


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2017 Бр. 1
28 Февруари 2017

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло на производите

Лицени

Застапување

Скопје

Год. 2017 Бр. 1

28 Февруари 2017

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2017 бр.1, 28 Февруари 2017

©2017

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

комѝјуѝерска и ѝрафичка обрабоѝка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail info@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

(51) **G 07C 13/00, G 06F 11/00, 21/00, 3/00**

(11) **6707**

(13) **A**

(21) **2014/427**

(22) 02/10/2014

(45) 28/02/2017

(73) **Драги Рашковски**

ул. 4-ти Јули 1/4 Струмица, МК

(74)

(72) Драги Рашковски

(54) **СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА КОМБИНИРАНО
ЕЛЕКТРОНСКО И ХАРТИЕНО
ИЗЈАСНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ**

(57) Пронајдокот " СИСТЕМ И УРЕДИ ЗА КОМБИНИРАНО ЕЛЕКТРОНСКО И ХАРТИЕНО ИЗЈАСНУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ " претставува интегрирано хардверско-софтверско решение преку кое се врши изјаснување на граѓаните. Системот е

направен така што овозможува контрола помеѓу електронски добиените резултати и резултатите кои се добиваат со броење на испечатените ливчиња. Преку ваквиот систем се оневозможуваат било какви манипулации со гласачкиот процес и се гарантира довербата во електронското броење на гласовите. Поединечните гласачки единици се отпорни на вандалски активности и истите се погодни за поставување во неконтролирани средини. Системот е опремен со GPRS комуникација со која се следат евентуалните движења на поединечните единици. Софтверскиот пакер е поставен на УСБ стик и доколку би дошло до евентуално негово крадење истиот поради соодветната крипто заштита е бескорисен

(51) **B 01F 00/00**

(11) **6756**

(13) **A**

(21) **2015/542**

(22) 13/10/2015

(45) 28/02/2017

(30) П20150542 13/10/2015 МК

(73) **Ушевски Војо**

ул. Андреј Мазон бр. 5 1000 Скопје, МК

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Ушевски Војо

(54) **МОДУЛАРЕН ПРОЧИСТУВАЧ НА
ВОЗДУХ СО ПОМОШ НА ВОДА**



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8G07C13/00	8G07C13/00	6707	A
8G06F21/00	8G07C13/00	6707	A
8B01F00/00	8B01F00/00	6756	A
8G06F11/00	8G07C13/00	6707	A
8G06F3/00	8G07C13/00	6707	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Драги Рашковски	G 07C 13/00, G 06F 11/00, 21/00, 3/00	6707	A
Ушевски Војо	B 01F 00/00	6756	A

ПРОМЕНИ

(11) 1228
(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(11) 1360
(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(11) 1645
(73) BASF SE
67056 LUDWIGSHAFEN, DE

(11) 2148
(73) Biogen MA, Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US

(11) 6183
(73) Laboratorios LETI, S.L.
Calle del Sol, 5 ES-28760 Tres Cantos
Madrid,, ES

(11) 6183
(73) Laboratorios LETI, S.L.
Calle del Sol, 5 ES-28760 Tres Cantos
Madrid,, ES

(11) 6185
(73) Takeda Nycomed AS
1385 Asker, NO

(11) 3000
(73) AstraZeneca AB
SE 151 85 Södertälje, SE

(11) 3733
(73) Biogen MA, Inc.

250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US

(11) 4125
(73) Kudos Pharmaceuticals Limited
Francis Crick Avenue Cambridge
Biomedical Campus, Cambridge CB2 0AA,
GB

(11) 4302
(73) SMS group GmbH
Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237
Dusseldorf, DE

(11) 4701
(73) Biogen MA, Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US

(11) 6222
(73) AMPIO PHARMACEUTICALS, INC.
373 Inverness Parkway, Suite 200,
Englewood, CO 80112,, US

(11) 5316
(73) Biogen Hemophilia Inc.
250 Binney Street, Cambridge MA 02142,
US

(11) 5325
(73) Biogen MA, Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US

(11) 5205
(73) Biogen MA, Inc.
250 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US



(11) **6521**
(73) **Zoetis Services LLC**

10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

ПРЕНОС

(11) **3500**
(73) **AstraZeneca AB and Array**
Biopharma, Inc.
Västra Mälarehamnen 9, S-15185
Södertälje, SE and 3200 Walnut Street,
Boulder, CO 80301, US

(11) **4044**
(73) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim,
DE

(11) **3973**
(73) **Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.**
Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-4
Konan, Minato-Ku, Tokyo 108-8242, JP

(11) **4367**
(73) **NOVARTIS AG**
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) **5873**
(73) **AstraZeneca AB and Array**
Biopharma, Inc.
Västra Mälarehamnen 9, S-15185
Södertälje, SE and 3200 Walnut Street,
Boulder, CO 80301, US

(11) **5151**
(73) **MERCK SHARP & DOHME CORP.**
126 East Lincoln Avenue Rahway, NJ
07065, US

(11) **5233**
(73) **NOVARTIS AG**
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) **5435**
(73) **NOVARTIS AG**
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

(11) **5560**
(73) **Magnus Oxygen Limited**
26 Red Lion Square London WC1R 4AG,
GB

(11) **5561**
(73) **Magnus Oxygen Limited**
26 Red Lion Square London WC1R 4AG,
GB

СПОЈУВАЊЕ

(11) 1228
(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(11) 1360
(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(11) 3000
(73) AstraZeneca AB
SE 151 85 Södertälje, SE

(11) 3000

(73) AstraZeneca AB
SE 151 85 Södertälje, SE

(11) 4367
(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) 5233
(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) 5435
(73) NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH

ПРЕСТАНОК

(11) 541
(73) THE WELLCOME FOUNDATION
LIMITED,
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN,
, GB

(11) 1183
(73) PATENTES TALGO, S.A.

Montalban, 14, 28014 Madrid, ES

(11) 3590
(73) Арсов Гоше
Ул.Јани Лукровски 10/30 Скопје, МК

(51) **C 07D 311/06, 417/04, 453/04**
 (11) **6798** (13) T1
 (21) **2013/385** (22) 25/09/2013
 (45) 28/02/2017
 (30) 08172691 23/12/2008 EP
 (96) 22/12/2009 EP09801447.5
 (97) 10/07/2013 EP2382198
 (73) **Janssen Pharmaceuticals, Inc.**
1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, NJ
08560, US
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (72) HORVATH, Andras; ORMEROD, Dominic
 John; DEPRÉ, Dominique Paul Michel and
 CERPENTIER, Véronique

(54) **ПОСТАПКИ И МЕГУПРОИЗВОДИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ МАКРОЦИКЛИЧЕН ПРОТЕАЗА ИНХИБИТОР НА HCV**

(57) 1 Постапка за подготвување соединение со формулата (VIII), почнувајќи од хинхонидин сол (XXa), што реагира со N-метил-хексенамин (NMHA) (XIX) во реакција за формирање амид за да се добие бицикличниот лактон амид (XVIII), во која што се отвара лактон групата за да се добие посакуваниот продукт (VIII), како што е илустрирано во шемата долу, назначена со тоа, што R1 е C1-4алкил:
 има уште 28 патентни барања.

(51) **C 12N 15/30, A 01N 65/00, A 61K 39/015, C 07K 14/445, C 12N 15/861**
 (11) **6796** (13) T1
 (21) **2013/391** (22) 01/10/2013
 (45) 28/02/2017
 (30) 02102781 17/12/2002 EP and
 PCT/EP03/50222 12/06/2003 EP
 (96) 16/12/2003 EP10180000.1
 (97) 17/07/2013 EP2258850


(73) **Crucell Holland B.V**
Archimedesweg 4 2333 CN Leiden, NL
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (72) Pau, Maria Grazia; Holterman, Lennart;
 Kaspers, Jorn and Stegmann, Antonius
 Johannes Hendrikus
 (54) **РЕКОМБИНАНТНИ ВИРУСНО-БАЗИРАНИ ВАКЦИНИ ПРОТИВ МАЛАРИЈА**

(51) **C 07D 235/26, A 61K 31/4745, A 61P 35/00, C 07D 471/04**
 (11) **6710** (13) T1
 (21) **2013/392** (22) 01/10/2013
 (45) 28/02/2017
 (30) 0902392 18/05/2009 FR
 (96) 17/05/2010 EP10728768.2
 (97) 17/07/2013 EP2432766
 (73) **SANOFI**
54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (72) SCHIO, Laurent; CARRY, Jean-
 Christophe; CLERC, Francois; CHEVE, Michel;

COMBEAU, Cecile; GONTIER, Sylvie; KRICK, Alain and LACHAUD, Sylvette

(54) **АНТИКАНЦЕРНО СОЕДИНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈ ШТО ГО СОДРЖИ ТОА СОЕДИНЕНИЕ**

(57) 1 Соединение со формулата (I):



има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61K 31/4704, A 61P 11/00, 11/06, 11/08**

(11) **6711**

(13) T1

(21) **2013/394**

(22) 02/10/2013

(45) 28/02/2017

(96) 18/02/2010 EP10711830.9

(97) 24/07/2013 EP2398473

(73) **Almirall, S.A.**

Ronda del General Mitre 151, 08022

Barcelona, ES

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) RUF, Thorsten and MASSANA MONTEJO, Eric

(54) **5-(2-[[6-(2,2-ДИФЛУОРО-2-ФЕНИЛТОКСИ)ХЕКСИЛ}АМИНО}-1-ХИДРОКСИЕТИЛ**

)-8-ХИДРОКСИВИНОЛИН-2-(1Н)-ЕДЕН ЗА ТРЕТМАН НА ФУНКЦИЈАТА НА БЕЛИТЕ ДРОБОВИ

(57) 1 Соединение кое е 5-(2-[[6-(2,2-дифлуоро-2-фенилтокси)хексил}амино}-1-


хидроксиетил)-8-хидроксиквинолин-2-(1Н)-еден во форма на рацемска смеса, стереоизомер или мешавина на стереоизомери или фармацевтски прифатлива сол или нејзин солват, за употреба со инхалација за нормализирање на работата на белите дробови кај луѓето со астма, хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), мускулна дистрофија или гастроезофагеален рефлукс, при што пациентот има FEV1 пред внесувањето на соединението што е помалку од 90% од предвидениот нормален FEV1 на тој пациент и при што предвидениот нормален FEV1 се пресметува со следниве формули:

Мажи: $4.3H - 0.029A - 2.49$

Жени: $3.95H - 0.025A - 2.6$

каде што H= височина (метри) и A=возраст (години).

има уште 2 патентни барања.



(51) **C 07C 237/26, 239/20, 275/16, 275/42, 311/08, 311/21, C 07D 205/04, 207/08, 207/10, 207/12, 207/14, 207/16, 207/34, 209/44, 209/52**

(11) **6720**

(13) T1

(21) **2013/397**

(22) 02/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 188307 P 08/08/2008 US

(96) 07/08/2009 EP09791290.1

(97) 03/07/2013 EP2323972

(73) **Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.**
Watertown, MA 02472, US(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) ZHOU, Jingye; XIAO, Xiao-Yi;

PLAMONDON, Loius; HUNT, Diana, Katharine;
CLARK, Roger, B. and ZAHLER, Robert, B.(54) **С7-ФЛУОРО СУПСТИТУИРАНИ**
ТЕТРАЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА(51) **C 07H 1/00, 19/23**(11) **6719**

(13) T1

(21) **2013/398**


(22) 03/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0244299P 21/09/2009 US

(96) 20/09/2010 EP10757699.3

(97) 03/07/2013 EP2480559

(73) **Gilead Sciences, Inc.****333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404,**
US(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје(72) KIM, Choung, U.; GRAETZ, Benjamin, R.;
CHO, Aesop; XU, Jie; BUTLER, Thomas;
МЕТОВО, Samuel, E.; SAUNDERS, Oliver, L.;
WALTMAN, Andrew, W. and ZHANG, Lijun(54) **"ПРОЦЕСИ И ИНТЕРМЕДИАТИ ЗА**
ПОДГОТОВКА НА АНАЛОЗИ НА 1'-
ЦИЈАНО-КАРБАНУКЛЕОЗИД"(57) 1 Метод за подготовка на соединение
со формула I:или негова прифатлива
кадесол;
што:

R1 е H, (C1-C8) алкил, (C4-C8) карбоциклиалкил, (C1-C8) заменет алкил, (C2-C8) алкенил, (C2-C8) заменет алкенил, (C2-C8) алкинил, (C2-C8) заменет алкинил, или арил(C1-C8) алкил ;

секое R2a или R2b е независно H, F или OR4; секој R3 е независно (C1-C8) алкил, (C1-C8) заменет алкил, C6-C20 арил, C6-C20 заменет арил, C2-C20 хетероциклил, C2-C20 заменет хетероциклил, C7-C20 арилалкил, C7-C20 заменет арилалкил, (C1-C8) алкокси, или (C1-C8) заменет алкокси; секое R4 или R7 е независно H, опционално заменет алил, -C(R5)2R6, Si(R3)3, C(O)R5, C(O)OR5, -(C(R5)2)m- R15 или

било кои два од R4 или R7 кога се зема заедно се -C(R19)2-, -C(O)- или -Si(R3)2(X2)mSi(R3)2-;

секое R15 е независно -O-C(R5)2R6, -Si(R3)3, -C(O)OR5, -OC(O)R5 или секое R5, R18 или R19 е независно H, (C1-C8) алкил, (C1-C8) заменет алкил, (C2-C8) алкенил, (C2-C8) заменет алкенил, (C2-C8) алкинил, (C2-C8) заменет алкинил, C6-C20 арил, C6-C20 заменет арил, C2-C20 хетероциклил, C2-C20 заменет хетероциклил, C7-C20 арилалкил или C7-C20 заменет арилалкил ;

секое R6 е независно C6-C20 арил, C6-C20 заменет арил, или опционално заменет хетероарил;

секој Ra е независно H, (C1-C8) алкил, (C2-C8) алкенил, (C2-C8) алкинил, арил (C1-C8) алкил, (C4-C8) карбоциклиалкил, -C(=O)R11, -C(=O)OR11, -C(=O)N R11R12, -

$C(=O)SR_{11}$, $-S(O)R_{11}$, $-S(O)_2 R_{11}$, - ;
 $S(O)(OR_{11})$, $-S(O)_2(OR_{11})$, секој R_{20} е независно H, (C1-C8)алкил,
или $-SO_2NR_{11}R_{12}$; заменет (C1-C8)алкил или хало;
 X_1 е C-R10 или N; во кој секое (C1-C8)алкил , (C2-C8)алкенил ,
секое X_2 е O или CH_2 ; (C2-C8)алкинил или арил(C1-C8)алкил на
секое m е 1 или 2 ; секоја R_1 , R_3 , R_4 , R_5 , R_6 , R_{18} ,
секое n е самостојно 0, 1 или 2; R_{19} , R_{20} , R_{11} или R_{12} е, независно,
секој R8 е халоген елемент, $NR_{11}R_{12}$, опционално заменет со еден или повеќе
 $N(R_{11})OR_{11}$, $NR_{11}NR_{11}R_{12}$, N_3 , NO , NO_2 , хало, хидрокси , CN , N_3 , $N(Ra)_2$ или ORa , и
 CHO , $CH(=NR_{11})$, $-CH=NHNR_{11}$, - каде што еден или повеќе од не-
 $CH=N(OR_{11})$, $-CH(OR_{11})_2$, $-C(=O)NR_{11}R_{12}$, - терминалните јаглородни атоми од секое
 $C(=C)NR_{11}R_{12}$, $-C(=O)OR_{11}$, (C1-C8)алкил , споменато (C1-C8)алкил опционално се
(C2-C8)алкенил, (C4-C8)карбоциклилакил, заменува со -O- , $-S(O)_n$ - или - HRa - ;
опционално заменет арил, опционално споменатиот метод се состои од:
заменет хетероарил, $-C(=O)(C1-C8)алкил$, - (а) обезбедување на соединение со формула
 $S(O)N(C1-C8)алкил$, арил(C1-C8)алкил, CN , или прифатлива сол ;
 OR_{11} или SR_{11} ; каде што R_{16} е OH, OR_{18} , - $OC(O)OR_{18}$ или
секое R_9 или R_{10} е независно H, халоген, $-OC(O)R_{18}$;
 $NR_{11}R_{12}$, $N(R_{11})OR_{11}$, $N(R_{11})N(R_{11})(R_{12})$, (б) третирање на соединение на Формула II
 N_3 , NO , NO_2 , CHO , CN , $-CH(=NR_{11})$, - со цијанид реагенс и киселина Луис;
 $CH=NNH(R_{11})$, $-CH=N(OR_{11})$, $-CH(OR_{11})_2$, - на тој начин формираат соединение на
 $C(=O)NR_{11}R_{12}$, $-C(=C)NR_{11}R_{12}$, - формула I;
 $C(=O)OR_{11}$, обезбедено тогаш кога соединение на
 R_{11} , OR_{11} или SR_{11} ; Формула II е:
секој R_{11} или R_{12} е независно H, (C1-
C8)алкил, (C2-C8)алкенил, (C2-C8)алкинил,
(C3-C8)карбоциклил, (C4-
C8)карбоциклилалкил , опционално заменет
арил, опционално заменет хетероарил , -
 $C(=O)(C1-C8)алкил$, $-S(O) N(C1-C8)алкил$,
арил(C1-C8)алкил или $Si(R_3)_3$; или R_{11} и
 R_{12} , заедно со азот до кој тие се и
приложените формираат 3 до 7 членски
хетероцикличен прстен каде што било кој
јаглороден атом на споменатиот
хетероцикличен прстен може опционо да се
замени со -O- , $-S(O)_n$ или - HRa - или R_{11} и
 R_{12} , земени заедно со $-Si(R_3)_2(X_2)_mSi(R_3)_2$ -
каде што X_1 е CH или N , R_1 е CH_3 , R_8 е
 NH_2 , и R_9 е NH_2 или H или;
каде што X_1 е CH, R_1 е CH_3 , R_8 е OH, и R_9 е
 NH_2 или;
каде што X_1 е CH , секој R_1 и R_9 е H и R_8 е
 NH_2 ;
потоа споменатиот цијанид реагенс не е
 $(CH_3)_3SiCN$ или , споменатата Луис киселина
не е $BF_3 \cdot O(CH_2CH_3)_2$. има уште 19 патентни
барања.

(51) C 07D 413/04, A 61K 31/55, A 61P 17/00,
37/00, C 07D 223/16, 267/14, 271/06, 413/14

(11) 6722
(21) 2013/401

(13) T1
(22) 04/10/2013



(45) 28/02/2017

(30) 0021918 01/12/2008 GB and 0025120

21/12/2007 GB

(96) 19/12/2008 EP08864021.4

(97) 21/08/2013 EP2222669

(73) **Glaxo Group Limited****980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HEER, Jag, Paul; HEIGHTMAN,

Thomas, Daniel; DEMONT, Emmanuel, Hubert;

WITHERINGTON, Jason; HURST, David, Nigel;

JOHNSON, Christopher, Norbert; SKIDMORE,

John and WALL, Ian, David

(54) **ДЕРИВАТИ НА ОКСАДИАЗОЛ****АКТИВНИ НА СФИНГОЗИН-1-ФОСФАТ****(SIP)**

(57) 1 Соединение од формула (I) или негова фармацевтски прифатлива сол:

A е фенил или пиридинил;
R1 е до два супституенти независно избрани од халоген, C(1-3)алкокси, C(1-3)флуороалкил, цијано, фенил, C(1-3)флуороалкокси, C(1-6)алкил и C(3-6)циклоалкил;

R2 е водород, халоген или C(1-4)алкил;

B е 7 член заситен прстен избран од следните:

R3 е водород или (CH₂)₁₋₄CO₂H;

R4 е водород;

има уште 10 патентни барања.

(51) **C 07D 413/04, A 61K 31/4725, A 61P****17/00, 37/00**(11) **6712**

(13) T1

(21) **2013/402**

(22) 04/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0025101 21/12/2007 GB

(96) 19/12/2008 EP08863529.7

(97) 04/09/2013 EP2225233

(73) **Glaxo Group Limited****980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HEER, Jag, Paul and HEIGHTMAN,

Thomas, Daniel

(54) **ДЕРИВАТИ НА ОКСАДИАЗОЛ****АКТИВНИ НА СФИНГОЗИН-1-ФОСФАТ(SIP)**

(57) 1 Соединение на 3-[6-(5-{3-цијано-4-[(1-метилетил)окси]фенил}-1,2,4-оксадиазол-3-ил)-5-метил-3,4-дихидро-2(1H)-

изокинолинил]пропанска киселина и негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 5 патентни барања.

(51) **A 61K 9/50, 35/407**(11) **6727**

(13) T1

(21) **2013/403**

(22) 07/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 430330 27/04/2009 US

(96) 27/04/2010 EP10721304.3

(97) 17/07/2013 EP2424510

(73) **Cytonet GmbH & Co.KG****Albert-Ludwig-Grimm-Strasse 20, 69469****Weinheim, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ALEKSANDROVA, Krasimira;
PEDIADITAKIS, Peter; SALISBURY, Jo and
RUDINGER, Wolfgang


(54) **СОСАТВО ОД ИНКАПСУЛИРАНИ
ЦРНОДРОБНИ КЛЕТКИ**

(57) 1 Микрокапсули што содржат обвивка
на капсула што инкапсулира суспензија од

терапевтски ефективна количина од
црнодробни клетки во физички контакт со
стимулирачка количина еритропоетин од
црнодробни клетки.
има уште 19 патентни барања

Нодот

АТР/АДР сооднос на црнодробни клетки инкапсулирани во ЕРО



(51) **A 01N 57/00, A 61K 31/675, C 07D
403/14, 405/14, 413/14, 417/14, 471/04**

(11) **6721**

(13) T1

(21) **2013/405**

(22) 08/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0119723P 03/12/2008 US; 0173590P
28/04/2009 US; 0182952P 01/06/2009 US;
0182958P 01/06/2009 US and 0214881P
28/04/2009 US

(96) 02/12/2009 EP09831077.4

(97) 17/07/2013 EP2373172


(73) **Presido Pharmaceuticals, Inc.**
1700 Owens Street Suite 585 San Francisco,
CA 94158, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZHONG, Min and LI, Leping

(54) **ИНХИБИТОРИ НА HCV NS5A**

(57) 1 Соединение со формула IIIe



кадешто

X и X' се секој независно избрани од групата
составена од врска, -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -
CH=CH-, -O-S-, -S(O)1-2-, -CH₂O-, -CH₂S-, -
CH₂S(O)1-2- и -CH₂N(R₁)-, кадешто R₁ е
избран од групата составена од водород, C1
до C8 алкил, C1 до C8 хетероалкил,
циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил,
аралкил, алканоил, алкоксикарбонил,
карбамоил и супституиран сулфонил;
X_b е независно C или N;
X_c е независно C или N;
секој R_a е независно избран од групата
составена од -OH-, -CN-, -NO₂, халоген, C1 до
C12 алкил, C1 до C12 хетероалкил,
циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил,



аралкил, алкокси, алкоксикарбонил, алканоил, карбамоил, супституиран сулфонил, сулфонат, сулфонамид и аминокиселини; секој r е независно 0, 1, 2 или 3; Z и Z' се независно избрани од групата составена од C_1 до C_8 хетероалкил, циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил, аралил, 1-3 аминокиселини, $-[U-(CR_4)_2]_t-NR_5C(R_4)_t]u-U-(CR_4)_2t-NR_7-(CR_4)_2t-R_8$, $-U-(CR_4)_2t-R_8$, и $-[U-(CR_4)_2]_t-NR_5C(R_4)_2t]u-U-(CR_4)_2t-t-O-(CR_4)_2t-R_8$, каде што,

U избран од групата составена од $-C(O)-$, $-C(S)-$ и $-S(O)_2-$, секој R_4 , R_5 и R_7 е независно избран од групата составена од водород, C_1 до C_8 алкил, C_1 до C_8 хетероалкил, циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил и аралкил, R_8 е избран од групата составена од водород, C_1 до C_8 алкил, C_1 до C_8 хетероалкил, циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил, аралкил, $-C(O)-R_{81}$,

$-C(S)-R_{81}$, $-C(O)-O-R_{81}$, $-C(O)-N-R_{812}$, $-S(O)_2-R_{81}$ и $-S(O)_2-N-R_{812}$, каде што секој R_{81} е независно избран од групата составена од водород, C_1 до C_8 алкил, C_1 до C_8 хетероалкил, циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил и аралкил, опционално, R_7 и R_8 заедно формираат 4-7 член прстен, секој t е независно 0, 1, 2, 3, или 4, и u е 0, 1, или 2 и каде што "супституиран сулфонил" на секое појавување е група којашто ја има структурата

каде што R е независно избран од водород, $-OH$, $-CN$, $-NO_2$, халоген, C_1 до C_{12} алкил, C_1 до C_{12} хетероалкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероцикл, арил, хетероарил, аралкил, алкокси, алкоксикарбонил, алканоил, карбамоил, сулфонат како што е тука дефинирано, сулфонамид, аминокиселини и оксо. има уште 21 патентни барања.

(51) **A 61K 31/428, 9/20, 9/28**

(11) **6713**

(13) T1

(21) **2013/406**

(22) 09/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0398427P 25/07/2002 US; 0398447P 25/07/2002 US and 0479514P 18/06/2003 US (96) 25/07/2003 EP03771959.8

(97) 18/09/2013 EP1536792

(73) **Pharmacia LLC**

100 Route 206 North Peapack NJ 07977, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) LEE, Ernest, J.; BREDAEL, Gerard, M.; BALDWIN, John, R.; COX, Steven, R. and HEINTZ, Mark, J.

(54) **ПРАМИПЕКСОЛ ЕДНОДНЕВНА ДОЗИРАНА ФОРМА**

(57) 1 Фармацевтски состав за орална администрација којшто содржи терапевтски

ефективна количина на прамипексол или негова фармацевтски прифатлива сол и барем еден фармацевтски прифатлив ексипиент, споменатиот состав покажува ин витро ослободувачки профил каде што во просек не повеќе од околу 20% на прамипексолот е растворен за 2 часа и каде што времето за да се постигне 50% растворливост е барем околу 4 часа по ставање на составот во тест за растварање којшто е изведен во согласност со USP 24 употребувајќи Апарат 1 со кружна брзина на ротација од 100 rpm и средина за растварање од 0.05M фосфатен пуфер, pH 6.8 на 37°C за употреба во постапка за лекување на Паркинсонова болест или компликации поврзани со неа, каде што споменатиот состав е администриран не повеќе од еднаш дневно.

има уште 12 патентни барања.



I

Слика 1

(51) A 61K 9/06, 31/00, 31/726, 47/00

(11) 6737

(13) T1

(21) 2013/446

(22) 28/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 10074 03/12/2010 TR

(96) 02/12/2011 EP11191683.9

(97) 28/08/2013 EP2460514

(73) Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

34460 Sariyer/Istanbul, TR

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CIFTER, Umit; TURKYILMAZ, Ali; AKALIN, M Nur Pehlivan; ZENGINER, M Sibel and ONER, Levent

(54) ЛОКАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ГЕЛНИ СОСТАВИ ОД ФЛУРБИПРОФЕН, ГЛУКОЗАМИН И ХОНДРОИТИН

(57) 1 Локален фармацевтски гелен состав кој што содржи,

а. 0.50 до 30.0% од тежината флурбипрофен или фармацевтски прифатливи соли од тоа,
б. 0.50 до 20.0% од тежината глюкозамин или соли од тоа,
ц. 0.10 до 20.0% од тежината хондроитин сулфат,
д. 0.10 до 30.0% од тежината диметил сулфоксид.

има уште 12 патентни барања.

(51) H 04L 12/58

(11) 6738

(13) T1

(21) 2013/447

(22) 29/10/2013

(45) 28/02/2017

(96) 10/03/2010 EP10002543.6

(97) 31/07/2013 EP2365669

(73) Cephis d.o.o.

Носка ulica 17 2000 Maribor, SI

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) Kezmah, Bostjan; Kezmah, Urska and Hericko, Marjan

(54) МЕТОДА И УРЕД ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ УСЛУГИ ОД СЕРТИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРАКИ


(57) 1 Метода за електронски услуги од сертифицирани електронски пораки за испраќање пораки со податоци на услуги по мрежа, составена од испраќачот на пораките (A), посредникот на пораките (DC2) и

понудувачот на пораките (DC2), кој се меѓусебе поврзани со метода, составена од следните постапки: испраќачот бара податоци за изведба на услуги (S), кој се електронска марка, кој учествува при гарантирањето на интегритетот на трансакцијата, на таков начин, да ги даде податоците за плаќањето (P) и карактеристиките на услугата (O), на посредникот на услугата (DC2);

испраќачот добива податоци за изведна на услугата (S) од нудителот на услугата (DC1) со употреба на посредникот на пораката (DC2);

испраќачот испраќа порака на понудувачот на услугата (DC1) со употреба на посредникот на пораките (DC2) со податоците за изведба на услугата како вообичаен прилог.

има уште 3 патентни барања.



(51) C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P 25/00, 27/00, 37/00, 9/00, C 07D 493/08, 495/08

(11) 6735

(13) T1

(21) 2013/449

(22) 29/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 08290607 24/06/2008 EP and 153155

17/02/2009 US

(96) 18/06/2009 EP09768941.8

(97) 18/09/2013 EP2303845

(73) SANOFI

54, rue La Boetie 75008 Paris, FR

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ


ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) PLETTENBURG, Oliver; LORENZ, Katrin; BISCARRAT, Sandrine; DUCLOS, Olivier and LOEHN, Matthias

(54) **БИ- И ПОЛИЦИКЛИЧЕН СУПСТИТУИРАН ИЗОХИНОЛИН И**

ДЕРИВАТИ НА ИЗИХИНОЛИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА "RHO" КИНАЗА

(57) 1 Соединение со формулата (I):



назначено со тоа, што:
R1 е OH;
R3 е H, халоген, CN, (C1-C6)алкил, OH, NH2, или NHR';
R4 е H, халоген, хидрокси, CN, (C1-C6)алкил, R', или (C1-C6)алкилен-R';
R5 е H, халоген, CN, (C1-C6)алкил, или R';
R7 е H, халоген, CN, (C1-C6)алкил, O-(C1-C6)алкил, R', или SO2-NH2;
R8 е H, халоген или (C1-C6)алкил;
R6 е еден (C1-C4)алкилен поврзан со циклоалкилниот прстен, каде што

наведениот (C1-C4)алкилен формира втора врска со различен јаглороден атом на циклоалкилниот прстен, со што се добива бицикличен прстенест систем, каде што во наведениот бицикличен прстенест систем еден или два јаглородни атоми се заменуваат со група која е независно одбрана од O, N-R¹³, S, SO или SO₂; или, ако m и s се 2, m е 3 и s е 1, или m е 4 и s е 0, R₆ е CH₂-CH-(CH₂)₂, којшто е поврзан со еден CH₂ за циклоалкилниот прстен, а другите два CH₂ се поврзани со различни јаглородни атоми на циклоалкилниот прстен; и, ако m е 3 и s е 3, R₆ претставува две метиленски групи кои се поврзани со различни јаглородни атоми на циклоалкилниот прстен, каде што наведените метиленски групи или CH₂-CH-(CH₂)₂ група се поврзани со јаглородните атоми на циклоалкилниот прстен и формираат систем на адамантан со формулата:

каде што атомот на кислород може да биде поврзан со било кој секундарен или терциерен јаглороден атом, или R₆, заедно со R₁₁ и N-атомот формираат (C3-C8)хетероциклоалкил, којшто е поврзан во вид на спироцикличен прстенест систем со циклоалкилниот остаток; каде што наведениот бицикличен прстенест или систем на адамантан или наведениот (C3-C8)хетероциклоалкил кој содржи прстенест систем, може да бидат несупституирани или супституирани со R₉; R₉ е: R', OH, халоген, (C1-C6)алкил, O-(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-R',

(C2-C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, (C1-C6)алкилен-O-R', (C1-C6)алкилен-CH[R']₂, (C1-C6)алкилен-C(O)-R', (C1-C6)алкилен-C(O)NH₂, (C1-C6)алкилен-C(O)NH-R', (C1-C6)алкилен-C(O)NH-(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-C(O)N[(C1-C6)алкил]₂, (C1-C6)алкилен-C(O)N[R']₂; (C1-C6)алкилен-C(O)O-(C1-C6)алкил, COOH, C(O)O-(C1-C6)алкил, C(O)OR', C(O)(C1-C6)алкил, C(O)R', CONH₂, C(O)-NH-(C2-C6)алкенил, C(O)-NH-(C2-C6)алкинил, C(O)NH-(C1-C6)алкил, C(O)NHR', C(O)-NH(C1-C6)алкилен-R', C(O)N[(C1-C6)алкил]R', C(O)N[(C1-C6)алкил]₂, C(O)-(C1-C6)алкилен-R', или C(O)O(C1-C6)алкилен-R'; R₁₁ е H; R₁₂ е H, (C1-C6)алкил или (C3-C8)циклоалкил; или R₁₁ и R₁₂, заедно со N-атомот за кој се прикачени, формираат (C3-C8)хетероциклоалкил; R₁₃ е H или (C1-C6)алкил; n е 0, 1, 2, 3 или 4; m е 1, 2, 3 или 4; s е 0, 1, 2 или 3; R' е: (C3-C8)циклоалкил, (C5-C10)хетероарил, (C3-C8)хетероциклоалкил, (C6-C10)арил; каде што во остатоците R₃ до R₁₃,



наведениот алкил или алкилен може да биде несупституиран или супституиран еднаш или повеќе пати со OH, OCH₃, C(O)OH, C(O)OCH₃, NH₂, NHCH₃, N(CH₃)₂, C(O)NH₂, C(O)NHCH₃, C(O)N(CH₃)₂ или халоген; каде што во остатоците R₃ до R₁₃, наведениот циклоалкил или хетероциклоалкил може да биде несупституиран или супституиран еднаш или повеќе пати со (C1-C6)алкил, халоген, OH, OCH₃, C(O)OH, C(O)OCH₃, NH₂, NHCH₃, N(CH₃)₂, C(O)NH₂, C(O)NHCH₃ или C(O)N(CH₃)₂;

каде што во остатоците R₃ до R₁₃, наведените (C6-C10)арил и (C5-C10)хетероарил може да бидат несупституирани или супституирани еднаш или повеќе пати со група која е независно одбрана од халоген, OH, NO₂, N₃, CN, C(O)-(C1-C6)алкил, C(O)-(C6-C10)арил, C(O)OH, C(O)O(C1-C6)алкил, C(O)NH₂, C(O)NH(C1-C6)алкил, C(O)N[(C1-C6)алкил]₂, (C3-C8)циклоалкил, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-NH(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкилен-N[(C1-C6)алкил]₂,

(C2-C6)алкинил, O-(C1-C6)алкил, O-C(O)-(C1-C6)алкил, PO₃H₂, SO₃H, SO₂-NH₂, SO₂NH(C1-C6)алкил, SO₂N[(C1-C6)алкил]₂, S-(C1-C6)алкил; SO-(C1-C6)алкил, SO₂-(C1-C6)алкил, SO₂-N=CH-N[(C1-C6)алкил]₂, SF₅, C(NH)(NH₂), NH₂, NH-(C1-C6)алкил, N[(C1-C6)алкил]₂, NH-C(O)-(C1-C6)алкил, NH-C(O)O-(C1-C6)алкил, NH-SO₂-(C1-C6)алкил, NH-SO₂-(C6-C10)арил, NH-SO₂-(C5-C10)хетероарил, NH-SO₂-(C3-C8)хетероциклоалкил, N(C1-C6)алкил-C(O)-(C1-C6)алкил, N(C1-C6)алкил-C(O)O-(C1-C6)алкил, N(C1-C6)алкил-C(O)-NH-(C1-C6)алкил, (C6-C10)арил, (C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, O-(C6-C10)арил, O-(C1-C6)алкилен-(C6-C10)арил, (C5-C10)хетероарил, (C3-C8)хетероциклоалкил, (C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероарил, (C1-C6)алкилен-(C3-C8)хетероциклоалкил, O-(C1-C6)алкилен-(C5-C10)хетероарил, O-(C1-C6)алкилен-(C3-C8)хетероциклоалкил, нивните стереоизомерни и/или тавтомерни форми и/или нивните фармацевтски прифатливи соли.

има уште 28 патентни барања.

(51) **C 07D 401/00**

(11) **6739**

(13) T1

(21) **2013/450**

(22) 29/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 15288 20/12/2007 US and 895921

20/03/2007 US

(96) 10/03/2008 EP08743755.4

(97) 31/07/2013 EP2069324

(73) **Curis, Inc.**

4 Maguire Road Lexington, MA 02421, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) CAI, Xiong; QIAN, Changgeng and ZHAI, Haixiao

(54) ФУЗИРАНИ АМИНО ПИРИДИНСКИ АС ХСП90 ИНХИБИТОРИ

(57)

има уште патентни барања.

(51) **C 07B 59/00, C 07C 59/01**

(11) **6740**

(13) T1

(21) **2013/451**

(22) 30/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 214382 23/04/2009 US and 287561

17/12/2009 US

(96) 22/04/2010 EP10716196.0

(97) 31/07/2013 EP2421808

(73) **Concert Pharmaceuticals Inc.**

99 Hayden Avenue, Suite 500, Lexington, MA 02420, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) TUNG, Roger, D.

(54) **АНАЛОЗИ НА 4-ХИДРОКСИБУТЕРНА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Соединение со формулата В:

или фармацевтски прифатлива сол на истото, назначено со тоа, што: А1 е водород, деутериум, $-\text{CH}_2-\text{C}(\text{O})\text{OR}_2'$ или $-\text{CH}(\text{R}_1')-\text{C}(\text{O})\text{OR}_2'$;

R_1' е С1-6алкил, С2-10алкоксиалкил, фенил, $-(\text{C}_1\text{-3алкил})-(\text{C}_3\text{-6циклоалкил})$, или С3-6 циклоалкил, каде што R_1' е дополнително супституирано со С1-3 алкил, С1-3 алкокси, фенил, $-\text{O}-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-\text{CH}_3$, каде што n е 1, 2, или 3; R_2' е водород; деутериум; $-\text{C}_1\text{-4}$ алкил дополнително супституиран со фенил; $-(\text{C}_3\text{-6 циклоалкил})$ дополнително

супституиран со фенил или метил; $-\text{CH}_2-(\text{C}_3\text{-6 циклоалкил})$ каде што С3-6 циклоалкилот е дополнително супституиран со фенил; фенил; или бифенил; X_1 е водород, деутериум, $-\text{C}(\text{O})$ -инданил, $-\text{C}(\text{O})$ -инденил, $-\text{C}(\text{O})$ -тетрахидронафтил, $-\text{C}(\text{O})$ -С1-6 алкил, $-\text{C}(\text{O})$ -С1-6 алкенил, $-\text{C}(\text{O})$ -С1-6 алкинил, $-\text{C}(\text{O})$ -С1-3 алкил дополнително супституиран со С3-6 циклоалкил, или $-\text{C}(\text{O})$ -С3-6 циклоалкил дополнително супституиран со С1-6 алкил, фенил или нафтил; и секое Y е независно одбрано од водород и деутериум,

под услов да: (i) кога А1 е водород или деутериум, барем едно Y е деутериум; и (ii) кога X_1 е водород или деутериум, секое Y_2 е деутериум, и секое Y_3 е деутериум, тогаш А1 не е водород или деутериум. има уште 14 патентни барања.

(51) **A 23B 7/02, 4/03, 7/03, A 23L 1/212, 1/216, 1/217, 1/31, 1/325**

(11) **6736**

(13) T1

(21) **2013/453**

(22) 30/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0000072 07/01/2010 EP

(96) 22/12/2010 EP10015938.3

(97) 16/10/2013 EP2294925

(73) **Zweifel Pomy-Chips AG**

Kesselstrasse 5 8957 Spreitenbach, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Blumenthal, Marco

(54) **МЕШАВИНА ОД ЧИПС**

(57) 1 Постапка за производство на сушен производ којшто претставува прехранбен производ во облик на парче, се карактеризира со тоа што во финалниот чекор на сушење, производот од прв вид со содржина на вода од најмалку 5% од тежината и највеќе 15% од тежината е дехидриран на температура помала од 80°C, особено помала од 60°C, многу подобро на собна температура, барем делумно со помош на производ од втор вид, каде што производот од втор вид е прехранбен производ.

има уште 14 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 401/04**(11) **6730**(21) **2013/455**

(13) T1

(22) 31/10/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0696224 30/06/2005 US

(96) 29/06/2006 EP11175056.8

(97) 07/08/2013 EP2380887

(73) **Celgene Corporation****86 Morris Avenue Summit, NJ 07901, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Muller, George W.; Saindane, Manohar, T.;

Ge, Chuansheng and Chen, Roger

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕТО
НА 4-АМИНО(2-(2,6-ДИОКСОПИПЕРИДИН-
3-ИЛ) ИЗОИНДОЛИН-1,3-ДИОН**

СОЕДИНЕНИЈА


(57) 1 Постапка за подготвување на
соединение со Формула (I):




или фармацевтски прифатлива сол,
растворувач, полиморф или негов
стереоизомер, којашто ги содржи чекорите на
циклизирање на соединението со формула (II)

или


(IIA):



или



или негова сол со агенс за циклизирање со
формула (V):



кадешто R1 е H, F, бензил, (C1-C8)алкил,
(C2-C8)алкенил или (C2-C8)алкинил; и секој
од X и Y е независно несупституиран или
супституиран имидазолил, бензимидазолил
или бензотриазолил. има уште 16 патентни
барања.

(51) **A 61K 9/00, 31/46, A 61M 15/00**(11) **6732**(21) **2013/456**

(13) T1

(22) 01/11/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0007868 09/04/2002 EP

(96) 02/04/2003 EP 03745781.9

(97) 14/08/2013 EP1496858

(73) **Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG**

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZIERENBERG, Bernd

(54) ОПРЕМА ЗА ИНХАЛАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ ПРАШОК ЗА ИНХАЛАЦИЈА ОД ТИОТРОПИУМ

(57) 1 Опрема за инхалација којашто се состои од инхалатор и прашок за инхалација којшто содржи тиотропиум во износ од 0.001 до 5%, во мешавина со физиолошки прифатлив ексципиент со просечна големина на честичка од помеѓу 10 до 500nm, кадешто инхалаторот содржи кукиште, кое се состои од два прозора, дек на којшто се наоѓаат

портови за довод на воздух и коишто се обезбедени со заштита со помош на заштитна маска, инхалациона комора поврзана со декот на којшто постои копче за притискање обезбедено со два заострени пина и подвижен бројач кон пружина, усен дел којшто е поврзан со кукиштето, декот и покривот со помош на осовина за да се овозможи негово отворање или затворање, и три отвори со дијаметар под 1mm во централниот регион околу комората за капсула и под заштитната маска и екранот, и понатаму којашто се карактеризира со тоа што споменатиот инхалатор прикажува отпорност на проток од околу има уште 7 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07K 16/28, A 61K 38/20, 39/395

(11) 6731

(21) 2013/459

(30) 0517337 04/11/2003 US; 0525579

26/11/2003 US and 0565710 27/04/2004 US

(13) T1

(22) 04/11/2013

(45) 28/02/2017

(96) 04/11/2004 EP09075395.5

(97) 14/08/2013 EP2149585

(73) **Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.**
4560 Horton Street Emeryville, CA 94608, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Lugman, Mohammed; Yabannavar, Asha; Zaror, Isabel; Chen, Bao-Lu; Lu, Xiaofeng; Lee, Sang Hoon and Hurst, Deborah

(54) **УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТ АНТИ-CD МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА**

(57) 1 Човечко анти - CD40 моноклонално антители, за употреба во лекување на рак којшто се карактеризира со изразување на CD40, кадешто споменатото човечко анти-CD40 моноклонално антители е избрано од групата составена од:

- а) моноклонално антители коешто се врзува за епитопот способен за врзување на моноклоналното антители CHIR-5,9 добиени од хибридомалната клеточна линија којашто е депонирана во ATCC како Патентен Депозит со број. PTA-5542 или моноклоналното антители CHIR-12.12 добиено од хибридомалната клеточна линија депонирана во ATCC како Патентен депозит со број. PTA-5543;
- б) моноклоналното антители коешто се врзува за епитоп којшто ги содржи


остатоците 82-87 од човечката CD40 секвенца прикажана во SEQ ID NO:10 или SEQ ID NO:12;

с) моноклоналното антители коешто се врзува за епитоп којшто ги содржи остатоците 82-89 од човечката CD40 секвенца прикажана во SEQ ID NO:10 или SEQ ID NO:12; и

д) моноклоналното антители коешто се споредува со моноклоналното антители CHIR-5.9 добиено од хибридомалната клеточна линија којашто е депонирана во ATCC како Патентен Депозит со број. PTA-5542 или моноклоналното антители CHIR-12.12 добиена од хибридомалната клеточна линија депонирана во ATCC како Патентен Депозит со број. PTA-5543 во споредбено испитување со врзување.

кадешто споменатото антители е администрирано во комбинација со еден или повеќе терапевтски агенси. има уште 10 патентни барања.

Слика 1А



Слика 1В

(51) **C 07D 495/20, A 61K 31/444, A 61P 25/00**

(11) **6733**

(13) T1

(21) **2013/460**

(22) 04/11/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0382246 16/11/2009 EP and 0298629
27/01/2010 US

(96) 10/11/2010 EP10782482.3

(97) 18/09/2013 EP2501703

(73) **Eli Lilly and Company**

**Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285,
US**


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **DIAZ BUEZO, Nuria; PEDREGAL-
TERCERO, Concepcion; BENITO COLLADO,
Ana Belen; JIMENEZ-AGUADO, Alma Maria;
LAFUENTE BLANCO, Celia; MARTINEZ-
GRAU, Maria Angeles and TOLEDO
ESCRIBANO, Miguel Angel**

(54) **СПИРОПИПЕРИДИН СОЕДИНЕНИЈА
КАКО ORL-1 РЕЦЕПТОРНИ АНТАГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со формулата:



кадешто:

R1 е флуоро или хлоро;

R2a и R2b се секој водород или се секој флуор;

R3 е водород, метил, хидроксиметил или (C1-C3) алкоксиметил;

R4 е избран од групата составена од флуоро, хлоро, цијано, цијанометил, (C1-C3) алкил, циклопропил, хидроксиметил, метокси, циклопропилметокси,

аминокарбонилметокси, (C1-C3)

алкоксиметил, циклопропилоксиметил,

циклопропилметоксиметил, 1-хидрокси-1-

метилетил, аминакарбонилоксиметил,

метиламинакарбонилоксиметил,

диметиламинакарбонилоксиметил,

аминокарбонил, аминакарбонилметил, -CH2-

NR5R6, хидроксиимин, метоксиимин,

морфолин-4-ил, морфолин-4илметил, Ar1, -

CH2Ar1, тетраhydroфуран-2-ил, 3-

оксоморфолин-4-илметил, 2-оксопиридин-1-илметил, и 2-оксопиридин-1-илметил;

R5 е водород, C1-C3 алкил, цијанометил, -C(O)CH3 или аминакарбонилметил;

R6 е водород или метил и

Ar1 е половина избрана од групата составена од имидазол-1-ил, имидазол-2-ил, 2-метилимидазол-1-ил, пиразол-1-ил, 1,2,3-триазол-1-ил, 1,2,3-триазол-2-ил; 1,2,4-триазол-1-ил, изоксазол-3-ил, оксазол-5-ил и 3-метил-1,2,4-оксадиазолил-5-ил; или

негова фармацевтски прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P 25/00**

(11) **6729**

(13) T1

(21) **2013/461**

(22) 06/11/2013

(45) 28/02/2017

(30) 0382245 16/11/2009 EP and 0298628
27/01/2010 US


(96) 12/11/2010 EP10782486.4

(97) 18/09/2013 EP2501704

(73) **Eli Lilly and Company**

(54) **2-2(-ХИДРОКСИБИФЕНИЛ-3-ИЛ)-1Н-БЕНЗОИМИДАЗОЛ-5-КАРБОКСАМИДИН ДЕРИВАТИ КАКО ФАКТОР VIIA ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение на Формула I:



Формула

I

каде

што:

X1 е -N- или -CR5- каде што R5 е водород, алкил или хало;

R1 е водород, алкил, хало или аминокарбонил;

R2 е водород, алкил или хало;

R3 е -CONR7R8, (каде R7 е водород, алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, карбоксиалкил, сулфоалкил или фосфоноалкил; и R8 е водород, хидрокси, алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, аминокарбонил, карбоксиалкил, сулфоалкил, фосфоноалкил, аминокарбоксиалкил, аминокарбонилкарбоксиалкил, триметиламониоалкил, аминокарбонилалкил, -(алкилен)-(OCH2CH2)nRb (каде n е број од 1 до 6 и Rb е водород, алкил, хидрокси, алкокси, amino или алкилкарбониламино), арил, аралкил, хетероарил, хетероаралкил, хетероциклоалкилалкил, хетероциклоалкиламинокарбонилалкил или 3-хетероциклоалкил-2- хидроксипропил; или R7 и R8 заедно со атомот на азот кон кој се прикачени формираат хетероциклоалкиламино), или -(алкилен)-

CONR9R10 (каде R9 е водород, хидрокси, алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, аминокарбонил, карбоксиалкил, сулфоалкил или фосфоноалкил; и R10 е водород, хидрокси, алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, аминокарбонил, карбоксиалкил, сулфоалкил, фосфоноалкил, amino карбоксиалкил, аминокарбонилкарбоксиалкил, триметиламониоалкил, аминокарбонилалкил, -(алкилен)-(OCH2CH2)nRb (каде n е број од 1 до 6 и Rb е водород, алкил, хидрокси, алкокси, amino или алкилкарбониламино), арил, аралкил, хетероарил, хетероаралкил, хетероциклоалкилалкил, хетероциклоалкиламинокарбонилалкил или 3-хетероциклоалкил-2-хидроксипропил; или R9 и R10 заедно со атомот на азот кон кој се прикачени формираат хетероциклоалкиламино);

Rx е водород, алкил, алкилтио, хало, хидрокси, хидроксиалкил, алкокси, аминосулфонил, алкиламиносулфонил, диалкиламиносулфонил или нитро;

Ry е водород, алкил или хало;

Rz е водород, алкил, халоалкил, циклоалкил, алкилтио, хало, хидрокси, хидроксиалкил, нитро, цијано, алкокси, алкоксиалкил, алкоксиалкилокси, хидроксиалкилокси, аминокарбонилалкилокси, халоалкокси, карбокси, карбоксиалкил, алкоксикарбонил, алкоксикарбонилалкил, цијаноалкил, алкилсулфонил, алкилсулфонилалкил, арилсулфонил, хетероарилсулфонил, карбамимидоил, хидроксикарбамимидоил, алкоксикарбамимидоил, алкилсулфониламино, алкилсулфониламиноалкил, алкоксисулфониламино,



алкоксисулфониламиноалкил,
хетероциклоалкилалкиламинокарбонил,
хидроксиалкоксиалкиламинокарбонил,
хетероциклоалкилкарбонил,
хетероциклоалкилкарбонилалкил,
хетероциклоалкил, хетероциклоалкилалкил,
оксохетероциклоалкил,
оксохетероциклоалкилалкил, хетероарил,
хетероаралкил, уреидо, алкилуреидо,
диалкилуреидо, уреидоалкил,
алкилуреидоалкил, диалкилуреидоалкил,
тиоуреидо, тиюуреидоалкил, -COR12 (каде
R12 е алкил, халоалкил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил или аминоксисулфониламиноалкил), -(алкилен)-
COR12 (каде R12 е алкил, халоалкил,
хидроксиалкил, алкоксиалкил или
аминоксисулфониламиноалкил), -CONR14R15 (каде R14 е
водород или алкил; и R15 е водород, алкил,
хидроксиалкил, алкоксиалкил, арил, аралкил,
хетероарил или хетероаралкил; или R14 и
R15 заедно со атомот на азот кон кој се
прикачени формираат хетероциклоамино), -
(алкилен)-CONR16R17 (каде R16 е водород,
алкил или хидроксиалкил; и R17 е водород,
алкил, хидроксиалкил, алкоксиалкил, арил,
аралкил, хетероарил или хетероаралкил; или
R16 и R17 заедно со атомот на азот кон кој
се прикачени формираат хетероциклоамино),
-NR18R19 (каде R18 е водород или алкил; и
R19 е водород, алкил ацил, арил, аралкил,
хетероарил или хетероаралкил), -(алкилен)-
NR20R21 (каде R20 е водород, алкил или
хидроксиалкил; и R21 е водород, алкил,
ацил, алкоксикарбонил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил, арил, аралкил, хетероарил
или хетероаралкил), -SO2NR22R23 (каде R22
е водород или алкил; и R23 е водород,
алкил, арил, аралкил, хетероарил
хетероаралкил; или R22 и R23 заедно со
атомот на азот кон кој се прикачени
формираат хетероциклоамино), -(алкилен)-
SO2NR24R25 (каде R24 е водород или
алкил; и R25 е водород, алкил, арил,

аралкил, хетероарил или хетероаралкил; или
R24 и R25 заедно со атомот на азот кон кој
се прикачени формираат хетероциклоамино),
-NR26SO2NR27 R28 (каде R26 и R27 се
независно водород или алкил; и R28 е
водород, алкил, арил, аралкил, хетероарил
или хетероаралкил; или R27 и R28 заедно со
атомот на азот кон кој се прикачени
формираат хетероциклоамино), -(алкилен)-
NR29SO2NR30R31 (каде R29 и R30 се
независно водород или алкил; и R31 е
водород, алкил, арил, аралкил, хетероарил
или хетероаралкил; или R30 и R31 заедно со
атомот на азот кон кој се прикачени
формираат хетероциклоамино), -CONH-
(алкилен)-NR32R33 (каде R32 е водород или
алкил; и R33 е алкил), или аралкил; и

R13 е водород, хидрокси, (C1-
10)алкокси, -C(O)R35 (каде R35 е алкил,
арил, халоалкил или цијаноалкил) или -
C(O)OR36 (каде R36 е алкил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил, алкоксикарбонилалкил, ацил,
арил или халоалкил); или

поединечен стереоизомер, смеса на
стереоизомери или нивна фармацевтски
прифатлива сол, имајќи предвид дека кога
R3 е -CONR7R8 (каде R7 е водород или
алкил; и R8 е водород или алкил), -(алкилен)-
CONR9 R10 (каде R9 и R10 заедно со атомот
на азот кон кој се прикачени формираат
пирролидинил), и Rz е водород, алкил,
халоалкил, хало, нитро, алкокси, халоалкил,
карбокси, алкоксикарбонил, -NR18R19 (каде
R18 е водород или алкил; и R19 е водород,
алкил, арил или аралкил),
пирролидинилкарбонил, -SO2NR22R23 (каде
R22 и R23 се алкил), карбамимилоил,
алкилсулфониламино, алкилтио, уреидо, -
NHC(S)NH2 или хетероциклоамино, тогаш Rx
е хидрокси или хидроксиалкил;

каде што под алкил се подразбира праволиниски заситен едновалентен јаглевородороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет заситен едновалентен јаглевородороден радикал со три до шест атоми на јаглерод; под алкилен се подразбира праволиниски заситен двовалентен јаглевородороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет заситен двовалентен јаглевородороден радикал со три до шест атоми на јаглерод; под алкилтио се подразбира радикал $-SR$ каде R е алкил; под amino се подразбира радикалот $-NRR'$ каде R и R' се независно водород, алкил или $-CORa$ каде Ra е алкил; под ацил се подразбира радикал $-COR'$ каде R' е алкил, алкокси, халоалкил, amino алкил, хидроксиалкил или алкоксиалкил; под amino сулфонил се подразбира радикал $-SO_2NH_2$; под алкиламиносулфонил се подразбира радикал $-SO_2NHR$ каде R е алкил; под алкилсулфонил се подразбира радикал $-SO_2R$ каде R е алкил; под алкилсулфонилалкил се подразбира радикал $-(алкилен)-SO_2R$ каде R е алкил; под алкилсулфониламино се подразбира радикал $-NHSO_2R$ каде R е алкил; под алкилсулфониламиноалкил се подразбира радикал $-(алкилен)-NHSO_2R$ каде R е алкил; под алкоксисулфониламино се подразбира радикал $-NHSO_2R$ каде R е алкокси; под алкоксисулфониламиноалкил се подразбира радикал $-(алкилен)-NHSO_2R$ каде R е алкокси; под алкокси се подразбира радикал $-OR$ каде R е алкил; под алкоксикарбонил се подразбира радикал $-COOR$ каде R е алкил; под алкоксикарбонилалкил се подразбира радикал $-(алкилен)-COOR$ каде R е алкил; под алкоксиалкил се подразбира праволиниски едновалентен јаглевородороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет едновалентен јаглевородороден

радикал каде што три до шест атоми на јаглерод се заменети со најмалку една алкокси група; под aminoалкил се подразбира праволиниски едновалентен јаглевородороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет едновалентен јаглевородороден радикал каде што три до шест атоми на јаглерод се заменети со најмалку еден $-NRR'$ каде R и R' се независно водород, алкил или $-CORa$ каде Ra е алкил; под аминокарбоксиалкил се подразбира праволиниски едновалентен јаглевородороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет едновалентен јаглевородороден радикал каде што три до шест атоми на јаглерод се заменети со еден $-NRR'$ и $-COOH$ каде R и R' се независно водород, алкил или $-CORa$ каде Ra е алкил; под аминокарбонилкарбоксиалкил се подразбира праволиниски едновалентен јаглевородороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет едновалентен јаглевородороден радикал каде што три до шест атоми на јаглерод се заменети со еден $-CONRR'$ и $-COOH$ каде R и R' се независно водород, алкил или $-CORa$ каде Ra е алкил; под алкоксилалкилокси се подразбира радикал $-OR$ каде R е алкоксиалкил; под aminoалкилокси се подразбира радикал $-OR$ каде R е aminoалкил; под аминокарбонил се подразбира радикал $-CONH_2$; под аминокарбонилалкилокси се подразбира радикал $-O-алкилен-CONRR'$ каде R и R' се независно водород или алкил; под



аминокарбонилалкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{CONH}_2$; под алкилуреидо се подразбира радикал $-\text{NRCONHR}'$ каде R е водород или алкил и R' е алкил; под алкилуреидоалкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{NRCONHR}'$ каде R е водород или алкил и R' е алкил; под арил се подразбира едновалентен едноцикличен или двоцикличен ароматичен јаглеводороден радикал со 6 до 12 прстенести атоми, и опционално независно заменет со еден или повеќе супституенти, избрано меѓу алкил, халоалкил, алкокси, алкилтио, хало, нитро, $-\text{COR}$ (каде R е алкил), цијан, amino, алкиламино, диалкиламино, хидрокси, карбокси или $-\text{COOR}$ каде R е алкил; под арилсулфонил се подразбира радикал $-\text{SO}_2\text{R}$ каде R е арил; под аралкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{R}$ каде R е арил група; под алкоксикарбамимидоил се подразбира радикал $-\text{C}(=\text{NH})\text{NHOR}$ или $-\text{C}(=\text{NOR})\text{NH}_2$ каде R е алкил; под циклоалкил се подразбира цикличен заситен едновалентен јаглеводороден радикал со три до шест атоми на јаглерод; под карбоксиалкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{COOH}$; под карбоксиалкилокси се подразбира радикал $-\text{O}-(\text{алкилен})-\text{COOH}$; под карбамимидоил се подразбира радикал $-\text{C}(=\text{NH})\text{NH}_2$; под цијаноалкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{CN}$; диалкиламиносулфонил се подразбира радикал $-\text{SO}_2\text{NRR}'$ каде R и R' се независно алкил; под диалкилуреидо се подразбира радикал $-\text{NRCONR}'\text{R}''$ каде R е водород или алкил и R' и R'' се независно алкил; под диалкилуреидоалкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{NRCONR}'\text{R}''$ каде R е водород или алкил и R' и R'' се независно алкил; под гванидиноалкил се подразбира праволиниски едновалентен јаглеводороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет едновалентен јаглеводороден радикал каде

што три до шест атоми на јаглерод се заменети со најмалку еден $-\text{NRC}(\text{NRR}')\text{NRR}'$ каде R и R' се независно водород, алкил или $-\text{CORa}$ каде Ra е алкил; под хало се подразбира флуоро, хлоро, бром и јодо; под халоалкил се подразбира алкил заменет со еден или повеќе халогени атоми; под халоалкокси се подразбира радикал $-\text{OR}$ каде R е хало алкил; под хидроксиалкил се подразбира праволиниски едновалентен јаглеводороден радикал со еден до шест атоми на јаглерод или разгранет едновалентен јаглеводороден радикал каде што три до шест атоми на јаглерод се заменети со една до пет хидрокси групи, имајќи предвид дека ако се присутни две хидрокси групи, обете не се на истиот атом на јаглерод; под хидроксиалкилокси се подразбира радикал $-\text{OR}$ каде R е хидроксиалкил; под хидроксиалкоксиалкиламинокарбонил се подразбира радикал $-\text{CONH}-(\text{алкилен})-\text{O}-(\text{алкилен})\text{OH}$; под хетероциклоалкил се подразбира заситена или незаситена едновалентна циклична група од 3 до 8 прстенести атоми од кои еден или два прстенести атоми се хетероатоми избрани од N , O или $S(O)_n$, каде што n е број од 0 до 2, а останатите прстенести атоми се C ; под хетероциклоалкилкарбонил се подразбира радикал $-\text{COR}$ каде R е хетероциклоалкил; под хетероциклоалкилкарбонилалкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{COR}$ каде R е хетероциклоалкил; под хетероциклоалкилалкил се подразбира радикал $-(\text{алкилен})-\text{R}$ каде R е хетероциклоалкил; под хетероциклоалкилалкиламино карбонил се подразбира радикал $-\text{CONH}-(\text{алкилен})-\text{R}$ каде R е хетероциклоалкил; под хетероарил се подразбира едновалентен едноцикличен или двоцикличен ароматичен радикал со 5 до 10 прстенести атоми кој содржи еден или повеќе

прстенести хетероатоми избрани од N, O или S, останатите прстенести атоми се атоми на јаглерод, прстенот на хетероарил е опционално заменет со еден или повеќе супституенти независно избрани од алкил, халоалкил, алкокси, алкилтио, аминоксил, гванидиноалкил, хало, нитро, цијано, аминоксил или диалкиламино, хидрокси, карбокси или $-COOR$ каде R е алкил; под хетероарилсулфонил се подразбира радикал $-SO_2R$ каде R е хетероарил; под хетероаралкил се подразбира радикал $-(алкилен)-R$ каде R е хетероарил; под хетероциклоамино се подразбира заситена или незаситена едновалентна циклична група од 3 до 8 прстенести атоми каде што еден или два прстенести атоми се хетероатоми избрани од N, O или $S(O)_n$, каде

што n е број од 0 до 2, останатите прстенести атоми се C имајќи предвид дека еден од хетероатомите е атом на азот и каде што еден или два атоми на јаглерод се опционално заменети со карбонил група, прстенот на хетероциклоамино е опционално заменет со еден или повеќе супституенти независно избрани од алкил, хидрокси, хидроксиалкил, алкокси, алкоксиалкил, аминоксил, гванидиноалкил, хало, халоалкил, арил, хетероарил, аралкил, хетероаралкил, халоалкил, хало, цијано, карбокси, $-CONRaRb$ (каде Ra и Rb се независно водород или алкил), или $-COOR$ каде R е алкил; под хидроксикарбамимидаил се подразбира радикал $-C(=NH)NHOH$ или $-C(=NOH)NH_2$.

има уште 13 патентни барања.

(51) **A 61K 38/24, A 61P 15/08**

(11) **6757**

(13) T1

(21) **2015/440**

(22) 03/09/2015

(45) 28/02/2017

(96) 28/09/2011 EP11778689.7

(97) 17/06/2015 EP2621517

(73) **Ferring B.V.**

Polaris Avenue 144 2132 JX Hoofddorp, NL

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **ARCE SAEZ, Joan Carlos**


(54) **СОСТАВ ЗА УПОТРЕБА ВО**

ЛЕКУВАЊЕ НА НЕПЛОДНОСТ

(57) 1 Производ којшто содржи фоликуло стимулирачки хормон (FSH) и човечки хорион гонадотропин (hCG) за употреба во лекување на неплодност кадешто FSH е за администрација во доза од или доза еквивалентна на 75 до 250 IU FSH на ден почнувајќи од првиот ден на лекување и продолжува за два до дваесет дена; и hCG е за администрација на доза од или доза еквивалентна на 75 до 160 IU hCG на ден почнувајќи од првиот ден на лекувањето и продолжува за два до дваесет дена.

има уште 12 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07D 473/34, A 61K 31/437, 31/4985, A
61P 35/00, C 07D 487/04

(11) 6696

(13) T1

(21) 2015/472

(22) 17/09/2015

(45) 28/02/2017

(30) 20110382124 29/04/2011 --

(96) 26/04/2012 EP12717685.7

(97) 12/08/2015 EP2702061

(73) Almirall S.A.

Ronda del General Mitre, 151 08022

Barcelona, ES

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) GRACIA FERRER, Jordi; CARRASCAL

RIERA, Marta; TERRICABRAS BELART,

Emma; BERNAL ANCHUELA, Francisco Javier;

CATURLA JAVALOYES, Juan Francisco;


MATASSA, Victor Giulio; TALTAVULL MOLL,

Joan and ERRA SOLA, Montserrat

(54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛОТРИАЗИНОН
КАКО РІЗК ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение со формула (I), или неговата фармацевтски прифатлива сол, или солват, или N-оксид, или стереоизомер или деутериран

дериват:



Формула


(I)

назначено со тоа што
X претставува азотен атом или –CR6 група;
n претставува 0, 1, 2 или 3;
Ra и Rb секој независно претставува
водороден атом, C1-C4 халоалкил група, C1-
C4 хидроксиалкил група или линеарна или
разгранета C1-C4 алкил група;
R1 претставува водороден атом, линеарна
или разгранета C1-C4 алкил група, C1-C4
халоалкил група, C3-C10 циклоалкил група,
C3-C10 циклоалкенил група, монициклична
или бициклична C6-C14 арил група, 5 до 14
члена моноциклична или бициклична
хетероарил група која содржи најмалку еден
хетеро атом избран од O, S и N, или 5 до 14
члена моноциклична или бициклична
хетероциклил група која содржи најмалку

еден хетеро атом избран од O, S и N, каде циклоалкил, циклоалкенил, арил, хетероарил, и хетероциклил групите се несупституирани или супституирани со еден или повеќе супституенти избрани од халоген атом, хидроксилна група, циано група, линеарна или разгранета C1-C4 алкил група; C1-C4 хидроксиалкил група, C3-C10 циклоалкил група, $-(CH_2)_1-3CN$ група, $-(CH_2)_0-3OR^8$ група, $-(CH_2)_0-3NR^7R^8$ група, $-C(O)-(CH_2)_1-3CN$ група, $-C(O)-(CH_2)_0-3-R^8$ група, $-C(O)-(CH_2)_0-3NR^7R^8$ група, $-S(O)_2-(CH_2)_0-3-R^8$ група, $-S(O)_2-(CH_2)_0-3NR^7R^8$ група или $-(CH_2)_0-3-(\text{фенил})-OR^8$ група; R2 и R3 секој независно претставува водороден атом, халоген атом, хидроксилна група, циано група, C1-C4 алкокси група, C1-C4 халоалкил група, C1-C4 хидроксиалкил група, C3-C7 циклоалкил група, $-NR'R''$ група, или линеарна или разгранета C1-C6 алкил група; каде алкил групата е несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од C1-C4 алкокси група, циано група, или C3-C7 циклоалкил група, R4 претставува водороден атом, C1-C4 алкокси група; C1-C4 халоалкил група, C1-C4 хидрокси, C3-C7 циклоалил група, $-(CH_2)_1-4NR'R''$ група, или линеарна или разгранета C1-C4 алкил група; каде алкил групата е несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од C1-C4 алкокси група, циано група, или C3-C7 циклоалкил група, $-C(O)-(CH_2)_0-3R$ група или $-C(O)-(CH_2)_0-3NR'R''$ група; R6 претставува водороден атом, халоген атом, хидроксилна група, циано група, C1-C4 алкокси група; C1-C4 халоалкил група, линеарна или разгранета C1-C4 хидроксиалкил група; C3-C7 циклоалкил група, $-(CH_2)_0-3R'R''$ група, $-(CH_2)_1-3O(C1-C4$ алкил група), $-(CH_2)_0-3OC(O)(C1-C4$ алкил група), $-(CH_2)_0-3C(O)O(C1-C4$ алкил група),


$-C(O)-(CH_2)_0-3NR'R''$ група, $-(CH_2)_0-3C(O)OH$ група; $-(CH_2)_0-3-(5-14$ члена моноциклична или бициклична хетероарил група која содржи најмалку еден хетеро атом избран од O, S и N); ; $-(CH_2)_0-3-(5-14$ члена моноциклична или бициклична хетероарил група која содржи најмалку еден хетеро атом избран од O, S и N); линеарна или разгранета C1-C4 алкил група, каде алкил групата е несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од C1-C4 алкокси група, циано група или C3-C4 циклоалкил група, R7 и R8 секој независно претставува водороден атом, C1-C4 халоалкил група, C1-C4 хидроксиалкил група, или линеарна или разгранета C1-C4 алкил група; каде алкил групата е несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од C1-C4 алкокси група, циано група, или C3-C7 циклоалкил група; R' и R'' секој независно претставува водороден атом, хидроксилна група, C1-C4 алкокси група, или линеарна или разгранета C1-C4 алкил група, R5 претставува група избрана од:

(i) група од формулата (IIa)



формула (IIa)

(ii) група со формула (IIb)



и
(iii) група со формула (IIc)

*

I

R17

со тоа што
Y претставува поврзувач избран од –
NR'група, -O или -S; каде R' е дефиниран
погоре;

(*) покажува каде е врзана R5 за
јаглеродниот атом врзан за R4 и за
пиролотриазинон групата;

W1 претставува –CR11 група и W2
претставува азотен атом, или W1
претставува азотен атом и W2 претставува –
CR12 група,

G1 претставува –CR14 група и G2
претставува азотен атом, или G1
претставува азотен атом и G2 претставува –

CR15 група, или G1 претставува –CR14 група
и G2 претставува –CR15 група;

G3 претставува азотен атом, или G1
претставува –CR16 група;

R9, R10 и R12, R13 R4, и R16 секој независно
претставува водороден атом, халоген атом;

C1-C4 алкокси група, C1-C4 халоалкил група,
C1-C4 хидроксиалкил група, C3-C4

циклоалкил група; (CH₂)₀-3CN група, -C(O)-
(CH₂)₁-3NR'R'' група, , или линеарна или

разгранета C1-C4 алкил група; каде алкил
групата е несупституирана или

супституирана со еден или повеќе
супституенти избрани од C1-C4 алкокси
група;

R17 претставува група избрана од

а) група со формула (IIIa)

б) група со формула (IIIb),

формула (IIIa)

формула

(IIIb)

в) група со формула (IIIc)

б) група со формула (IIId),

*

*

I

I

формула (IIIv)

формула

(IIIg)

со тоа што
G4 претставува азотен атом или –CR22
група;

G5 и G6 секој независно претставува азотен
атом или јаглероден атом, каде еден од G5 и
G6 претставува азотен атом а остатокот
претставува јаглероден атом;

G7 претставува –NH група или –CH група;
G8 претставува азотен атом или –CR23
група;

G9 претставува азотен атом или –CR24
група;

G10 претставува азотен атом или –CR25
група;

G11 претставува азотен атом или –CR26
група;

G12 претставува азотен атом или –CR27
група;

G13 претставува азотен атом или –CR28
група;

G14 и G15 секој независно претставува
азотен атом или јаглероден атом, каде еден
од G14 и G15 претставува азотен атом а
остатокот претставува јаглероден атом;
G16 претставува –NH група или –CH група;
G17 претставува азотен атом или –CR29
група;

G18 претставува азотен атом или –CR30

група;
R18, R19 и R20, R21 R22, R23 R24, R25 и R26, R21 R27, R28, R29 и R30, секој независно претставува водороден атом, халоген атом; C1-C4 алкокси група, C1-C4 халоалкил група, C1-C4 хидроксиалкил група, C3-C4 циклоалкил група; (CH₂)₀-3CN група, -C(O)-(CH₂)₁-3CN група, -C(O)-(CH₂)₀-3R'група, -C(O)-(CH₂)₁-3NR'R'' група, - (CH₂)₀-3NR'R'' група, или линеарна или разгранета C1-C4 алкил група; каде алкил групата е несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од C1-C4 алкокси

група; циано група или C3-C4 циклоалкил група; каде R' и R'' се дефинирани погоре; и каде Y е дефиниран погоре; или во случај кога Y претставува -NR' група, R4 заедно со -NR' група и јаглероден атом за кој и две R4 и -NR' се врзани и формираат 4 до 7 члена, сатурирана хетероциклическа група која содржи -N, каде хетероциклическата група е несупституирана или супституирана со еден или повеќе супституенти избрани од халоген атом, хидроксил група, циано група, -CHF₂ група или -CF₃ група.
има уште 14 патентни барања.

(51) **A 61M 5/20, 5/142**

(11) **6697**

(13) T1

(21) **2015/473**

(22) 17/09/2015

(45) 28/02/2017

(96) 07/06/2011 EP11726587.6

(97) 22/07/2015 EP2575935

(73) **Amgen Inc.**

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес


(72) **HOLT, Mark Dominis; CAIRNS, Alexander, Stuart and ROMACKER, Mathias**

(54) **УРЕД ЗА ДОСТАВА НА ЛЕК**

(57) 1 Уред за доставување на лек (50) кој се состои од:

кукиште за една употреба (52) со надворешна површина (80) која го дефинира надворешниот простор (82), и надворешна површина (84); игла (54) во скриена положба кога иглата (54) е повлечена внатре во внатрешниот простор (82) и во состојба на готовност кога иглата (54) излегува позади надворешната површина (84) од кукиштето (52);

инјектор (56) споен со иглата (54) за да ја движи иглата (54) помеѓу скриената положба и состојбата на готовност; резервоар (152) поставен во внатрешниот простор (82), резервоарот (152) е така изработен за да прима волумен од лекот и да биде во флуидна комуникација со иглата (54); и контролер (60) споен со инјекторот (56) и резервоарот (152), контролерот (60) е така изработен за да го активира инјекторот (56) за да ја движи иглата (54) од скриената положба во положба на готовност само еднаш, каде уредот за доставување (50) е погоден за носење и по употреба се фрла, назначен со тоа што контролерот (60) е така направен да го активира резервоарот (152) за достава на волуменот на лекот до пациентот како единечен болус после истекувањето на претходно определениот временски период од активирањето на уредот (50), контролерот (60) се ослободува во надворешниот простор (82), каде уредот за достава е за единечна употреба.
има уште 11 патентни барања.

(51) **A 61M 5/20**(11) **6698**

(13) T1

(21) **2015/474**

(22) 17/09/2015

(45) 28/02/2017

(96) 24/02/2011 EP13196727.5

(97) 29/07/2015 EP2708252

(73) **Eli Lilly and Company****Lilly Corporate Center****Indianapolis, IN 46285, US**(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) Adams, Matthew Robert; Fourt, Jesse
Arnold; Kaplan, Jonathan I.; Silberschatz, Paul
Joseph and Yurchenco, James R.(54) **УРЕД ЗА АВТОМАТСКО
ИНЈЕКТИРАЊЕ СО МЕХАНИЗМ ЗА
ОДЛОЖУВАЊЕ КОЈ ВКЛУЧУВА И
ЕЛЕМЕНТ СО БРАВА СО ДВОЈНА НАМЕНА**


(57) 1 Апарат за автоматско инјектирање (20) кој се состои од куќиште (22), шприц со игла (110) со клип (116), најмалку еден еластичен елемент (149) за движење на шприцот со игла во првата насока кон куќиштето за да се издолжи иглата од шприцот позади куќиштето и за да го придвижи клипот принудувајќи ја содржината од шприцот да се придвижи низ иглата заради инјектирање, и механизам за

успорување, маханизмот за одлагање се состои од:

шатл (170) за шприцот, шатлот вклучува и прв елемент со брава (234); следечки елемент (250) со втор елемент со брава (254), вториот елемент со брава кој соработува со првиот елемент со брава за да се ограничи движењето на шатлот кон следечкиот елемент кон втората насока спротивна од првата насока; заклучувачки член (280) кој може да се движи низ куќиштето од позицијата за заклучување во слободна позиција во соработка со клипот од шприцот за време на инјектирањето, заклучувачкиот член, во заклучувачка положба, ја спречува ротацијата на следечкиот елемент кон шатлот; заклучувачкиот член во слободна положба пак дозволува ротација на следечкиот елемент кон шатлот; амортизер поставен помеѓу следечкиот елемент и шатлот; назначен со тоа што механизмот за успорување понатаму опфаќа еластичен елемент со двојна намена (290) со торзионо преднапрегање и

аксиално преднапрегање, еластичен елемент со двојна намена кој се движи помеѓу шатлот и следечкиот елемент за да овозможи на двете, торзионата сила да го натера следечкиот елемент да ротира кон шатлот и на аксиалната сила да го натера шатлот подалеку од следечкиот елемент; секогаш кога заклучувачкиот член се придвижува кон слободната позиција за време на инјектирањето, еластичниот елемент со двојна намена најпрво го принудува следечкиот елемент да

ротира кон шатлот а од позицијата со брава, во која првиот и вториот елемент со брава соработуваат, до позиција без брава, во која вториот елемент со брава е ослободен од првиот елемент со брава и тогаш елементот со пружина со двојна намена го принудува шатлот аксиално кон следечкиот елемент за да се придвижи шатлот за ретракција на иглата од шприцот во кукиштето по завршувањето на инјектирањето. има уште 7 патентни барања.



(51) **A 41D 13/002, 31/02**

(11) **6699**

(21) **2015/475**

(96) 13/03/2007 EP07723211.4

(97) 15/07/2015 EP2007235

(73) **Geox S.p.A.**

Via Feltrina Centro, 16

31044 Montebelluna Località Biadene

(Treviso), IT

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(13) T1

(22) 17/09/2015

(45) 28/02/2017

(72) **POLEGATO MORETTI, Mario**

(54) **ТКАЕНИНА, СПЕЦИЈАЛНА ЗА ПРЕДМЕТИ ЗА ОБЛЕКА И ОБУВКИ**


(57) 1 Ткаенина, специјално за облека или обувки која се состои од:

- прв внатрешен слој (11, 111, 211, 411), за да биде насочен директно кон телото на корисникот, кој е хидрофобен и паропропустлив и е погоден за насочување на течната и испарливата фаза од потењето на кожата надвор од корисникот на

предметот за облекување или слично, произведен е од ткаенината (10), - втор интермедијарен просторен слој (12, 112, 212, 412), кој е хидрофобен и ја пренесува течната фаза од потењето на кожата надвор од првиот внатрешен слој (11, 111, 211, 411) кон третиот внатрешен слој (13, 113, 213), - третиот надворешен слој (13, 113, 213) кој е хидрофобен и погоден за дозволување на дишењето на испарливата фаза, за апсорбирање на течната фаза од потењето која доаѓа од првиот слој (11, 111, 211, 411), и за дистрибуција на течната фаза од потењето врз голема површина со што може да испарува нанадвор,

- слоевите (11, 111, 211, 411, 212, 412, 13, 113, 213) се споени за да формираат едно тело, назначена со тоа што се формирани саканите премини во вториот интермедијарен слој (12, 112, 212, 412) за гасовитата фаза на дишењето од првиот слој (11) нанадвор и имаат повеќе канали (14, 114, 414), кои се формирани со повеќе паралелни ребра (15, 115, 415), каналите (14, 114, 414), пак кои посебно се поставени претежно вертикално, адаптирани се да го олеснат подигањето на испарливата фаза од потењето од долната регија од предметот за облекување кон горе.

има уште 15 патентни барања



СЛ.1

(51) A 61K 38/00, 38/16, C 07K 14/00

(11) 6694

(21) 2015/476

(96) 12/02/2010 EP10741801.4

(97) 01/07/2015 EP2396017

(73) Cerenis Therapeutics Holding SA

265 Rue de la Découverte 31670 Labège, FR

(13) T1

(22) 17/09/2015

(45) 28/02/2017

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ


Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) DASSEUX, Jean-louis; SCHWENDEMAN, Anna, Shenderova and ZHU, Lingyu

(54) ИМИТАЦИЈА НА АПОЛИПОПРОТЕИН A-I

(57) 1 Пептид или негова фармацевтски прифатлива сол назначен со тоа што пептидот е:

Leu-Glu-Asn-Leu-Leu-Glu-Arg-Phe-Leu-Asp-
Lys-Leu-Lys-Gln-Lys-Leu-Ala-Glu-Leu-
Leu-Val-Inp (ИД. Број на Секвенцата).
има уште 14 патентни барања.



(51) A 61K 31/444, 9/08, 9/107, 9/14, 9/48

(11) 6701

(13) T1

(21) 2015/477

(22) 17/09/2015

(45) 28/02/2017

(96) 10/08/2011 EP11764851.9

(97) 16/09/2015 EP2683381

(73) Natco Pharma Limited

Natco House Road No. 2 Banjara Hills
Hyderabad 500 033, Andhra Pradesh, IN

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) PARVATANENI, Durga Maheswari;
YEDLURI, Siddhartha; APPADWEDULA,
Venkata Satyanarayana; ADIBHATLA, Kali
Satya Bhujanga Rao and NANNAPANENI,
Venkaiah Chowdary

(54) ФОРМУЛАЦИЈА КОЈА КАКО АКТИВЕН
АГЕНС СОДРЖИ ДЕРИВАТ НА
ФЕНИЛАМИНОПИРИМИДИН


(57) 1 Фармацевтска смеса за орална
употреба која се состои од:
а) терапевтски ефективна количина
од (3,5-бис трифлуорометил)-N-[4-метил-
3-(4-пиридин-3-ил-пиримидин-2-ил
амино)фенил]бензамид (NRC-AN-019) или
негова фармацевтски прифатлива
сол;

б) липофилна фаза;

в) најмалку еден фармацевтски
прифатлив сурфактант; и

г) фармацевтски прифатлив
растворувач растворлив во вода.

има уште 14 патентни барања.



(51) **A 61K 9/14, 31/46, 45/06, 9/00, 9/12**

(11) **6693**

(13) T1

(21) **2015/482**

(22) 18/09/2015

(45) 28/02/2017

(96) 13/03/2009 EP09719213.2

(97) 12/08/2015 EP2265257

(73) **Almirall, S.A.**

Ronda del General Mitre 151 08022

Barcelona, ES

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **LAMARCA CASADO, Rosa and DE**

MIQUEL SERRA, Gonzalo

(54) **СМЕСА ЗА ИНХАЛАЦИЈА КОЈА**

СОДРЖИ АКЛИДИНИУМ ЗА ТРЕТМАН НА

ХРОНИЧНА ОПСТРУКТИВНА ПУЛМОНАРНА БОЛЕСТ

(57) 1 Фармацевтска смеса која содржи аклидиниум во форма на сув прав од фармацевтски прифатлива сол во смеса со фармацевтски прифатлив носач за сув прав, која обезбедува измерена номинална доза од аклидиниум еквивалентна на 400 μg (плус/минус 10%) аклидиниум бромид за употреба со инхалација при третман на хронично опструктивно пулмонарно заболување.

има уште 17 патентни барања.

(51) **F 03B 17/06**

(11) **6690**

(13) T1

(21) **2015/609**

(22) 11/11/2015

(45) 28/02/2017

(30) 102009060763 30/12/2009 DE

(96) 30/12/2010 EP 10814644.0

(97) 12/08/2015 EP2519739

(73) **Habek, Nenad; Höfgen, Siegfried;**

Langlotz, Holger and Schuler, Alfred

01217 Dresden, DE; 01920 Steina, DE; 99867 Gotha, DE and 86343 Königsbrunn, DE
(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(72) Habek, Nenad; Höfgen, Siegfried;
Langlotz, Holger and Schuler, Alfred
(54) **ТУРБИНСКА НАПРАВА ЗА
ПРЕТВОРАЊЕ НА ЕНЕРГИЈА ДОБИЕНА
ОД ЕДНА ТЕЧНОСТ ВО ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА**

(51) **A 61K 9/08, 31/505, 47/00, 47/34, 47/38, 9/10, 9/16**

(11) **6734**

(13) T1

(21) **2016/201**

(22) 05/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) 577875 25/05/2000 US

(96) 19/04/2001 EP06010734.9

(97) 23/03/2016 EP1754469

(73) **Alkermes Controlled Therapeutics, Inc. and Alkermes Pharma Ireland Limited Waltham MA 02451, US and Dublin 4, IE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Hotz, Joyce M.; Ramstack, J. Michael; Riley, M. Gary; Zale, Stephan E. and Johnson, Olufunmi L.

(54) **ВБРИЗГЛИВИ СУСПЕНЗИИ СО ПОДОБРЕНИ СВОЈСТВА ЗА ВБРИЗГЛИВОСТ**

(57) 1 Состав погоден за вбризгување преку игла чиј што дијаметар е во распон од 0.838 mm до 0.413 mm (18-22 големина) кај еден домаќин, кој што опфаќа:

микрочестички кои што содржат биолошки активен агенс дисперзиран или растворен во едно полимерно средство за поврзување во водено средство за вбризгување, при што (а) споменатите микрочестички се

суспендирани во споменатото средство за вбризгување во концентрација поголема од 30 mg/ml за да се добие суспензија и имаат среден дијаметар на маса од најмалку 10 μm и помалку од 250 μm , (б) флуидна фаза на споменатата суспензија има вискозитет од најмалку 50 cP на 20 °C, (ц) биолошки активниот агенс е пептид, (д) полимерното средство за поврзување е селектирано од групата која што се состои од поли (гликолна киселина), поли-d, 1-млечна киселина, поли-1-млечна киселина, и кополимери од погоре наведеното, и (е) воденото средство за вбризгување кое што содржи (i) агенс за зголемување на вискозитетот селектиран од натриум карбоксиметил целулоза, поливинилпиролidon и хидроксипропилметилцелулоза; (ii) агенс за прилагодување на тонусот кој што содржи натриум хлорид; и (iii) агенс за навлажнување селектиран од полисорбат 20, полисорбат 40 и полисорбат 80, но не е воденото средство кое што се состои од 3% според волуменот натриум карбоксиметил целулоза, 1% според волуменот полисорбат 20, 0.9% според волуменот натриум хлорид, и еден останат процент според волуменот вода. има уште 17 патентни барања



(51) **C 07D 471/04, A 01K 31/16, A 61K 31/404, 31/438, A 61P 31/00, C 07D 401/14, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 487/04, 498/04**

(11) **6741**

(13) T1

(21) **2016/202**

(22) 05/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) 163958P 27/03/2009 US

(96) 25/03/2010 EP10756840.4

(97) 23/03/2016 EP2410844

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

Rahway, NJ 07065-0907, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MCCAULEY, John, A.; VACCA, Joseph, P.; LUDMERER, Steven, W.; COBURN, Craig, A.; LIU, Kun; WU, Hao; HU, Bin; SOLL, Richard; SUN, Fei; WANG, Xinghai; YAN, Man; ZHANG, Chengren; ZHENG, Mingwei; ZHONG, Bin and ZHU, Jian

(54) **ИНХИБИТОРИ НА РЕПЛИКАЦИЈА НА ХЕПАТИТИС Ц ВИРУС**

(57) 1 Соединение кое што има структурална формула (I):



и / или фармацевтски прифатлива сол од тоа, при што: секој R¹ е независно избран од групата која што се состои од водород, халоген, -OR_{3a}, -CN, -(CH₂)₀₋₆C(O)R₃; -CO₂R_{3a}, -C(O)N(R_{3a})₂, -SR_{3a}, -S(O)R_{3a}, -S(O₂)_{3a}, -(CH₂)₀₋₆(R_{3a})₂, -N(R_{3a})SO₂R_{3a}, -N(R_{3a})CO₂R_{3a}, -N(R_{3a})C(O)₃, -N(R_{3a})COR_{3a}, -N(R_{3a})C(O)N(R_{3a}), C1-балкил, C3-8карбоцикл кој што содржи од 0 до 3 хетероатоми избрани од N, O и S, и фенил, а C1-балкилот, C3-8карбоциклот и фенилот се заменети со од 0 со 3

супституенти независно избрани од групата која што се состои од водород, халоген, -OR_{3a}, -CN, -CO₂R_{3a} -C(O)N(R_{3a})₂, -N(R_{3a})₂, -N(R_{3a}) CO₂R_{3a}, -SR_{3a}, -S(O)R_{3a}, -S(O₂)R_{3a}, -N(R_{3a}, SO₂R_{3a}, N(R_{3a})CO₂R_{3a}, -N(R_{3a})C(O)N(R_{3a}), C1-балкил, -O-C1-балкил, -S-C1-балкил, и C3-8циклоалкил; и е од 0 до 4, секој R₃ е независно избран од групата која што се состои од водород, C1-балкил, -OH, -O-C1-балкил и C3-8циклоалкил, и секој R_{3a} е независно избран од групата која што се состои од водород, C1-балкил и C3-8циклоалкил;

секој R₂ е независно избран од групата која што се состои од водород, халоген, -OR_{4a}, -CN, -CO₂R_{4a}, -C(O)R_{4a}, -C(O)N(R_{4a})₂, -N(R_{4a})₂, -N(R_{4a})COR₄, -N(R_{4a})CO₂R_{4a}, -N(R_{4a})C(O)N(R_{4a}), -N(R_{4a})SO₂R_{4a}, -SR_{4a}, -S(O)R_{4a}, -S(O₂)R_{4a}, C1-балкил заменет со од 0 со 4 R₄ и C3-8циклоалкил заменет со од 0 до 4 R₄, v е од 0 до 4, секој R₄ е независно избран од групата која што се состои од водород, -OH, C1-балкил и C3-8циклоалкил;

секој R_{4a} е независно избран од групата која што се состои од водород, C1-балкил и C3-8циклоалкил;

при што споменатиот

и споменатиот се земени заедно со еден споменат супституент R₁ и еден споменат супституент R₂ за да формираат 5- до 9-член карбоцикличен прстен кој што содржи 1 или 2 хетероатоми независно избрани од групата која што се состои од N, O и S, претставени со една група избрана од групата која што се состои од:

каде

што

W е избран од групата која што се состои од - (CH₂)₁₋₃-, -(CH₂)₀₋₂NH(CH₂)₀₋₂-, -(CH₂)₀₋₂N(C1-балкил)(CH₂)₀₋₂-, -(CH₂)₀₋₂O(CH₂)₀₋₂- и -(CH₂)₀₋₂C(O)(CH₂)₀₋₂-, каде што W е заменет со од 0 до 4 R_w, каде што секој R_w е независно селектиран од C1-балкил и C3-8циклоалкил;

V е избран од групата која што се состои од - C(O)- и -CH₂-, и каде што V е -CH₂-, V е заменет со од 0 до 2 R_v, каде што секој R_v е независно селектиран од групата која што се состои од C1-балкил и C3-8циклоалкил; секој D е една група независно избран од

секој E е група независно избран од групата која што се состои од:

(а) единечна врска,
(б) -(C(R₇)₂)₀₋₂NR₇C(O)O₀₋₁-, и
(ц) дериват на пиролидинил избран од групата која што се состои од:

I е бивалентна група избрана од -C(O)-, -CO₂- и -C(O)N(R₇)-,

J е фузиониран прстенест систем избран од групата која што се состои од 3- до 7-членни карбоцикли и 5- или 6-члени арил прстени кои што содржат од 0 до 4 хетероатоми независно избрани од групата која што се состои од N, O и S, и заменети на C или N атомите со супституенти R₉, секој R_{8a} е независно избран од групата која што се состои од водород, халоген, -OH, -OC1-балкил и C1-балкил, или два R_{8a} може да бидат земени заедно за да формираат оксо,

секој R_{8b} е независно избран од групата која што се состои од водород, халоген, -OH, -

OC1-балкил и C1-балкил, или два R_{8b} може да бидат земени заедно за да формираат оксо,

секој R_{8c} е независно избран од групата која што се состои од водород и C1-балкил, или кои било две групи селектирани од R_{8a}, R_{8b} и R_{8c} може да бидат земени заедно за да формираат спиро-бицикличен или премостен бицикличен прстен; секој R₉ е независно избран од групата која што се состои од водород, халоген, C1-балкил, -O-C1-балкил, -S-C1-балкил, -NH-C1-балкил и -NHC(O)-C1-балкил,

секој R₇ е независно избран од групата која што се состои од водород, C1-балкил и фенил, а C1-балкилот и фенилот се заменети со од 0 до 3 супституенти независно избрани од групата која што се состои од водород, халоген, C1-балкил, -O-C1-балкил и -S-C1-балкил; и секој G е независно избран од групата која што се состои од:

(а) водород,
(б) -OR_{10a},
(ц) -CN,
(д) -CO₂R_{10a},
(е) -C(O)N(R₁₀)₂,
(ф) -SR_{10a},
(г) -S(O)R_{10a},
(х) -S(O₂)R_{10a},
(и) -N(R₁₀)₂,
(ј) -N(R₁₀)SO₂R_{10a},
(к) -NCO₂R_{10a},
(л) =NC(O)N(R₁₀)₂,
(м) C1-балкил кој што има 0 до 4 супституенти R₁₁,
секој R₁₁ е независно избран од групата која што се состои од:
(i) -OH,
(ii) -N(R₁₀)₂,



- (iii) =NR10,
- (iv) -O-C1-балкил, и арил прстенестите системи G' кои
- (v) -C(O)R10, што содржат од 0 до 4 хетероатоми
- (vi) -S-C1-балкил, независно избрани од групата која што се
- (vii) -SO2-C1-балкил, состои од N, O и S, и заменети на C или N
- (viii) 3- до 8-члени карбоцикли кои што атомите со 0 до 3 супституенти R10;
- содржат од 0 до 3 хетероатоми независно
- избрани од групата која што се состои од N,
- O и S, и кои што имаат од 0 до 3
- супституенти R12 на N или C атомите, и
- секој R12 е независно селектиран од групата
- која што се состои од водород, халоген, C1-
- балкил кој што има од 0 до 3
- супституенти избрани од R10, -O-C1-
- балкил, -S-C1-балкил, -OR10a, -CN, -
- C(O)R10, -CO2R10a, -C(O) N(R10)2, -SR10a, -
- S(O)R10a, -S(O2)R10a, -N(R10)SO2R10a, -
- NCO2R10a, -NC(O)N(R10)2 и -N(R10)2, или
- два R12 се земени заедно за да формираат
- оксо, и
- (ix) 5- или 6-член арил кој што содржи од 0
- до 3 хетероатоми независно избрани од
- групата која што се состои од N, O и S, и кои
- што имаат од 0 до 3 супституенти R13 на N
- или C атомите, и секој R13 е независно
- селектиран од групата која што се состои од
- водород, халоген, C1-балкил, -O-C1-балкил и
- 3- до 8-члени карбоцикли кои што содржат
- од 0 до 3 хетероатоми независно избрани од
- групата која што се состои од N, O и S,
- или два R10 може да бидат земени
- заедно за да формираат оксо;
- секој R10a е независно избран од групата
- која што се состои од
- (i) водород,
- (ii) -CN,
- (iii) C1-балкил,
- (iv) -O-C1-балкил,
- (v) -S-C1-балкил,
- (vi) C1-балкил-O-R14,
- (vii) -C(O)R14,
- (viii) -CO2R14,
- (ix) -SO2R14,
- (x) -N(R14)2,
- (xi) -N(R14)SO2R14,
- (xii) -NCO2R14,
- (xiii) -NC(O)N(R14)2, и
- (xiv) 3- до 8-члени карбоцикли кои што
- содржат од 0 до 3 хетероатоми независно из-
- брани од групата која што се состои од N, O и
- S,
- или два R10 може да бидат земени
- заедно за да формираат оксо;
- секој R10a е независно избран од групата
- која што се состои од
- (i) водород,
- (ii) -CN,
- (iii) C1-балкил,
- (iv) C1-балкил-O-R14,
- (v) -C(O)R14,
- (vi) -CO2R14,
- (vii) -SO2R14,
- (x) -N(R14)2,
- (xi) -N(R14)SO2R14,
- (н) 3- до 8-члени карбоцикли кои што содржат
- од 0 до 3 хетероатоми независно избрани
- од групата која што се состои од N, O и S, и
- кои што имаат од 0 до 3 супституенти R10
- на N или C атомите; и
- (о) арил прстенести системи G' избрани од
- групата која што се состои од:
- (i) 5- до 7-член моноциклични
- прстенести системи и
- (ii) 8- до 10-член бициклични прстенести
- системи,

(xii) -NCO₂R₁₄, супституенти R₁₄, и
 (xiii) -NC(O)N(R₁₄)₂, и секој R₁₄ е независно избран од групата која
 (xiv) 3- до 8-члени карбоцикли кои што што се состои од водород, C₁-балкил, C₃-
 содржат од 0 до 3 хетероатоми независно 8-цикло-алкил, -(CH₂)₀₋₃C₃-8циклоалкил и
 избрани од групата која што се состои од N, фенил; или соединението е метил [(2S)-1-
 O и S, {(2S)-2-[5-(10-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-
 [(метоксикарбонил)амино]-3-
 метилбутаноил}пиролидин-2-ил]-1H-
 и два R₁₀ или R_{10a} групи може да бидат имидазол-5-ил]-6-фенилиндоло[1,2-
 земени заедно со N за кој што тие се с][1,3]бензоксазин-3-ил)-1H-имидазол-2-
 закачени за да формираат прстен, кои што ил]пиролидин-1-yl}-3-метил-1-оксобутан-2-
 може да бидат заменети со од 0 до 3 ил]карбамат. има уште 17 патентни барања.

(51) **C 12M 1/107, 1/04**

(11) **6742**

(13) T1

(21) **2016/203**

(22) 05/04/2016

(45) 28/02/2017

(96) 11/05/2009 EP11005576.1

(97) 16/03/2016 EP2374867

(73) **KOMPOFERM GmbH**

Max-Planck-Strasse 15 33428 Marienfeld, DE


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Eggersmann, Karlgünter

(54) **МЕТОД И УРЕД ЗА РАБОТА НА
 ФЕРМЕНТАЦИОНЕН АГРЕГАТ**

(57) 1 Метод за работа на ферментационен
 агрегат кој има барем еден ферментер (1) кој
 е наполнет со еден супстрат (1а) и истиот се
 испушта, назначен со тоа што супстаратот
 (1а) е процеден низ цедилка (2а) од
 контејнер за процедување (2), и биогаз кој се
 формира во ферментерот (1) кој се испушта,

и / или во контејнерот за процедување (2) е
 добиен преку процесот на
 процедувањеназначен со тоа што, CO₂-
 содржи биогаз кој се формира во
 ферментерот (1) во процесот на
 ферментација кој се има акумулирано во
 текот на почетната фаза од процесот на
 ферментација и затоа има зголемена
 содржина на C₂, се воведува со помош на
 средства на гасоводот (4) за исфрлување на
 биогаз, кој се појавува во ферментерот (1)
 која треба да се испушти, во ферментерот (1)
 треба да го испушти, назначен со тоа што,
 CO₂-содржи протекувачки гас кој е воведен
 во ферментерот (1) и истиот треба да се
 испушти за да се насочи низ супстрат (1а),
 така што поврзувањето преку протекувачки
 гас на ферментерот, кој треба да се испушти,
 е поврзан со линија на биогаз на
 понатамошниот ферментер. има уште 6
 патентни барања.



Нацрт 1.

(51) C 07H 19/01, A 61K 31/7048, A 61P 3/04, 3/10, 43/00

(11) 6748

(21) 2016/204

(13) T1

(22) 06/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) JP2005020901 28/01/2005 JP and
JP2005176690 16/06/2005 JP

(96) 27/01/2006 EP06712450.3

(97) 23/03/2016 EP1852439

(73) **CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA**

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 115-

8543, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KOBAYASHI, Takamitsu; SATO, Tsutomu
and NISHIMOTO, Masahiro

(54) ДЕРИВАТ НА СПИРОКЕТАЛ И НЕГОВА УПОТРЕБА КАКО ЛЕК ЗА ДИЈАБЕТЕС

(57) 1 Соединение со формулате (I):
[Формула 1]



назначено со тоа, што R1, R2, R3 и R4 се секое независно одбрани од атом на водород, C1-C6 алкил група која може да е супституирана со едно или повеќе Ra, C7-C14 аралкил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rb, и -C(=O)Rx;

Rx претставува C2-C6 алкил група која може да е супституирана со едно или повеќе Ra, арил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rb, хетероарил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rb, C1-C6 алкокси група која може да е супституирана со едно или повеќе Ra, или -NR_{Rf};

Ar1 претставува ароматски карбоцикличен прстен кој може да е супституиран со едно или повеќе Rb, или ароматски хетероцикличен прстен кој може да е супституиран со едно или повеќе Rb; Q претставува -(CH₂)_m-(L)-p- или -(L)-p-(CH₂)_m-;

m претставува цел број одбран од 0 до 2, n претставува цел број одбран од 1 и 2, и p претставува цел број одбран од 0 и 1; L претставува -O-, -S- или -NR₅-, R5 е одбран од атом на водород, C1-C6 алкил група која може да е супституирана со едно или повеќе Ra, и -C(=O)Rx; A претставува арил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rb или

хетероарил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rb, каде што арил групата или хетероарил групата може да формира кондензиран прстен заедно со ароматскиот карбоцикличен прстен или ароматскиот хетероцикличен прстен; Ra е независно одбрано од халоген атом, хидроксил група, циано група, нитро група, карбоксил група, C1-C6 алкокси група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, арил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rd, арилокси група која може да е супституирана со едно или повеќе Rd, хетероарил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rd, хетероарилокси група која може да е супституирана со едно или повеќе Rd, меркапто група, C1-C6 алкилтио група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, C1-C6 алкилсулфинил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, C1-C6 алкилсулфонил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, -NR_{Rf}Rg, C1-C6 алкоксикарбонил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, и C1-C6 алкилкарбонил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc; Rb е независно одбрано од C1-C6 алкил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, C3-C8 циклоалкил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, C2-C6 алкенил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, C2-C6 алкинил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, C7-C14 аралкил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rd, халоген атом, хидроксил група, циано група, нитро група, карбоксил група, C1-C6 алкокси група која може да е супституирана со едно или повеќе Rc, арил група која може да е супституирана со едно или повеќе Rd, арилокси група која може да е супституирана со едно или повеќе Rd,



хетероарил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, хетероарилокси група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, меркапто група, C1-C6 алкилтио група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, C1-C6 алкилсулфинил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, C1-C6 алкилсулфонил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, -NR_fR_g, C1-C6 алкилкарбонил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, C1-C6 алкоксикарбонил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, C1-C3-алкилендиокси група, хетероциклил група, и хетероциклилокси група; R_c е независно одбрано од халоген атом, хидроксил група, циано група, нитро група, карбоксил група, C1-C6 алкокси група, арил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, арилокси група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, хетероарил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, хетероарилокси група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, amino група, C1-C6 алкиламино група, и ди-(C1-C6 алкил)амино група; R_d е независно одбрано од C1-C6 алкил група која може да е супституирана со едно или повеќе халоген атоми, C7-C14 аралкил група, халоген атом, хидроксил група, циано група, нитро група, amino група, C1-C6

алкиламино група, и ди-(C1-C6 алкил)амино група; R_e претставува атом на водород, C1-C6 алкил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, арил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, или хетероарил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d; R_f претставува атом на водород или C1-C6 алкил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c; и R_g претставува атом на водород, C1-C6 алкил група која може да е супституирана со R_c, C1-C6 алкилкарбонил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, арил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, хетероарил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_d, карбамоил група, C1-C6 алкоксикарбонил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, или C1-C6 алкилсулфонил група која може да е супституирана со едно или повеќе R_c, или, R_e и R_f, или R_f и R_g може да формираат 4- до 7-член хетероцикличен прстен заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени, и каде што Ar₁ го има супституентот -Q-A на неговиот прстенест атом што е 2 атоми одвоен од прстенестиот атом директно прикачен на супституираната глицитол група, или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 15 патентни барања

(51) A 23D 9/04, C 11B 5/00

(11) 6749

(21) 2016/205

(96) 10/04/2009 EP09787699.9

(97) 23/03/2016 EP2416664

(73) Costa d'Oro S.p.A.

(13) T1

(22) 06/04/2016

(45) 28/02/2017

Località Madonna Di Lugo 06049 Spoleto (Perugia), IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BRACCO, Umberto; MORCHIO, Giovanni; LEONARDI, Mauro and MOCETTI, Ivano

(54) ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕХРАМБЕНО МАСЛО, КОЕШТО СЕ КАРАКТЕРИЗИРА СО ЗГОЛЕМЕН РОК НА УПОТРЕБА, И ПРЕХРАМБЕНО МАСЛО ДОБИЕНО СО ТАКВА ПОСТАПКА

(57) 1 Постапка за производство на прехранбен производ од масло, особено екстра девствено маслиново масло, којашто ги содржи следниве чекори:

- обезбедување на даден волумен на прехранбено масло, особено екстра девствено маслиново масло;

- поставување на претходно определен број на цели маслинки во горе-споменатото прехранбено масло, целите маслинки имаат содржина на полифенол која изнесува помеѓу 1000-3000 mg на полифеноли, по kg маслинки, се карактеризира со тоа што целите маслинки, пред да бидат поставени во прехранбеното масло, се третираат со агенс против влага, по што се подложуваат на дехидрација за да се елиминира количина на вода во износ помеѓу 7% и 15%. има уште 9 патентни барања.

(51) **E 02F 5/12, 5/08, 5/10, G 02B 6/50**

(11) **6750**

(13) T1

(21) **2016/206**

(22) 06/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) AT20100000077 21/01/2010 AT

(96) 17/01/2011 EP11703572.5

(97) 13/01/2016 EP2526450

(73) **Pichler, Jan Michael**

Schwarzenberg 5 3341 Ybbsitz, AT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **PICHLER, Alois**

(54) **ПОСТАПКА И УРЕД ЗА**

ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОВОДНИК ЗА КАБЕЛ СО ОПТИЧКИ ВЛАКНА ВО ЦВРСТО ЛЕГЛО

(57) 1 Постапка за поставување на најмалку една проводник (2) за најмалку еден оптички кабел (3) во цврсто легло, поконкретно асфалт или бетоска површина, со помош на уред за поставување, каде што најмалку

еден канал (1) е издлабен или исечен на цврстата подлога и најмалку едниот проводник (2) е поставен во најмалку едниот канал (1), се карактеризира со тоа што, најмалку едниот страничен сид (1') на најмалку едниот канал (1) е формиран со стапало за поддршка (1'') за поддршка на зацврстувачки, еластичен и / или цврст материјал за полнење (5, 6), со посредство на кој, по поставувањето на најмалку едниот проводник (2), можниот преостанат простор во секој канал (1) се исполнува, или со употреба на еден проводник (2) формиран на начин кој одговара со каналот (1), при што, за заштита на најмалку едниот проводник (2) поставен во најмалку едниот канал (1) или на оптичкиот кабел (3) поставен во него, силата што дејствува на површината на леглото е пренасочен преку најмалку едно стапало за поддршка (1'') во леглото. има уште 17 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/506, A 61P****25/18, C 07D 401/14, 405/14, 417/14, 487/04**(11) **6751**

(13) T1

(21) **2016/208**

(22) 08/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201161527392P 25/08/2011 US

(96) 20/08/2012 EP12826375.3

(97) 16/03/2016 EP2748151

(73) **Merck Sharp & Dohme Corp.****Rahway, NJ 07065-0907, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) COX, Christopher, D.; DUDKIN, Vadim;

KERN, Jeffrey; LAYTON, Mark, E. and

RAHEEM, Izzat, T.

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ПИРИДИМИН PDE10**

(57) 1 Соединение со формула I:



при

А е селектиран од групата која што се состои

35

40 (1)

(2)

(3)

(4)

што:

А е селектиран од групата која што се состои

од:

пиридил,

квинолинил,

нафтиридинил,

тиазолил,

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

45

состои

50

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

55

R1a, R1b и R1c се независно

селектирани од групата која што се состои

од:

5

10

15

20

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(70)

(71)

(72)

(73)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86)

(87)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93)

(94)

(95)

(96)

(97)

(98)

(99)

(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(111)

(112)

(113)

(114)

(115)

(116)

(117)

(118)

(119)

(120)

(121)

(122)

(123)

(124)

(125)

(126)

(127)

(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

(133)

(134)

(135)

(136)

(137)

(138)

(139)

(140)

(141)

(142)

(143)

(144)

(145)

(146)

(147)

(148)

(149)

(150)

(151)

(152)

(153)

(154)

(155)

(156)

(157)

(158)

(159)

(160)

(161)

(162)

(163)

(164)

(165)

(166)

(167)

(168)

(169)

(170)

(171)

(172)

(173)

(174)

(175)

(176)

(177)

(178)

(179)

(180)

(181)

(182)

(183)

(184)

(185)

(186)

(187)

(188)

(189)

(190)

(191)

(192)

(193)

(194)

(195)

(196)

(197)

(198)

(199)

(200)

(201)

(202)

(203)

(204)

(205)

(206)

(207)

(208)

(209)

(210)

(211)

(212)

(213)

(214)

(215)

(216)

(217)

(218)

(219)

(220)

(221)

(222)

(223)

(224)

(225)

(226)

(227)

(228)

(229)

(230)

(231)

(232)

(233)

(234)

(235)

(236)

(237)

(238)

(239)

(240)

(241)

(242)

(243)

(244)

(245)

(246)

(247)

(248)

(249)

(250)

(251)

(252)

(253)

(254)

(255)

(256)

(257)

(258)

(259)

(260)

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

(270)

(271)

(272)

(273)

(274)

(275)

(276)

(277)

(278)

(279)

(280)

(281)

(282)

(283)

(284)

(285)

(286)

(28

од R13, (6) $-(C=O)m-C2-4$ алкенил, каде што алкенилот е незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од R13, (7) $-(C=O)m-C2-4$ алкинил, каде што алкинилот е незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од R13, (8) $-(C=O)m-On$ -фенил или $-(C=O)m-On$ -нафтил, каде што фенилот или нафтилот е незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од R13, (9) $-(C=O)m-On$ -хетероарил, каде што хетерарилот е незаменет или заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од R13, (10) $-(C=O)m-NR10R11$, (11) $-S(O)2-NR10R11$, (12) $-S(O)q-R12$, каде што q е 0, 1 или 2 и каде што R12 е селектиран од дефинициите на R10 и R11, (13) $-CO2H$, (14) $-CN$, и (15) $-NO2$; R3 е селектиран од групата која што се состои од:

R2a, R2b и R2c се независно селектирани од групата која што се состои од:

25	(1)	$CH3$,
30	(2)	$CF3$,
35	(3)	$CH2F$,
40	(4)	$CH2CH3$,
45	(5)	циклопропил,
(1)	(6)	цијано,
(2)	(7)	водород,
(3)	(8)	$NH2$,
(4)	(9)	$C(O)OR5$,
	(10)	$-O-C1-6$ алкил,
	(11)	$-(CO)NH2$,
(5)	(12)	$C1-6$ алкилОН,
	(13)	$C(O)$ $C1-6$ алки,
	(14)	халоген;

5 R4 е селектиран од групата која што



се	состои	од:	55	(1)	халоген,
10	(1)	водород,	(2)		хидроксил,
(2)		хало,	(3)	-(C=O)m-On-C1-балкил,	каде што алкилот
(3)	-C1-балкил,	и			е незаменет или заменет со еден или
(4)		цијано,			повеќе супституенти селектирани од R14,
			(4)		-On-(C1-3)перфлуороалкил,
	R5 е селектиран од групата која што		(5)	-(C=O)m-On-C3-6циклоалкил,	каде што
се	состои	од:			циклоалкилот е незаменет или заменет со
15	(1)	водород,			еден или повеќе супституенти селектирани
(2)		C1-балкил;			од R14,
			(6)	-(C=O)m-C2-4алкенил,	каде што
	R6 е селектиран од групата која што				алкенилот е незаменет или заменет со еден
се	состои	од:			или повеќе супституенти селектирани од
					R14,
20	(1)	водород,	(7)	-(C=O)m-C2-4алкинил,	каде што
(2)	C1-балкил,	и			алкинилот е незаменет или заменет со еден
(3)		OC1-балкил;			или повеќе супституенти селектирани од
					R14,
	R10 и R11 се независно селектирани		(8)	-(C=O)m-On-фенил или -(C=O)m-On-	
од групата која што се состои од:				нафтил,	каде што фенилот или нафтилот е
25					незамечнет или заменет со еден или повеќе
30	(а)	водород,			супституенти селектирани од R14,
(б)	C1-балкил, кој што е незаменет или		(9)	-(C=O)m-On-хетероарил,	каде што
заменет со					хетероарилот е незаменет или заменет со
(ц)	C3-балкенил, кој што е незаменет или				еден или повеќе супституенти селектирани
заменет со					од R14,
(д)	C3-балкинил, кој што е незаменет или		(10)	-(C=O)m-NR10R11,	
заменет со			(11)	-S(O)2-NR10R11,	
(е)	C3-6циклоалкил кој што е незаменет или		(12)	-S(O)q-R12,	
заменет со			(13)	-CO2H,	
(ф)	C1-балкоксил, кој што е незаменет или		(14)	-CN,	и
заменет со			(15)		-NO2;
(г)	фенил, кој што е незаменет или заменет				
со	R14,	и			R14 е селектиран од групата која што
(х)	хетероарил, кој што е незаменет или	се			состои од:
заменет со			5		
			10	(1)	хидроксил,
			(2)		халоген,
35	R13 е селектиран од групата која што		(3)		C1-балкил,
се	состои	од:	(4)		-C3-6циклоалкил,
40			(5)		-O-C1-балкил,
45			(6)		-O(C=O)-C1-балкил,
50			(7)		-NH-C1-балкил,

- (8) фенил, (11) -CN;
 (9) хетероарил, или фармацевтски прифатлива сол од тоа.
 (10) -CO₂H, и има уште 28 патентни барања.

(51) **A 61K 9/16, 9/20, 9/28, C 07D 213/75, 405/12, 405/14**

(11) **6760**

(13) T1

(21) **2016/209**

(22) 08/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20100321729P 07/04/2010 US

(96) 07/04/2011 EP11714625.8

(97) 06/04/2016 EP2555754

(73) **Vertex Pharmaceuticals Incorporated**
50 Northern Avenue

Boston, MA 02210, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) ZHANG, Beili; KRAWIEC, Mariusz and KESHAVARZ-SHOKRI, Ali

(54) **ЦВРСТИ ФОРМИ НА 3-(6-(1-(2,2-ДИФЛУОРОБЕНЗО[D][1,3]ДИОКСОЛ-5-ИЛ)ЦИКЛОПРОПАНКАРБОКСАМИДО)-3-МЕТИЛПИРИДИН-2-ИЛ)БЕНЗЕНСКА КИСЕЛИНА**

(57) 1 Цврста форма на 3-(6-(1-(2,2-Дифлуоробензо[d][1,3]диоксол-5-ил)иклопропанкарбоксамидо)-3-метилпиридин-2-ил)бензенска киселина (Соединение 1), карактеристична како Соединение 1, Солват Форма А.

има уште 22 патентни барања.

Слика 1



(51) **A 61K 38/14, 31/4164, 31/424, 31/437, 31/4439, 31/546, 31/74, 35/741, 35/747, 36/064, 39/395, 45/06, A 61P 31/04**

(11) **6762**

(13) T1

(21) **2016/210**

(22) 08/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) GB20100009097 01/06/2010 GB and GB20110006981 27/04/2011 GB

(96) 01/06/2011 EP11728027.1

(97) 09/03/2016 EP2575968

(73) **Summit Therapeutics plc**
85B Park Drive Milton Park Abingdon
Oxfordshire OX14 4RY, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) WILSON, Francis, Xavier; JOHNSON,
 Peter, David; VICKERS, Richard; DORGAN,
 Colin, Richard; SUDLOW, Lauren, Jayne;
 WREN, Stephen, Paul and VAN WELL, Renate

(54) **СОЕДИНЕНИЈА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА**
ЗАБОЛУВАЊЕ ПОВРЗАНО СО
COLOSTRIDIUM DIFFICILE

(57) 1 Соединение со формула (I):



R1 е избран од опционално супституиран арил, хетероарил, карбоциклил и хетероциклил група, опционалната супституција е со една или повеќе супституенти избрани од хало, CN, NO2, R3, OR3, N(R3)2, COR3, CO2R3, C(=O)SR3, SR3, S(=O)R3, SO2R3, NR4C(=O)R3, NR4CO2R3, OC(=O)NR3R4, NR4SO2R3, C(=NR4)NR3R4, C(=S)NR3R4, NR4C(=NR4)NR3R4, NR4C(=S)NR3R4, NR4C(=O)NR3R4, CONR3R4 и SO2NR3R4; R2 е опционално супституиран ароматичен 8-14 член фузиран бицикличен или

трицикличен прстенест систем во кој еден или повеќе јаглеродни атоми може да бидат заменети N, O, S, SO или SO2 и опционалната супституција е со еден или повеќе супституенти е избрани од хало, CN, NO2, R3, OR3, N(R3)2, COR3, CO2R3, C(=O)SR3, SR3, S(=O)R3, SO2R3, NR4C(=O)R3, NR4CO2R3, OC(=O)NR3R4, NR4SO2R3, C(=NR4)NR3R4, C(=S)NR3R4, NR4C(=NR4)NR3R4, NR4C(=S)NR3R4, NR4C(=O)NR3R4, CONR3R4 и SO2NR3R4; R3 е избран одд H, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6 алкинил, C3-C7 карбоциклил, C4-C7 хетероциклил и 5-или 6- член арил или хетероарил, било кој од нив може да биде опционално супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од хало, CN, NO2, R4, OR4, N(R4)2, COR4, CO2R4, C(=O)SR4, SR4, S(=O)R4, SO2R4, NR4C(=O)R4, NR4CO2R4, OC(=O)NR4)2, NR4SO2R4, C(=NR4)N(R4)2, C(=S)N(R4)2, NR4C(=NR4)N(R4)2, NR4C(=S)N(R4)2, NR4C(=O)N(R4)2, CON(R4)2 и SO2N(R4)2; R4 е избран водород, C1-C6 алкил и C3-C7 карбоциклил, опционално супстан со еден или повеќе хало атоми;

или фармацевтски прифатлив N-оксид, сол, хидрат или негов цолват, за употреба во постапка за лекување на заболување поврзано со Clostridium difficile (ЗПЦД). има уште 17 патентни барања.

(51) **G 01N 33/574, B 01L 3/00, C 12N 5/09, C 12Q 1/24, G 01N 15/02, 33/49**

(11) **6763**

(13) T1

(21) **2016/211**

(22) 08/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201314077811 12/11/2013 US and
 US201361794468P 15/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EP14159725.2

(97) 09/03/2016 EP2790020

(73) **ANGLE North America, Inc.**
3711 Market Street Philadelphia, PA 19104-
5504, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Hvichia, Georgi

(54) ПОСТАПКА ЗА ОДВОЈУВАЊЕ НА ЧЕСТИЧКИ УПОТРЕБУВАЈЌИ АПАРАТУРА СО ЕЛЕМЕНТ ЗА СЕПАРАЦИЈА ВРЗ БАЗА НА ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКА КОЈШТО ИМА ИЗДОЛЖЕН ВОДЕЧКИ КРАЈ

(57) 1 Уред за одвојување на помали и поголеми честички, уредот содржи:

тело (2) и обвивка (4) којашто дефинира празен простор (50) помеѓу нив, празниот простор (50) содржи

елемент за одделување (1) којшто раздвојува влезен регион (52) и излезен регион (58) од празниот простор (50), елементот за одвојување (1) дефинира, заедно со површината на празниот простор (50), канал којшто флуидно ги поврзува влезните и излезните региони преку делови за одвојување, каналот има

вкупна ширина во делот за одвојување и висина којашто е дефинирана помеѓу елементот за одвојување (1) и површината на празниот простор (50),

најмалку едно од телата (2), обвивката (4), и елементот за одвојување (1) содржат скала

за одвојување поставена во нивната внатрешност којашто има водечки крај којшто целосно се издолжува преку делот за одвојување на каналот, пришто каналот е поделен на спротиводен дел на излезната страна на водечкиот крај и ламеларен низводен дел на излезната страна од водечкиот крај,

висината на спротиводниот дел е доволно за да овозможи проток низ него на двете малите и големи честички, висината на низводниот дел е доволно голема за да овозможи проток низ него на големите честички, и должината на водечкиот крај е најмалку 20 пати поголема од вкупната ширина на каналот во регионот на одвојување, , кадешто спротиводниот дел на каналот е ламеларен во регион помеѓу влезниот регион (52) и елементот за одвојување (1), и кадешто водечкиот крај има брановиден облик,

пришто честичките можат да бидат раздвоени при нивно поминување низ каналот, и прибраните честички врз база на нивната способност да го прескокнат чекорот на одвојување. има уште 26 патентни барања.

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 15/00, 9/00**

(11) **6764**

(13) T1

(21) **2016/219**

(22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) DE 102010021637 26/05/2010 DE

(96) 24/05/2011 EP11720806.6

(97) 27/01/2016 EP2576547

(73) **Adverio Pharma GmbH**

Willy-Brandt-Platz 2, 12529 Schönefeld, DE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **SCHLEMMER, Karl-Heinz; JAUTELAT,**

Rolf; LI, Volkhart Min-Jian; FOLLMANN,

Markus; STASCH, Johannes-Peter; KNORR,

Andreas; WUNDER, Frank; GRIEBENOW, Nils;

REDLICH, Gorden; ACKERSTAFF, Jens;

KROH, Walter; BECKER, Eva-Maria;

HARTMANN, Elke; MITTENDORF, Joachim and

BIERER, Donald



(54) СУПСТИТУИРАНИ 5-ФЛУОРО-1Н-ПИРАЗОЛОПИРИДИНИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формулата (I) назначено со тоа, што R1 претставува водород или (C1-C4)-алкил, каде што (C1-C4)-алкил може да е

супституиран од еден или два супституенти независно едно од друго одбрано од групата составено од флуор и трифлуорометил, и нивни N-оксиди, соли, солвати, соли на N-оксидите и солвати на N-оксидите и соли.

има уште 10 патентни барања.

(51) **C 07D 231/14**

(11) **6766**

(13) T1

(21) **2016/220**

(22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP12155526 15/02/2012 EP;
EP12173642 26/06/2012 EP; EP12177606
24/07/2012 EP and EP12182799 03/09/2012
EP

(96) 13/02/2013 EP13703616.6

(97) 10/02/2016 EP2814813

(73) **Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel
, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SMEJKAL, Tomas

**(54) ПОСТАПКА ЗА СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНО
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПИРАЗОЛ
КАРБОКСАМИД**

(57) 1 Постапка за енантоселективното подготвување на 3-дифлуорометил-1-метил-1Н-пиразол-4-карбоксилна киселина ((1S,4R)-9-дихлорометил-1,2,3,4-тетрахидро-1,4-метано-нафтаген-5-ил)-амид со формулата Ib

која постапка опфаќа

а) редуцирање соединение со

формулата II

со енантоселективен реагенс до соединение со формулата IIIe

б) дехидрирање на соединението со формулата IIIe во присуство на киселина до соединението со формулата IVa

ц) реагирање на соединението со формулата IVa со хидроксиламин до соединението со формулата Va

и

д) ацилирање на кислород оксимот од соединението со формулата Va во присуство на растворувач и ацилирачки агенс и на крај реагирање на добиениот производ со соединение со формулата VI

е) реагирање на соединението со формулата V со вишок од соединението со формулата VI.
има уште 12 патентни барања.

(51) **A 61B 17/02**

(11) **6797**

(13) T1

(21) **2016/221**

(22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) IT2008MI02078 21/11/2008 IT

(96) 20/11/2009 EP09755912.4

(97) 13/01/2016 EP2381853

(73) **Calvosa, Giuseppe and N.B.R. New
Biotechnology Research**

Via Randaccio, 24 56123 Pisa, IT and Via Nizza 20 37121 Verona, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) TENUCCI, Miria; CASELLA, Renato and CALVOSA, Giuseppe

(54) ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОПЕРАЦИЈА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ

(57) 1 Хируршки комплет на инструменти за операции на човечкиот рбетен столб содржи:

- издолжена газа (7), и
–хируршки инструмент (1), споменатиот хируршки инструмент (1) се состои од:

- рачка (2), и
–суштински рамен дел (4) приклучен кон споменатата рачка (2) на хируршкиот инструмент (1), карактеристично по тоа што споменатиот рамен дел (4) има завршен дел со клинест облик (5) дефинирајќи праволиниски дел, споменатиот праволиниски дел е дизајниран да поттикне споменатата издолжена газа (7) да се тркала на коската, да ги одвои и да ги подели покривачките мускули.
има уште 5 патентни барања.

(51) **C 12N 15/10, C 07H 21/00, C 40B 40/06**

(11) **6800** (13) T1

(21) **2016/222** (22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) DK20020001171 01/08/2002 DK and US20020399692P 01/08/2002 US

(96) 30/07/2003 EP03766117.0

(97) 17/02/2016 EP1539980

(73) **Nuevolution A/S**

Rohngade 8, 5th floor 2100 Copenhagen, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PEDERSEN, Henrik

(54) ЗБИРКА ОД ОКМПЛЕКСИ КОЈА СЕ СОСТОИ ОД МАЛИ НЕ-ПЕПТИДНИ МОЛЕКУЛИ И ДВОЈНО НИШКАСТИ ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ КОИ ГИ ИНДЕНТИФИКУВААТ МОЛЕКУЛИТЕ

(51) **A 61K 31/47, A 61P 1/16**

(11) **6801** (13) T1

(21) **2016/223** (22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP20120305487 30/04/2012 --

(96) 19/04/2013 EP13718559.1

(97) 23/03/2016 EP2844253

(73) Orphan Synergy Europe - Pharma
29 bis Rue du Fauburg Saint-Jacques 75014 Paris, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) COSTANTINI, Dominique

(54) ТРИТОКВАЛИН ЗА УПОТРЕБА ВО ТРЕТИРАЊЕ НА ЦИСТИЧНА ФИБРОЗА

(57) 1 Тритоквалин за употреба во третирање на цистично фиброзни болести или најмалку една со неа поврзани компликации.

Има уште 7 патентни барања.

(51) **C 07C 33/26, C 07B 57/00, C 07C 29/78, C 07D 251/10**

(11) **6802** (13) T1

(21) **2016/224** (22) 11/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP20080013586 29/07/2008 --

(96) 28/07/2009 EP09781210.1

(97) 23/03/2016 EP2344435



(73) **Poxel**

200 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon , FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) MAILLARD, David; KOLLER, Guntram;
WAKARESKO, Ewgenij and GOTTBURG-
REININGER, Sabine

**(54) ПОСТАПКА НА ИЗОЛИРАЊЕ НА
ЕНАНТИОМЕРНИ КОМПОНЕНТИ ОД
ЕНАНТИОМЕРНИ МЕШАВИНИ СО
КРИСТАЛИЗАЦИЈА УПРАВУВАНА СО
ГОЛЕМИНА НА МИКРОБИ**

(57) 1 Постапка за изолирање на енантиомерни компоненти од мешавина на енантиомери (R) и (S), во кој мешавината на енантиомери е мешавина ((R)-(4-имино-6-метил-1,4,5,6 -тетрахидро-[1,3,5]триазин-2-ил)диметиламин и((S)-(4-имино-6-метил-1,4,5,6-тетрахидро-[1,3,5]триазин-2-ил)-диметиламин, или нивни таутомери, по пат на кристализација управувана со големина на микроби, која опфаќа фази: (a) формирање раствори на споменатата

мешавина на енантиомери (R) и (S) во растворувач без било какви додатни адитиви или агенси; (b) засејување на растворот од фаза (a) истовремено или консекутивно со микроби на кристал на енантиомер (R) и со микроби на кристал на енантиомер (S), при што микробите на кристалот на енантиомерот (R) се разликуваат по големина од микробите на кристалот на енантиомерот (S) како би се овозможило раздвојување на кристали кои се состојат од мешавина збогатена со енантиомер (R) од кристали кои се состојат од мешавина збогатена со енантиомер (S); (c) предизвикување истовремена кристализација на енантиомер (R) и енантиомер (S); и (d) изолирање на кристали кои се состојат од мешавина збогатена со енантиомер (R) од кристали кои се состојат од мешавина збогатена со енантиомер (S) по пат на раздвојување на кристали по големина. има уште 13 патентни барања

(51) **C 07D 403/12, 401/12, 401/14**

(11) **6809** (13) T1

(21) **2016/225** (22)

11/04/2016

(45)

28/02/2017

(30) US201261620270P 04/04/2012 US

(96) 04/04/2013 EP13717655.8

(97) 30/03/2016 EP2834231

(73) **Amgen Inc.**

**One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
California 91320-1799, US**






(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) HAO, Xiaolin; GONZALEZ LOPEZ DE
TURISO, Felix; CUSHING, Timothy D.;
LUCAS, Brian and BUI, Minna Hue Thanh

**(54) ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА
И НИВНА ПРИМЕНА**

(57) 1 Соединение одбрано помеѓу



i



или било која негова фармацевтски
прифатлива сол.

има уште 21 патентни барања.

(51) A 61K 31/519, 31/593, 31/714, 33/06,
33/26, 45/06, A 61P 1/16, 43/00, 5/14, 7/06

(11) 6718
(21) 2016/226

(13) T1
(22) 11/04/2016



(45) 28/02/2017
 (30) US20090270615P 10/07/2009 US and
 US20090270741P 13/07/2009 US
 (96) 09/07/2010 EP10797960.1
 (97) 06/04/2016 EP2451299
 (73) **Scott III, Linzy O.**
940 Regency Crest Drive Atlanta, GA 30331, US
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) Scott III, Linzy O.
 (54) **МЕТОДИ И СОСТАВИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ СОСТОЈБИ ПОВРЗАНИ СО ТИРОИДАТА СО РЕДУЦИРАНИ ФОЛАТИ**
 (57) 1 Состав кој што содржи фолат за употреба во метод за третирање на

дефициенција на цереб्रो-спинален фолат кај поединец со хипотироидизам, при што споменатиот метод се состои од:

а) Селектирање на поединец со хипотироидизам кој што е третиран со лек, агенс, медицински препарат или хормон селектиран од групата која што се состои од левотироксин, л-тироксин натриум, лиотиронин натриум, лиотрикс, тироксин и тријодотиронин; и

б) Давање на споменатиот состав кој што содржи фолат на поединецот.

има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61K 31/5377, A 61P 9/10**
 (11) **6715** (13) T1
 (21) **2016/238** (22) 18/04/2016
 (45) 28/02/2017
 (30) FR20040003534 05/04/2004 FR
 (96) 01/04/2005 EP05755780.3
 (97) 09/03/2016 EP1732565
 (73) **Therabel Pharmaceuticals Limited**
1a Shelbourne House Shelbourne Road
Ballsbridge Dublin 4, IE
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (72) GECZY, Jozsef-Michel
 (54) **СМЕСА ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА НА МОЛСИДОМИН СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ТРЕТМАН НА АТЕРОСКЛЕРОЗА**
 (57) 1 Употреба на молсидоминот или една од неговите фармацевтски прифатливи соли, во форма на цврста смеса за орална употреба која постепено се ослободува и е ефективна повеќе од 24 часа, за производство на лек за превенција или смирување на развојот на атеросклероза,

назначено со тоа што смесата има in vitro однос на растворање, спектрофотометриски мерено на 286 или 311 nm со методот опишан во Европската Фармакопеа, 3-то издание (или USP XXIV), на 50 rpm, во средина од 500 ml 0.1 N HCl, на 37°C, од:

- 15 до 25%	од молсидомин ослободен	после 1	часа
- 20 до 35%	од молсидомин ослободен	после 2	часа
- 50 до 65%	од молсидомин ослободен	после 6	часа
- 75 до 95%	од молсидомин ослободен	после 12	часа
- > 85 %	од молсидомин ослободен	после 18	часа
- > 90%	од молсидомин ослободен	после 24	часа,

врвот на плазмата од молсидомин добиена in vivo по 2.5. до 5; пожелно 3 до 5 часа, по употребата на споменатата форма, има вредност помеѓу 25 и 40 ng/ml плазма,

каде гореспоменатата цврста смеса за каде третманот има времетраење од орална употреба содржи помеѓу 14 и 24 mg најмалку 6 месеци. од молсидомин по единечна доза наменет за дневна употреба, и има уште 2 патентни барања.



(51) C 07K 16/00, C 12N 15/85

(11) 6717

(13) T1

(21) 2016/239

(22) 18/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201113093156 25/04/2011 US

(96) 24/04/2012 EP12717033.0

(97) 10/02/2016 EP2701499

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.;

MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;

DAVIS, Samuel; BUCKLER, David, R. and


HOSIAWA, Karolina, A.

(54) НЕ-ХУМАНИ ЖИВОТНИ КОИ

ПОКАЖУВААТ АНТИТЕЛА СО ЗАЕДНИЧКИ ЛЕСНИ НИЗИ

(57) 1 Генетски модифициран глушец со В клетки кој покажува (VL) варијабилан домен со лесни низи добиен од прераспределена хумана Vκ39/Jκ5 секвенца која е присутна во герминалната линија на глушецот, назначено со тоа што на глушецот му недостасува нераспределен ендеген имуноглобулински Vκ генетски сегмент и нераспределен ендеген имуноглобулински Jκ генетски сегмент; и со тоа што хуманиот VL домен (и) е поврзан со хуман VH варијабилан домен со тешки низи добиен од прераспределен хуман VH/DH/JH регион избран од 2-5/3-22/1, 3-13/6-6/5, 3-23/2-8/4, 3-23/6-6/4, 3-23/7-27/4, 3-30/1-1/4, 3-30/3-3/4, 3-30/5-5/2, 3-30/7-27/6, 1-69/6-6/5 или 1-69/6-13/4.

има уште 19 патентни барања.



Слика 1

(51) **С 07К 16/18, А 01К 67/027, С 07К 16/00, 16/46, С 12Н 15/10, 15/85**

(11) **6716**

(13) Т1

(21) **2016/240**

(22) 18/04/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20100357314P 22/06/2010 US and US20100357317P 22/06/2010 US

(96) 22/06/2011 EP11728509.8

(97) 06/04/2016 EP2480676

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US**

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**


Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn; HOSIAWA, Karolina, A. and GURER, Cagan

(54) **ГЛУШЕЦ КОЈ ПОКАЖУВА ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ ХИБРИД СО ЛЕСНИ НИЗИ**

(57) 1 Глушец, со

варијабилен генетски сегмент (hVλ) со нераспределена хумана λ имуноглобулинска лесна низа и хуман λ спојувачки генетски сегмент (hVλ) кои операбилно се поврзани за генетскиот сегмент на глушецот со капа константа (Ск) на имуноглобулинската лесна низа кај ендеген имуноглобулински локус к со лесна низа кај глушец, каде локусот к на интроничниот растечки елемент го појачува Ск генот (назначен како Ек1) и 3'к го појачува опаѓачкиот елемент на Ск генот (назначен како Ек3'), каде глушецот покажува антитела со лесна низа која содржи прераспределени хумани Vλ-Jλ Секвенци и Ск секвенца од глушец. има уште 18 патентни барања.



(51) **C 07D 487/22, A 61K 31/409, A 61P 25/00, 25/16**

(11) **6714**

(13) T1

(21) **2016/303**

(22) 13/05/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20100390270P 06/10/2010 US

(96) 06/10/2011 EP11831640.5

(97) 02/03/2016 EP2625180

(73) **Aeolus Sciences, Inc.; National Jewish Health and The Regents of the University of Colorado, A Body Corporate**
26361 Crown Valley Parkway, Suite 150
Mission Viejo, CA 92691

, US; 1400 Jackson Street Denver, CO 80206
 , US and 1800 Grant Street Denver, CO 80203, US


(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес


(72) PATEL, Manisha; DAY, Brian and MCMANUS, John

(54) **ТРЕТИРАЊЕ НА НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА СО ПОРФИРИН**

(57) 1 Соединение кое што ја има следната формула:



при
 М is што,
 има уште 9 патентни барања. метал.



(51) A 61L 27/22, A 61K 9/00

(11) 6755

(21) 2016/504

(96) 26/02/2009 EP09716106.1

(97) 11/05/2016 EP2259804

(73) Lacerta Technologies Inc.

(13) T1

(22) 29/07/2016

(45) 28/02/2017

1076 West Fourth Street Suite 100

Winston-Salem, NC 27101, US

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје

ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(72) LACZA, Zsombor and WESZL, Miklós

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ИМПЛАНТИРАЧКИ КОСКЕН МАТЕРИЈАЛ(51) C 07D 403/12, A 61K 31/4355, 31/519,
38/06, A 61P 31/12, C 07D 401/12, 491/048,
519/00, C 07K 5/08, 5/083

(11) 6803

(21) 2016/521

(96) 15/09/2009 EP09849606.0

(97) 08/06/2016 EP2477980

(73) Taigen Biotechnology Co., Ltd.

7F 138 Shin Ming Rd. Neihu District

114 Taipei, TW

(13) T1

(22) 09/08/2016

(45) 28/02/2017

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LIU, Chen-Fu; LEE, Kuang-Yuan; CHENG,


Pei-Chin; LIU, Yo-Chin; LO, Pin; TSENG, Kuo-

Feng; CHEN, Chih-Ming; KING, Chi-Hsin

Richard and LIN, Chu-Chung

(54) ИНХИБИТОРИ НА ХВЦ ПРОТЕАЗИ

(57) 1 Соединение на следната формула:



при што
 R_1 е -H, -OH, C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил, хетероарил или -NH-Z-R; при што R е H или е остаток одбран помеѓу C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил и хетероарил, каде што секој е опционо моно-, ди- или три-супституиран со хало, нитро, цијано, amino, C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил или хетероарил; а Z е -C(O)-, -C(O)O-, -C(O)C(O)O-, -C(O)C(O)NH-, -C(O)NR'-, -OC(S)-, -C(S)NR'- или -C(NH)O-, при што R' е H, C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил или хетероарил; R_2 е H или е остаток одбран помеѓу C1-6 алкил, C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил и хетероарил, каде што секој е опционо моно-, ди- или три-супституиран со хало, нитро, цијано, amino, C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил или хетероарил; A е N или CH; U е -O-, -NH-, -NH(CO)-, -NHSO- или -NHSO₂-; W е -(CH₂)_m-, -NH(CH₂)_n-, -(CH₂)_nNH-, -O(CH₂)_n-, -(CH₂)_nO-, -S(CH₂)_n-, -(CH₂)_nS-, -

SO-, -SO(CH₂)_n-, -(CH₂)_nSO-, -SO₂(CH₂)_n- или -(CH₂)_nSO₂-, при што m е 1, 2 или 3 и n е 0, 1 или 2; X е -O-, -S- или -NH-; и Y е каде што секое V и T, независно, е -CH- или -N-; при што секое A1 и A2, независно, е остаток одбран помеѓу C4-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил и хетероарил, од кои секое е опционо моно-, ди- или три-супституиран со хало, нитро, цијано, amino, C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, арил или хетероарил или опционо споен со C3-10 циклоалкил, C2-10 хетероциклоалкил, арил или хетероарил; а каде Ri е H, хало, нитро, цијано или amino или е остаток одбран помеѓу C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил и хетероарил, при што секое C1-6 е алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил и C2-6 алкинил опционо моно-, ди- или три-супституиран со хало, нитро, цијано, amino, C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил или хетероарил, и секое C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил и хетероарил е опционо моно-, ди- или три-супституиран со хало, нитро, цијано, amino, C1-6 алкил, C1-6 алкоксил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил или хетероарил или е опционо поврзано со C3-10 циклоалкил, C1-10 хетероциклоалкил, арил или хетероарил. има уште 14 патентни барања.

(51) F 22B 21/00, 37/04

(11) 6804

(21) 2016/524

(13) T1

(22) 10/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) DE20081030953 02/07/2008 DE and

DE20081047784 17/09/2008 DE

(96) 21/04/2009 EP09772046.0

(97) 11/05/2016 EP2297517



(73) **Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH**

Schifferstrasse 80

47059 Duisburg, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BECKER, Martin and HUSEMANN, Ralf-Udo**

(54) **МЕМБРАНСКИ СИД НА ПАРЕН ГЕНЕРАТОР СО ГОЛЕМ ОПСЕГ**

(57) 1 Мембрански сид (1) на погонски генератор на пареа кој вклучува мноштво на цевоводни разводни врски, во кои соодветните цевки на цевоводните врски или ребрастите цевки на споевите од ребрастите цевки се направени од челичен материјал, феритни-биенитни, мартензитни или аустенитни микроструктури од пониклован алуминиум, и, во секој случај, цевоводната мрежа на цевоводните врски или врските со ребрастите цевки се направени целосно или во комбинација со челичен материјал со феритни-биенитни, мартензитни или аустенитни микроструктури од поникловани легури, при што мембранскиот сид (1) или барем делумно составен од предели, во кои

различни челични материјали и/или поникловани алуминиуми се поврзани еден со друг во наизменично подреден начин, во секој случај, како мрежен материјал или материјал за цевките или во секој случај како материјал на рабрастите цевки, и каде што наизменично подредените предели поврзани еден со друг, во секој случај, направени од различни материјали за мрежата или за цевките или за рабрастите цевки се поврзани помеѓу себе по пат на заварување,

се одликува со тоа што, мембранскиот сид (1) содржи меѓусебно поврзани предели со цевоводни врски или врски со рабрастите цевки направени од различни материјали меѓусебно поврзани предели со цевоводни врски или врски со рабрастите цевки направени од исти материјали, особено материјали со иста микроструктура, и дека рзличните мрежни материјали или материјали за цевките или материјали за рабрастите цевки се содржат сличен коефициент на термичко ширење различно еден од друг најмногу помеѓу +/- 20%.

има уште 14 патентни барања.




Fig. 1

(51) C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/00

(11) 6805

(13) T1

(21) 2016/526

(22) 10/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) INDE14522011 20/05/2011 IN and
US201161503728P 01/07/2011 US

(96) 18/05/2012 EP12789931

(97) 29/06/2016 EP2710013

(73) GlaxoSmithKline Intellectual Property
(No. 2) Limited

980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JOSHI, Hemant; CHEUNG, Mui; QIN,
Donghui; TANGIRALA, Raghuram and BETHI,
Sridhar, Reddy

(54) **НОВИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ
АЦИЛТРАНСФЕРАЗА**

(57) 1 Соединение на Формула (I):



кадешто

R1 е бициклички прстенест систем којшто содржи 9 до 11 членови на прстенот вклучувајќи 1 до 4 хетеро атоми, независно одбрани од група којашто се состои од N, O, и S, во којшто споменатиот бициклички прстенест систем може да биде супституиран со 1 до 3 групи одбрани од група којашто се состои од C1-C6алкил, супституиран C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, хало, хидроксил,



оксо, амид, карбоксилна киселина, $-C(O)Ra$, $-SO_2Ra$, арилалкил, $-(C_1-C_3\text{алкил})\text{арилокси}$, арил, хетероарил и $C_1-C_4\text{алкокси}$, во којшто секој Ra е независен $C_1-C_6\text{алкил}$, супституиран $C_1-C_6\text{алкил}$ или несупституиран $C_3-C_7\text{циклоалкил}$; секој R_2 и R_3 е независен водород, $C_1-C_6\text{алкил}$,

супституиран $C_1-C_6\text{алкил}$, хало, хидроксил, амид, карбоксилна киселина или $C_1-C_4\text{алкокси}$; и m е 0-2; или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 10 патентни барања

(51) **H 01H 37/76, H 01C 7/12, H 01T 1/14, H 02N 9/04**

(11) **6806**

(13) T1

(21) **2016/529**

(22) 11/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) SI201100162 11/05/2011 SI

(96) 11/05/2012 EP12741399.5

(97) 08/06/2016 EP2707892

(73) **Iskra Zascite d.o.o.**

1000 Ljubljana, SI

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) JURICEV, Igor

(54) **РЕДУНДАНТЕН ПРЕНАПОНСКИ
ПРЕКИНУВАЧ НА СТРУЈНО КОЛО СО
РОТАЦИСКИ ДИСК И СО ДОДАДЕН
ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОП НАМЕНЕТ ДА ГО
ПРОДОЛЖИ ЖИВОТНИОТ ВЕК НА
ПРЕНАПОНСКАТА КОМПОНЕНТА**

(51) **A 61K 31/4704, 31/138, 31/428, A 61P 25/00, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28**

(11) **6807**

(13) T1

(21) **2016/534**

(22) 15/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20090273920P 10/08/2009 US

(96) 09/08/2010 EP10808442.7

(97) 18/05/2016 EP2467372

(73) **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.**

5 Basel Street P.O. Box 3190

49131 Petah Tiqva, IL


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) HAYARDENY, Liat

(54) **ТРЕТИРАЊЕ НА BDNF-ПОВРЗАНИ
НАРУШУВАЊА СО УПОТРЕБА НА
ЛАКВИНИМОД**

(57) 1 Лаквинимод или негова фармацевтски прифатлива сол во ефективна количина за употреба во третманот на човечки субјект кој што страда од заболување BDNF - поврзана болест како што е Паркинсонова болест, Хантингтонова болест, депресивно нарушување, анксиозно нарушување, ретинитис пигментоза, еректилна дисфункција, пореметување на меморија, Рет синдром, биполарно растројство, или акутна манија, назначен со тоа што, лаквинимод или негова фармацевтски прифатлива сол е формулирана за периодична администрација на субјектот.

има уште 14 патентни барања.



Нацрт 1.

(51) В 65D 5/54, 5/10

(11) 6808

(13) T1

(21) 2016/536

(22) 15/08/2016

(45) 28/02/2017

(96) 21/11/2012 EP12007844.9

(97) 01/06/2016 EP2599724

(73) A&R Carton GmbH

65830 Kriftel, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Schulze, Elimar

(54) КУТИЈА НА ПРЕКЛОПУВАЊЕ ЗА ДОЛГНАВЕСТА ДЛАБОКО ЗАМРЗНАТА ХРАНА ИЛИ ДРУГИ ВИДОВИ ДЛАБОКО ЗАМРЗНАТА ХРАНА

(57) 1 Кутија на преклопување за долгнавеста длабоко замрзната храна или други видови на длабоко замрзната храна, изработена од картон кој што е обложен со полиолефин од внатрешната страна, и која што се состои од

- четири лонгитудинални странични сидови (2, 3, 4, 5) кои што се споени еден со друг по лонгитудиналните страни, при што еден лонгитудинален страничен сид (2) се состои од внатрешни и надворешни делови на лонгитудиналниот страничен сид (2.1, 2.2)


кои што барем делумно се преклопуваат еден со друг и кои што се поврзани заедно во една област на поврзување (24), - два предни странични сидови (6, 7) кои што се формирани од делови на предниот страничен сид (6.1 до 6.4, 7.1 до 7.4) кои што барем делумно се преклопуваат еден со друг и кои што се споени со трансверзалните страни на лонгитудиналните странични сидови (2 до 5), - при што една лента за повлекување (15) се протега во лонгитудиналниот правец во надворешниот дел на лонгитудиналниот страничен сид (2.2), помеѓу областа на поврзување (24) на деловите на лонгитудиналниот страничен сид (2.1, 2.2) и точката на спојување на надворешниот дел на лонгитудиналниот страничен сид (2.2) со соседниот лонгитудинален страничен сид (5), и

- лонгитудиналниот страничен сид (2), формиран од делови на лонгитудиналниот страничен сид (2.1, 2.2) кои што барем делумно се преклопуваат еден со друг, и кој што се состои од средства за повторно затворање (8, 23) на споменатиот лонгитудинален страничен сид (2) откако ќе се повлече лентата за повлекување (15), помеѓу точката на спојување на надворешниот дел на лонгитудиналниот

страничен сид (2.2) со соседниот лонгитудинален страничен сид (5) и лентата за повлекување (15), при што - средствата за повторно затворање (8, 23) имаат линија за превиткување (21) која што се протега во лонгитудиналниот правец во горниот дел на лонгитудиналниот страничен сид помеѓу лентата за повлекување (15) и точката на спојување на надворешниот дел на лонгитудиналниот страничен сид (2.2) со соседниот лонгитудинален страничен сид (5), што се карактеризира со тоа што - оваа линија за превиткување (21) има најмалку еден непрекинат дел и една линија за сечење (22) која што се протега помеѓу крајните точки (21.1, 21.2) на линијата за

превиткување (21) која што се граничи со непрекинатиот дел кој што дефинира еден испакнат дел (23) кој што се истакнува во однос на линијата за превиткување, за спојување на надворешниот дел на лонгитудиналниот страничен сид (2.2) со соседниот лонгитудинален страничен сид (5) и - средствата за повторно затворање имаат отсечен дел (8) на внатрешниот дел на лонгитудиналниот страничен сид (2.1) кој што се протега помеѓу крајните точки (21.1, 21.2) на линијата за превиткување (21) во надворешниот дел на лонгитудиналниот страничен сид (2.2). има уште 16 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) A 61K 31/517, 45/06, A 61P 35/00, C 12Q 1/68, G 01N 33/569, 33/574

(11) 6779

(13) T1

(21) 2016/548

(22) 18/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) US235947P 21/08/2009 US and
US307569P 24/02/2010 US

(96) 20/08/2010 EP10810654.3

(97) 01/06/2016 EP2467140

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35

4056 Basel , CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BING, Nan; BRILEY, Linda, Perry:


BUDDE, Laura, R.; COX, Charles, J. and

SPRAGGS, Colin, F.

**(54) ЛАПАТИНИБ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
КАНЦЕР**

(57) 1 Лапатиниб, или негова фармацевтски прифатлива сол или состав, за употреба во третирање човек за канцер, назначен со тоа, што наведениот човек е идентификуван дека нема еден или повеќе алелиски полиморфи одбрани од групата од: HLA-DQA1*0201, HLA-DQB1*0202, и/или HLA-DRB1*0701. има уште 14 патентни барања.

НАЦРТ 1: Нацрт на целокупната студија



(51) C 07C 229/36, C 07B 59/00

(11) 6780

(21) 2016/549

(13) T1

(22) 18/08/2016

(45) 28/02/2017

(97) 18/05/2016 EP1991522

(73) **ratiopharm GmbH**

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm, DE

(30) DE102006008316 17/02/2006 DE

(96) 16/02/2007 EP07703542.6

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ALKEN, Rudolf-Giesbert and
SCHNEIDER, Frank

**(54) ДЕУТЕРИРАНИ КАТЕХОЛАМИН
ДЕРИВАТИ И МЕДИКАМЕНТИ ШТО ГИ
СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 L-2-Амино-2,3-дидеутеро-3-(3,4-
дихидроксифенил) пропионска киселина и

стереоизомери, енантиомери или
диастереоизомери во оптички чиста форма
како и физиолошки прифатливи соли на
истата за употреба како медикамент. има
уште 4 патентни барања.

(51) C 07D 215/38, A 61K 31/4704, A 61P
29/00, C 07C 49/233, C 07D 303/32, 405/12

(11) 6781 (13) T1
(21) 2016/550 (22) 18/08/2016
(45) 28/02/2017

(30) EP07076019 22/11/2007 --

(96) 08/11/2008 EP08852223.0

(97) 25/05/2016 EP2234979

(73) AstraZeneca AB and Bayer Intellectual
Property GmbH

151 85 Södertälje, SE and Alfred-Nobel-Str.
10

40789 Monheim am Rhein, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) BERGER, Markus; REHWINKEL,
Hartmut; ZOLLNER, Thomas; MAY, Ekkehard;
HASSFELD, Jorma and SCHÄCKE, Heike

(54) 5-[(3,3,3-ТРИФЛУОРО-2-ХИДРОКСИ-1-
АРИЛПРОПИЛ)АМИНО]-1Н-ХИНОЛИН-2-
ОНИ, ПОСТАПКА ЗА НИВНО
ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО АНТИ-ИНФЛАМАТОРНИ АГЕНСИ

(57) 1 Соединенија со општата формула I



(I)

назначени со тоа, што
R1 и R2 се независно едно од друго
водород, флуор, хлор, метокси група;
R3 е водород, флуор, хлор или метокси
група;
R4 е флуор;
R5 е хидроксил група, атом на хлор, -S-CH3,
-S-CH2-CH3, -O-CH3, или -O-CH2-CH3;
и нивни соли, солвати и соли на солвати.
има уште 24 патентни барања.

(51) A 61K 51/04, 51/08, B 01J 19/00, 4/00, C
07B 59/00

(11) 6782 (13) T1
(21) 2016/551 (22) 18/08/2016
(45) 28/02/2017

(30) US201161474804P 13/04/2011 US;

US201161497190P 15/06/2011 US and

US201213445147 12/04/2012 US

(96) 13/04/2012 EP14174712.1

(97) 13/07/2016 EP2799091


(73) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Ball, Carroll Edward; Elizarov, Arkadij M.;
Gangadharmath, Umesh B.; Kolb, Hartmuth C.;
Rodriguez, Ricardo and Walsh, Joseph C.

(54) СИСТЕМ, УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРАГАЧИ И ПРЕНОС НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ВРЕМЕ НА РАДИО СИНТЕЗА



(57) 1 Соединение коешто е: или негова фармацевтски прифатлива сол, кадешто *F е F или ¹⁸F. има уште 2 патентни барања



Слика 1

(51) A 61K 45/06, 31/454, 31/537, 31/5377, 31/551

(11) 6783

(13) T1

(21) 2016/552

(22) 18/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP20100195867 20/12/2010 -- and US201061424890P 20/12/2010 US

(96) 16/12/2011 EP11801711.0

(97) 22/06/2016 EP2655357

(73) Merck Serono S.A.

Centre Industriel

1267 Coinsins, CH


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DORBAIS, Jerome; CROSIGNANI, Stefano; JORAND-LEBRUN, Catherine; GRIPPI-VALLOTTON, Tania and PRETRE, Adeline

(54) ИНДАЗОЛИЛ ТРИАЗОЛ ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА IRAK

(57) 1 Соединение со формула (I)





кадешто

Q означува Ar или Het, E означува $-(CH_2)_mCO-$, $-(CH_2)_nSO_2$, $-(CH_2)_q-$, $-(CH_2)_mNHCO-$, или единечна врска, R1 означува H, OH, NH-C1-C6-алкил, OC1-C6-алкил, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, Cys, Hal, Het1, O-Het1, CO-Het1, NH-Het1, CO-Ar1, O-Ar1, Ar1, NH-Ar1, $-(CH_2)_qHet1$, $-CONH-(CH_2)_qHet1$, $-CONHNH-Het1$, $-(CH_2)_qO-Het1$, $-(CH_2)_qO-Ar1$, $-(CH_2)_qAr1$, $-CONH-(CH_2)_qAr1$, $-CONH-Ar1$, $-CONHC_3-C_6$ -циклоалкил, $-(CH_2)_qHal$, $-(CH_2)_qCys$, CF3, $-(CH_2)_nNH-(CH_2)_q-Het1$, $-(CH_2)_nNH-(CH_2)_q-Ar1$, кадешто NH-C1-C6-алкил, OC1-C6-алкил, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C3-C6-циклоалкил можат да бидат супституирани со 1 до 3 групи независно избрани од OC1-C3-алкил, OH, CONH2, NH2, R2 означува H, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, Hal, CF3, по можност H, R3 означува Het1, Ar1, NRaRb, COOH, $-(CH_2)_qHet1$, $-(CH_2)_qAr1$, $-(CH_2)_qNRaRb$, $-(CH_2)_qCOOH$, или C1-C6-алкил кадешто 1 до 3 водородни атоми можат да бидат независно заменети со OH или CF3. R4 означува H, C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, Hal;

Ra означува H, линеарен, разгранет или цикличен C1-C6-алкил,

Rb означува H, Hetb, Arb, $-CO-Hetb$, $-CO-Arb$, а C3-C8-циклоалкил или линеарен или разгранет алкил којшто има 1 до 6 јаглеродни атоми, кадешто 1 до 3 водородни атоми можат да бидат заменети со Hetb, Arb, NH2, N(C1-C6-алкил)2, NH(C1-C6-алкил), N(C1-C6-алкил)(C3-C8-циклоалкил), NH(C3-C8-циклоалкил), O(C1-C6-алкил), CN, OH, CF3, Hal,

n is 0, 1, 2, 3 или 4,
m is 0, 1, 2, 3 или 4,
q is 1, 2, или 3,
s is 0, 1, 2 или 3,
Hal означува Cl, Br, I, F, по можност Cl или F.

Ar означува двовалентна моноциклична или фузирана бициклична арилен група којашто има 6 до 14 јаглеродни атоми, којашто понатаму може да биде супституирана со 1 до 4 супституенти избрани од Hal, C1-C6-алкил, $-(CH_2)_mOC1-C6$ -алкил, CN, OH, NO2, CF3, $-(CH_2)_mCOOH$, $-(CH_2)_mCOOC1-C6$ -алкил;

Het означува двовалентна моноциклична или фузирана бициклична незаситена, заситена или ароматична хетероциклична група којашто има 1 до 5 хетероатом независно избрани од N, O, S и/или група $-C=O$, којашто понатаму може да биде супституирана со 1 до 4 супституенти избрани од Hal, C1-C6-алкил, $-(CH_2)_mOC1-C6$ -алкил, CN, OH, NO2, CF3, $-(CH_2)_mCOOH$, $-(CH_2)_mCOOC1-C6$ -алкил;

Ar1 означува моноцикличен или бицикличен, ароматичен карбоцикличен прстен којшто има 6 до 14 јаглеродни атоми, којшто е несупституиран или моносупституиран, дисупституиран или трисупституиран со Hal, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-NO_2$, $-CN$, перфлуороалкил, Hal, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-NO_2$, $-CN$, перфлуороалкил, линеарен или разгранет C1-C6-алкил, циклоалкил, $-OH$, $-OC1-C6$ -алкил, $-COC1-C6$ -алкил, $-NH_2$, $-CONH$, $-COOH$, $-CONH_2$, група Rb какошто е $-CH_2O(C1-C6$ -алкил), $-SO_2NRaRb$ или $SO_2(C1-C6$ -алкил). Het1 означува моноцикличен или бицикличен (фузиран, премостен или спиро) заситен, незаситен или ароматичен хетероцикличен прстен којшто има 1 до 4 хетероатоми независно избрани од N, O, S и/или CO група, којшто е несупституиран или моносупституиран, дисупституиран или трисупституиран со Hal, $-CF_3$, $-OCF_3$, $-NO_2$, $-CN$, перфлуороалкил, линеарен или разгранет C1-C6-алкил, C3-C8-циклоалкил, $-OH$, $-OC1-C6$ -алкил, $-NH_2$, $-N(C1-C6$ -алкил)2, $-CONH$, $-COOH$, $-CONH_2$, $-COC1-C6$ -алкил, $-NHCO(C3-C6$ -циклоалкил), група Rb -

SO₂NRaRb или SO₂(C₁-C₆алкил).
Hetb означува моноцикличен или бицикличен (фузиран или спиро) заситен, незаситен или ароматичен хетероцикличен прстен којшто има 1 до 4 хетероатоми независно избрани од N, O, S и/или CO група, којашто е несупституирана или моносупституирана, дисупституирана или трисупституирана со Hal, -CF₃, -OCF₃, -NO₂, -CN, перфлуороалкил, -OH, -OC₁-C₆-алкил, -NH₂, -CONH, -COOH, -CONH₂, или со линеарен или разгранет C₁-C₆-алкил кадешто 1 до 3 водородни атоми може да бидат заменети со NH₂, N(C₁-C₆-алкил)₂, NH(C₁-C₆-алкил), N(C₁-C₆-алкил)(C₃-C₈-циклоалкил), NH(C₃-C₈-циклоалкил), O(C₁-C₆-алкил), CN, OH, CF₃, Hal, C₃-C₈-циклоалкил, или со 4 до 8-член хетероцикличен прстен којшто содржи хетероатом избран од O, S и N, Arb означува моноцикличен или бицикличен, ароматичен карбоцикличен прстен којшто има 6 до 14 јаглеродни атоми, којшто е несупституиран или моносупституиран, дисупституиран или трисупституиран со Hal, -CF₃, -OCF₃, -NO₂, -CN, перфлуороалкил, Hal, -CF₃, -OCF₃, -NO₂, -CN,

перфлуороалкил, -OH, -OC₁-C₆-алкил, -NH₂, -CONH, -COOH, -CONH₂, или со линеарен или разгранет C₁-C₆-алкил кадешто 1 до 3 водородни атоми may be replaced by NH₂, N(C₁-C₆-алкил)₂, NH(C₁-C₆-алкил), N(C₁-C₆-алкил)(C₃-C₈-циклоалкил), NH(C₃-C₈-циклоалкил), O(C₁-C₆-алкил), CN, OH, CF₃, Hal, C₃-C₈-циклоалкил, или со 4 до 8-член хетероцикличен прстен којшто содржи хетероатом избран од O, S и N, Cus означува заситен или незаситен карбоцикличен прстен којшто има 3 до 8 јаглеродни атоми, по можност 5 или 6 јаглеродни атоми, кадешто 1 до 5 H атоми се заменети со Hal, -CF₃, -OCF₃, -NO₂, -CN, перфлуороалкил, Hal, -CF₃, -OCF₃, -NO₂, -CN, перфлуороалкил, линеарен или разгранет C₁-C₆-алкил, циклоалкил, -OH, -OC₁-C₆-алкил, -COC₁-C₆-алкил, -NH₂, -CONH, -COOH, -CONH₂, група Rb какошто е-CH₂O(C₁-C₆-алкил), -SO₂NRaRb или SO₂(C₁-C₆алкил).
и фармацевтски прифатливи солвати, таутомери, соли, хидрати и негови стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи. има уште 13 патентни барања.

(51) A 61K 31/122, C 07C 50/28

(11) 6784

(13) T1

(21) 2016/553

(22) 22/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) EPA10008542 16/08/2010 --;
EPA10015842 20/12/2010 --; EPA11003037
11/04/2011 --; USP201061424978 20/12/2010
US; USP201161473835 11/04/2011 US and
USP373972 16/08/2010 US

(96) 16/08/2011 EP11748898.1

(97) 27/07/2016 EP2605769

(73) Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG
Hammerstrasse 49
4410 Liestal, CH


(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје


(72) FEURER, Achim; GUEVEN, Nuri;
HOFFMANN-ENGER, Barbara; ERB, Michael;
DEPPE, Holger; DALLMANN, Robert; HAEFELI,
Roman and HEITZ, Fabrice

(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОХИНОН ЗА
ТРЕТМАН НА МИТОХОНДРИСКИ
ЗАБОЛУВАЊА НА ОЧИТЕ

(57) 1 Соединение претставено со општата формула



(I)
и неговите енантиомери, таутомери, солвати и фармацевтски прифатливи соли, каде што R1 е супституент претставен со формулата (II)



(II)

каде што
(I) R5 и R6 и двата се водородни атоми, или R5 е водороден атом и R6 е етил група, или R5 и R6 и двата се метил групи, R2 е метил група, R3 е метокси група, и R4 е метокси група;

за употреба во третманот на митохондриското заболување, каде што митохондриското заболување е избрано од групата составена од Леберова наследна оптичка невропатија (LHON), автозомска доминантна оптичка атрофија (DOA), макуларна дегенерација, глауком, ретинопатија, катаракта и кристализирани наслаги на оптичкиот диск (ODD). има уште 4 патентни барања.

(51) **C 07D 217/26, A 61K 31/4725, 31/5377, 31/541, 31/553, A 61P 25/04, 29/00, 43/00, C 07D 237/34, 401/12, 405/12, 413/12, 495/04**

(11) **6785**

(13) T1

(21) **2016/554**

(22) 22/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) JP2010170338 29/07/2010 JP

(96) 28/07/2011 EP11812552.5

(97) 06/07/2016 EP2599774

(73) **Astellas Pharma Inc.**

Chuo-ku

Tokyo 103-8411, JP

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) MATSUSHIMA, Yuji; KAMEDA, Minoru; HONDA, Shugo; SUGANO, Yukihito; USUDA, Hiroyuki; TERASAKA, Tadashi; TERASAWA, Takeshi and NISHIGAKI, Fusako

(54) **КОНДЕНЗИРАНИ ПИРИДИН**

СОЕДИНЕНИЈА КАКО СВ2

КАНАБИНОИДНИ РЕЦЕПТОР ЛИГАНДИ

(57) 1 Соединение со Формула (I) или сол од тоа,



(при

што,

X и Y претставуваат CH, C-понижок алкил, или N, во кој што или X или Y претставува N, W претставува -NH-, -N(понижок алкил)-, -O-, -S-, -S(O)-, или -S(O)2-, R1 претставува циклоалкил кој што може да биде заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од D група, арил кој што може да биде заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од D група, ароматичен хетероцикл кој што може да биде заменет со еден или повеќе

супституенти селектирани од D група, или не-ароматичен хетероцикл кој што може да биде заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од D група, R2 претставува -Z-NR3R4 или -Z-цикличен amino кој што може да биде заменет со еден или повеќе супституенти селектирани од D група,

D група вклучува

(1) халоген,

(2) -OH и -SH,

(3) цијано и нитро,

(4) циклоалкил, -O-циклоалкил, и -C(O)-

циклоалкил, кој што може да биде секој

посебно заменет со една или повеќе

групи селектирани од групата која што се

состои од понизок алкил, халоген, -OH, -O-

понижок алкил, -O-халогено-понижок алкил, и

халогено-понижок алкил,

(5) арил, -O-арил, и -C(O)-арил, кој што може

да биде секој посебно заменет со една или

повеќе групи селектирани од групата која што

се состои од понизок алкил, халоген, -OH, -

O-понижок алкил, -O-халогено-понижок алкил,

и халогено-понижок алкил,

(6) ароматичен хетероцикл, -O-ароматичен

хетероцикл, и -C(O)-ароматичен хете-

роцикл, кој што може да биде секој посебно

заменет со една или повеќе групи

селектирани од групата која што се

состои од понизок алкил, халоген, -OH, -O-

понижок алкил, -O-халогено-понижок алкил,

и халогено-понижок алкил,

(7) не-ароматичен хетероцикл, -O-не-

ароматичен хетероцикл, и -C(O)-не-аромати-

чен хетероцикл, кој што може да биде

секој посебно заменет со една или повеќе

групи селектирани од групата која што се

состои од понизок алкил, халоген, -OH, -O-


понижок алкил, -O-халогено-понижок алкил,

и халогено-понижок алкил,

(8) -C(O)-понижок алкил, -C(O)O-понижок

алкил, -NH-C(O)-понижок алкил, -NH-по-

низок алкил, -N(пониок алкил)₂, -CONH-пониок алкил, и CON(пониок алкил)₂, во кој што половиците на пониокиот алкил може да бидат секоја посебно заменети со една или повеќе групи селектирани од групата која што се состои од халоген, -OH, -O-пониок алкил, и -O-халогено-пониок алкил, и (9) NH₂ и CONH₂, (10) -S-пониок алкил, -S(O)-пониок алкил, и -S(O)₂-пониок алкил, во кој што половиците на пониокиот алкил може да бидат секоја посебно заменети со една или повеќе групи селектирани од групата која што се состои од халоген, -OH, -O-пониок алкил, и -O-халогено-пониок алкил, и (11) пониок алкил и -O-пониок алкил кој што може да биде секој посебно заменет со група(и) селектиран(и) од супституенти опишани во горните делови од (1) до (10). А претставува група која што е претставена со Формула (II), (III), или (IV),



R₃ претставува H или пониок алкил, R₄ претставува пониок алкил заменет со една или повеќе групи селектирани од групата која што се состои од -OH, -O-пониок алкил, халоген, циклоалкил, цијано, -S-пониок алкил, -S(O)-пониок алкил, -S(O)₂-пониок алкил, и -O-халогено-пониок

алкил,

R_{5'} се истите како или различни еден од друг и претставуваат пониок алкил или халоген, Z се истите како или различни еден од друг и претставуваат -C(O)-, -CH₂-, или -S(O)₂-, m се истите како или различни еден од друг и претставуваат цел број од 0 до 10, и n се истите како или различни еден од друг и претставуваат цел број од 0 до 2); при што пониокиот алкил е линеарна или разгранета алкил група која што има од 1 до 6 јаглеродни атоми; циклоалкилот е заситена јаглеводородна прстенеста група која што има од 3 до 10 јаглеродни атоми; арилот е моноциклична до трициклична ароматична јаглеводородна прстенеста група која што има од 6 до 14 јаглеродни атоми; ароматичниот хетероцикл е 5- до 6-член ароматичен хетероцикл кој што содржи еден или повеќе хетеро атоми селектирани од O, N, и S како атоми кои што сочинуваат прстен; не-ароматичниот хетероцикл е 4- до 7-член не-ароматичен хетероцикл кој што содржи еден или повеќе хетеро атоми селектирани од O, N, и S како атоми кои што сочинуваат прстен; и цикличен аминок е не-ароматичен хетероцикл кој што има азотен атом и врска на споменатиот азотен атом.

има уште 24 патентни барања.

(51) A 61K 9/48

(11) 6799

(21) 2016/555

(30) US487968P 17/07/2003 US

(96) 14/07/2004 EP10075739.2

(97) 17/08/2016 EP2279729

(73) Banner Life Sciences, LLC

(13) T1

(22) 22/08/2016

(45) 28/02/2017

4125 Premier Drive

High Point, North Carolina 27265, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Hassan, EmadEldin M.; Chidambaram, Nachiappan and Fatmi, Aqeel A.

(54) ПРЕПАРАТИ СО КОНТРОЛИРАНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

(51) **A 61K 47/10, 31/58, 47/06, 47/36, 9/06, 9/107**

(11) **6786**

(13) T1

(21) **2016/556**

(22) 22/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP10382146 26/05/2010 -- and
US365050P 16/07/2010 US

(96) 13/05/2011 EP11719487.8

(97) 06/07/2016 EP2575822

(73) **Almirall S.A.**

Ronda del General Mitre, 151

08022 Barcelona, ES

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WILLERS, Christoph; MALLWITZ,

Henning; EVERS, Fritjof and MEYER, Ricarda

(54) **ЛОКАЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ
КОИ СОДРЖАТ МОМЕТАЗОН ФУРОАТ**

(57) 1 Локален фармацевтски состав
назначен со тоа, што содржи, врз основа на
вкупната тежина на составот:
а) 0.01 до 0.2 wt.% од мометазон фуруат,
б) 5 до 18 wt.% од хексилан гликол,
ц) 20 до 40 wt.% од вода, и
д) 25 до 70 wt.% од маслена фаза,
каде што мометазон фуруатот е
суспендиран (дисперзиран) во составот.
има уште 12 патентни барања

(51) **C 07D 413/04, A 01N 43/824, A 01P
13/00, C 07D 271/07, 413/12, 413/14, C 07F
9/40**

(11) **6787**

(13) T1

(21) **2016/557**

(22) 22/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP11159115 22/03/2011 --

(96) 21/03/2012 EP12710708.4

(97) 01/06/2016 EP2688885

(73) **Bayer Intellectual Property GmbH**

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KÖHN, Arnim; AHRENS, Hartmut;

BRAUN, Ralf; DÖRNER-RIEPING, Simon;

LEHR, Stefan; HEINEMANN, Ines; HÄUSER-

HAHN, Isolde; GATZWEILER, Elmar and

ROSINGER, Christoper, Hugh

(54) **N-(1,3,4-ОКСАДИАЗОЛ-2-**

ИЛ)АРИЛКАРБОКСАМИДИ И НИВНА

УПОТРЕБА КАКО ХЕРБИЦИДИ

(57) 1 N-(1,3,4-Оксадиазол-2-
ил)арилкарбоксамиди со формулата (I) или

нивни

соли

назначено со тоа, што супституентите се
дефинирани како што следи:
А е N или CY,
R е водород, (C1-C6)-алкил, R10-(C1-C6)-
алкил, CH2R6, (C3-C7)-циклоалкил, хало-(C1-
C6)-алкил, (C2-C6)-алкенил, хало-(C2-C6)-
алкенил, (C2-C6)-алкинил, хало-(C2-C6)-
алкинил, или1, NHR1, метоксикарбонил,
етоксикарбонил, метоксикарбонилметил,
етоксикарбонилметил, метилкарбонил,
трифлуорометилкарбонил, диметиламино,
ацетиламино, метилсулфенил,
метилсулфинил, метилсулфонил, или
хетероарил, хетероциклил, бензил или
фенил секое супституирано од s радикали од
групата од халоген, нитро, циано, (C1-C6)-
алкил, хало-(C1-C6)-алкил, (C3-C6)-
циклоалкил, S(O)n-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-
алкокси, хало-(C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-
алкокси-(C1-C4)-алкил,
Х е нитро, халоген, циано, формил,
тиоцианато, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-



алкил, (C2-C6)-алкенил, хало-(C2-C6)-алкенил, (C2-C6)-алкинил, хало-(C3-C6)-алкинил, (C3-C6)-циклоалкил, хало-(C3-C6)-циклоалкил, (C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, хало-(C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, или1, OCOR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, (C1-C6)-алкил-S(O)nR2, (C1-C6)-алкил-OR1, (C1-C6)-алкил-OCOR1, (C1-C6)-алкил-OSO2R2, (C1-C6)-алкил-CO2R1, (C1-C6)-алкил-SO2OR1, (C1-C6)-алкил-CON(R1)2, (C1-C6)-алкил-SO2N(R1)2, (C1-C6)-алкил-NR1COR1, (C1-C6)-алкил-NR1SO2R2, NR1R2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, (C1-C6)-алкилхетероарил, (C1-C6)-алкилхетероциклил, каде двата подоцнежни радикали се секој супституиран од s халоген, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-алкил, S(O)n-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкокси, хало-(C1-C6)-алкокси радикали, и каде што хетероциклил носи n оксо групи, Y е водород, нитро, халоген, циано, тиюцианато, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-алкил, (C2-C6)-алкенил, хало-(C2-C6)-алкенил, (C2-C6)-алкинил, хало-(C2-C6)-алкинил, (C3-C6)-циклоалкил, (C3-C6)-циклоалкенил, хало-(C3-C6)-циклоалкил, (C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, хало-(C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, CO(NOR1)R1, NR1SO2R2, NR1COR1, или1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, (C1-C6)-алкил-S(O)nR2, (C1-C6)-алкил-OR1, (C1-C6)-алкил-OCOR1, (C1-C6)-алкил-OSO2R2, (C1-C6)-алкил-CO2R1, (C1-C6)-алкил-CN, (C1-C6)-алкил-SO2OR1, (C1-C6)-алкил-CON(R1)2, (C1-C6)-алкил-SO2N(R1)2, (C1-C6)-алкил-NR1COR1, (C1-C6)-алкил-NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, CH2P(O)(OR5)2, (C1-C6)-алкилфенил, (C1-C6)-

(C1-C6)-алкилхетероарил, (C1-C6)-алкилхетероциклил, фенил, хетероарил или хетероциклил, каде што 6-те подоцнежни радикали се секој супституиран од s радикали од групата од халоген, нитро, циано, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил, S(O)n-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкокси, хало-(C1-C6)-алкокси, (C1-C6)-алкокси-(C1-C4)-алкил и цианометил, и каде што хетероциклил носи n оксо групи, Z е халоген, циано, тиюцианато, (C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкокси, хало-(C1-C6)-алкил, (C2-C6)-алкенил, хало-(C2-C6)-алкенил, (C2-C6)-алкинил, хало-(C2-C6)-алкинил, (C3-C6)-циклоалкил, хало-(C3-C6)-циклоалкил, (C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, хало-(C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, COR1, COOR1, OCOOR1, NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, NR1SO2R2, NR1COR1, (C1-C6)-алкил-S(O)nR2, (C1-C6)-алкил-OR1, (C1-C6)-алкил-OCOR1, (C1-C6)-алкил-OSO2R2, (C1-C6)-алкил-CO2R1, (C1-C6)-алкил-SO2OR1, (C1-C6)-алкил-CON(R1)2, (C1-C6)-алкил-SO2N(R1)2, (C1-C6)-алкил-NR1COR1, (C1-C6)-алкил-NR1SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, хетероарил, хетероциклил или фенил, каде што трите подоцнежни радикали се секој супституиран од s радикали од групата од халоген, нитро, циано, (C1-C6)-алкил, хало-(C1-C6)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил, S(O)n-(C1-C6)-алкил, (C1-C6)-алкокси или хало-(C1-C6)-алкокси, и каде што хетероциклил носи n оксо групи, или Z може исто така да е водород доколку Y е S(O)nR2 радикалот, R1 е водород, (C1-C6)-алкил, (C1-C6)-халоалкил, (C2-C6)-алкенил, (C2-C6)-халоалкенил, (C2-C6)-алкинил, (C2-C6)-халоалкинил, (C3-C6)-циклоалкил, (C3-C6)-циклоалкенил, (C3-C6)-халоциклоалкил, (C1-C6)-алкил-O-(C1-C6)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, фенил, фенил-

(C1-C6)-алкил, хетероарил, (C1-C6)-алкилхетероарил, хетероциклил, (C1-C6)-алкилхетероциклил, (C1-C6)-алкил-О-хетероарил, (C1-C6)-алкил-О-хетероциклил, (C1-C6)-алкил-NR₃-хетероарил, (C1-C6)-алкил-NR₃-хетероциклил, каде што 21-те подоцнежни радикали се супституирани од радикали од групата составена од циано, халоген, нитро, тиоцианато, OR₃, S(O)_nR₄, N(R₃)₂, NR₃OR₃, COR₃, OCOR₃, SCOR₄, NR₃COR₃, NR₃SO₂R₄, CO₂R₃, COSR₄, CON(R₃)₂ и (C1-C4)-алкокси-(C2-C6)-алкоксикарбонил, и каде што хетероциклил носи n оксо групи, R₂ е (C1-C6)-алкил, (C1-C6)-халоалкил, (C2-C6)-алкенил, (C2-C6)-халоалкенил, (C2-C6)-алкинил, (C2-C6)-халоалкинил, (C3-C6)-циклоалкил, (C3-C6)-циклоалкенил, (C3-C6)-халоциклоалкил, (C1-C6)-алкил-О-(C1-C6)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, фенил, фенил-(C1-C6)-алкил, хетероарил, (C1-C6)-алкилхетероарил, хетероциклил, (C1-C6)-алкилхетероциклил, (C1-C6)-алкил-О-хетероарил, (C1-C6)-алкил-О-хетероциклил, (C1-C6)-алкил-NR₃-хетероарил, (C1-C6)-алкил-NR₃-хетероциклил, каде што 21-те подоцнежни радикали се супституирани од радикали од групата составена од циано, халоген, нитро, тиоцианато, OR₃, S(O)_nR₄, N(R₃)₂, NR₃OR₃, COR₃, OCOR₃, SCOR₄, NR₃COR₃, NR₃SO₂R₄, CO₂R₃, COSR₄, CON(R₃)₂ и (C1-C4)-алкокси-(C2-C6)-алкоксикарбонил, и каде што хетероциклил носи n оксо групи, R₃ е водород, (C1-C6)-алкил, (C2-C6)-

алкенил, (C2-C6)-алкинил, (C3-C6)-циклоалкил или (C3-C6)-циклоалкил-(C1-C6)-алкил, R₄ е (C1-C6)-алкил, (C2-C6)-алкенил или (C2-C6)-алкинил, R₅ е метил или етил, R₆ е ацетокси, ацетамидо, N-метилацетамидо, бензилокси, бензамидо, N-метилбензамидо, метоксикарбонил, етоксикарбонил, бензоил, метилкарбонил, пиперидинилкарбонил, морфолинилкарбонил, трифлуорометилкарбонил, amino-карбонил, метиламинокарбонил, диметиламинокарбонил, (C1-C6)-алкокси, (C3-C6)-циклоалкил, или хетероарил, хетероциклил или фенил секое супституирано од радикали од групата од метил, етил, метокси, трифлуорометил и халоген, n е 0, 1 или 2; s е 0, 1, 2 или 3, со одредбата дека а) X и Z не се обете истиот радикал од групата од хлор, флуор, метокси и метил кога Y е водород, б) X не е хидроксил кога Y е водород и Z е метокси, ц) X не е хлор или бром кога Y е водород и Z е флуор, д) X не е флуор кога Y е водород и Z е бром, е) X или Z не е водород кога A е азот, ф) R не е трифлуорометил кога X е ацетокси и Z е метил. има уште 11 патентни барања .

(51) C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P 35/00, C 07D 209/32, 211/96, 213/64, 215/20, 217/16, 231/56, 235/26, 249/04, 295/125, 295/14, 309/14, 401/12, 417/12
(11) 6788 (13) T1

(21) 2016/558 (22) 23/08/2016
(45) 28/02/2017
(30) US20080120275P 05/12/2008 US and US20090181180P 26/05/2009 US
(96) 04/12/2009 EP09795606.4

(97) 01/06/2016 EP2376480


(73) **AbbVie Inc.****1 North Waukegan Road****North Chicago, IL 60064, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) DOHERTY, George, A.; BRUNCKO,
Milan; DING, Hong; HASVOLD, Lisa;
HEXAMER, Laura; SONG, Xiaohong; WANG,
Le; WANG, Xilu; SOUERS, Andrew, J.; WANG,
Gary, T.; KUNZER, Aaron, R.; ELMORE,
Steven, W.; MANTEI, Robert, A.; MCCLELLAN,
William, J.; PARK, Chang, H.; PARK, Cheol-
min; PETROS, Andrew, M.; SULLIVAN, Gerard,
M.; TAO, Zhi-fu and WENDT, Michael, D.

(54) **СУЛФОНАМИДНИ ДЕРИВАТИ КАКО
BCL-2-СЕЛЕКТИВНИ АПОПТОЗА-
ИНДУЦИРАЧКИ АГЕНСИ ВО ТРЕТМАНОТ
НА РАК И ИМУНОЛОШКИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Соединение со формула II



или соодветна терапевтски прифатлива сол,
назначена со тоа што

R100 е R50, OR50, SR50, S(O)R50, SO2R50,
C(O)R50, CO(O)R50, OC(O)R50, OC(O)OR50,
NH2, NHR50, N(R50)2, C(O)NH2, C(O)NHR50,
C(O)N(R50)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR50,
C(O)NHSO2R50, C(O)NR55SO2R50,
SO2NH2, SO2NHR50, SO2N(R50)2,
C(O)NHOH, C(O)NHOR50, C(O)NHSO2R50,
C(O)NR55SO2R50, SO2NH2, SO2NHR50,

SO2N(R50)2, CF3, CF2CF3, C(O)H, C(O)OH,
C(N)NH2, C(N)NHR50, C(N)N(R50)2, OH, (O),
CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3,
OCF2CF3, F, Cl, Br или I;
n е 0, 1, 2, или 3;
A1 е N или C(A2);
еден или два или три од A2, B1, D1 и E1 или
сите поединечно, се самостојно избрани од
R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1,
C(O)OR1, OC(O)R1 NHC1, N(R1)2,
C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1,
NHC(O)OR1, NR1C(O)NHR1,
NR1C(O)N(R1)2, SO2NHR1, SO2N(R1)2,
NHSO2R1, NHSO2NHR1 и
N(CH3)SO2N(CH3)R1 и остатоците од A2,
B1, D1 и E1 се самостојно избрани од H, F,
Cl, Br, I, CN, CF3, C(O)OH, C(O)NH2 и
C(O)OR1A;

Y1 е H, CN, NO2, C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF3,
OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, R17, OR17,
C(O)R17, C(O)OR17, SR17, NH2, NHR17,
N(R17)2 NHC(O)R17, C(O)NH2, C(O)NHR17,
C(O)N(R17)2, NHS(O)R17 или NHSO2R17;
R1 е R2, R3, R4 или R5;
R1A е C1-C6-алкил, C3-C6-алкенил или C3-
C6-алкинил;

R2 е фенил кој што е не-соединет или е
соединет со арен, хетероарен или R2A;
R2A е циклоалкан или хетероциклоалкан;
R3 е хетероарил кој што е не-соединет или е
соединет со бензен, хетероарен или R3A;
R3A е циклоалкан или хетероциклоалкан;
R4 е циклоалкил, циклоалкенил,
хетероциклоалкил или хетероциклоалкенил,
кои поединечно се не-соединети или
соединети со арен, хетероарен или R4A;
R4A е циклоалкан, циклоалкен,
хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
R5 е алкил, алкенил или алкинил, кои
поединечно се незаменети или заменети со
едно или две или три самостојно избрани
R6, R7, OR7, SR7, S(O)R7, SO2R7, NHR7,
N(R7)2, C(O)R7, C(O)NH2, C(O)NHR7,

NHC(O)R7 , NHSO2R7 , NHC(O)OR7 , SO2NH2 , SO2NHR7 , SO2N(R7)2 , NHC(O)NH2 , NHC(O)NHR7 , $\text{NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NH2}$, $\text{NHC(O)CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NHR1}$, OH , (O) , C(O)OH , (O) , N3 , CN , NH2 , CF3 , CF2CF3 , F , Cl , Br или I субституенси;
 R6 е C2-C5 -спироалкил, кои поединечно се незаменети или заменети со OH , (O) , N3 , CN , CF3 , CF2CF3 , F , Cl , Br , I , NH2 , NH(CH3) или N(CH3)2 ;
 R7 е R8 , R9 , R10 или R11 ;
 R8 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R8A ;
 R8A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R9 е хетероарил кој што е не-соединет или е соединет со арен, хетероарен или R9A ; R9A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R10 е C3-C10 -циклоалкил или C4-C10 -циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH2 половици незаменети или заменети со поединечно избран O , C(O) , CNOH , CNOCH3 , S , S(O) , SO2 или NH и една или две CH половици незаменети или заменети со N , и кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R10A ; R10A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R11 е алкил, алкенил или алкинил, кои поединечно се наземенети или заменети со еден или два или три самостојно избрани R12 , OR12 , NHR12 , N(R12)2 , C(O)NH2 , C(O)NHR12 , C(O)N(R12)2 , OH , (O) , C(O)OH , N3 , CN , NH2 , CF3 , CF2CF3 , F , Cl , Br или I субституенси;
 R12 е R13 , R14 , R15 или R16 ;
 R13 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R13A ;
 R13A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

R14 е хетероарил, не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R14A ;
 R14A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R15 е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен, кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R15A ;
 R15A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R16 е алкил, алкенил или алкинил;
 R17 е R18 , R19 , R20 или R21 ;
 R18 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R18A ;
 R18A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R19 е хетероарил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R19A ;
 R19A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R20 е C3-C10 -циклоалкил или C4-C10 -циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH2 половици незаменети или заменети со самостојно избран O , C(O) , CNOH , CNOCH3 , S , S(O) , SO2 или NH и една или две CH половици незаменети или заменети со N , кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R20A ; R20A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;
 R21 е алкил, алкенил или алкинил, кои поединечно се неземенети или заменети со еден или два или три самостојно избрани R22 , OR22 , NHR22 , N(R22)2 , C(O)NH2 , C(O)NHR22 , C(O)N(R22)2 , OH , (O) , C(O)OH , N3 , CN , NH2 , CF3 , CF2CF3 , F , Cl , Br или I субституенси;
 R22 е R23 , R24 или R25 ;
 R23 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R23A ;
 R23A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;



R24 е хетероарен кој што е не-соединет или е соединет со арен, хетероарен или R24A; R24A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R25 е C3-C6-циклоалкил или C4-C6-циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH₂ половини незаменети или заменети со самостојно избран O, C(O), CNOH, CNOCH₃, S, S(O), SO₂ или NH и една или две CH половини незаменети или заменети со N, кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R25A; R25A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

R30 е циклоалкил или циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH₂ половини незаменети или заменети со самостојно избран O, C(O), CNOH, CNOCH₃, S, S(O), SO₂ или NH и една или две CH половини незаменети или заменети со N, кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R30A; R30A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; кои поединечно се заменети со F, Cl, Br, I, CH₂R₃₇, CH(R₃₁)(R₃₇), C(R₃₁)(R_{31A})(R₃₇), C(O)R₃₇, OR₃₇, SR₃₇, S(O)R₃₇, SO₂R₃₇, NHR₃₇ или N(R₃₂)R₃₇; R₃₁ и R_{31A} се самостојно F, Cl, Br или алкил или се заедно и претставуваат C2-C5-спироалкил;

R32 е R33, C(O)R33 или C(O)OR33; R33 е R34 или R35; R34 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арил, хетероарил или R34A; R34A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R35 е алкил кој што е незаменет или заменет со R36; R36 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R36A; R36A е циклоалкан, циклоалкен,

хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R37 е R38, R39 или R40, кои поединечно се заменети со F, Cl, Br, I, R41, OR41, NHR41, N(R41)₂, NHC(O)OR41, SR41, S(O)R41 или SO₂R41;

R38 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R38A; R38A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R39 е хетероарил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R39A; R39A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R40 е C3-C8-циклоалкил или C4-C8-циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH₂ половини незаменети или заменети со самостојно избран O, C(O), CNOH, CNOCH₃, S, S(O), SO₂ или NH и една или две CH половини незаменети или заменети со N, кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R40A; R40A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

R41 е R42, R43, R44 или R45; R42 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R42A; R42A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R43 е хетероарил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R43A; R43A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R44 е C3-C9-циклоалкил или C4-C7-циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH₂ половини незаменети или заменети со самостојно избран O, C(O), CNOH, CNOCH₃, S, S(O), SO₂ или NH и една или две CH половини незаменети или заменети со N, и кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R44A; R44A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или

хетероциклоалкен;

R45 е алкил, алкенил или алкинил, кои поединечно се незаменети или заменети со еден или два самостојно избрани R46, OR46, NHR46, N(R46)2, C(O)NH2, C(O)NHR46, C(O)N(R46)2, OH, (O), C(O)OH, N3, CN, NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br или I субституенси; R46 е R47, R48 или R49; R47 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R47A; R47A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R48 е хетероарил или R48A; R48A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R49 е C3-C6-циклоалкил или C4-C6-циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH2 половини незаменети или заменети со самостојно избрани O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една или две CH половини незаменети или заменети со N, и кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R49A; R49A е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

каде половините претставени со R2, R3, R4, R6, R6C, R8, R8A, R9, R10, R13, R14, R15, R18, R19, R20, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R34, R36, R38, R39, R40, R42, R43, R44, R47, R48, и R49 се поединечно незаменети, дополнително незаменети, заменети или дополнително заменети со еден или два или три или четири или пет самостојно избрани R50, OR50, SR50, S(O)R50, SO2R50, C(O)R50, CO(O)R50, OC(O)R50, OC(O)OR50, NH2, NHR50, N(R50)2, C(O)NH2, C(O)NHR50, C(O)N(R50)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR50, C(O)NHSO2R50, C(O)NR50SO2R50, SO2NH2, SO2NHR50, SO2N(R50)2, CF3, CF2CF3, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, C(N)NHR50, C(N)N(R50)2, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3,

CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br или I субституенси;

R50 е R51, R52, R53 или R54; R51 е фенил кој што е не-соединет или соединет со арен, хетероарен или R51B; R51B е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен; R52 е хетероарил; R53 е C3-C6-циклоалкил или C4-C6-циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH2 половини незаменети или заменети со самостојно избран O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една или две CH половини незаменети или заменети со N, и кои поединечно се не-соединети или соединети со арен, хетероарен или R53B; каде R53B е циклоалкан, циклоалкен, хетероциклоалкан или хетероциклоалкен;

R54 е алкил, алкенил или алкинил, кои поединечно се наземени или заменети со еден или два или три самостојно избрани R55, OR55, SR55, S(O)R55, SO2R55, NHR55, N(R55)2, C(O)R55, C(O)NH2, C(O)NHR55, NHC(O)R55, NHSO2R55, NHC(O)OR55, SO2NH2, SO2NHR55, SO2N(R55)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR55, OH, (O), C(O)OH, (O), N3, CN, NH2, CF3, OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, F, Cl, Br или I субституенси;

R55 е алкил, алкенил, акинил, фенил, хетероарил или R56; каде алкилот, алкенилот, акинилот се незаменети или заменети со OCH3; и R56 е C3-C8-циклоалкил или C4-C8-циклоалкенил, кои поединечно имаат една или две CH2 половини незаменети или заменети со самостојно избрани O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 или NH и една или две CH половини незаменети или заменети со N.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 40B 30/04, C 07H 21/04, C 07K 14/00, 7/06**

(11) **6789**

(13) T1

(21) **2016/559**

(22) 23/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20080110120P 31/10/2008 US

(96) 27/10/2009 EP09824067.4

(97) 29/06/2016 EP2356269

(73) **Janssen Biotech, Inc.**

800/850 Ridgeview Drive

Horsham, PA 19044, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) O'NEIL, Karyn and JACOBS, Steven

(54) **ФИБРОНЕКТИН ТИП 3 ДОМЕН**


БАЗИРАН НА ПОТПОРНИТЕ

КОМПОЗИЦИИ, МЕТОДИ И ПРИМЕНИ

(57) 1 Изолиран потпорен протеин којшто содржи аминокиселинска секвенца којашто има најмалку 75% идентичност со SEQ ID NO:16, којшто има 7 нишки и 6 јазли помеѓу нишките, и којшто ја содржи аминокиселинската секвенца на SEQ ID NO:16, но во којшто еден или повеќе јазли се преправени со цел да се врзат кон таргет додека нишките ја одржуваат нишната секвенца како главен потпорен дел, кадешто јазлите се на остатоци во 13-16, 22-28, 38-43, 51-54, 60-64, and 75-81 од SEQ ID NO:16 и се способни за врзување кон клеточни протеини и/или молекули на нуклеинска киселина.

има уште 13 патентни барања.

Слика 1



(51) **G 01N 33/68**

(11) **6790**

(13) T1

(21) **2016/560**

(22) 23/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20080093234 29/08/2008 US

(96) 07/01/2009 EP09739263.3

(97) 29/06/2016 EP2330892

(73) **Horizon Therapeutics, Inc.**

150 S. Saunders Rd.

Lake Forest IL 60045, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) SCHARSCHMIDT, Bruce

(54) ПОСТАПКИ НА ЛЕКУВАЊЕ СО
УПОТРЕБА НА ЛЕКОВИ НА БАЗА НА
АМОНИЈАК ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА
НЕЧИСТОТИИ

(57) 1 Постапка за одредување ефективна почетна доза на глицерил три-[4-фенилбутират] (HPN-100) за пациент кој има потреба од лекување на нарушена азотна ретенција којашто содржи:

одредување на таргетиран уринарен

фенилацетил глутамин (PAGN) излез базиран на излезен таргетиран азот; и пресметување на ефективна почетна доза на глицерил три-[4-фенилбутират] (HPN-100) за да се добие таргетиран PAGN излез, каде што ефективната почетна доза е пресметана врз база на средна конверзија на глицерил три-[4-фенилбутират] (HPN-100) на уринарниот PAGN од 60% до 75%. има уште 8 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 207/22, A 61K 31/40, 31/403, A 61P 3/00, C 07D 403/04

(11) 6791

(21) 2016/561

(13) T1

(22) 24/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) FR20110053375 19/04/2011 FR and FR20120051302 13/02/2012 FR

(96) 17/04/2012 EP12722423.6

(97) 25/05/2016 EP2699545

(73) Université de Strasbourg


4, rue Blaise Pascal
67000 Strasbourg, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BOUSQUET, Pascal; EHRHARDT, Jean Daniel; FELLMANN, Lyne; GASPARIK, Vincent; GRENEY, Hugues; HADJERI, Mohamed; MANN, André; NIEDERHOFFER, Nathalie and SCHANN, Stephan

(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА АМИНО-ПИРОЛИН И НИВНА УПОТРЕБА ВО ПРЕВЕНЦИЈА И/ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ НА МЕТАБОЛИЧКИ СИНДРОМ

(57) 1 Соединение со следна општа формула



Во која:

а) или R12 претставува Н, а

- R1 и R2 секое независно се: халоген, рамноланчан или разгранат C1 до C8 алкил, C2-C8 алкен, рамноланчан или разгранат C1 до C8 алкокси, C3-C6 циклоалкил, C5-C6 бициклоалкил, полиетарски ланец, C1-C5 перфлуороалкил, C1-C8 ацил, ОН, SH, примарен, секундарен или терцијарен амин, CN, CO₂H, CO₂R' во кое што е R' рамноланчан или разгранет C1-C8 алкил или C3-C6 циклоалкил, или R1 и R2 заедно формираат C5 прстен,

- R3, R4 и R5 секое независно представуваат:

водород, халоген, рамноланчан или разгранет C1 до C8 алкил, C2-C8 алкен, рамноланчан или разгранет C1 до C8 алкокси, C3-C6 циклоалкил, C5-C6 бициклоалкил, полиетарски ланец, C1-C5 перфлуороалкил, C1-C8 ацил, ОН, SH,

примарен, секундарен или терцијарен амин, CN, CO₂H, CO₂R' у кое што R' е рамноланчан или разгранет C1-C8 алкил или C3-C6 циклоалкил,

- R6, R7, R9 и R11 представуваат водород,

- R8 и R10 одбрани се од група која што ја чинат водород рамноланчан или разгранет C1 до C5 алкил, при што најмалку еден од овие два е рамноланчан или разгранет C1 до C5 алкил;

б) или R12 представува CH(R13)(CH₂) и формира C5 прстен со R5, R13 кој што представуваат Н или CH₃,

- R1, R2, R3 и R4 одабрани се од група која што ја чинат водород, халоген, рамноланчан или разгранет C1 до C8 алкил, C2-C8 алкен, рамноланчан или разгранет C1 до C8 алкокси, C3-C6 циклоалкил, C5-C6 бициклоалкил, полиетарски ланец, C1-C5 перфлуороалкил, C1-C8 ацил, -ОН, -SH, примарни, секундарни или терцијарни амин, -CN, -CO₂H, -CO₂R' во кое што R' е рамноланчан или разгранет C1-C8 алкил и C3-C6 циклоалкил;

- R6, R7, R9 и R11 представуваат водород,

- R8 и R10 одбрани се од група која што ја сочинуваат водород и рамноланчан или разгранет C1 до C5 алкил, при што најмалку еден од овие два се рамноланчан или разгранет C1 до C5 алкил, под услов да најмалку еден помеѓу R1 и R13 не е водород,

и нивни фармацевтски прифатливи соли.

има уште 13 патентни барања.

Fig. 1A:





Fig. 1B



(51) A 61K 39/395

(11) 6792

(21) 2016/562

(13) T1

(22) 24/08/2016

(45) 28/02/2017

(30) USA788697 19/04/2007 US and

USP793997 21/04/2006 US

(96) 20/04/2007 EP07775901.7

(97) 07/09/2016 EP2018183

(73) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,

1000, Скопје

(72) CALLAHAN, William, J.; REMMELE,

Richard L., Jr.; RATNASWAMY, Gayathri;

LATYPOV, Ramil F. and LIU, Dingjiang

(54) **ЛИОФИЛИЗИРАНИ ТЕРАПЕВТСКИ
СОСТАВИ НА ПЕПТИ ТЕЛО**

(57) 1 Лиофилизиран состав на пепти тело

кој што содржи пуфер, волуменски агенс,

стабилизирачки агенс, и површински активна

материја; каде што наведениот пуфер се

состои од pH пуферен агенс, каде што:

а) наведениот pH пуферен агенс е 10

mM хистидин и pH е 5.0;

наведениот волуменски агенс е 4%

т/в манитол;

наведениот стабилизирачки агенс е

2% т/в сахароза; и

наведената површински активна материја е



0.004% т/в полисорбат-20; или
 б) наведениот рН пуферен
 агенс е 10 mM хистидин и рН е 7.0;
 наведениот волуменски агенс е 4%
 т/в манитол;
 наведениот стабилизирачки агенс е
 2% т/в сахароза; и
 наведената површински активна материја е
 0.01% т/в полисорбат-20; или
 ц) наведениот рН пуферен
 агенс е 10 mM хистидин и рН е 5.0;
 наведениот волуменски агенс е 2.5%
 т/в манитол; и
 наведениот стабилизирачки агенс е
 3.5% т/в сахароза; или
 д) наведениот рН пуферен
 агенс е 10 mM хистидин и рН е 4.5;
 наведениот волуменски агенс е 4%
 т/в манитол;
 наведениот стабилизирачки агенс е
 2% т/в сахароза; и
 наведената површински активна материја е
 0.004% т/в полисорбат-20; или
 е) наведениот рН пуферен
 агенс е 20 mM хистидин и рН е 5.0;
 наведениот волуменски агенс е 4%
 т/в манитол; и
 наведениот стабилизирачки агенс е
 2% т/в сахароза;
 и каде што наведеното пепти тело содржи

структура изведена во Формула I,
 Формула I: $[(X1)a-F1-(X2)b]-(L1)c-$
 WSPd
 каде што:
 F1 е Fc домен;
 X1 е избран од:
 $P1-(L2)e^-$
 $P2-(L3)f-P1-(L2)e^-$
 $P3-(L4)g-P2-(L3)1-P1-(L2)e^-$ и
 $P4-(L5)h-P3-(L4)g-P2-(L3)f-P1-(L2)e^-$;
 X2 е избран од:
 $-(L2)e-P1,$
 $-(L2)e-P1-(L3)f-$
 P2,
 $-(L2)e-P1-(L3)f-$ и
 $P2-(L4)g-P3,$
 $-(L2)e-P1-(L3)f-$
 $P2-(L4)g-P3-(L5)h-P4;$
 каде што P1, P2, P3, и P4 се секој независно
 секвенци на фармаколошки активни
 пептиди;
 L1, L2, L3, L4 и L5 се секој независно
 линкери;
 а, b, c, e, f, g и h се секој независно 0 или 1,
 под услов дека најмалку еден од а и b е 1; и
 d е 0, 1, или поголем од 1; и
 WSP е полимер растворлив во вода, чие
 поврзување е остварено на секој реактивен
 дел во F1. има уште 38 патентни барања.

(51) **B 60K 6/442, 6/26, 6/36, 6/38, B 60W**
10/00, 10/02, 10/04, 10/06, 10/08, 20/00

(11) **6770**

(13) T1

(21) **2016/563**

(22) 24/08/2016

(45) 28/02/2017

(96) 17/06/2010 EP10788596.4

(97) 25/05/2016 EP2444266

(73) **Shanghai E-propulsion Auto**
Technology Co., Ltd.
Shanghai 201203, CN

(74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ZHU, Jun; GAO, Weimin; LU, Jiangang;

GE, Nailong; LUO, Sidong and WANG, Jian

(54) **ХИБРИДЕН ПОГОНСКИ СИСТЕМ**

(57) 1 Хибриден погонски систем за возило,
 кој што се состои од главен електричен
 мотор (17), интегриран стартер-генератор
 (4), мотор со внатрешно согорување (1),

главна осовина (8), уред за забавување на прва фаза (9), уред за забавување на втора фаза (5) и примарна спојка (16), при што главната осовина (8) е поврзана со главниот електричен мотор (17), при што еден погонски диск (2) на примарната спојка (16) е поврзан со интегрираниот стартер-генератор (4) и моторот со внатрешно согорување (1), при што придвижуваниот диск (3) на примарната спојка (16) е поврзан со главната осовина (8), а хибридниот погонски систем ја пренесува силата преку уредот за забавување на првата фаза (9), при што хибридниот погонски систем потнату се состои од:

прва спојка (15), при што главниот електричен мотор (17) е поврзан со уредот за забавување на првата фаза (9) преку првата спојка (15); втора спојка (12), при што главниот електричен мотор (17) е поврзан со уредот за забавување на втората фаза (5) преку втората спојка (12) и понатаму е поврзан со уредот за забавување на првата фаза (9) преку уредот за забавување на втората

фаза (5); втора назабена осовина (11) и трета назабена осовина (6), при што втората спојка (12) е поврзана со уредот за забавување на втората фаза (5) преку втората назабена осовина (11), а уредот за забавување на втората фаза (5) е поврзан со уредот за забавување на првата фаза (9) преку третата назабена осовина (6), при што третата назабена осовина (6) е поставена паралелно со главната осовина (8) и се карактеризира со тоа што:

55 континуирано префрлување на силата се остварува преку контролирање на синхронното исклучување / вклучување на првата спојка (15) и втората спојка (12); и првата спојка (15) е поставена во еден простор кој што го формира лежиштето на роторот (14) на главниот електричен мотор (17) и главната осовина (8); а втората спојка (12) е поставена во еден простор кој што го формира лежиштето на роторот (14) на главниот електричен мотор (17) и главната осовина (8). има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07D 249/18, A 01N 37/34, 43/707, A 61P 33/00, C 07D 231/56

(11) 6771

(21) 2016/564

(96) 12/05/2008 EP13156235.7

(13) T1

(22) 24/08/2016

(45) 28/02/2017

(97) 13/07/2016 EP2639228

(73) Merial, Inc.

3239 Satellite Boulevard

Bldg. 500

Duluth, GA 30096, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Soll, Mark, David; Le Hir De Fallois, Loic, Patrick; Huber, Scot, Kevin; Lee, Hyoung, Ik; Wilkinson, Douglas, Edward and Jacobs, Robert, Toms

(54) СОЕДИНЕНИЕ НА АРИЛОЗЗОЛ-2-ИЛ-ЦИЈАНОЕТИЛАМИН, ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ПРАВЕЊЕ И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение на арилоазол-2-ил-цијаноетиламин од формулата (I):



P е N;
Q е C-R2;
V е C-R8;
W е C-R9;
X е C-R10;
Y е C-R11;

R2 е водород, халоген, C1-C6-алкил, хало-

C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, хало-C1-C6-алкокси,

C1-C6-алкокси-
C1-C6-алкокси, или C1-C6-алкиламино-C1-C6-алкокси;

R3, R4 и R8 се водород;
R5 е водород, C1-C6-алкил, или хало-C1-C6-алкил;

R7 е несупституиран фенил или фенил супституиран со еден или повеќе супституенти избрани од групата којашто се состои од C1-C6-алкил, хало-C1-C6-алкил, C1-C6-алкокси, хало-C1-C6-алкокси, C1-C6-алкилтио, хало-C1-C6-алкилтио, хало-C1-C6-алкилсулфинил и хало-C1-C6-алкилсулфонил; R8, R9, R10 и R11 или, независно еден од друг, е водород, халоген, C1-C6-алкил, хало-C1-C6-алкил, нитро, amino, амидо, C1-C6-алкил-O2C- или C1-C6-алкилкарбониламино;

Z е C(O); и

а е 1 и

негова сол.

има уште 15 патентни барања.

(51) A 47J 19/02

(11) 6773

(13) T1

(21) 2016/565

(22) 24/08/2016

(45) 28/02/2017

(96) 08/11/2013 EP14191743.5

(97) 08/06/2016 EP2839764

(73) Kim, Ji Tae and NUC Electronics Co., Ltd.

103-2002, Daehyeon e-pyeonhansesang Apt Daehyeon-dong, Buk-gu Daegu 702-918, KR and 280, Nowon-ro, Buk-gu

Daegu 702-858, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Kim, Jong Boo

(54) МОДУЛ ЗА ИСТИСНУВАЊЕ НА СОК ЗА СОКОВНИК

(57) 1 Модул за истиснување на сок за соковник кој вклучува сад за собирање (100) формиран со излез за празнење на сокот (101), цедалка (200) сместена во садот за собирање (100), навртка (300) позиционирана во внатрешноста на цедалката (200), за да истиснува сок од материјал, и капак (400) споен за горниот крај на садот за собирање (100) и формиран со вклучен влезен отвор (410) преку кој материјалот се внесува, при што модулот за истиснување се карактеризира со тоа што содржи:

отвор за гмечење (500) кој се формира на горниот крај на навојот (300) накосен нагоре,

отворот за гмечење (500) кој поседува сечило за гмечење (510) формирано на истата;

и дел за обработка со гмечење (600) поврзан со влезен отвор (410) формиран во дното на капакот (400) да биде конкавен за сместување на делот за гмечење (500),

кадешто сечилото за гмечење (510) е формирано такашто материјалот којшто поминува од отворот за влез (410) е згмечен додека страничниот дел на материјалот е турнат нанадвор, и делот за обработка со гмечење (600) е обезбеден со внатрешна површина за да го задржи материјалот поттурнат нанадвор од страна на сечилото за гмечење (510), пришто матреијалот е згмечен помеѓу сечилото за гмечење (510) и

внатрешната површина од делот за обработка со гмечење (600) кадешто делот за обработка со гмечење (600) го опфаќа целиот долен дел на отворот за влез (410) на висината на делот за обработка со гмечење (600) поврзан со долниот завршеток на отворот за влез (410) кадешто внатрешната површина од делот за обработка со гмечење (600) се состои од површина за спроведување на материјал (620) која продолжува од влезниот отвор (410) и обликувана да биде наклонета кон централната оска на делот за гмечење (500), при што површината за спроведување на материјалот (620) го спроведува материјалот така што подолжната страна на материјалот да се гмечи со ножот за гмечење (510). има уште 1 патентни барања.

(51) **C 07D 239/42, A 61K 31/505, A 61P 25/00, 35/00, C 07C 233/78**

(11) **6775**

(13) T1

(21) **2016/566**

(22) 25/08/2016

(45) 28/02/2017

(96) 21/01/2011 EP11735212.0

(97) 17/08/2016 EP2526093

(73) **Acetylon Pharmaceuticals, Inc. Boston, MA 02210, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) VAN DUZER, John, H.; MAZITSCHKEK, Ralph; OGIER, Walter; BRADNER, James, Elliott; HUANG, Guoxiang; XIE, Dejian and YU, Nan

(54) **ИНВЕРЗНИ АМИДНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИН ДЕАЦЕТИЛАЗА И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со формула I:



или фармацевтски прифатлива сол, или естер од тоа, при што, 50

55 Z е N или CR*, при што R* е незадолжително заменет алкил, незадолжително заменет ацил, незадолжително заменет арил или незадолжително заменет хетероарил; прстенот A е незадолжително заменет арил или незадолжително заменет хетероарил; прстенот B е незадолжително заменет арил или незадолжително заменет хетероарил; R1 е (i) H, алкил, халоалкил, алкенил, арил, ариалкил, хетероарил, хетероциклически, карбоциклически, C(O)-R2, C(O)O-R2, или S(O)p, од кои секој може да биде незадолжително заменет; или (ii) кога Z е CR*, R1 може да биде незадолжително заменет разгранет алкил, OR3, или N(R3)(R3)-CH2CH2OH,

ОН₂СН₂ОН, SH, или тιο алкокси; R е Н или незадолжително заменет алкил; секој R₂ е независно алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил, или хетероарил, од кои секој е незадолжително заменет; секој R₃ е независно алкил, циклоалкил,

хетероциклоалкил, арил, или хетероарил, од кои секој е незадолжително заменет; n е 4, 5, 6, 7 или 8; и p е 0, 1, или 2. има уште 23 патентни барања.

(51) **A 61K 31/7042, 31/381, 31/7004, 47/26, 47/38, 9/20, 9/28, A 61P 3/10**

(11) **6668**

(13) T1

(21) **2016/591**

(22) 01/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20100333495P 11/05/2010 US

(96) 11/05/2011 EP11721616.8

(97) 13/07/2016 EP2568988

(73) **Janssen Pharmaceutica, N.V.**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **WANG, Wenhua; OUTWIN, Todd and JOSEPH, Thomas C.**

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ КОИШТО СОДРЖАТ 1-(БЕТА-Д-ГЛУКОПИРАНОЗИЛ)-2-**

ТЕНИЛМЕТИЛБЕНЗЕНИ ДЕРИВАТИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА SGLT

(57) 1 Фармацевтска формулација којашто орално се администрира, содржи

(а) соединение со Формула (I)



(I)

кадешто

R₁ е хало, или C1-балкил група; и

R₂ е фенил, кадешто фенил е опционално супституиран со 1 до 3 супституенти одбрани од група

којашто се состои од хало, цијан група, C1-балкил група, хало-C1-балкил група, C1-балкокси група, хало-C1-6 алкокси група, метилendiокси група, етиленокси група, моно-C1-балкил или ди-C1-балкиламино група, карбамоил група, и моно-C1-балкил или ди-C1-балкил

карбамоил група;

кадешто хало е хлор, бром, јод или флуор;

или негова фармацевтски прифатлива сол;

(б) разредувач или пополнувач којшто содржи комбинација од

микрокристална целулоза и лактоза;

(в) најмалку еден разградувач којшто содржи содиум кроскармелоза;

(г) најмалку еден врзувач којшто содржи хидроксипропил целулоза; и


(д) најмалку еден лубрикант којшто содржи магнезиум стеарат;

кадешто


соединението на формула (I) е присутно во количина во опсег од 1% до 80% по тежина; разредувачот или пополнувачот се присутни во количина во опсег од 10% до 95% по тежина;

разградувачот е присутен во количина во од 0.1% до 5% по тежина, сите
опсег од 0.1% до 20% по тежина; погоренаведени % по тежина се базирани
врзувачот е присутен во количина во опсег врз основа на тежината на формулацијата.
од 0.1 % до 20% по тежина; и има уште 15 патентни барања.
лубрикантот е присутен во количина во опсег

Слика 1А



Слика 1Б



(51) С 07Н 19/14, А 61К 31/7064

(11) 6667

(13) Т1

(21) 2016/592

(22) 02/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20080022247 18/01/2008 US

(96) 15/01/2009 EP09702842.7

(97) 20/07/2016 EP2231689

(73) INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY
AND BIOCHEMISTRY OF THE ACADEMY OF
SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC
Flemingovo namesti 2 166 10 Praha 6, CZ

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) НОСЕК, Michal and NAUS, Petr

(54) НОВИ ЦИТОСТАТИЧНИ 7-
ДЕАЗАПУРИН НУКЛЕОЗИДИ

(57) 1 Соединение со формула I:





Fig. 1

кадешто:

R1 е (C1-C6)алкил, хидрокси(C1-C6)алкил, и
 арил, арил(C1-C6)алкил, хетероарил избран од фуранил, тиенил, пиролил, тиазолил, имидазолил, пиридил, селенофенил, или пиразолил, или хетероарил(C1-C6)алкил, каде што секој арил или хетероарил е опционално супституиран со една или повеќе групи избрани од (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкилтио, хало, amino, нитро, цијано, трифлуорометил, или несупституиран фенил, R2 е водород, хетероарил, хало, или арил којшто е опционално супституиран со една или повеќе групи избрани од (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, (C1-C6)алкилтио, хало, amino, нитро, цијано, трифлуорометил, или хидрокси; и
 или негова сол;
 под услов кога R1 е
 R2 не е водород.
 има уште 12 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07K 19/00, A 61K 39/00, 39/155, 39/295, 9/107, 9/127, A 61P 31/14, 37/04, C 07K 14/005, 14/135, C 12N 15/45, 15/62

(11) 6666

(13) T1

(21) 2016/593

(22) 02/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20070016524P 24/12/2007 US and US20080056206P 27/05/2008 US

(96) 23/12/2008 EP08864495.0

(97) 27/07/2016 EP2222710

(73) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. and ID Biomedical Corporation of Quebec
 Rue de l'Institut, 89 1330 Rixensart, BE and
 2323 Boul. du Parc Technologique Ste Foy
 Quebec G1P 4R8, CA


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BAUDOUX, Jean-Pierre; BLAIS, Normand; RHEAULT, Patrick and RUELLE, Jean-Louis

(54) РЕКОМБИНАНТНИ RSV АНТИГЕНИ

(57) 1 Рекомбинантен респираторен синцитијален вирус (PCV) антиген којшто содржи растворлив F протеински полипептид којшто содржи F2 домен и F1 домен на PCV F протеински полипептид, каде што не постои локација на лепење на фурин помеѓу F2 доменот и F1 доменот, и каде што полипептидот понатаму содржи хетерологоен тримеризациски домен позициониран C-терминал кон F1 доменот.
 има уште 23 патентни барања.



(51) С 07С 281/18, А 61К 31/155, 31/44,
31/53, А 61Р 25/00, 25/16, 25/28, 3/10, 35/00,
С 07D 213/61, 253/075

(11) 6665

(13) Т1

(21) 2016/594

(22) 05/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) GB20130000435 10/01/2013 GB

(96) 10/01/2014 EP14700310.7

(97) 13/07/2016 EP2943467

(73) **Medical Research Council and InFlectis
BioScience**

**2nd Floor David Phillips Building Polaris
House North Star Avenue Swindon SN2 1FL,
GB and Halle 13 Bio Ouest Ile de Nantes 21
rue de la Noué Bras de Fer 44200 Nantes, FR**

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**


Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **GUEDAT, Philippe and BERTOLOTTI,
Anne**

(54) **ДЕРИВАТИ НА
БЕНЗИЛИДЕНГВАНИДИН И НИВНА
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТМАНИ
НА БОЛЕСТИТЕ ПОВРЗАНИ СО**

АБНОРМАЛНО ПРЕКЛОПУВАЊЕ НА ПРОТЕИНИТЕ

(57) 1 Соединение со формула (I), или
негова фармацевтски прифатлива сол,




или таутомерна форма
каде:

R1 е алкил, Cl, F или Br;
R2 е H или F;
R3 е избран од H и алкил;
R4 е избран од H и C(O) R6;
R5 е H;
или R4 и R5 се врзани за да формираат
хетероциклична група која по потреба се
заменува со една или повеќе R10 групи;
R6 е избран од R7, OR7 и NR8R9;
R7, R8 и R9 се независно избрани од алкил,
циклоалкил, аралкил, циклоалкенил,
хетероциклил и арил, и секој од нив по
потреба е заменет со една или повеќе R10

групи;
секоја R10 група е независно избрана од халоген, OH, NO₂, N, COO-алкил, аралкил, SO₂-алкил, SO₂-арил, COOH, CO-алкил, CO-арил, NH₂, NH-алкил, N(алкил)₂, CF₃, алкил и алкокси;
X и Z се независно CR₁₁, и Y е избран од CR₁₁ и N;
R₁₁ е H или F;
за употреба при третман на пореметувања

поврзани со абнормални преклопувања на протеините и поточно при акумулација на преклопените протеини, избрани од Чаркот Мари Тут неуропатија; напреден Дежерин-Сотес синдром; болести на ретината, најчесто Retinitis pigmentosa, ретинална клиопатија, макуларна дегенерација или дијабетска ретинопатија, и ALS.
има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) C 07D 207/34, 231/12, 231/14, 231/16, 231/18, 231/54, 231/56, 233/61, 233/64, 233/68, 233/70, 233/84, 249/06, 249/08, 261/08
(11) 6664 (13) T1
(21) 2016/596 (22) 05/09/2016
(45) 28/02/2017


(30) US201161440578P 08/02/2011 US;
US201161441044P 09/02/2011 US and
US201261585834P 12/01/2012 US
(96) 25/01/2012 EP12704132.5
(97) 17/08/2016 EP2673260
(73) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) GUZMAN-PEREZ, Angel;
PFEFFERKORN, Jeffrey Allen; DIDIUK, Mary
Theresa; ASPNES, Gary Erik; FILIPSKI, Kevin

James; LEE, Esther Cheng Yin; STEVENS, Benjamin Dawson and TU, Meihua Mike
(54) МОДУЛАТОР ЗА РЕЦЕПТОР НА ГЛУКАГОН

(57) 1 Соединение со Формула I



или негова фармацевтски прифатлива сол, кадешто


R1 е 5 члена хетероарил група спроведена преку јаглерод или азот атом и кој е опционално сплотена кон (C4-C7)циклоалкил, фенил или 6 член хетероарил; кадешто опционално споениот 5 член хетероарил е опционално супституиран со еден до четири супституенти секој независно селектиран од хало, -S(O)2-(C1-

C3)алкил, -S-(C1-C3)алкил, хидрокси, - C(O)NRaRb, (C3-C5)циклоалкил, цијано, фенил којшто е опционално супституиран со еден до три хало, цијано, (C1-C3)алкил или (C1-C3)алкокси, 6 член хетероарил којшто е опционално супституиран со еден до три хало, цијано, (C1-C3)алкил или (C1-C3)алкокси, (C1-C6)алкил опционално супституиран со еден до три флуоро, или (C1-C6)алкокси опционално супституиран со еден до три флуоро; Ra и Rb секој е независен H или (C1-C3)алкил; R2 е H или метил; R3 е тетразолил, -CH₂-тетразолил, - (CH₂)₂SO₃H или -(CH₂)₂CO₂H, - CH₂CHFCO₂H или - CH₂CHONCO₂H; A1, A2, A3 и A4 секој е независен CR₄ или N, со услов дека не повеќе од два од A1, A2, A3 и A4 се N; R4 во секој случај е независен H, хало, цијано, (C1-C3)алкил опционално супституирани со еден до три флуоро, или (C1-C3)алкокси опционално супституиран со еден до три флуоро; L е -X-CH(R5)- или -CH(R5)-X-;

X е CH₂, O или NH; R5 е (C1-C6)алкил кој е опционално супституиран со еден до три флуоро, хидрокси или метокси; (C3-C7)циклоалкил кој е опционално супституиран со еден до два (C1-C3)алкил којшто се опционално супституирани со еден до три флуоро и кадешто еден до два јаглериоди од (C3-C7)циклоалкилот можат да бидат заменети со NH, N(C1-C3)алкил, O или S; или (C3-C7)циклоалкил-(C1-C6)алкил кадешто (C3-C7)циклоалкилната група на споменатиот (C3-C7)циклоалкил-(C1-C6)алкил е опционално супституиран со еден до два (C1-C3)алкил којшто се опционално супституирани со еден до три флуоро; B1 B2, B3 и B4 секој е независен CR₆ или N, со услов дека не повеќе од два од B1 B2, B3 и B4 се N; и R6 во секој случај е независен H, хало, (C1-C3)алкил опционално супституиран со еден до три флуоро, или, или (C1-C3)алкокси опционално супституиран со еден до три флуоро. има уште 22 патентни барања.

Слика 1

Powder X-Ray Diffraction of the Compound of Example 83



(51) A 61K 38/21, A 61P 11/00, 11/06, C 07K 14/565

(11) 6663

(13) T1

(21) 2016/597

(22) 05/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) GB20100004144 12/03/2010 GB and GB20100008114 17/05/2010 GB

(96) 10/03/2011 EP11730046.7

(97) 31/08/2016 EP2544705

(73) Synairgen Research Limited
Mailpoint 810, Level F South Block
Southampton General Hospital Southampton
SO16 6YD, GB


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) TEAR, Victoria Jane; ROBERTS, James
Jonathan Welch and MONK, Phillip David


(54) **ИНТЕРФЕРОН БЕТА ЗА УПОТРЕБА
ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ НА ДОЛЕН
РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ ПРЕДИЗВИКАНИ
ОД ГРИП**

(57) 1 Интерферон- β (ИФН- β) за употреба при лекување на болести на долен респираторен тракт кои се имаат развиено за време или по започнување на болести слични на грип (БЛГ), пришто наведеното лекување е со помош на достава на аеросол кон споменатиот долен респираторен тракт; кадешто БЛГ се дефинира како (а) температура $>37.8^{\circ}\text{C}$ плус два од следниве симптоми: главоболка, кашлица, болка во грло и миалгија и (б) потврден грип; кадешто потврдените БЛГ означуваат болест кадешто симптомите се очигледни најмалку 48 часа; кадешто болеста на долниот респираторен тракт е причинета од грип; и кадешто ИФН- β е испорачан кон долниот респираторен тракт со помош на аеросол најмалку 48 часа по симптомите на БЛ да станат очигледни. има уште 7 патентни барања.

Слика 1а



Слика 1б



(51) **C 07D 213/81, A 61K 31/44, A 61P 35/00**
 (11) **6662**
 (21) **2016/598**
 (13) T1
 (22) 05/09/2016
 (45) 28/02/2017

(30) US201261653037P 30/05/2012 US
 (96) 07/05/2013 EP13725913.1
 (97) 22/06/2016 EP2855434
 (73) **Merck Patent GmbH**
Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt,
DE


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 или негови фармацевтски прифатливи соли.
 има уште 16 патентни барања.

(72) BECKER, Axel; KUEHN, Clemens; SAAL, Christoph; BANKSTON, Donald and POMA, Marco

(54) **ФОРМА ВО ЦВРСТА СОСТОЈБА НА N-((S)-2,3-ДИХИДРОКСИ-ПРОПИЛ)-3-(2-ФЛУОРО-4-ЈОДО-ФЕНИЛАМИНО)-ИЗОНИКОТИНАМИД**

(57) 1 Форма во цврста состојба на N-((S)-2,3-Дихидрокси-пропил)-3-(2-флуоро-4-јодофениламино)-изоникотинамид

Слика 1



Powder X-ray diffractogram of Form A1
(Cu-K α radiation, λ = 1.5406 Å, Stoe Stadip 611 KL diffractometer)

Слика 2

(51) **A 61K 31/435, A 61P 25/32**(11) **6661**

(13) T1

(21) **2016/599**

(22) 06/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201161567242P 06/12/2011 US

(96) 29/11/2012 EP12795315.6

(97) 17/08/2016 EP2787995


(73) **Eli Lilly and Company****Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **КЕНН, Linda Rorick**

(54) **СПИРОТИЕНОПИРАН-ПИПЕРИДИН
ДЕРИВАТИ КАКО ORL-1 РЕЦЕПТОР
АНТАГОНИСТИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА
ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА ЗАВИСНОСТ ОД
АЛКОХОЛ И ЗЛОУПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение со формулата:



или негова фармацевтски прифатлива сол,

за употреба при лекување на нарушување
настанато од употреба на алкохол;
кадешто

А е или
R1 е флуоро или хлоро;
R2a и R2b се водород или се флуоро;
R3 е водород, метил, хидроксиметил, или
(C1-C3) алкоксиметил;
R4 е одбран од групата којашто содржи
флуоро, хлоро, цијано, цијанометил, (C1-C3)
алкил, циклопропил, хидроксиметил,
метокси, циклопропилметокси,
аминокарбонилметокси, (C1-C3)
алкоксиметил, циклопропилоксиметил,
циклопропилметоксиметил, 1-хидрокси-1-
метилетил, аминокарбонилоксиметил,
метиламинокарбонилоксиметил,
диметиламинокарбонилоксиметил,
аминокарбонил, аминокарбонилметил, -CH2-
NR5R6, хидроксиимин, метоксиимин,
морфолин-4-ил, морфолин-4-илметил, Ar1, -
CH2Ar1, тетраhydroфуран-2-ил, 3-
оксоморфолин-4-илметил, 2-оксопиролидин-
1-илметил, и 2-оксопиперидин-1-илметил;
R4' е одбран од групата којашто содржи
флуоро, хлоро, цијано, цијанометил, (C1-C3)
алкил, циклопропил, хидроксиметил,
метокси, метоксиметил,
аминокарбонилоксиметил,
метиламинокарбонилоксиметил,

диметиламинокарбонил оксиметил,
метилкарбонил, аминокарбонил,
метиламинокарбонил,
диметиламинокарбонил, -NR⁵R⁶, -
CH₂-NR⁵R⁶, морфолин-4-ил,
морфолин-4-илметил, Ar², -CH₂Ar²,
3,3-дифлуороазетидин-1-илметил,
пирролидин-1-илметил, 1-аминоциклопропил,
1-метиламиноциклопропил, и 1-
диметиламиноциклопропил;
R⁵ е водород, C₁-C₃ алкил, цијанометил, -
C(O)CH₃, или аминокарбонилметил;
R⁵ е водород, C₁-C₄ алкил, циклопропил,
хидроксиетил, метоксиетил, -C(O)CH₃, или -
C(O)O(C₁-C₃) алкил;

R⁶ е водород или метил;
R⁷ е водород, флуоро, цијано, метил,
хидроксиметил, или метокси;
Ar¹ е половина одбран од групата којашто
содржи имидазол-1-ил, имидазол-2-ил, 2-
метилимидазол-1-ил, пиразол-1-ил, 1,2,3-
триазол-1-ил; 1,2,3-триазол-2-ил; 1,2,4-
триазол-1-ил, изоксазол-3-ил, оксазол-5-ил,
и 3-метил-1,2,4-оксадиазол-5-ил; и
Ar² е половина одбран од групата којашто
содржи имидазол-1-ил, имидазол-2-ил, 2-
метилимидазол-1-ил, 1-метилимидазол-2-ил,
и 1,2,4-триазол-3-ил.
има уште 7 патентни барања.

(51) **B 65D 1/02, 41/34, 50/04, 55/02**

(11) **6660**

(13) T1

(21) **2016/600**

(22) 06/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP20110153387 04/02/2011 --

(96) 26/01/2012 EP12701771.3

(97) 31/08/2016 EP2670674

(73) **Archimedes Development Limited**

**Albert Einstein Centre Nottingham Science &
Technology Park University Boulevard
Nottingham NG7 2TN, GB**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **WALSH, Philip and WATTS, Peter**

(54) **ПОДОБРЕНО ШИШЕНЦЕ**


(57) 1 Шишенце (100), коешто содржи:
навој (120) поставен околу отворот (110) на
шишенцето (100) за опфаќање на
соодветниот навој (120) на затвораот (400);
повеќе од четири елементи за држење (140)
поставени околу отворот (110), секој член за
држење (140) има гранична страна за
потпирање на член (510) на внатрешна
површина на затвораот (400) за да го
попречи одвртувањето на затвораот (400);
кадешто членовите за држење (140) се

поставени такашто тангентата (170) на секоја
гранична страна на членовите за држење
(140) ја сече рамнината на разделување на
моделот (160, 350) прополовувајќи го
шишенцето (100) на тап агол (171); и се
карактеризира со тоашто членовите за
држење (140) се поставени во два први
члена за држење (141, 410) и две групи (142,
420) на членови за држење, првите членови
за држење (141, 410) секој од нив има
гранична страна која е во основа паралелна
со рамнината која го преполовува
шишенцето (100), и првиот од првите
членови за држење (141, 410) и еден од
групите (142, 420) е поставен на една страна
од рамнината (160, 350), секој во соодветен
квадрант на шишенцето (100), и другиот од
првите членови за држење (141, 410) и
другиот од групите (142, 420) е поставен на
другата страна од рамнината (160, 350), секој
во соодветен квадрант на шишенцето (100);
кадешто забецот на секоја од групите (142,
420) има прв меѓу-забен простор од во
основа должина од еден забец, и меѓу-забен
простор помеѓу граничната страна на првиот
од првите членови за држење (141, 410) и

првиот член за држење од групата (142, 420) на едната страна од рамнината е поголем од првиот меѓу-забен простор, и кадешто меѓу-забниот простор помеѓу граничната страна на првиот од првите членови за држење (141,

410) и првиот член за држење од групата (142, 420) на другата страна од рамнината е исто така поголем отколку првиот меѓу-забен простор.

има уште 12 патентни барања



Слика 1

(51) В 02С 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00

(11) 6659

(13) Т1

(21) 2016/602

(22) 06/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) IT2011MI00320 01/03/2011 IT

(96) 09/02/2012 EP14155432.9

(97) 08/06/2016 EP2732879

(73) Chrysopoeia S.r.l.

Via Enrico Mattei 10 20010 Pogliano
Milanese, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Trebucchi, Piervittorio; Eich, Norbert and
Zubani, Lorenzo

(54) МЕЛНИЦА ЗА УСИТНУВАЊЕ НА СМЕТ

(57) 1 Мелница (20) за уситнување на смет (Р), која опфаќа: најмалку една комора (22) за уситнување одредена со бочен сид (24) и со под (26), и најмалку два ротори (301, 302) кои што се вртат околу респективни, суштински вертикални, оски X1 и X2, при што секој од роторите (301, 302) ја опфаќа главчина (32) и повеќе ланци (34) поврзани со главчина (32) и конструирани да, во тек на ротација на роторот (30), преминува преку дел од комора (22) за уситнување, на з н а ч е н со тоа, каде што мелница (20) понатаму опфаќа една или повеќе усисни комори (48) оделени од комора (22) за уситнување со решетки (40), при што усисните комори (48) се

изведени да бидат под вакум од страна на има уште 14 патентни барања.
усисното построение (50).




Fig. 1

(51) В 02С 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00

(11) 6658

(13) Т1

(21) 2016/603

(22) 06/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) IT2011MI00320 01/03/2011 IT

(96) 09/02/2012 EP14155445.1

(97) 08/06/2016 EP2732880

(73) Chrysopoeia S.r.l.

Via Enrico Mattei 10 20010 Pogliano
Milanese, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Trebucchi, Piervittorio; Eich, Norbert and
Zubani, Lorenzo

(54) Мелница за уситнување на смет

(57) 1 Мелница (20) за уситнување на смет
(Р), кој опфаќа најмалку една комора (22) за
уситнување одреден со бочен ѕид (24) и со

под (26), и најмалку два ротора (301, 302)
који што се вртат околу респективни,
суштински вертикални, оски Х1 и Х2, при што
секој од роторите (301, 302) ја опфаќа
главчината (32) и повеќе ланци (34) поврзани
со главчина (32) и кои се конструирани да, во
тек на ротацијата на роторот (30),
преминуваат преку дел од комората (22) за
уситнување, н а з н а ч е н со тоа, што
мелница (20) понатаму опфаќа најмалку еден
отвор (42) кој што овозможува периодично
отстранување на тела кои што не можат да
се иситнат при што одстранувањето на
телата која што не можат да се иситнат се
врши со автоматско отворување на отворот
(42).

има уште 14 патентни барања.




Fig. 1

(51) **B 60N 2/58, 2/70, B 68G 7/02, 7/04**(11) **6758**

(13) T1

(21) **2016/604**

(22) 07/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) DE102010035845 30/08/2010 DE

(96) 25/05/2011 EP11725617.2

(97) 15/06/2016 EP2611653

(73) **Johnson Controls GmbH****Industriestrasse 20-30 51399 Burscheid, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) POSNIEN, Axel

(54) **НАВЛАКА ЗА СЕДИШТЕ ЗА ВОЗИЛО**

(57) 1 Навлака за седиште за возило (1) што содржи подлога (2), навлака (3) и тапациран

елемент (4) што е обезбеден помеѓу навлаката (3) и подлогата (2), каде што подлогата (2), навлаката (3) и/или тапацираниот елемент (4) се поврзани заедно со најмалку еден надолжен шев (5), кој се протега паралелно на 'рбетот или бутовите на патникот на седиштето, и најмалку еден напречен шев (6), кој се протега вертикално на надолжниот шев, назначена со тоа, што надолжниот шев (5) има навнатре закривени делови и/или нанадвор закривени делови (7, 8) и напречниот шев не следат права патека. има уште 7 патентни барања.



Нацрт 1

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 35/00

(11) 6759

(13) T1

(21) 2016/605

(22) 07/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP11193841 15/12/2011 --

(96) 10/12/2012 EP12798738.6

(97) 15/06/2016 EP2791140

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft and
Bayer Intellectual Property GmbH
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE and
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LUSTIG, Klemens; BÖMER, Ulf; BROHM,
Dirk; HEROULT, Melanie; COLLIN, Marie-
Pierre; HÜBSCH, Walter; LOBELL, Mario;
GRÜNEWALD, Sylvia and VÖHRINGER,
Verena

(54) ДИСУПСТИТУИРАНИ БЕНЗОТИЕНИЛ-
ПИРОЛОТРИАЗИНИ И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО FGFR КИНАЗА ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формулата (I)

назначено со тоа, што R1 е водород, хлоро, метил или метокси, R2 е водород или метокси, под услов да барем едно од R1 и R2 е различно од водород, G1 претставува хлоро, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкоксикарбонил, 5-член аза-хетероарил, или групата -CH₂-OR₃, -CH₂-NR₄R₅ или -C(=O)-NR₄R₆, каде што R₃ е водород, (C1-C4)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил или фенил, (i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално супституиран со хидрокси, (C1-C4)-алкокси, хидроксикарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил, amino, аминокарбонил, моно-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, (C3-C6)-циклоалкил или до три флуоро атоми, и

(ii) наведениот (C3-C6)-циклоалкил е



опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и amino,

и

(iii) наведениот фенил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од флуоро, хлоро, бромо, циано, трифлуорометил, трифлуорометокси, (C1-C4)-алкил и (C1-C4)-алкокси, R4 е водород или (C1-C4)-алкил, R5 е водород, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкилкарбонил, (C3-C6)-циклоалкил или 4- до 6-член хетероциклоалкил, каде што (i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално супституиран со хидрокси, (C1-C4)-алкокси, хидроксикарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил, аминокарбонил, моно-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил или (C3-C6)-циклоалкил,

и

(ii) наведениот (C3-C6)-циклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и amino,

и

(iii) наведениот 4- до 6-член хетероциклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси, оксо и amino, R6 е водород, (C1-C4)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил или 4- до 6-член хетероциклоалкил, каде што (i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално супституиран со хидрокси, (C1-C4)-алкокси, хидроксикарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил, amino, аминокарбонил, моно-(C1-Ca)-алкиламинокарбонил, ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил или (C3-C6)-

циклоалкил,

и

(ii) наведениот (C3-C6)-циклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и amino,

и

(iii) наведениот 4- до 6-член хетероциклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси, оксо и amino, или

R4 и R5, или R4 и R6, соодветно, се споени и, земени заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени, формираат моноцикличен, заситен 4- до 7-член хетероциклоалкил прстен кој може да содржи втор прстен хетероатом одбран од N(R7) и O, и кои може да бидат супституирани на прстен јаглеродни атоми со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, оксо, хидрокси, amino и аминокарбонил, и каде што R7 е водород, (C1-C4)-алкил, формил или (C1-C4)-алкилкарбонил,

и

G2 претставува хлоро, циано, (C1-C4)-алкил, или групата -CR8AR8B-OH, -CH2-NR9R10, -C(=O)-NR11R12 или -CH2-OR15, каде што R8A и R8B се независно одбрани од групата составена од водород, (C1-C4)-алкил, циклораво и циклобутил, R9 е водород или (C1-C4)-алкил, R10 е водород, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкилкарбонил, (C3-C6)-циклоалкил или 4- до 6-член хетероциклоалкил, каде што (i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално супституиран со хидрокси, amino, аминокарбонил, моно-(C1-C4)-алкиламинокарбонил или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил,

и

(ii) наведениот (C3-C6)-циклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и amino,

и

(iii) наведениот 4- до 6-член хетероциклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси, оксо и amino, R11 е водород или (C1-C4)-алкил, R12 е водород, (C1-C4)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил или 4- до 6-член хетероциклоалкил, каде што

(i) наведениот (C1-C4)-алкил е опционално супституиран со хидрокси, amino, аминокарбонил, моно-(C1-C4)-алкиламинокарбонил или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил,

и

(ii) наведениот (C3-C6)-циклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси и amino,

и

(iii) наведениот 4- до 6-член хетероциклоалкил е опционално супституиран со еден или два супституенти независно одбрани од групата составена од (C1-C4)-алкил, хидрокси, оксо и amino, или

R9 и R10, или R11 и R12, соодветно, се споени и, земени заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени, формираат моноцикличен, заситен 4- до 7-член хетероциклоалкил прстен кој може да содржи втор прстен хетероатом одбран од N(R13), O, S и S(O)₂, и кои може да бидат супституирани на прстен јаглеродни атоми со до три супституенти независно одбрани од групата составена од флуоро, (C1-C4)-алкил, оксо, хидрокси, amino и аминокарбонил, и каде што

R13 е водород, (C1-C4)-алкил, (C3-C6)-циклоалкил, формил или (C1-C4)-алкилкарбонил,

и

R15 е (C1-C4)-алкил, под услов да G1 е не е хлоро кога G2 е хлоро или циано, или негова фармацевтски прифатлива сол, хидрат и/или солват.

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 9/20

(11) 6657

(13) T1

(21) 2016/606

(22) 07/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) SE20040001031 22/04/2004 SE and
US20040564205P 22/04/2004 US

(96) 21/04/2005 EP05735076.1

(97) 03/08/2016 EP1744730

(73) Shire Viropharma Incorporated
300 Shire Way Lexington, MA 02421, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SKRTIC, Stanko; JOHNSON, Jörgen;
LENNERNÄS, Hans; HEDNER, Thomas and
JOHANNSSON, Gudmundur


(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА
ГЛИКОКОРТИКОИДНА ЗАМЕНСКА
ТЕРАПИЈА**

(57) 1 Дозирана форма на обложена таблета за употреба во постапка за лекување на субјект кој страда од глукортикоидно дефициентно нарушување, каде што споменатата дозирана форма се администрира еднаш дневно, каде што споменатата дозирана



форма
(а) продолжено ослободување на јадрото на таблетата и моментално ослободување на облогата која го опкружува споменатото јадро на таблетата;
(б) споменатото продолжено ослободување

содржи: на јадрото содржи хидрокортизон;
(в) споменатото моментално ослободување на облогата содржи хидрокортизон;
(г) споменатата дозирана форма содржи доза од 5 до 40 mg на хидрокортизон. има уште 11 патентни барања.



(51) E 06C 1/38, A 62B 35/00, E 06C 7/18, 9/02

(11) 6656

(13) T1

(21) 2016/607

(22) 07/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) DE201210204643 22/03/2012 DE

(96) 20/03/2013 EP13713396.3

(97) 15/06/2016 EP2828462

(73) Wobben Properties GmbH and Logaer Maschinenbau GmbH

Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE and

Werk 1 - Verwaltung Mühlenweg 2d 26789

Leer, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HERMES, Arthur and ROTH, Simon


(54) СИСТЕМ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА КАЧУВАЊЕТО КАЈ ВЕРТИКАЛНИ СКАЛИ

(57) 1 Систем за блокада на качувањето, кај скали, којшто има најмалку еден сегмент на скалата (20) со надолжен правец и најмалку еден отворен крај (20a, 20b) за прием на уред за запирање

којшто може да се движи напред и назад во надолжен правец како систем за заштита при качување, и најмалку една единица за блокада на качувањето (10) на барем едниот отворен крај (20a, 20b) на сегментот на скалата (20), кадешто единицата за блокада на качувањето (10) е обезбедена од вртење кај сегментот на скалата (20) и има позиција на блокада за блокирање на движењето на уредот за запирање во правец на сегментот на скалата (20) и преодна позиција која овозможува поместување на уредот за запирање во надолжен правец од сегментот на скалата (20) во два правца, единица за деактивација (40) на зафатот во единицата за блокада на качувањето (10) во преодна позиција, се карактеризира со тоа што единицата за блокада на качувањето (10) има центар на гравитација пришто единицата за блокада на качувањето (10) се наоѓа во позиција на блокада без

надворешно дејство како резултат за силата на гравитација.

има уште 5 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/445, A 61P 25/00, C 07D 211/46**

(11) **6655**

(13) T1

(21) **2016/609**

(22) 09/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) INCH34642012 23/08/2012 IN

(96) 05/12/2012 EP12844650.7

(97) 17/08/2016 EP2888243


(73) **Suven Life Sciences Limited**
Serene Chambers Road No. 5, Avenue 7,
Banjara Hills Hyderabad 500 034, Andhra Pradesh, IN

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JASTI, Venkateswarlu; NIROGI,
Ramakrishna; SHINDE, Anil, Karbhari and
DWARAMPUDI, Adi, Reddy

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА АКРИЛАМИД**
КАКО ХИСТАМИНИ НЗ РЕЦЕПТОРНИ
ЛИГАНДИ


(57) 1 Соединения со општата формула (I):



кадешто,

R1 е независно избран од водород, халоген,
алкил или алкокси;
"А" е алкил, циклоалкил или
циклоалкилалкил;

"X" е CH или N;
"Y" е CH2, O или



или негови фармацевтски прифатливи соли.
има уште 7 патентни барања.

(51) **H 04N 19/91, 19/129, 19/13, 19/176, 19/18, 19/463**

(11) **6654** (13) T1
(21) **2016/610** (22) 09/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) US20100362844P 09/07/2010 US
(96) 08/07/2011 EP11803837.1
(97) 07/09/2016 EP2592832
(73) **Samsung Electronics Co., Ltd**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **LEE, Bae-Keun and SOHN, Yu-Mi**


(54) **ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ЕНТРОПСКО КОДИРАЊЕ/ДЕКОДИРАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА**

(57) 1 Постапка за ентропско декодирање на коефициенти за трансформација, постапката вклучува: екстракција (1910) на информација во врска со локацијата на хоризонталната оска на правец и вертикалната оска на правец на последниот значаен коефициент на трансформација кој е различен од нула, и кој е вклучен во блок за трансформација, од

примен бинарен тек кадешто последниот значаен коефициент на трансформација има последен индекс на скенирање според определен ред на скенирање помеѓу коефициентите за трансформација; утврдување (1920) на локацијата на последниот значаен коефициент за трансформација со декодирање на информација за локацијата на хоризонталната оска на правец и локација на вертикалната оска на правец; декодирање на индикатор за значајниот коефициент, вклучен во приемниот бинарен тек, кој ја претставува локацијата на вториот значаен коефициент на трансформација; и декодирање на вториот значаен коефициент на трансформација со користење на индикаторот за значајниот коефициент;

кадешто, информацијата вклучена во вредноста x одговара на локацијата на хоризонталната оска на правец а вредноста на y одговара на локацијата на вертикалната оска на правец. има уште 2 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **A 61K 31/11, A 61P 27/02, C 07D 207/12, 207/14, 243/08, 491/10, 493/08**

(11) **6653** (13) T1
(21) **2016/614** (22) 12/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20090268757P 16/06/2009 US

(96) 16/06/2010 EP10789866.0

(97) 10/08/2016 EP2442644


(73) **Bikam Pharmaceuticals, Inc.**
Shire, 300 Shire Way Lexington, MA 02421,
US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GARVEY, David, S.; LAROSA, Gregory, J.; GREENWOOD, Jeremy, Robert; BREWER, Mark, L.; QUACH, Tan; COTE, Jamie, B. and BERMAN, Judd

(54) **ОПСИН-ВРЗУВАЧКИ ЛИГАНДИ,**
СОСТАВИ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение коешто ја има структурата на Формула I



A-B-Q-V Формула I

кадешто

A е:

B е -CH=CH-, -CH₂-N(R₂₂)- или -CH₂-CH₂-,
Q е -C(O)- или -CH₂-;

V е

или

кадешто b е 1 или 2 и a е 1 или 2;

Y е NR₂₂, N-Q-U, CR₂₂R₂₃, кислород, S(O)_n,
N-C(S)-NR₂₂R₂₃; N-(C=N-CN)-NR₂₂R₂₃, N-
(C=NSO₂CH₃)-NR₂₂R₂₃, C=NOR₂₂, C=N-
NR₂₂R₂₃ или C-Q-U, n е 0, 1 или 2;

U е NR₂₂R₂₃, долен алкил, халоалкил, OR₂₂
или водород;

X е водород, алкил или -C≡CR₉;

W е -OR₂₂, -NR₂₂R₂₃, -N(R₂₂)-C(O)-

NR₂₂R₂₃, -O-C(O)-NR₂₂R₂₃, -N(R₂₂)-C(S)-
NR₂₂R₂₃, -O-C(S)-NR₂₂R₂₃, -S-C(O)-
NR₂₂R₂₃, -N(R₂₂)-(C=N-CN)-NR₂₂R₂₃, -
N(R₂₂)-(C=N-SO₂Me)-NR₂₂R₂₃, или -
C(O)N(R₉)N(R₁₄)(R₁₆);

кадешто p е 0 или 1;

R₁₄ и R₁₆ се секој независен водород, или -
CH₃; R₁ и R₂ се независни -CH₃ или -
CH₂CH₃;

R₃ е водород, -CH₃ или -CH₂CH₃;

R_a, и R_b, се секој независен водород,
деутеро или -CH₃;

R_c, и R_d, се секој независен водород,
алкокси, долен алкил или алкенил;

R₉ е водород, или -CH₃;

R₂₂ и R₂₃ се секој независен водород; или
долен алкил;

R₂₄ и R₂₅ се секој независен водород или -
CH₃;

R₂₆ е NR₂₂R₂₃ или алкокси;

и кадешто R₁ и R₂ земени заедно или R_a и
R_b земени заедно, заедно со јаглеродот за
кого тие се прикачени се циклопропил;

R₂₄ и R₂₅ земени заедно, заедно со
јаглеродот за кого тие се прикачени се
циклопропил;

R₂₄ и R₂₅ земени заедно се оксо;

вклучувајќи нивни фармацевтски

прифатливи соли, солвати и хидрати;

и кадешто долниот алкил е разгранета или
права ланчана ациклична алкилна група
којашто содржи од еден до десет јаглеродни
атоми;

халоалкил е долна алкилна група, алкенилна
група, алкинилна група, премостена
циклоалкилна група, циклоалкилна група на
којашто се додава еден или повеќе

халогени;


алкокси е R₅₀O-, кадешто R₅₀ е алкилна
група;

алкил е нескршлив не-цикличен ланец на

јаглеродни атоми што можат да бидат разгранети, неразгранети, супституирани со други хемиски групи како што се долен алкил, хидроксил, естер, амидил, оксо, карбоксил, карбоксимидо, хало, цијано, нитрат, нитрит, тионитрат, тионитрит, сулфхидрил и аминоксид, или несупституиран; алкенил е разгранет или прав ланчан C2-C10 хидројаглерод што може да содржи една или повеќе јаглерод-јаглерод двојни врски; алкинил е незаситен ацикличен C2-C10

хидројаглерод што може да содржи една или повеќе јаглерод-јаглерод тројни врски; циклоалкил е заситен или незаситен цикличен хидројаглерод којшто содржи од 3 до 10 јаглеродни атоми; хетероцикличен прстен е заситен или незаситен цикличен или полицикличен хидројаглеродна група којашто има 2 до 12 јаглеродни атоми каде што 1 до 4 јаглеродни атоми се заменети со еден или повеќе азотни, кислородни и/или сулфурни атоми. има уште 11 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07K 16/24, A 61K 39/395, C 07K 16/30**
(11) **6652** (13) T1

(21) **2016/615** (22) 12/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) EP20050028064 21/12/2005 --;
US20050751963P 21/12/2005 US and
US20060780861P 10/03/2006 US

(96) 21/12/2006 EP06841112.3

(97) 06/07/2016 EP1976880

(73) **Amgen Research (Munich) GmbH**
Staffelseestrasse 2 81477 München, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **RAUM, Tobias; RAU, Doris; MANGOLD,**
Susanne; KUFER, Peter; LUTTERBÜSE, Ralf;

SCHALLER, Evelyne; MAYER, Petra; MURR,
Alexander and WISSINGER, Monika

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ СО**
ОТПОРНОСТ НА РАСТВОРЛИВА СЕА

(57) 1 Фармацевтски состав за лекување на епителиален тумор кај човек, наведениот фармацевтски состав содржи биспецифично едноланчано антителио коешто има

(a) прв врзувачки домен кој специфично се врзува кон човечка CD3, и

(б) втор врзувачки домен кој специфично се врзува кон човечка СЕА,

каде што наведениот втор врзувачки домен

специфичен за човечка CEA содржи


(i) CDR-H1 којшто ја има аминокиселинската секвенца "SYWMH" (SEQ ID NO. 68), CDR-H2 којшто ја има аминокиселинската секвенца "FIRNKANGGTTEYAASVKG" (SEQ ID NO. 67), а CDR-L1 којшто ја има аминокиселинската секвенца "TLRRGINVGAYSII" (SEQ ID NO. 73), CDR-L2 којшто ја има аминокиселинската секвенца "YKSDSDKQQGS" (SEQ ID NO. 72) и CDR-L3 којшто ја има аминокиселинската секвенца "MIWHSGASAV" (SEQ ID NO. 71); (ii) CDR-H1 којшто ја има аминокиселинската секвенца "SYWMH" (SEQ ID NO. 68), CDR-H2 којшто ја има аминокиселинската секвенца "FILNKANGGTTEYAASVKG" (SEQ ID NO. 145), а CDR-L1 којшто ја има аминокиселинската секвенца "TLRRGINVGAYSII" (SEQ ID NO. 73), а CDR-L2 којшто ја има аминокиселинската секвенца "YKSDSDKQQGS" (SEQ ID NO. 72) и CDR-L3 којшто ја има аминокиселинската секвенца "MIWHSGASAV" (SEQ ID NO. 71); или

(iii) CDR-H1 којшто ја има

аминокиселинската секвенца "TYAMH" (SEQ ID NO. 70), CDR-H2 којшто ја има аминокиселинската секвенца "LISNDGSNKYYADSVKG" (SEQ ID NO. 69), а CDR-L1 којшто ја има аминокиселинската секвенца "TLRRGINVGAYSII" (SEQ ID NO. 73), CDR-L2 којшто ја има аминокиселинската секвенца "YKSDSDKQQGS" (SEQ ID NO. 72) и а CDR-L3 којшто ја има аминокиселинската секвенца "MIWHSGASAV" (SEQ ID NO. 71); и

кадешто наведениот втор врзувачки домен ја содржи најмалку едната аминокиселинска секвенца "DX1X2X3X4FYFDY" (SEQ ID NO. 65), кадешто "X1", "X2", "X3" или "X4" претставува било кој аминокиселински остаток, и аминокиселинскиот остаток "D" кореспондира со Kabat позиција 95 на CDR-H3 од мурин моноклонално антители A5B7 и аминокиселинските остатоци "FYFDY" кореспондира со Kabat позиции 100, 100a, 100b, 101, и 102, соодветно, на CDR-H3 од мурин моноклонално антители A5B7. има уште 32 патентни барања.

Слика 1





(51) **B 29B 17/02, C 10B 47/30**

(11) **6651**

(13) T1

(21) **2016/616**

(22) 12/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP13001622 28/03/2013 --

(96) 16/04/2013 EP13001992.0

(97) 13/07/2016 EP2783824

(73) **ELG Carbon Fibre International GmbH
47138 Duisburg, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Gehr, Marco

(54) **МЕТОД ЗА ПОВТОРНО ДОБИВАЊЕ
НА КАРБОНСКИ ВЛАКНА ОД ПЛАСТИКА
КОЈА ШТО СОДРЖИ КАРБОНСКО ВЛАКНО**

(57) 1 Метод за повторно добивање на карбонски влакна од пластика која што содржи карбон-ски влакна, особено од зајакната пластика со карбонски влакна, пожелно од зајакнати ком-позитни материјали кои што содржат карбонски влакна и / или зајакнати композитни материјали со карбонски влакна, при што еден предмет од пластика која што содржи карбонски влакна содржи карбонско влакно во пластична матрица и е подложено на пиролиза од по-веќе чекори во присуство на кислород, при што пластиката од пластичната матрица е разложена во текот на пиролизата со цел да се добијат карбонските влакна:

при што пиролизата се извршува во апаратура за пиролиза P, при што апаратурата за пиролиза P се состои од најмалку следните зони за третирање во низата специфицирна по-долу и при што предметот поминува низ последователните зони за третирање по следниот ред:

25

30 (A) зона на загревање A, во која што предметот што треба да се третира и / или рециклира се загрева до дефинирана температура T(A),

(B1) потоа прва зона на пиролиза B1, во која што се врши пиролиза на пластиката од пластичната матрица на предметот кој што треба да се третира на дадена температура T(B1) и дефинирана содржина на кислород G(B1), и / или, (B2) потоа втора зона на пиролиза B2, во која што се врши финална пиролиза на пластиката од пластичната матрица на предметот кој што треба да се третира и која што останува откако е извршена пиролиза B1 на дадена температура T(B2) и дефинирана содржина на кислород G(B2) сè до барем суштински целосно отстранување,


(C) потоа зона на ладење C за ладење на рециклираното RF карбонско влакно добиено од втората зона на пиролиза B2;

при што содржината на кислород G(B2) во втората зона на пиролиза B2 е зголемена во споредба со содржината на кислород G(B1) во првата зона на пиролиза B1 и при што температурата T(B2) во втората зона на пиролиза B2 е зголемена во споредба со температурата T(B1) во првата зона на пиролиза B1,

при што содржината на кислород G(B1) во првата зона на пиролиза B1 е прилагодена во распон од 0.1 vol.-% до 12 vol.-%, додека содржината на кислород G(B2) во втората зона на пиролиза B2 е прилагодена во распон од 3 vol.-% до 20 vol.-%, но под услов ако содржината на кислород G(B2) во втората зона на пиролиза B2 е зголемена во споредба со содржината на кислород G(B1) во првата зона на пиролиза B1 за 3 vol.-% до 15 vol.-%, и

при што температурата $T(B2)$ во втората зона на пиролиза $B2$ е зголемена во споредба со температурата $T(B1)$ во првата

зона на пиролиза $B1$ за $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $300\text{ }^{\circ}\text{C}$. има уште 8 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **A 61M 5/32**

(11) **6650**

(13) T1

(21) **2016/617**

(22) 12/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) GB0901530 30/01/2009 GB

(96) 29/01/2010 EP10704406.7

(97) 13/07/2016 EP2391412

(73) **Needlesmart Ltd**

Liverpool L3 9TX, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KIRBY, Clifford Ian and DOUCE, Norman Travor

(54) **УНИШТУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКА ИГЛА**

(57) 1 Апаратура (1) за обработка на хиподермичка игла (2), која што се состои од:


електрода во вид на стега (16) за доведување во контакт и стегање на иглата (2) близу првиот крај;

што се карактеризира со:

цилиндр за задржување (17) за примање на иглата (2);
втора електрода (20) поставена како клип,

кој што е димензиониран така да обезбеди цврсто прилегање во цилиндерот (17), кој што може да се движи во цилиндерот за задржување (17) за доведување во контакт на иглата (2) кај нејзиниот остар крај; контролен систем, кој што кога работи овозможува да поминува струја во иглата помеѓу споменатата стега (16) и вторите електроди (20), со кои споменатата струја предизвикува иглата (2) да омекне и при што втората електрода (20) е поставена така да се движи во цилиндерот за задржување (17) и да обезбеди потисна сила врз иглата (2).

има уште 13 патентни барања.



(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5025**

(11) **6649**

(13) T1

(21) **2016/618**

(22) 13/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201261612051P 16/03/2012 US

(96) 14/03/2014 EP13712102.6

(97) 22/06/2016 EP2825541

(73) **Vitae Pharmaceuticals, Inc.**

502 West Office Center Drive Fort

Washington, PA 19034, US


(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) LEFTHERIS, Katerina; SINGH, Suresh,
B.; ZHENG, Yajun; DONG, Chengguo; FAN,
Yi; LOTESTA, Stephen; TICE, Colin; ZHAO,
Wei and ZHUANG, Linghang

(54) **МОДУЛАТОРИ НА X-РЕЦЕПТОРИ НА
ЦРНИОТ ДРОБ**

(57) 1 1. Соединение претставено со
следнава структурна формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:

X е N or CRc;
R1 е алкил or -NRaRb;
R2 е H; халоген; -CN; -NRC(O)R; -C(O)OR; -
C(O)NRaRb; моноцикличен хетероароматик
опционално заменет со една или повеќе
групи избрани од алкил, -CN, -NRC(O)R, -
C(O)OR, -C(O)NRaRb и халоген;
моноцикличен не-ароматичен хетероцикл
опционално заменет со една или повеќе
групи избрани од алкил, халоген, -CN и =O;
ог алкил опционално супституиран со една
или повеќе групи избрани од халоген,
хидрокси, алкокси,
-NRaRb, -NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил),
-NRC(O)N(R)2, -C(O)OR, тиол, алкилтиол,
нитро, -CN, =O, -OC(O)H,
-OC(O)(алкил), -OC(O)O(алкил), -OC(O)N(R)2
и -C(O)NRaRb;
R3 е алкил, халоалкил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил, циклоалкил, моноцикличен
не-ароматичен хетероцикл, моноцикличен
хетероароматик ог фенил, кадешто
фенилната, моноцикличната не-ароматична
хетероцикл, и моноцикличната
хетероароматична група претставена со R3

се опционално заменети со една или повеќе групи избрани од алкил, халоген, халоалкил, алкокси, халоалкокси, нитро и -CN; R₄ е халоген, -CN, -OR, -SR, -N(R)₂, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)O(алкил), -C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -C(O)N(R)₂, -OC(O)N(R)₂, -NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил), -S(O)R, -SO₂R, -SO₂N(R)₂, -NRS(O)R, -NRSO₂R, -NRC(O)N(R)₂, -NRSO₂N(R)₂, халоалкил, халоалкокси, циклоалкокси, циклоалкил, моноцикличен не-ароматичен хетероцикл, моноцикличен хетероароматик или алкил, каде што моноцикличната не-ароматична хетероцикл, моноцикличната хетероароматична и алкил група претставени со R₄ се опционално заменети

со една или повеќе групи избрани од-CN, -OR, -SR, -N(R)₂, =O, -C(O)R, -C(O)OR, -C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -OC(O)O(алкил), -C(O)N(R)₂, -OC(O)N(R)₂, -NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил), -S(O)R, -SO₂R, -SO₂N(R)₂, -NRS(O)R, -NRSO₂R, -NRC(O)N(R)₂, -NRSO₂N(R)₂; и секој R независно е H или алкил; R_a и R_b се независно H, алкил или R_a и R_b може да бидат земени заедно со азотот кон кого се прикачени за да формираат моноцикличен не-ароматичен хетероцикл; и R_c е H, алкил, or халоген. има уште 14 патентни барања.

(51) C 07D 407/12, A 61K 31/351, A 61P

35/00, 9/04, 9/10, C 07D 309/14

(11) 6648

(13) T1

(21) 2016/619

(22) 13/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US51287 07/05/2008 US

(96) 07/05/2009 EP09743703.2

(97) 07/09/2016 EP2278975

(73) Cardioxyl Pharmaceuticals Inc.


Chapel Hill, NC 27517, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) FROST, Lisa, Marie; COURTNEY,
Stephen, Martin; BROOKFIELD, Frederick,
Arthur and KALISH, Vincent, J.

(54) **НОВИ НИТРОЗНИ СОЕДИНЕНИЈА
КАКО ДОНОРИ НА НИТРОКСИЛ И МЕТОДИ
ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Соединение кое што претставува нитрозен дериват со формула VI или негова фармацевтски прифатлива сол:



при што секој R_{11a}, R_{11b}, R_{12a}, R_{12b}, R_{13a}, R_{13b}, R_{14a} и R_{14b} е H; и при што D е селектиран од (i) групата која што се состои од C1-C8алкил-C(O)-, перхалоалкил-C(O)-, C2-C10алкенил-C(O)-, C2-C10алкинил-C(O)-, C6-C14арил-C(O)-, хетероалкил-C(O)- со еден 5- или 6-член прстен, хетероциклически-C(O)- со еден 5- или 6-член прстен и -P(O)(OC1-C8алкил)₂, при што секој алкил, алкенил и алкинил е незаменет или заменет со 1 до 5 супституенти независно селектирани од хало, нитро, цијано, оксо, C6-C14арил, C1-Сгалкокси, C1-C8алкоксикарбонил, ацил, ацилокси, ациламино, амин, хидроксил, карбоксил, карбоксил-C1-C8алкил, тиол, тио-

C1-C8алкил, хетероцикпил со еден 5- или 6-член прстен, и -OS(O)2-C1-C8алкил, и при што секој арил, хетероалкил и хетероцикпил е незаменет или заменет со 1 до 5 супституенти независно селектирани од хало, нитро, цијано, оксо, C6-C14арил, C1-C8алкокси, C1-C8алкил, ацил, ациламино, amino, хидроксил, карбоксил, карбоксилC1-C8алкил, тиол, тиоC1-C8алкил, хетероцикпил со еден 5- или 6-член прстен, и -OS(O)2-C1-C8алкил;

(ii) заменет C1-C4алкил-C(O)- каде што замената е еден или повеќе супституенти селектирани од ацилокси, CH₃OCH₂CH₂OCH₂C(O)O-, (ацетил-OCH₂)₂CHN (ацетил)-, (ацетилOCH₂)₂CHN(Me)-, t-BuOC(O)NH-, PhCH₂OC(O)NH- и C1-C8алкоксикарбонил; и
(iii) половина со формула :
има уште 15 патентни барања.

(51) **A 61K 31/427, A 61P 31/04, C 07D 417/12, 417/14**

(11) **6761** (13) T1
(21) **2016/620** (22) 13/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) EP12152279 24/01/2012 --

(96) 23/01/2013 EP13701246.4

(97) 15/06/2016 EP2806873

(73) **AiCuris GmbH & Co. KG**

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117

Wuppertal, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KLENKE, Burkhard; WIEGAND, Irith;
SCHIFFER, Guido; BROETZ-OESTERHELT,
Heike; MAITI, Samarendra N.; KHAN, Jehangir;
REDDY, Andhe; YANG, Zhixiang; HENA,
Mostafa; JIA, Guofeng; LIGONG, Ou; LIANG,
Hong; YIP, Judy; GAO, Chuanjun; TAJAMMUL,
Sabiha; MOHAMMAD, Rahim and
BISWAJEET, Ganguli

(54) **АМИДИН СУПСТИТУИРАНИ БЕТА-ЛАКТАМ СОЕДИНЕНИЈА, НИВНО ПОДГОТВУВАЊЕ И УПОТРЕБА КАКО АНТИБАКТЕРИСКИ АГЕНСИ**

(57) 1 Соединение со формулата



во кое
R1 и R2 независно едно од друго претставуваат водород, аминокарбонил или (C1-C4)-алкил, или R1 и R2 заедно со јаглеродниот атом на кој тие се врзани формираат (C3-C8)-циклоалкил,
R3 претставува -(CH₂)_m-(SO₂)OH или -O-(CH₂)_o-(SO₂)OH, каде што m и o независно едно од друго претставуваат цел број 0, 1, 2 или 3, и каде што било која CH₂-група содржана во остатоците кои R3 ги претставува може да е супституирана со еден или два (C1-C4)-алкил-остатоци,
X претставува CR₄ или N, R₄ претставува водород или халоген, Z претставува врска или алкил-ланец што има еден, два, три или четири јаглеродни

атоми,
при што алкил-ланецот може да е супституиран со еден, два, три или четири супституенти, одбрани независно едно од друго од групата составена од карбокси, аминокарбонил и (C1-C4)-алкил, при што алкил од друга страна може да е супституиран со супституент одбран од групата составена од хидрокси, карбокси и аминокарбонил,
Y претставува врска, O, NH или S, A претставува (C6-C10)-арил или 5- до 10-член хетероарил, при што арил и хетероарил се супституирани со супституент со следнава формула

каде што R16, R26 и R36 независно едно од друго претставуваат водород, amino, хидрокси, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкокси, (C3-C6)-циклоалкил, 4-, 5-, 6- или 7-член хетероциклил или 5- или 6-член хетероарил, при што amino и хидрокси може да е супституиран со еден или два супституенти одбрани независно едно од друг од групата составена од карбонил, (C1-C4)-алкилкарбонил, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, и (C1-C4)-алкил, при што алкокси, хетероциклил и хетероарил може да е супституиран со еден, два или три супституенти одбрани независно едно од друго од групата составена од халоген, хидрокси, amino, карбонил, карбокси, (C1-C4)-алкилкарбонил, (C1-C4)-алкокси, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламино, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, -NH-CH(=NH), -NH-C(=NH)(NH2), -C(=NH)CH3 и (C1-C4)-алкил, и при што алкил и циклоалкил може да е супституиран со еден, два или три супституенти одбрани независно едно од друго од групата составена од халоген, хидрокси, amino, карбонил, карбокси, карбонилокси, аминокарбонил,

карбониламино, (C1-C4)-алкилкарбонил, (C1-C4)-алкокси, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламино, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, -NH-CH(=NH), -NH-C(=NH)(NH2), -CH(=NH)CH3, (C6-C10)-арил, 5- или 6-член хетероарил и 5- или 6-член хетероциклил, при што хетероарил и хетероциклил од друга страна може да се супституирани со (C1-C4)-алкил, и при што amino од друга страна може да е супституиран со 5- или 6-член хетероарил, или

R26 и R36 заедно со азотниот атом на кој тие се врзани формираат 5- до 7-член хетероцикл што вклучува еден, два или три дополнителни хетероатоми одбрани од сериите N, O и S и R16 е како што е дефинирано горе,

R4b претставува водород, amino, хидрокси, (C1-C4)-алкил или (C1-C4)-алкокси, при што amino и хидрокси може да е супституиран со еден или два супституенти одбрани независно едно од друго од групата составена од (C1-C4)-алкилкарбонил, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил и (C1-C4)-алкил,

при што алкокси може да е супституиран со еден, два или три супституенти одбрани независно едно од друго од групата составена од халоген, хидрокси, amino, карбонил, карбокси, (C1-C4)-алкилкарбонил, (C1-C4)-алкокси, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламино, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, -NH-CH(=NH), -NH-C(=NH)(NH2), -CH(=NH)CH3 и (C1-C4)-алкил, и

при што алкил може да е супституиран со еден, два или три супституенти одбрани независно едно од друго од групата составена од халоген, хидрокси, amino, карбонил, карбокси, аминокарбонил, (C1-C4)-алкилкарбонил, (C1-C4)-алкокси, моно-



или ди-(C1-C4)-алкиламино, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламинокарбонил, -NH-CH(=NH), -NH-C(=NH)(NH₂), -CH(=NH)CH₃, (C1-C4)-алкил, (C6-C10)-арил и 5- или 6-член хетероарил,

R5b претставува водород или (C1-C4)-алкил, Q претставува врска, CH₂ или NH, k претставува цел број 1 или 2, и * е местото на поврзување за остатокот претставуван од A, и при што арил и хетероарил дополнително може да се супституираат со еден или два супституенти одбрани независно едно од друго од групата составена од халоген,

циано, amino, хидроксид, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкокси, моно- или ди-(C1-C4)-алкиламино, amino-(C1-C4)-алкил, хидроксид-(C1-C4)-алкил или карбокси, при што алкил, алкокси, алкиламино, aminoалкил, хидроксиалкил и карбокси од друга страна може да е супституиран со супституент одбран од групата составена од халоген, (C1-C4)-алкил и карбонил, и I претставува цел број 0, 1, 2 или 3, и неговите соли, неговите солвати и солватите на неговите соли.

има уште 19 патентни барања.

(51) A 61K 31/357, 47/02, 47/18, 47/24, 47/28, 47/34, 47/36, 9/127

(11) 6689

(13) T1

(21) 2016/621

(22) 13/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) JP2009082521 30/03/2009 JP and US164653P 30/03/2009 US

(96) 30/03/2010 EP10758755.2

(97) 06/07/2016 EP2415470

(73) Eisai R&D Management Co., Ltd.

6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku Tokyo 112-8088, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KIKUCHI, Hiroshi; HYODO, Kenji and ISHIHARA, Hiroshi

(54) ЛИПОЗОМЕН СОСТАВ

(57) 1 Липозомен состав што содржи липозом, и што содржи (i) активно соединение, (ii) амониум сол и (iii) сол, киселина, база и/или amino киселина во липозом внатрешната фаза, назначен со тоа, што активното соединение е ерибулин или негова фармаколошки дозволива сол. има уште 35 патентни барања.



(51) A 61K 31/4985, A 61P 31/18

(11) 6688

(13) T1

(21) **2016/622**

(22) 13/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20100383541P 16/09/2010 US

(96) 15/09/2011 EP11825920.9

(97) 13/07/2016 EP2616076

(73) **VIIV Healthcare Company**
Corporation Service Company 2711
Centerville Road Suite 400 Wilmington DE
19808, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MUNDHRA, Deepak B. and PAN, Rennan**


(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ**

(57) 1 Парентерален фармацевтски состав којшто содржи соединение на формула (I)



или негова фармацевтски прифатлива сол, и сурфактантски систем којшто содржи полисорбат и политилен гликол. има уште 14 патентни барања.

Слика 1


(51) **E 02F 3/88, E 21C 50/02**

(11) **6687**

(21) **2016/623**

(96) 30/03/2012 EP12002349.4

(13) T1

(22) 13/09/2016

(45) 28/02/2017

(97) 29/06/2016 EP2644781

(73) **JAN DE NUL N.V.**
Tragel 60 9308 Hofstade-Aalst, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Blomme, Willy, Oscar; Fordeyn, Jan Etienne Diane and Malherbe, Bernard

(54) УРЕД ЗА ИСПУМПУВАЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВЛЕКУВАЊЕ СО ПОМОШ НА ВСИСНА ИНКА НА БРОД-БАГЕР И БРОД-БАГЕР СО ВСИСНА ИНКА СО ТАКОВ УРЕД ЗА ИСПУМПУВАЊЕ


(57) 1 Уред за испумпување (1) наменет да биде повлечен со помош на всисна инка на брод-багер (2), уредот за испумпување (1) содржи

барем:

- подводна пумпа (7);
- всисна цевка (10) монтирана на одводот (8) на подводната пумпа (7);
- цевка за празнење (11) монтирана на одводот (8) на подводната пумпа (7);
- влез на всисна цевка (12) на слободниот крај (13) на всисната цевка (10) за всисување на мешавина на вода и материјал од морското дно (5) низ всисната цевка (10);
- лизгачка структура (3) со дно (4) наменет да биде извлечен над водното тло (5) или карпесто тло со помош на жици за извлекување (6,47,48);
- средства за спојување (27) за приклучување на жиците за извлекување (6,47,48) со лизгачката структура (3);

- подводната пумпа (7) е инсталирана во или на лизгачката структура (3),

се карактеризира со тоа што лизгачката структура (3) со подводната пумпа (7) е адаптирана да се извлече со помош на жиците за извлекување (6,47,48) отстранети од всисната инка на бродот-багер (2) за време на употреба за испумпување на мешавината на вода и материјал од морското дно (5) низ влезот на всисната цевка (12) од всисната цевка (10), всисната цевка (10) со влезот на всисната цевка (12) на својот слободен крај (13) се издолжува од подводната пумпа (7) надвор од задната страна (19) на лизгачката структура (3), влезот на всисната цевка (12) е обезбедена со влечна глава на бродот-багер (14), пришто цевката за празнење (11) е флексибилна цевка за празнење (11) за празнење на мешавината од вода и материјал од морското дно вшмукана низ влезот на всисната (12) на всисната цевка (10) во всисната инка на бродот-багер (2) или во отпадни капацитети вон брод, како посебен товарен брод, простор за отпаден материјал на копно или слично. има уште 22 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07K 14/16, A 61K 47/48**

(11) **6686**

(13) T1

(21) **2016/624**

(22) 14/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) WO2008EP11003 22/12/2008 -- and

WO2009EP03927 02/06/2009 --

(96) 22/12/2009 EP09801170.3

(97) 17/08/2016 EP2361260

(73) **Xigen Inflammation Ltd.**
Arch. Makariou III 195 Neocleous House
3030 Limassol, CY

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BONNY, Christophe

(54) **НОВИ ГРАДБИ НА ПРЕНЕСУВАЧИ И**
КАРГО ПРЕНЕСУВАЧИ ИЗМЕНЛИВИ
МОЛЕКУЛИ

(57) 1 Градба на пренесувач којашто
содржи најмалку еден D-/L-модел со општа
формула (I):

DILLLxDm(LLLyDn)a

кадешто:

D е D-амино киселина;

L е L-амино киселина;

а е 0-3;

I, m и n се независно еден од друг 1 или 2;

x и y се независно еден од друг 0, 1 или 2;

во основа кадешто градбата на
пренесувачот содржи најмалку еден D-/L-
модел во согласност со една од следниве
подформули (Ia) до (If):

(Ia): DILLLxDm ;

(Ib): DILLLxDmLLLyDn ;

(Iv): DILLLxDmLLLyDnLLLyDn ;

(Ir):

DILLLxDmLLLyDnLLLyDnLLLyDn,

(Iд): DLLLD(LLLD)a,

или

(If): DLLLDLLLD,

и кадешто D-/L-моделот во согласност со
основната формула(I) или во согласност со
една од подформулите (Ia), (Ib), (Iv), (Ir), (Id),
ог (If), е применета на една од следниве
секвенци:

СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР. НА СЕК

AA СЕКВЕНЦА

TAT (1-86) 8 86

TAT (37-72) 9 36

TAT (37-58) 10 22 CFITKALGIS

YGRKKRRQRR RP

TAT (38-58)GGC 11 24

FITKALGISY GRKKRRQRRR PGGC

TAT CGG(47-58) 12 15

CGGYGRKKRR QRRRP

TAT (47-58)GGC 13 15

YGRKKRRQRR RPPGC

TAT (1-72) Mut Cys/Ala 72 14 56

L-генеричен-TAT 15 17

XXXXRKKRRQRRRXXXX

(NH2-XXXXRKKRRQRRRXXXX -COOH

L-генеричен-TAT (s) 16 11 NH2-Xn

b-RKKRRQRRR-Xn

b-COOH

L-TAT (s1a) 17 10

GRKKRRQRRR

(NH2-GRKKRRQRRR-COOH)

L-TAT (s1b) 18 9 RKKRRQRRR

(NH2-GRKKRRQRRR-COOH)

L-TAT (s1c) 19 11

YDRKKRRQRRR

r3-L-TAT 20 9 rKKRrQRRr

r3-L-TATi 21 9 rRRQrRKKr


βA-r3-L-TAT 22 9 FITC-βA-



rKKRrQRRr				TAT(s2-34)	59	9	rKKRrHRRr
βA-r3-L-TATi	23	9	FITC-βA-	TAT(s2-35)	60	9	rKKRrQHRr
rRRQrRKKr				TAT(s2-36)	61	9	rKKRrQRHr
FITC-βA-r3-L-TAT	24	9		TAT(s2-37)	62	9	rIKRrQRRr
rAKRrQRRr				TAT(s2-38)	63	9	rKIRrQRRr
FITC-βA-r3-L-TATi	25	9		TAT(s2-39)	64	9	rKKIrQRRr
rKARrQRRr				TAT(s2-40)	65	9	rKKRrIRRRr
TAT(s2-1)	26	9	rAKRrQRRr	TAT(s2-41)	66	9	rKKRrQIRr
TAT(s2-2)	27	9	rKARrQRRr	TAT(s2-42)	67	9	rKKRrQIRr
TAT(s2-3)	28	9	rKKAQRRr	TAT(s2-43)	68	9	rLKRrQRRr
TAT(s2-4)	29	9	rKKRrARRr	TAT(s2-44)	69	9	rKLRrQRRr
TAT(s2-5)	30	9	rKKRrQARr	TAT(s2-45)	70	9	rKKLrQRRr
TAT(s2-6)	31	9	rKKRrQARr	TAT(s2-46)	71	9	rKKRrLRRr
TAT(s2-7)	32	9	rDKRrQRRr	TAT(s2-47)	72	9	rKKRrQLRr
TAT(s2-8)	33	9	rKDRrQRRr	TAT(s2-48)	73	9	rKKRrQRLr
TAT(s2-9)	34	9	rKKDrQRRr	TAT(s2-49)	74	9	rMKRrQRRr
TAT(s2-10)	35	9	rKKRrDRRr	TAT(s2-50)	75	9	rKMRrQRRr
TAT(s2-11)	36	9	rKKRrQDRr	СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР. НА СЕК			
TAT(s2-12)	37	9	rKKRrQRDr	AA СЕКВЕНЦА			
СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР. НА СЕК				TAT(s2-51)	76	9	rKKMrQRRr
AA	СЕКВЕНЦА			TAT(s2-52)	77	9	rKKRrMRRr
TAT(s2-13)	38	9	rEKrQRRr	TAT(s2-53)	78	9	rKKRrQMRr
TAT(s2-14)	39	9	rKErQRRr	TAT(s2-54)	79	9	rKKRrQMRr
TAT(s2-15)	40	9	rKErQRRr	TAT(s2-55)	80	9	rNKRrQRRr
TAT(s2-16)	41	9	rKKRrERRr	TAT(s2-56)	81	9	rKNRrQRRr
TAT(s2-17)	42	9	rKKRrQERr	TAT(s2-57)	82	9	rKKNrQRRr
TAT(s2-18)	43	9	rKKRrQERr	TAT(s2-58)	83	9	rKKRrNRRr
TAT(s2-19)	44	9	rFKRrQRRr	TAT(s2-59)	84	9	rKKRrQNRr
TAT(s2-20)	45	9	rKFRrQRRr	TAT(s2-60)	85	9	rKKRrQNRr
TAT(s2-21)	46	9	rKFRrQRRr	TAT(s2-61)	86	9	rQKRrQRRr
TAT(s2-22)	47	9	rKKRrFRr	TAT(s2-62)	87	9	rQQRrQRRr
TAT(s2-23)	48	9	rKKRrQFRr	TAT(s2-63)	88	9	rKKQrQRRr
TAT(s2-24)	49	9	rKKRrQFRr	TAT(s2-64)	89	9	rKKRrKRRr
TAT(s2-25)	50	9	rRKRrQRRr	TAT(s2-65)	90	9	rKKRrQQRr
TAT(s2-26)	51	9	rRRRrQRRr	TAT(s2-66)	91	9	rKKRrQRQr
TAT(s2-27)	52	9	rKKRrQRRr	TAT(s2-67)	92	9	rSKRrQRRr
TAT(s2-28)	53	9	rKKRrRRRr	TAT(s2-68)	93	9	rKSrQRRr
TAT(s2-29)	54	9	rKKRrQKRr	TAT(s2-69)	94	9	rKKSrQRRr
TAT(s2-30)	55	9	rKKRrQRKr	TAT(s2-70)	95	9	rKKRrSRRr
TAT(s2-31)	56	9	rHKRrQRRr	TAT(s2-71)	96	9	rKKRrQSRr
TAT(s2-32)	57	9	rKHRrQRRr	TAT(s2-72)	97	9	rKKRrQRSr
TAT(s2-33)	58	9	rKKhRrQRRr	TAT(s2-73)	98	9	rTKRrQRRr

TAT(s2-74)	99	9	rKTRrQRRr	L-R6	126	6	RRRRRR
TAT(s2-75)	100	9	rKKTTrQRRr	L-R5	127	5	RRRRR
TAT(s2-76)	101	9	rKKRrTRRr	PTD-4	128	11	YARAAARQARA
TAT(s2-77)	102	9	rKKRrQTRr	PTD-4 (variant 1)	129	11	
TAT(s2-78)	103	9	rKKRrQTRr				WARAAARQARA
TAT(s2-79)	104	9	rVKRrQRRr	PTD-4 (variant 2)	130	11	
TAT(s2-80)	105	9	rKVRrQRRr				WARAQRAAARA
TAT(s2-81)	106	9	rKKVrQRRr	L-P1 Penetratin	131	16	
TAT(s2-82)	107	9	rKKRrVRRr				RQVKVWFQNRRMKWKK
TAT(s2-83)	108	9	rKKRrQVRr	D-P1 Penetratin	132	16	
TAT(s2-84)	109	9	rKKRrQVRr				KKWKMRNRFQWVKVQR
TAT(s2-85)	110	9	rWKRrQRRr	JNKI, bestfit	133	17	
TAT(s2-86)	111	9	rKWRrQRRr				WKRAAARKARAMSLNLF
TAT(s2-87)	112	9	rKKWrQRRr	JNKI, bestfit (variant 1)	134	17	
TAT(s2-88)	113	9	rKKRrWRRr				WKRAAARAARAMSLNLF
СЕКВЕНЦА/ИМЕ НА ПЕПТИД БР. НА СЕК				MDCK трансцитозна секвенца	135	9	
AA	СЕКВЕНЦА						RYRGDLGRR
TAT(s2-89)	114	9	rKKRrQWRr	YKGL	136	4	YKGL
TAT(s2-90)	115	9	rKKRrQRWr	r3 (генеричен)	252	9	rXXXrXXXr
TAT(s2-91)	116	9	rYKRrQRRr	или негова реверзна секвенца, или варијанта или сегмент на тие секвенци, кадешто варијанта или сегмент на тие секвенци ја запазува функцијата за да се обезбеди транслокација низ биолошките мембрани и се состои од секвенца на пептид којашто има најмалку 80% секвенцна идентичност по целата должина на соодветната природна секвенца. има уште 14 патентни барања.			
TAT(s2-92)	117	9	rKYRrQRRr				
TAT(s2-93)	118	9	rKKYrQRRr				
TAT(s2-94)	119	9	rKKRrYRRr				
TAT(s2-95)	120	9	rKKRrQYRr				
TAT(s2-96)	121	9	rKKRrQRYr				
r3R6	122	9	rRRRrRRRr				
L-R9	123	9	RRRRRRRRR				
L-R8	124	8	RRRRRRRR				
L-R7	125	7	RRRRRRR				

Minimal pattern conferring sensibility to proteases (Prot K)



ID#	Pattern	Sequence (N-term to C-term)	Protease sensitivity
1-	all L-	RRRRRRRR (reference sequence)	+
2-	all D-	rrrrrrrr	-
3-	D/L-	rRrRrRrRr	-
4-	DD/LL-	rrRRrrRRr	-
5-	DDD/LLL-	rrrRRRrrr	+
6-	DDDD/LLLL-	rrrRRRRrr	+

(51) С 07К 16/24, А 61Р 13/12, С 07К 16/28

(11) 6685

(13) Т1

(21) 2016/625

(22) 14/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) GB20070017337 06/09/2007 GB

(96) 04/09/2008 EP12174216.7

(97) 17/08/2016 EP2527371

(73) UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Marshall, Diane and Shaw, Stevan

Graham

(54) ПОСТАПКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИС

(57) 1 Инхибитор на активноста на IL-6 којшто е антитело или функционално-активен фрагмент, чиешто антитело или функционално-активен фрагмент селективно е во интеракција со IL-6 полипептид или IL-6R полипептид за употреба во лекувањето и/или профилакса на гломерулонефритис поврзан со васкуларно заболување. има уште 5 патентни барања.



Слика 1

(51) Н 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119, 19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/96

(11) 6684

(13) T1

(21) 2016/628

(22) 15/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP13180614.3

(97) 14/09/2016 EP2665268

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Lee, Jae-Chool; Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee, Sang-Rae; Lee, Kyo-Hyuk; Chen, Jianle and Cheon, Min-Su

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ
НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО

(57) 1 Уред за декодирање на видео, при што уредот содржи: приемник (210) прилагоден за прием на податочен тек од кодирано видео;

екстрактор(220) прилагоден за екстракција, од податочниот тек, информација за максималната големина на единицата за кодирање која е единица на информација во која сликата се декодира, и информација во врска со длабочината на кодирање и на начинот на кодирање за единиците на кодирање на сликата; декодер (230) прилагоден да врши делење на сликата на мноштво на максимални единици за кодирање користејќи ги податоците за максималната големина на единиците за кодирање и декодирање на сликата базирано на единиците за кодирање со херархиска структура разделени од секоја максимална единица за кодирање помеѓу мноштвото на максимални единици за кодирање, користејќи ја информацијата за длабочината на кодирање и начинот на кодирање, кадешто:

информацијата за длабочината на кодирање содржи одвоени информации кои покажуваат дали единицата за кодирање на

актуелната длабочина, помеѓу единиците за кодирање, е поделена на единици за кодирање од понизок ранг на длабочина, режимот на енкодирање се состои од информација за видот на делење на единицата за кодирање на длабочината на кодирање помеѓу единиците за кодирање, и информација за режимот на предвидување на единицата за кодирање на длабочината на кодирање и информација околу големината на единицата за трансформација на единицата за кодирање на кодирана длабочина секоја максимална единица за кодирање е хиерархиски поделена во единици за кодирање од најмалку една длабочина во зависност од информацијата за делење, и кога информацијата за делење укажува на делење за единицата за кодирање на постојната длабочина, помеѓу единиците за кодирање од барем една длабочина, декодерот (230) ги утврдува единиците на кодирање на понизок ранг на длабочина, со делење на должината и висината на

единицата на кодирање на постојната длабочина на две, и кога информацијата за делење укажуваат дека единицата на кодирање на постојната длабочина не е повеќе деллива како единицата на кодирање на кодираната длабочина, декодерот (230) утврдува најмалку една предвидена единица, обезбедена од единицата за кодирање на постојната длабочина, со користење на информацијата за виот на делење, се врши предвидување на единицата за кодирање на постојната длабочина на основа на најмалку една предвидена единица со користење на информација за режимот за предвидување, утврдувајќи барем една единица за трансформација обезбедена од единицата за кодирање на тековната длабочина и се врши инверзна трансформација на единицата за кодирање на постојната длабочина базирана на најмалку една единица за трансформација. има уште 0 патентни барања.

Слика 1



(51) **H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119, 19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/96**

(11) **6683**

(13) T1

(21) **2016/629**

(22) 15/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP10808399.9

(97) 14/09/2016 EP2452494

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, KR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MIN, Jung-Hye; CHEN, Jianle; CHEON, Min-Su; LEE, Jae-Chool; JUNG, Hae-Kyung; KIM, Il-Koo; LEE, Sang-Rae and LEE, Kyo-Hyuk

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО


(57) 1 Постапка за декодирање на видео, при што постапката се состои од : прием на податочен тек од кодирано видео;

екстракција, од податочниот тек, информација за максималната големина на единицата за кодирање која е единица на информација во која сликата се декодира, и информација во врска со длабочината на кодирање и на начинот на кодирање за единиците на кодирање на сликата; делење на сликата на мноштво на максимални единици за кодирање користејќи ги податоците за максималната големина на единиците за кодирање; и декодирање на сликата базирано на единиците за кодирање со херархиска структура разделени од секоја максимална единица за кодирање помеѓу мноштвото на максимални единици за кодирање, користејќи ја информацијата за длабочината на кодирање и начинот на кодирање, кадешто:

информацијата за длабочината на кодирање содржи одвоени информации кои покажуваат дали единицата за кодирање на актуелната длабочина, помеѓу единиците за кодирање, е поделена на единици за кодирање од понизок ранг на длабочина, режимот на енкодирање се состои од информација за видот на делење на единицата за кодирање на длабочината на кодирање помеѓу единиците за кодирање, и информација за режимот на предвидување на единицата за кодирање на длабочината на кодирање, и информација околу големината на единицата за трансформација на единицата за кодирање на кодираната длабочина,

секоја максимална единица за кодирање е хиерархиски поделена во единици за кодирање од најмалку една длабочина во зависност од информацијата за делење, и декодирањето на сликата базирано на единиците за кодирање се состои од: кога информацијата за делење укажува на делење за единицата за кодирање на постојната длабочина, помеѓу единиците за кодирање од барем една длабочина, одредување на единиците на кодирање на понизок ранг на длабочина, со делење на должината и висината на единицата на кодирање на постојната длабочина на две, а кога информациите за делење укажуваат дека единицата на кодирање на постојната длабочина не е повеќе деллива како единицата на кодирање на кодираната длабочина, утврдување на најмалку една предвидена единица, обезбедена од единицата за кодирање на постојната длабочина, со користење на информацијата за виот на делење, се врши предвидување на единицата за кодирање на постојната длабочина на основа на најмалку една предвидена единица со користење на информација за режимот за предвидување, утврдувајќи барем една единица за трансформација обезбедена од единицата за кодирање на тековната длабочина и се врши инверзна трансформација на единицата за кодирање на постојната длабочина базирана на најмалку една единица за трансформација.

Слика 1



(51) **A 61K 31/66, 31/19, 31/42, 31/6615, 31/663, 31/675, 31/7004, 31/727, 33/42, 45/06, 9/00, A 61P 7/08**

(11) **6777** (13) T1
(21) **2016/631** (22) 16/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) ES20080002363 06/08/2008 --

(96) 14/05/2009 EP09784119.1

(97) 20/07/2016 EP2324835

(73) **Universitat de les Illes Balears**
Campus Universitario Ctra. de Valldemossa
Km 7,5 07122 Palma de Mallorca, ES


(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **GRASES FREIXEDAS, Félix; PERELLO BESTARD, Joan; TUR ESPINOSA, Fernando; COSTA BAUZA, Antonia; PRIETO ALMIRALL, Rafael M. and GOMILA MUÑIZ, Isabel**

(54) **СОСТАВ НА ТЕЧНОСТ ЗА ДИЈАЛИЗА КОЈ ШТО СОДРЖИ СУПСТАНЦИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА КРИСТАЛИЗАЦИЈАТА**

(57) 1 Состав за употреба како течност за дијализа во хемодијализа или перитонеална дијализа кој што содржи супстанца за инхибирање на кристализација инозитол фосфат или негови фармацевтски прифатливи соли.

има уште 21 патентни барања.



(51) **B 23C 3/00, 1/00, B 23Q 11/00, B 25B 11/00**

(11) **6682** (13) T1
(21) **2016/632** (22) 16/09/2016
(45) 28/02/2017

(96) 17/12/2013 EP13197740.7

(97) 13/07/2016 EP2886231

(73) **MN Coil Servicecenter GmbH**

Industrieweg 34 23730 Neustadt, DE

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) **Bechert, Anja and Leutemann, Dennis**

(54) **МЕТОД НА ПРОИЗВОДСТВО НА ФОРМИРАН ДЕЛ ОД ТЕЛОТО НА АВТОМОБИЛОТ**

(51) **A 61K 31/502, 47/32**

(11) **6681** (13) T1
(21) **2016/633** (22) 16/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) US103347P 07/10/2008 US

(96) 05/10/2009 EP09740728.2

(97) 20/07/2016 EP2346495

(73) **AstraZeneca UK Limited**

**1 Francis Crick Avenue Cambridge
Biomedical Campus Cambridge CB2 0AA,
GB**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BECHTOLD, Michael, Karl;

PACKHAEUSER, Claudia, Bettina; CAHILL,

Julie, Kay; FASTNACHT, Katja, Maren;

LIEPOLD, Bernd, Harald; LENNON, Kieran,

James and STEITZ, Benedikt

(54) **ФАРМАЦЕВТСКА ФОРМУЛАЦИЈА 514**

(57) 1 Инхибитор на протеин киназа со формулата I

или таутомер, стереоизомер или мешавина од стереоизомери, или негова фармацевтски прифатлива сол, солват или хидрат, назначен со тоа, што:

X1	е	N	или	CRt1;
X2	е	N	или	CRt2;
X3	е	N	или	CRt3;
X4	е	N	или	CH;

каде што X1, X2, X3, и X4 се независно одбрани;

Rt1 е одбрано од -H, хало, -COOH, -CN, -CH₂OH, C1-C4-алкил, -O(C1-C3-алкил); Rt2 е одбрано од -H, хало, -CH₃, -CH₂CH₃, -OH, -OCH₃, и -NH₂; Rt3 е одбрано од -H, хало, -S(O)rR4, -CN, и C(O)YR4;

прстен A е арил или 5- или 6-член хетероарил прстен, каде што хетероарил формирачкиот прстен содржи 1-2 хетероатоми одбрани од N, S, и O, и каде што прстен е опционално супституиран од 1-4

Ra групи; прстен B е фенил или 5- или 6-член хетероарил прстен, каде што хетероарил формирачкиот прстен B содржи 1-2 прстен хетероатоми одбрани од N или S и каде што

прстен B е опционално супституиран од 1-5 Rb групи;

Ra и Rb се секое независно одбрани од -H, хало, -CN, -R6, -OR4, -NR4R5, -C(O)YR4, -S(O)rR4, -SO₂NR4R5, -NR4SO₂NR4R5; алтернативно, еден Rb супституент од прстен B може да е прстен C, каде што прстен C е 5- или 6-член хетероарил или хетероциклически прстен што содржи јаглеродни атоми и 1-3 хетероатоми независно одбрани од O, N и S(O)r, и каде што прстен C е опционално супституиран од 1 до 5 супституенти Rc; секое Rc е независно одбрано од -H, хало, и -R6;

алтернативно еден од Rb супституентите може да има структура -L2-D, каде што D е прстен,

L2 е (CH₂)_z, и z е 1, 2, 3 или 4; или L2 е (OCH₂)_x, каде што x е 0, 1, 2 или 3, и каде што прстен D е 5- или 6-член хетероарил или хетероциклически прстен што содржи јаглеродни атоми и 1-3 хетероатоми независно одбрани од O, N и S(O)r, и каде што прстен D е опционално супституиран од 1 до 5 супституенти Rd; секое Rd е независно одбрано од -H, хало, R6, -OR4 или -NR4R5; L1 претставува NR₃C(O) или C(O)NR₃; секое Y е независно одбрано од хемиска врска, -O-, -S-, и -NR₅; секое R3, секое R4 и секое R5 е независно одбрано од H и C1-C6-алкил, каде што алтернативно NR₄R₅ група може да претставува 5- или 6-член заситен, или незаситен прстен; секое R6 е независно одбрано од C1-C6-алкил или C2-C6-алкенил; и g е 0, 1, или 2. има уште 16 патентни барања.

(51) **C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P 31/12**

(11) **6765**

(13) T1

(21) **2016/634**

(22) 16/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) DE102011113749 14/09/2011 DE

(96) 12/09/2012 EP12761936.9

(97) 22/06/2016 EP2755964

(73) **AiCuris Anti-infective Cures GmbH**

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117

Wuppertal, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) SCHWAB, Wilfried; SCHIFFER, Guido;

VOEGTLI, Kurt; KYAS, Andreas and


OSSWALD, Gerd

(54) **СОЛИ НА СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА ОД ХЕТЕРОЦИКЛИЛАМИД-СУПСТИТУИРАНИ ИМИДАЗОЛИ**

(57) 1 Сол на соединение со формулата



во кое
R1 претставува метил, етил, бутил или циклопропилметил,
R2 претставува фенил, каде што фенил е супституиран со супституент одбран од групата составена од трифлуорометокси и дифлуорометокси, и
R3 претставува водород, метил, хлор, метокси или трифлуорометил, со метансулфонска киселина. има уште 9 патентни барања.



(51) F 03D 1/02, 7/02

(11) 6679

(21) 2016/638

(13) T1

(22) 19/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) IT2011RM00516 30/09/2011 IT and

US201161548067P 17/10/2011 US

(96) 28/09/2012 EP12762644.8

(97) 06/07/2016 EP2761166

(73) Enel Green Power S.p.A.

Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LUIGI, La Pegna and RENZO, Piano

(54) ВЕТЕРНА ТУРБИНА СО
ХОРИЗОНТАЛНА ОСКА И СЕКУНДАРЕН
РОТОР

(57) 1 Ветерна турбина (1) за претворање на енергија на ветрот во електрична енергија, којашто содржи:

- гондола (2) којашто содржи глава (11) и
опашка (12);

- примарен ротор (3) којшто ротира околу гондолата (2) околу примарна оска на ротација (A1) и содржи примарна група перки (4), осовина за прицврстување (5) на наведените перки (4) кои се издолжуваат од главата (11) на гондолата (2) и вратило адаптирано ротационо да се поместува преку примарниот ротор (3);


- барем еден примарен електричен мотор којшто содржи барем еден примарен

електричен статор стабилно прицврстен на гондолата (2) и примарен електричен ротор стабилно прицврстен кон споменатото вратило или оперативно поврзан кон споменатото вратило, примарниот електричен генератор е адаптиран за претворање на енергијата на ветрот пресретнат од страна на примарната група перки (4) во електрична енергија; - секундарен ротор (15) вртливо прикачен на опашката (12) и содржи втора група на перки (25) кои ротираат околу секундарната оска (A2) вертикално на примарната ротациона оска (A1);

да биде поврзана кон електрична мрежа, и кадешто ветерната турбина (1) понатаму содржи AC/DC/AC конвертор (35) адаптиран да создаде наизменична струја напојувана од примарниот електричен генератор согласно спецификациите наложени од електричната мрежа, се карактеризира со тоа што AC/DC/AC конверторот содржи прв влез адаптиран да ја прими наизменичната електрична струја произведена преку ротација на примарниот ротор (3) и помошен влез адаптиран да ја прими наизменичната електрична струја произведена преку ротација на секундарниот ротор (15).

кадешто ветерната турбина (1) е адаптирана

има уште 9 патентни барања.



(51) **A 61K 39/155**

(11) **6678**

(21) **2016/639**

(30) US20100361828P 06/07/2010 US

(13) T1

(22) 19/09/2016

(45) 28/02/2017

(96) 06/07/2011 EP11741348.4

(97) 17/08/2016 EP2590676

(73) **GlaxoSmithKline Biologicals SA**

Rue de l'Institut 89

1330 Rixensart, BE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GEALL, Andrew; MANDL, Christian;


O'HAGAN, Derek and SINGH, Manmohan

(54) **ЧЕСТИЧКИ ЗА ИСПОРАКА СЛИЧНИ
НА ВИРИОН ЗА САМО-РЕПЛИЦИРАЧКИ
RNA МОЛЕКУЛИ**

(57) 1 Не-вирионска честичка којашто не содржи протеин капсид, за *in vivo* испорака на RNA клетка на 'рбетник, кадешто

(а) Честичката е липозом и содржи материјал за испорака енкапсулиран во само-реплицирачка RNA молекула којашто кодира имуноген, кадешто имуногенот е површински полипептид и може да изнуди имунолошки одговор *in vivo* против бактерија, вирус, фунга или паразит, и (б) RNA-та вклучува не-модификувани нуклеотиди, и опционално вклучува 5' сар. има уште 12 патентни барања.

Слика 1



Слика 2

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00,
C 07K 16/46**

(11) **6677**

(13) T1

(21) **2016/640**

(22) 19/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP14179705 04/08/2014 --

(96) 03/08/2015 EP15179545.7

(97) 22/06/2016 EP2982694

(73) **EngMab AG**

Etzelstrasse 27 8808 Pfäffikon, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) UMANA, Pablo; KLEIN, Christian; SCHAEFER, Wolfgang; VU, Minh; STREIN, Klaus; AST, Oliver; BACAC, Marina; HANISCH, Lydia Jasmin; FAUTI, Tanja; FREIMOSER-GRUNDSCHOBBER, Anne; HOSSE, Ralf; MOESSNER, Ekkehard; MOSER, Samuel; MURR, Ramona; JUNG-IMHOF, Sabine; KLOSTERMANN, Stefan; MOLHOJ, Michael and REGULA, Joerg

(54) **БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА
ПРОТИВ CD3EPSILON И ВСМА**


(57) 1 Биспецифично антитело кое што специфично се врзува за двете цели кои што се екстра-целуларниот домен на антигенот за зреење на човечката В клетка (во

понатамошниот текст "BCMA") и човечкиот CD3ε (во понатамошниот текст "CD3"), што се карактеризира со тоа што ги содржи

а) првиот лесен синџир и првиот тежок синџир на првото антитело кое што специфично се врзува за BCMA; и б) вториот лесен синџир и вториот тежок синџир на второто антитело кое што специфично се врзува за CD3, и при што променливите домени VL и VH во вториот лесен синџир и вториот тежок синџир на второто антитело се заменети еден со друг;

и при што ц) во постојаниот домен CL на првиот лесен синџир под а) аминокиселината на позиција 124 е заменета независно со лизин (K), аргинин (R) или хистидин (H) (нумерирање според Кабат), и при што во постојаниот домен CH1 на првиот тежок синџир под а) аминокиселината на позиција 147 и аминокиселината на позиција 213 е заменета независно со глутаминска киселина (E), или аспарагинска киселина (D) (нумерирање според Кабат). има уште 13 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) A 61K 9/20, 9/14, 9/16

(45) 28/02/2017

(11) 6776

(13) T1

(30) EP08008749 09/05/2008 --

(21) 2016/641

(22) 20/09/2016

(96) 08/05/2009 EP09741898.2

(97) 20/07/2016 EP2273983

(73) **Grünenthal GmbH**

Zieglerstrasse 6 52078 Aachen, DE

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) FAURE, Anne; VOORSPOELS, Jody, Firmin, Marceline; MERTENS, Roel, Jos, M. and KIEKENS, Filip, René, Irena

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИНЕРМЕДИЈАРНА ФОРМУЛАЦИЈА ВО ПРАВ И КРАЕН ДОЗЕН ОБЛИК СО ПОМОШ НА ЧЕКОРИ НА ЛАДЕЊЕ НА СПРЕЈ**

(51) **A 61K 9/24, 31/403, 9/28**

(11) **6774**

(13) T1

(21) **2016/642**

(22) 20/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US575319 28/05/2004 US

(96) 26/05/2005 EP10179007.9

(97) 22/06/2016 EP2298288

(73) **AstraZeneca AB**

151 85 Södertälje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Desai, Divyakant S. and Li, Bing V.

(54) **ОБЛОЖЕНА ТАБЛЕТНА ФОРМУЛАЦИЈА И МЕТОДА**

(57) 1 Обложена таблета што содржи јадро на таблета и а) внатрешен печат обложувачки слој обложен на јадрото на таблетата, внатрешниот печат обложувачки слој содржи обложувачка полимерна формулација што содржи полимер на база на поливинилалкохол (ПВА) и пластификатор;

б) втор обложувачки слој што содржи медикамент обложен на внатрешната печат облога на јадрото на таблетата, вториот обложувачки слој содржи саксаглиптин

или негова фармацевтски прифатлива сол и обложувачка полимерна формулација што содржи полимер на база на ПВА и пластификатор;

и ц) надворешен заштитен обложувачки слој обложен на вториот обложувачки слој од јадрото на таблетата, надворшниот заштитен обложувачки слој содржи обложувачка слој формулација што содржи полимер на база на ПВА и пластификатор. и назначена со тоа, што вториот обложувачки слој содржи во од 0.1 до 70% од тежината медикамент и од 30 до 99.5% од тежината обложувачки полимер, базирано на тежината на вториот обложувачки слој. има уште 12 патентни барања.

(51) **A 61K 9/16, 9/48, 31/165, 9/20, A 61P 25/36**

(11) **6676**

(13) T1

(21) **2016/643**

(22) 20/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) FR1200581 28/02/2012 FR

(96) 25/02/2013 EP13715263.3

(97) 27/07/2016 EP2819655

(73) **Debregeas Et Associes Pharma 75008 Paris, FR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SUPLIE, Pascal and VIVET, Philippe

(54) **МОДАФИНИЛ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ НА ЗАВИСНИЦИ ОД КОКАИН**

(57) 1 Фармацевтски состав базиран на S-модафинил за употреба при заменско третирање на зависници од кокаин, што се

карактеризира со тоа што S-модафинилот е добиен со користење на суперкритична флуидна технологија, при што споменатиот S-модафинил е апсорбиран на по-

вршината на гранулите произведени во еден инертен носител. има уште 6 патентни барања.

(51) **F 16K 1/16, F 16L 55/10**

(11) **6675**

(13) T1

(21) **2016/644**

(22) 20/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) IT2012MI00695 26/04/2012 IT

(96) 24/04/2013 EP13727994.9

(97) 29/06/2016 EP2841828

(73) **MIB ITALIANA S.p.A.**

Via Garibaldi 6 35020 Casalserugo (PD), IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BORMIOLI, Lorenzo**

(54) **КОНТРОЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ПРИКЛУЧНИ ЕДИНИЦИ ЗА ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА**

(57) 1 Контролен вентил (5, 5') за приклучни единици за флексибилни црева и приклучна

единица, контролниот вентил (5, 5') содржи множество на цветови (сегменти или сектори) (6, 6'; 7, 7') кои може да ротираат помеѓу целосно отворена позиција и целосно затворена позиција, се карактеризира со тоа што наведените цветови (6, 7; 6', 7') ротираат околу вртливи оски дефинирани со сферни пинови (70) вметнати помеѓу странично прилагодените цветови и обезбедени со навоен врат за позиционирање (71) вметнат и зашрафен во соодветниот радијален отвор (72) на телото (1, 2) на приклучната единица. има уште 4 патентни барања.



(51) **C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P 31/12, C 07D 417/14**

(11) **6674**

(13) T1

(21) **2016/645**

(22) 20/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20070903228P 23/02/2007 US and US20070958716P 06/07/2007 US

(96) 22/02/2008 EP12167589.6

(97) 10/08/2016 EP2487161

(73) **GILEAD SCIENCES, INC.**

**333 Lakeside Drive Foster City California
94404, US**


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Desai, Manoj, C.; Hong, Allen, Y.; Hui,
Hon, C.; Liu, Hongtao; Vivian, Radall, W. and
Xu, Lianhong

(54) **МОДУЛАТОРИ НА
ФАРМАКОКИНЕТИЧКИ ОСОБИНИ НА
ТЕРАПЕВТИЦИ**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи
соединение со формула IIB:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват, стереоизомер и/или естер, кадешто:
R10a и R10b се секој независно H или -C1-4
алкил;

R12 е H или -CH3;
R13 е -(CH2)0-3CR17R18NR20R21, -(CH2)0-
3CR17R18NR17C(O) NR20R21, -(CH2)1-
3C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)1-3-
R23;

R14 и R15 се секој независно H, -C1-4 алкил
или арилалкил;
R17 и R18 се секој независно H или -C1-3
алкил;

R19 е H, -C1-4 алкил или арилалкил;
R20 и R21 се секој независно H, -C1-3 алкил,
-C(O)R17 или -S(O)2R17; или
R20 и R21, земени заедно со азотниот атом
кон кого тие се прикачени, формираат
несупституиран или супституиран 5-6 член
хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2
хетероатоми избрани од групата којашто се

состои од N и O;
R22 е H, -C1-3 алкил, -OR19 или -NR20R21;
и

R23 е несупституиран или супституиран 5-6
член хетероцикличен прстен којшто содржи
1-2 хетероатоми избрани од групата којашто
се состои од N и O;

кадешто наведениот несупституиран или
супституиран 5-6 член хетероцикличен
прстен формиран од страна на R20 и R21 и
наведениот несупституиран или
супституиран 5-6 член хетероцикличен
прстен of R23 се секој независно
несупституирани или супституирани со C1-2
алкил,
фармацевтски прифатлив носач или
ексципиенс или најмалку еден дополнителен
терапевтски агенс.
има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07J 75/00**

(11) **6772**

(21) **2016/647**

(13) T1

(22) 21/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) EPA11184278 07/10/2011 -- and

USP201161544591 07/10/2011 US

(96) 05/10/2012 EP12778664.8

(97) 17/08/2016 EP2764008

(73) **Estetra S.P.R.L.**

Rue Saint Georges 5 4000 Liège, BE


(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(72) PASCAL, Jean-Claude

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСТЕТРОЛ




(57) 1 Постапка за добивање на соединение одбрана од C1-6 алкил или фенил, секоја со формулата (I), хидрати или солвати од група е евентуално супституиран од еден или него;



R1CO-, или R2Si (R3) (R4) -, P2 е заштитна група избрана од (R2) Si (R3) (R4) -, каде што R1 е група избрана од C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил, секоја група е евентуално супституиран со еден или повеќе супституенти независно одбрани од флуоро или C1-4 алкил; R2, R3 и R4 се секое независно група

б) реакција на соединението со формулата (III) во присуство на барем еден оксидирачки агенс избран од перманганат сол, осмиум оксид, водород пероксид, или јод и сребро ацетат се добива соединението со формулата (IV); и

наведената постапка ги опфаќа чекорите на а) реакција на соединението со формулата (II), со агент силилацирање за да се произведе соединението со формулата (III),



(III)

в) депротекција на соединението со формулата (IV) за да се произведе соединението со формулата (I).

има уште 13 патентни барања.

кадешто P1 е заштитна група избрана од

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00**

(11) **6673** (13) T1
(21) **2016/649** (22) 21/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) US20080035662 11/03/2008 US and US20090144982 15/01/2009 US

(96) 10/03/2009 EP09718650.6

(97) 31/08/2016 EP2288610

(73) **Incyte Holdings Corporation**
1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE
19803, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **SHEPARD, Stacey; ZHOU, Jiacheng; RODGERS, James, D.; LIU, Pingli; LI, Yun-Long; MELONI, David and XIA, Michael**

(54) **ДЕРИВАТИ НА АЗЕТИДИН И ЦИКЛОБУТАН КАКО ЈАК ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 {1-(етилсулфонил)-3-[4-(7H-пирол[2,3-d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]азетидин-3-ил}ацетонитрил или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 12 патентни барања.

(51) **H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112, 19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/50, 19/503, 19/593, 19/61, 19/96**

(11) **6672** (13) T1
(21) **2016/650** (22) 22/09/2016
(45) 28/02/2017

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP15151648.1

(97) 21/09/2016 EP2863639

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, Jae-Chool; Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee, Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk**

(54) **ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО**

(57) 1 Уред за декодирање на видео, при што уредот содржи: екстрахирање од податочниот тек, информација за максималната големина на единицата за кодирање, и информација за делење којашто покажува дали единицата за кодирање на актуелната длабочина, е


поделена на единици за кодирање од понизок ранг на длабочина; определување на мноштвото на максимални единици за кодирање со делење на слика употребувајќи ја информацијата за максималната големина на единицата за кодирање;

определување, врз основа на информацијата за делење, единици за кодирање на хиерархиска структура којашто содржи единици за кодирање коишто не се делат повеќе помеѓу единиците за кодирање од секоја максимална единица за кодирање помеѓу множеството на максималните единици за кодирање; и декодирање на единиците за кодирање од хиерархиската структура на секоја максимална единица за кодирање, кадешто: секоја максимална единица за кодирање е хиерархиски поделена во единици за кодирање на длабочините којашто вклучува најмалку една од актуелната длабочина со понизок ранг на длабочина во согласност со информацијата за делење, кога информацијата за делење укажува на делење за единицата за кодирање на постојната длабочина, единицата на

кодирање од актуелна длабочина е поделена во единици за кодирање со понизок ранг на длабочина, со делење на должината и висината на единицата на кодирање на постојната длабочина на две, се карактеризира со тоа што: кога информацијата за делење укажува дека единицата на кодирање не е повеќе деллива како единицата на кодирање на кодираната длабочина, множество на предвидени

единици се определени во единицата за кодирање на постојната длабочина, се врши меѓу предвидување на множеството на единици за предвидување, се предвидува една или повеќе единици за трансформација во единицата за кодирање на актуелната длабочина и се врши инверзна трансформација единицата за трансформација. има уште 0 патентни барања.

Слика 1



(51) Н 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112, 19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/50, 19/503, 19/593, 19/61, 19/96

(11) 6671

(13) T1

(21) 2016/651

(22) 22/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) KR20090075335 14/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP15153212.4

(97) 21/09/2016 EP2882188

(73) Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Chen, Jianie; Cheon, Min-su; Lee, Jae-Chool; Min, Jung-Hye; Jung, Hae-Kyung; Kim, Il-Koo; Lee, Sang-Rae and Lee, Kyo-Hyuk

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ
НА ВИДЕО, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО


(57) 1 Уред за декодирање на видео, при што уредот содржи: екстрактор(220) прилагоден за екстракција, од податочниот тек, информација за максималната големина на единицата за

кодирање, информација за делење којашто покажува дали единицата за кодирање на актуелната длабочина, помеѓу единиците за кодирање, е поделена на единици за кодирање од понизок ранг на длабочина; и декодер (230) прилагоден да го определи мноштвото на максимални единици за кодирање со делење на слика употребувајќи ја информацијата за максималната големина на единицата за кодирање, одредува, врз основа на информацијата за делење, единица за кодирање на хиерархиска структура којашто содржи единици за кодирање коишто не се делат повеќе помеѓу единиците за кодирање од секоја максимална единица за кодирање помеѓу множеството на максималните единици за кодирање, и декодирање на единиците за кодирање од хиерархиската структура на секоја максимална единица за кодирање, каде што декодерот (230) е прилагоден да ја подели секоја максимална единица за кодирање во единица за кодирање на длабочините којашто вклучува најмалку една од актуелната длабочина понизок ранг на длабочина во согласност со информацијата

за делење, кога информацијата за делење укажува на делење за единицата за кодирање на постојната длабочина, декодерот (230) е прилагоден да ја подели единицата на кодирање од актуелна длабочина во единици за кодирање со понизок ранг на длабочина, со делење на должината и висината на единицата на кодирање на постојната длабочина на две, се карактеризира со тоа што: а кога информацијата за делење укажува дека единицата на кодирање не е повеќе

деллива како единицата на кодирање на кодираната длабочина, декодерот (230) е прилагоден да утврди множество на предвидени единици, во единицата за кодирање на постојната длабочина, се врши меѓу предвидување на множеството на единици за предвидување, се предвидува една или повеќе единици за трансформација во единицата за кодирање на актуелната длабочина и се врши инверзна трансформација единицата за трансформација. има уште 0 патентни барања.

Слика 1



(51) A 61K 31/225, A 61P 25/00

(11) 6769

(13) T1

(21) 2016/652

(22) 23/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20070888925P 08/02/2007 US

(96) 07/02/2008 EP08737369.2

(97) 21/09/2016 EP2139467

(73) Biogen MA Inc.

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес


(72) GOLD, Ralf

(54) НЕВРОЗАШТИТА КАЈ

ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Најмалку едно соединение избрано од диметил фумерат и монометил фумарат, или фармацевтски прифатлива сол од тоа, за употреба при третирање на прогресивна форма на мулти-пла склероза кај еден субјект.

има уште 22 патентни барања



(51) **A 61K 31/5383, 33/06, 33/14, 9/08, 9/12, A 61P 11/00, 31/04**

(11) **6670**

(13) T1

(21) **2016/653**

(22) 23/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20050682530P 18/05/2005 US;
US20050696160P 01/07/2005 US and
US20060773300P 13/02/2006 US

(96) 18/05/2006 EP06760146.8

(97) 03/08/2016 EP1901749

(73) **Raptor Pharmaceuticals Inc.**

7 Hamilton Landing Suite 100 Novato, CA 94949, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) SURBER, Mark, W.; BOSTIAN, Keith, A.;
LOMOVSKAYA, Olga; GRIFFITH, David, C. and
DUDLEY, Michael, N.

(54) **АЕРОСОЛИЗИРАНИ**

ФЛУОРОКИНОЛОНИ И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи раствор на флуорокинолон и дивалентен или тривалентен катјон, кадешто флуорокинолонот е левофлоксацин или офлоксацин.

има уште 43 патентни барања.



(51) **C 07C 231/10, A 61K 31/165, C 07C 233/13**

(11) **6669**

(13) T1

(21) **2016/654**

26/09/2016

(22)

(45)


28/02/2017

(30) EP06012565 19/06/2006 --
 (96) 08/06/2007 EP12163085.9
 (97) 10/08/2016 EP2474521
 (73) **Newron Pharmaceuticals S.p.A.**
Via L. Ariosto, 21 20091 Bresso (MI), IT
 (74) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Barbanti, Elena; Caccia, Carla; Salvati, Patricia; Velardi, Francesco; Ruffilli, Tiziano and Bogogna, Luigi
 (54) **2-[4-(3- И 2-ФЛУОРОБЕНЗИЛОКСИ)БЕНЗИЛАМИНО)ПРОПАНАМИДИ ЗА УПОТРЕБА КАКО ЛЕКОВИ И ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ШТО ГИ СОДРЖАТ**

(51) **C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P 31/12, C 07D 417/14**
 (11) **6680** (13) T1
 (21) **2016/655** (22) 26/09/2016
 (45) 28/02/2017
 (30) US20070903228P 23/02/2007 US and US20070958716P 06/07/2007 US
 (96) 22/02/2008 EP12167591.2
 (97) 17/08/2016 EP2487163
 (73) **GILEAD SCIENCES, INC.**
333 Lakeside Drive Foster City California 94404, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) Desai, Manoj, C.; Hong, Allen, Y.; Hui, Hon, C.; Liu, Hongtao; Vivian, Radall, W. and Xu, Lianhong
 (54) **МОДУЛАТОРИ НА ФАРМАКОКИНЕТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРАПЕВТИЦИ**
 (57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи соединение со формула IIB:



или негова фармацевтски прифатлива сол, солват, стереоизомер и/или естер, кадешто:

R10a и R10b се секој независно H или -C1-4 алкил;

R12 е H или -CH3;
 R13 е -(CH2)0-3CR17R18NR20R21, -(CH2)0-3CR17R18NR17C(O) NR20R21, -(CH2)1-3C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)1-3R23;

R14 и R15 се секој независно H, -C1-4алкил или арилалкил;

R17 и R18 се секој независно H или -C1-3 алкил;

R19 е H, -C1-4алкил или арилалкил;

R20 и R21 се секој независно H, -C1-3 алкил, -C(O)R17 или -S(O)2R17; или R20 и R21, земени заедно со азотниот атом кон кого тие се прикачени, формираат несупституиран или супституиран 5-6 член хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2 хетероатоми одбрани од групата којашто се состои од N и O;
 R22 е H, -C1-3алкил, -OR19 или -NR20R21; и R23 е несупституиран или супституиран 5-6 член хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2 хетероатоми одбрани од групата којашто се состои од N и O;

кадешто споменатиот несупституиран или

супституиран 5-6 член хетероцикличен прстен формиран од страна R20 и R21 и споменатиот несупституиран и супституиран 5-6 член хетероцикличен прстен од R23 се секој независно несупституирани или

супституирани со C1-2 алкил, фармацевтски прифатлив носач или ексципиент и атазанавир или негова фармацевтски прифатлива сол, солват, и/или естер. има уште 10 патентни барања.

(51) **C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/4188, 45/06, A 61P 31/12, C 07D 471/08, C 07F 5/02**

(11) **6768**

(13) T1

(21) **2016/659**

(22) 27/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US177972P 13/05/2009 US; US224745P 10/07/2009 US and US238760P 01/09/2009 US

(96) 12/05/2010 EP14175539.7

(97) 06/07/2016 EP2873665

(73) **Gilead Pharmasset LLC**

Foster City, CA 94404, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) Yang, Zheng-Yu; Watkins, William J.; Xu, Lianhong; Guo, Hongyan; Kato, Darryl; Kirschberg, Thorstens A.; Liu, Hongtae; Link,

John O.; Mitchell, Michael L.; Parrish, Jay P.; Squires, Neil; Sun, Jianyu; Taylor, James; Bacon, Elizabeth M.; Canales, Eda; Cho, Aesop; Cottell, Jeromy J.; Desai, Manoj C.; Halcomb, Randall L.; Krygowski, Evan S.; Lazerwith, Scott E.; Liu, Qi; Mackman, Richard; Pyun, Hyung-Jung; Saugier, Joseph H.; Trenkle, James D.; Tse, Winston C.; Vivian, Randall W.; Schroeder, Scott D.; Kellar, Terry; Sheng, Xiaoning; Clarke, Michael O'Neil Hanrahan; Chou, Chien-hung; Graupe, Michael; Jin, Haolun; McFadden, Ryan; Mish, Michael R.; Metobo, Samuel E.; Phillips, Barton W.; Venkataramani, Chandrasekar and Kim, Chuong U.

(54) **АНТИВИРАЛНИ СОЕДИНЕНИЈА**

(57) 1 Фармацевтски состав кој што содржи:

(1) соединение со формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол;
(2) инхибитор на NS5B полимераза; и (3)

инхибитор на NS3 протеаза.
има уште 25 патентни барања.

(51) **C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, 37/00**

(11) **6767**

(13) T1

(21) **2016/660**

(22) 27/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) FR20130063500 23/12/2013 FR

(96) 22/12/2014 EP14199533.2

(97) 29/06/2015 EP2886545


(73) **Les Laboratoires Servier and Vernalis (R&D) Limited**
35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR and 100 Berkshire Place Wharfedale Road Winnersh Berkshire RG41 5RD, GB

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Geneste, Olivier; Kotschy, Andras; Szilávik, Zoltán; Csékei, Márton; Paczal, Attila; Szabó, Zoltán; SIPOS, Szabolcs; Radics, Gábor; Prosenyák, Ágnes; Bálint, Balázs; Bruno, Alain; Davidson, James Edward Paul; Murray, James Brooke; Chen, I-Jen and Perron-Sierra, Françoise

(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА ТИЕНОПИРИМИДИН, ПОСТАПКИ ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ**

(57) 1 Соединение од формулата (I):



назначено со тоа што:

- А претставува група на линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група,

линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група, -S-(C1-C6) алкил група, линеарна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидроксидна група, цијано, -NR¹⁰R^{10'}, -Су⁶ или халоген атом,

- R¹, R², R³, R⁴ и R⁵, независно еден од друг, претставуваат атом на водород, атом на халоген, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкинил група, линеарна или разгранета (C1-C6)полихалоалкил, хидроксидна група, линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси група,

-S-(C1-C6)алкил група, цијано, нитро група, -алкил(C0-C6)-NR⁸R^{8'}, -O-Су¹, -алкил(C0-C6)-Су¹, -алкинил(C2-C6)-Су¹, -алкинил(C2-C6)-Су¹ -O-алкил(C1-C6)-R⁹, -C(O)-OR⁸, -O-C(O)-R⁸, -C(O)-NR⁸R^{8'}, -NR⁸-C(O)-R⁸, -NR⁸-C(O)-OR^{8'}, алкил(C1-C6)-NR⁸-C(O)-R⁸, -SO₂-NR⁸R^{8'}, -SO₂-алкил(C1-C6), или супституентите на еден од паровите (R¹, R²), (R², R³) (R¹, R³), (R⁴, R⁵) кога е накалемен врз два соседни јаглеродни атоми, формираат заедно со јаглеродните атоми кои ги носат, ароматичен или не-ароматичен прстен составен од 5 до 7 елементи на прстенот, кој може да содржи од еден до 3 хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот, при што се подразбира дека како резултат на прстен може да биде супституиран со група одбрана од линеарна или разгранета(C1-C6)алкил група, -NR¹⁰R^{10'}, -алкил(C0-C6)-Су¹ или оксо,

- X претставува атом на јаглерод или атом на азот,
- R⁶ претставува атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C8)алкил група, арил, хетероарил група, арилалкил(C1-C6) група, хетероарилалкил (C1-C6) група,
- R⁷ претставува група на линеарна или



разгранета (C1-C6)алкил група, линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група, линеарна или

разгранета (C2-C6)алкинил група, -Су₃, -алкил(C1-C6)-Су₃, -алкенил(C2-C6)-Су₃, -алкинил(C2-C6)-Су₃, -Су₃-Су₄, -алкинил(C2-C6)-О-Су₃, -Су₃-алкил(C0-C6)-О-алкил(C0-C6)-Су₄, еден атом на халоген, цијано, -C(O)-R₁₁, -C(O)-NR₁₁R₁₁'

• R₈ и R₈ ', независно еден од друг, претставуваат атом на водород, линеарна или разгранета (C1-C6)алкил група, или алкил(C0-C6)-Су₁,

или (R₈, R₈'), формираат заедно со азотниот атом кој ги носи до ароматичен или неароматичен прстен кој што се состои од 5 до 7 членови на прстенот, кој може да содржи во дополние кон азотниот атом од еден до 3 хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот, при што се подразбира дека азотниот за кој станува збор може да биде заменет од страна на група која ги претставува атом на водород, или линеарна или разгранета (C1-C6)алкилна група, а при што се подразбира дека еден или повеќе од јаглеродните атоми од можни супституенти, може да се деутерира,

• R₉ претставува Су₁, Су₁-алкил(C0-C6) - Су₂, -Су₁-алкил(C0-C6)-О-алкил (C0-C6) - Су₂, -Су₁-алкил(C0-C6)-NR₈-алкил(C0-C6)-Су₂, -Су₁-Су₂-О-алкил(C0-C6) -Су₅, -NR₈R₈ ', -C(O)-NR₈R₈', -OR₈, -NR₈-C(O)-R₈ ', -О-алкил(C1-C6)-OR₈, -SO₂R₈, -C(O)-OR₈, -NH-C - (O)-NH-R₈,

• R₁₀, R₁₀', R₁₁ и R₁₁', независно еден од друг, претставуваат атом на водород или евентуално супституирана линеарна или разгранета (C1-C6) алкил група,

• R₁₂ претставува атом на водород или хидрокси група,

• Су₁, Су₂, Су₃, Су₄, Су₅ и Су₆, независно еден од друг, претставуваат циклоалкилна

група, хетероциклоалкил група, арил или хетероарил група,

• n е цел број еднаков на 0 или 1, каде што се подразбира дека:

- "Арил" значи фенил, нафтил, бифенил, инданил или инденил група,

- "хетероарил" значи која било моно- или би-циклична група која што се состои од 5 до 10 членови на прстенот, кој има барем еден ароматична средина и содржи од 1 до 3 хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот,

- "циклоалкил" значи која било моно- или би-циклична не-ароматична карбоциклична група која содржи од 3 до 10 членови на прстенот,

- "хетероциклоалкил" значи која било моно- или би-циклична не-ароматична карбоциклична група којашто содржи од 3 до 10 прстенести

членови и содржи од 1 до 3 хетероатоми одбрани од кислород, сулфур и азот, кој може да вклучуваат фузиран, премостен или спиро прстенести системи,

при што е можно за арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклоалкил групите како што се дефинирани како и алкил, алкенил, алкинил, алкокси, да се супституираат со од 1 до 4 групи одбрани од по избор супституиран линеарен или разгранет (C1-C6)алкил, по избор супституирана линеарна или разгранета (C2-C6)алкенил група, евентуално супституирана чинеарна или разгранета

(C2-C6)алкинил група, по избор супституирана линеарна или разгранета (C1-C6)алкокси, по избор супституиран со (C1-C6) алкил-S-,

хидрокси, оксо (или N-оксид, каде што е соодветно), нитро, цијано, -C(O)-OR', -О-C(O)-R', -CO-NR'R ", -NR'R", -(C=NR')-OR",

линеарен или разгранет (C1-C6)полихалоалкил, трифлуорометокси, или халоген, при што се подразбира дека R' и R" независно еден од друг претставуваат атом на водород или опционално супституирана праволиниска или разгранета (C1-C6)алкил група, и при што се подразбира дека еден или повеќе од јаглеродните атоми од

претходните можни супституенти, може да се деутерираат, нивните енантиомери, диастереоизомери и атропизомери, и нивни додатни соли со фармацевтски прифатлива киселина или база.

има уште 49 патентни барања.

(51) **A 61M 39/10, A 61J 1/05, A 61M 1/16**

(11) **6754**

(13) T1

(21) **2016/661**

(22) 27/09/2016

(45) 28/02/2017

(96) 11/03/2002 EP10009237.8

(97) 07/09/2016 EP2308548

(73) **Fresenius Medical Care Deutschland GmbH**

Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Brehm, Winfried; Dupin, Thierry; Eggert, Ilona; Faulhaber, Thomas; Graf, Thomas, Dr. and Laffay, Philippe

(54) **ПОВРЗУВАЧ, САД СО ТАКОВ**

ПОВРЗУВАЧ И УРЕД ЗА ПОДГОТОВКА НА ФЛУИД СО СПОЕН ПОВРЗУВАЧ ЗА ТАКОВ САД

(57) 1 Комбинација на сад и уред за подготовка на флуид (50) со извор за распрснување на флуид којшто е поврзан со линија на распрснување на флуид (51), и со подготвена линија на флуид (52) со цел подготовка на флуидот, садот содржи дел за складирање (31) и дел за поврзување (1), делот за поврзување содржи поврзувач (1) за поврзување на линиите на флуидот со прв дел на поврзувачот (2) којшто обезбедува прв отвор (3) за поврзување на првата линија на флуидот со третата линија на флуидот, втор


дел на поврзувачот (4) којшто обезбедува втор отвор (5) за поврзување на втората линија на флуидот со четвртата линија на флуидот,

уред за монтажа (2, 4) којшто овозможува поврзување на првите (2) и вторите (4) делови на поврзувачот кон споените делови на споениот поврзувач кадешто

уредот за монтажа содржи на два странично одвоени уреди за монтажа (2, 4) кој овозможуваат поврзување на два еднакво странично одалечени споени уреди за монтажа на споениот поврзувач, кадешто секој од двата уреда за монтажа (2, 4) вклучуваат еден или два отвора (3, 5), уредот за подготовка на флуид содржи монтажен дел за поврзување (53, 54) погоден за монтажа и поврзување на контејнерот такашто линијата на распрснување на флуидот (51) и подготвената линија на флуидот (52) се во флуидна комуникација со внатрешноста на садот (30), монтажниот уред за поврзување содржи прв (53) и втор (54) споен монтажен уред, линијата на распрснување на флуидот (51) е третата флуидна линија и подготвената флуидна линија (52) е четвртата флуидна линија, и кадешто првите (53) и вторите (54) споени монтажни уреди се први (53) и втори (54) комори за вметнување во коишто првите (2) и вторите (4) монтажни уреди на

поврзувачот (1) се вметнати за поврзување и којшто содржат прв машински елемент за поврзување (55) којшто ја прекинува линијата на распрснување на флуидот (51) и

втор машински елемент за поврзување којшто ја прекинува подготвената флуидна линија (52).
има уште 10 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 403/12, A 61K 31/517, 45/06, A 61P 35/00

(11) 6753

(13) T1

(21) 2016/662

(22) 27/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20100417131P 24/11/2010 US

(96) 11/11/2011 EP11785338.2

(97) 29/06/2016 EP2643313

(73) Merck Patent GmbH

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) XIAO, Yufang; GOUTOPOULOS, Andreas; HUCK, Bayard, R.; JONES, Reinaldo; NEAGU, Constantin and BANKSTON, Donald

(54) КИНАЗОЛИН КАРБОКСАМИД

АЗЕТИДИНИ

(57) 1 Соединение со Формула (II')



и/или негови стереоизомери или таутомери, или фармацевтски прифатливи соли со секој од претходните, вклучувајќи нивна мешавина во секој сооднос, кадешто:


R1, R2 се H, R3', R3'' се независни H, LA или Hal, R4, R5, R6, R7, R8, се независни H, Hal, LA, OH, SH, O(LA), NH2, NH(LA), N(LA)2, NO2, CN, OCN, SCN, COOH, COO(LA), CONH2, CONH(LA), CON(LA)2, NHCO(LA), NHCONH(LA), NHCONH2, NHSO2(LA), CO(LA), SO2NH2, SO2(LA) или SO2Hal, R5, R6 се приложени заедно со

фенил групата и може да се формира 9 или 10 член бицикличен прстенест систем, во кој 1 или 2 од не- фенилните јаглеродни атоми можат да бидат независно заменети од NH, O или S, во кој циклост формиран од R5 и R6 може да биде несупституиран или моно- или дисупституиран од Hal или LA, еден од R5, R6, R7 може да биде Ar1, O(Ar1), NH(Ar1), CONH(Ar1), NHCO(Ar1), NHCONH(Ar1), NHSO2(Ar1), CO(Ar1) or SO2(Ar1),

додека другите два од R5, R6, R7 не се Ar1, O(Ar1), NH(Ar1), CONH(Ar1), NHCO(Ar1), NHCONH(Ar1), NHSO2(Ar1), CO(Ar1) or SO2(Ar1), Ar1 е моноцикличен ароматичен

хомо- или хетероцикличен којшто има 0, 1, 2 или 3 N, O и/или S атоми и 5 или 6 скелетни атоми, кој можат да бидат несупституирани или, независни еден од друг, моно-, ди- или трисупституирани од Hal, LA, OH, SH, O(LA), NH2, NH(LA), N(LA)2, NO2, CN, OCN, SCN, COOH, COO(LA), CONH2, CONH(LA), CON(LA)2, NHCO(LA), CHO, CO(LA), SO2NH2, SO2(LA) и/или SO2Hal, LA е неразгранет или разгранет, линеарен алкил којшто има 1, 2, 3 или 4 C атоми, кадешто атомите 1, 2 или 3 H можат да бидат заменети од Hal, и Hal е F, Cl или Br. има уште 9 патентни барања.

Слика 1



(51) A 61P 27/16, A 61K 31/496, 9/00

(11) 6752

(21) 2016/663

(30) EP20080306013 24/12/2008 --

(13) T1

(22) 28/09/2016

(45) 28/02/2017

(96) 23/12/2009 EP09798938.8

(97) 13/07/2016 EP2382013

(73) INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)

101, rue de Tolbiac 75013 Paris, FR



(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DESMADRYL, Gilles and CHABBERT, Christian

(54) СЕЛЕКТИВЕН ХИСТАМИНСКИ Н4 РЕЦЕПТОРЕН АНТАГОНИСТ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА НАРУШУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНО УВО И МОЗОК

(57) 1 Селективен хистамински Н4 рецепторен антагонист за употреба при лекување и/или лекување на барем еден симптом на нарушување на внатрешно уво и мозок, каде што селективниот хистамински Н4 рецепторен антагонист:

- има $K_{iH3}:K_{iH4}$ однос над 10:1, и
- е избран од групата којашто се состои од:

- 1-[(5-хлоро-1Н-бензимидазол-2-ил)карбонил]-4-метилпиперазин,
- 1-[(5-хлоро-1Н-индол-2-ил)карбонил]-4-метилпиперазин,
- 4-((3R)-3-Аминопиролидин-1-ил)-6,7-дихидро-5Н-бензо[6,7]циклохепта[1,2-d]пиримидин-2-иламин,
- цис-4-(Пиперазин-1-ил)-5,6,7a,8,9,10,11,11a-октахидробензофуоро[2,3-h]киназолин-2-амин,
- 2-изобутил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Изобутил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклохексилметил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-(4-Флуоробензил)-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклопропил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-терт-Бутил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-

ил)пиримидин-4-амин,

- 2-Изопропил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-(Циклопропилметил)-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 6-(3-(Метиламино)азетидин-1-ил)-2-(феноксиметил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклопропил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-терт-Бутил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Изопропил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 6-((3R)-3-(Метиламино)пиролидин-1-ил)-2-(феноксиметил)пиримидин-4-амин,
- 6-(3-Аминоазетидин-1-ил)-2-изобутилпиримидин-4-амин,
- 2-Изобутил-6-(3-метил-3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 6-((3R)-3-Аминопиролидин-1-ил)-2-изобутилпиримидин-4-амин,
- 2-ЦиклоБутил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-ЦиклоБутил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклопентил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклопентил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-(2,2-Диметилпропил)-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-(2,2-Диметилпропил)-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-(2-ЦиклопентилЕтил)-6-((3R)-3-

(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-4-амин,


- 2-Циклохексилметил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклопропилметил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклохексил-6-(3-(метиламино)азетидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-Циклохексил-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- 2-(4-Флуоробензил)-6-((3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил)пиримидин-4-амин,
- N4-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин тартрат,
- N4-Изобутил-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин
- N-Изобутил-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-4-амин,
- N-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-4-амин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(4aR*,7aR*)-октагидро-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Циклопропил-6-[(4aR*,7aR*)-октагидро-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил] пиримидин-2,4-диамин,
- N4-ЦиклоБутил-6-[(4aR*,7aR*)-октагидро-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-диамин,

- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[3-(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 6-(3-Метиламино-азетидин-1-ил)- N4-(3,3,3-триФлуоро-пропил)-пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Циклопропилметил-6-(3-метиламино-азетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(3,3-Диметил-Бутил)-6-(3-метиламино-азетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(3-Флуоро-бензил)-6-(3-метиламино-азетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Циклопентилметил-6-(3-метиламино-азетидин-1-ил)-пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Изобутил-6-[3-(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 6-[3-(Метиламино)азетидин-1-ил]- N4-пропил-пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2-Метоксибензил)-6-[3-(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(3R)-3-метилПиперазин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Этил-6-(4-метилПиперазин-1-ил)пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(Циклопропилметил)-6-(4-метилПиперазин-1-ил)пиримидин-2,4-диамин,
- 6-[3-(Метиламино)азетидин-1-ил]- N4-(2-метилБутил)пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,5-ДиФлуоробензил)-6-[3-(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,3-ДиФлуоробензил)-6-[3-(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Бутил-6-[3-(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 6-[(3R)-3-(Метиламино)пиролидин-1-ил]- N4-(2-метилЦиклопропил) пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Изобутил-6-(4-метил-1,4-diazepan-1-ил)пиримидин-2,4-диамин,



- N4-(Циклопропилметил)-6-(3-пиролидин-1-ил-азетидин-1-ил)пиримидин-2,4-диамин,
- N4-БиЦикло[1.1.1]пент-1-ил-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 6-[3-Метил-3-(метиламино)азетидин-1-ил]-N4-пропилпиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-(гексахидропироло[1,2-а]пиперазин-2(1H)-ил)пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-(3-пиролидин-1-ил-азетидин-1-ил)пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[3-(изопропилАмино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(терт-Бутил)-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 6-[(3R)-3-(Метиламино)пиролидин-1-ил]-N4-(1-метилЦиклопропил) пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(терт-Бутил)-6-[(4aS*,7aS*)-октаhydro-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-Пиперазин-1-илпиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[3-(метиламино)азетидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(3aR*,7aS*)-октаhydro-5H-пироло[3,2-c]пиридин-5-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 6-Пиперазин-1-ил- N4-пропилпиримидин-2,4-диамин,
- N4-(Циклопропилметил)-6-[4aR,7aR]-октаhydro-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(2,2-Диметилпропил)-6-[(4aS,7aS)-октаhydro-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-(Циклопропилметил)-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-изопропил-6-[(4aS,7aS)-октаhydro-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 4-[3-(Метиламино)азетидин-1-ил]-6-(4-метилpiperidin-1-ил)пиримидин-2-амин,
- N4-(Циклопентилметил)-6-[(3R)-3-(метиламино)пиролидин-1-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- N4-Циклобутил-6-[(4aS,7aS)-октаhydro-6H-пироло[3,4-b]пиридин-6-ил]пиримидин-2,4-диамин,
- 6-[(3R)-3-(Метиламино)пиролидин-1-ил]-N4-пропилпиримидин-2,4-диамин, и
- N4-Етил-6-(4-метил-1,4-дiazепан-1-ил)пиримидин-2,4-диамин.

има уште 5 патентни барања.



Слика 1

(51) С 07К 19/00, А 61К 38/48, С 07К 14/195,
С 12Н 9/36, 9/50, 9/52

(11) 6747

(13) Т1

(21) 2016/664

(22) 29/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP09015998 23/12/2009 --

(96) 23/12/2010 EP10798274.6

(97) 13/07/2016 EP2516471

(73) HYpharm GmbH

Am Neuland 3 82347 Bernried, DE

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје


(72) GRALLERT, Holger and
LEOPOLDSIEDER, Sonja

(54) **ХИМЕРИЧНИ ПОЛИПЕПТИДИ И
НИВНА УПОТРЕБА ВО БАКТЕРИСКА
ДЕКОЛОНИЗАЦИЈА**

(57) 1 Химеричен полипептид кој што
вклучува прв дел и втор дел споен со

линкер, каде што
(а) наведениот прв дел вклучува аминокиселинска секвенца од бактериоциински клеточно врзувачки домен (CBD); и
(б) наведениот втор дел вклучува аминокиселинска секвенца од најмалку еден ензимски активен домен (EAD) избран од
(i) литичкиот домен од бактериофаген ендолизин, каде што литичкиот домен има најмалку 80%, пожелно 90%, идентичност на аминокиселинската секвенца со полипептидот од SEQ ID NO: 1; и
(ii) литичкиот домен од бактериски автолизин, каде што литичкиот домен има најмалку 80%, пожелно 90%, идентичност на аминокиселинската секвенца со полипептидот од SEQ ID NO: 3, каде што полипептидот има литичка активност на бактериски клеточен сид. има уште 13 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07H 15/12, A 61K 31/715, 39/21, 39/235, 39/245, 39/39**

(11) **6746**

(13) T1

(21) **2016/665**

(22) 29/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) USP184703 05/06/2009 US

(96) 04/06/2010 EP10784178.5

(97) 31/08/2016 EP2437753

(73) **Infectious Disease Research Institute
1124 Columbia Street Suite 400 Seattle,
Washington 98104, US**


(74) **ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ**

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) REED, Steven, G. and CARTER, Darrick

(54) **СИНТЕТИЧКИ ГЛИКОПИРАНОЗИЛ
ЛИПИДНИ АДЈУВАНТИ И СОСТАВИ ЗА
ВАКЦИНА КОИ ШТО ГИ СОДРЖАТ НИВ**


(57) 1 Соединение на GLA кое што ја има следната структура (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол, каде

што:
L1, L2, L3, и L4 се исти или различни и независно -O-, -NH- или -(CH2)-;
L5 и L6 се -O-;
L7, L8, L9, и L10 се -C(=O)-;

Y1 е -OP(=O)(OH)2; R2 и R4 се исти или различни и независно
Y2, Y3 и Y4 се секој -OH; C6-11 алкил.
R1, R3, R5 и R6 се исти или различни и има уште 12 патентни барања.
независно C8-13 алкил; и



Слика 1

(51) **C 07C 25/13**

(11) **6745**

(13) T1

(21) **2016/666**

(22) 29/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US43452P 09/04/2008 US and

US80437P 14/07/2008 US

(96) 08/04/2009 EP13195754.0

(97) 31/08/2016 EP2706050

(73) **E. I. du Pont de Nemours and Company**
Wilmington, DE 19805, US

(74) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Annis, Gary David

(54) **1-Хлоро-3-јодо-5-
(трифлуорометил)бензен**

(57) 1 Соединение кое што е 1-хлоро-3-
јодо-5-(трифлуорометил)бензен

(51) **C 07K 5/083, A 61K 38/00**

(11) **6744**

(13) T1

(21) **2016/667**

(22) 29/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201261582760P 03/01/2012 US

(96) 03/01/2013 EP13733613.7

(97) 21/09/2016 EP2800749

(73) **Genentech, Inc. and Curis, Inc.**
One DNA Way South San Francisco, CA
94080-4990, US and 4 Maguire Road
Lexington, MA 02421, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) COHEN, Frederick; FLYGARE, John A.;
GAZZARD, Lewis J. and TSUI, Vickie Hsiao-Wei

(54) **ИНХИБИТОРИ НА IAP**

(57) 1 Соединение со формула



кадешто



Слика 1

(51) A 23L 29/30, A 23C 9/13, A 23L 2/02,
2/60, 27/30, A 61K 31/70, A 61P 3/06, 3/10,
9/02, C 13B 10/00, 50/00

(11) **6743**

(13) T1

(21) **2016/668**

(22) 30/09/2016

(45) 28/02/2017

(96) 13/06/2007 EP07011615.7

(97) 05/10/2016 EP2002734

(73) **Wild Valencia, S.A.**

**Partida Ia Coma s/n 46740 Carcaixent
Valencia, ES**

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) Wild, Hans-Peter; Salom, Rafael and
Zaldua, Ignacio

(54) **СОСТАВ НА ЈАГЛЕНИ ХИДРАТИ
ДОБИЕН ОД МЕДИТЕРАНСКО ОВОШЈЕ**

(57) 1 Состав кој што вклучува јаглени хидрати добиени од рогач и јаглени хидрати добиени од најмалку едно од следните овошја, кој што вклучува 18-28% (т/т) на

гликоза, 30-44% (т/т) на фруктоза, 16-33% (т/т) на сахароза, 7-13% (т/т) на полиалкохоли, и 1-3% (т/т) на други шеќери, каде што процентите се базирани на сувата материја.

(51) **A 63B 43/00, B 29D 22/04**

(11) **6728**

(13) T1

(21) **2016/669**

(22) 30/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) DE102012218858 16/10/2012 DE

(96) 10/10/2013 EP13188149.2

(97) 14/09/2016 EP2722160

(73) **John GmbH**

83395 Freilassing, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) John, Susanne

(54) **МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ПЛАСТИЧНИ ТОПКИ И ПЛАСТИЧНА
ТОПКА**


(57) 1 Метод за производство на пластични топки, при што методот ги опфаќа следните

чекори:


производство на смеса за работење (2) која што се состои од најмалку еден пластичен материјал;

додавање на пигменти кои што даваат ефект на сјај во смесата за работење (2);
обликување на полузавршениот производ (16) од смесата за работење (2);
нанесување на бои на областите (28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44) од полузавршениот производ (16);

при што методот се карактеризира со тоа што во најмалку една област (28, 32, 36) од полузавршениот производ (16) е нанесена најмалку една транспарентна боја. има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1а



СЛИКА 1б

(51) **A 61K 38/47, A 61P 21/00**

(11) **6726**

(13) T1

(21) **2016/670**

(22) 30/09/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20000219237P 18/07/2000 US

(96) 10/07/2001 EP14167882.1

(97) 14/09/2016 EP2767291

(73) **Duke University**

Erwin Road Durham, NC 27710, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **Chen, Yuan-Tsong**

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТ НА
АКУМУЛИРАЊЕ НА ГЛУКОГЕН ТИП II**

(57) 1 Рекомбинантна човечка - глюкозидаза (GAA) произведена во оваријална клеточна култура од Кинески хрчак за употреба во постапка за лекување на болест на акумулирање на глукоген тип II кај човек или постапка за лекување на кардиомиопатија поврзана со болест на акумулирање на глукоген тип II кај човек, каде што човекот е CRIM-негативен на ендогена киселинска α -глюкозидаза и каде што споменатата рекомбинантна човечка киселинска α -глюкозидаза е администрирана во комбинација со имunosупресивен или имунотерапевтски режим. има уште 10 патентни барања.



Слика 1А



Слика 1Б

(51) **A 61K 38/08, A 01N 37/46, A 61K 47/10, 9/00**

(11) **6725**

(13) T1

(21) **2016/671**

(22) 03/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201213494295 12/06/2012 US

(96) 10/06/2013 EP13803656.1

(97) 17/08/2016 EP2858721

(73) **Dipexium Pharmaceuticals, Inc.**

White Plains NY 10603, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DESAI, Nayan

(54) **СТАБИЛНА ФОРМУЛАЦИЈА СО ПЕКСИГАНАН**

(57) 1 Формулација за локална примена која што содржи пексиганан или кисела

дополнителна сол од тоа која што содржи прв хидрофилен сурфактант кој што има вредност на хидрофилен-липофилен баланс (HLB) помеѓу 12 и 17 и втор хидрофобен сурфактант кој што има HLB вредност помеѓу 3.5 и 5.5, при што првиот хидрофилен и вториот хидрофобен сурфактант содржат од 1.5 % w/w до 5.0 % w/w од формулацијата, а тежинскиот сооднос помеѓу првиот и вториот сурфактант е таков што мешаниот HLB е помеѓу 12.5 и 14.5, при што првиот хидрофилен сурфактант е поли- α -оксиетилен(20)-сорбитанмоностеарат (Tween® 60), а вториот хидрофобен сурфактант е сорбитанмоностеарат (Span® 60).

има уште 6 патентни барања.

(51) **A 61K 39/395**

(11) **6724**

(13) T1

(21) **2016/672**

(22) 03/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) US412728P 11/11/2010 US and

US413960P 15/11/2010 US

(96) 11/11/2011 EP11839071.5

(97) 21/09/2015 EP2637690

(73) **AbbVie Biotechnology Ltd**

HM 11 Hamilton, BM

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) WEBER, Carsten; NEU, Michael;

TSCHOEPE, Markus; REDDEN, Laura;

FRAUNHOFER, Wolfgang; GASTENS, Martin;

FEICK, Alexander; PAULSON, Susan K. and ZHU, Tong

(54) **ВИСОКО КОНЦЕНТРИРАНИ АНТИ-ТНФалфа АНТИТЕЛО ТЕЧНИ ФОРМУЛАЦИИ**

(57) 1 Течна водена формулација составена во суштина од:

(1) 100 mg/ml адалимумаб;


(2) 1 mg/ml полисорбат-80;

(3) 42 mg/ml манитол; и

(4) вода,

назначена со тоа, што формулацијата не содржи пуфер. има уште 6 патентни барања.

Нацрт 1



А=Висока конц. Формулација 1
 Б=Висока конц. Формулација 3
 Ц=Висока конц. Формулација 4
 Д=Комерцијална Формулација 1

(51) C 25F 1/06

(11) 6723

(21) 2016/673

(13) T1

(22) 03/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) US201161539259P 26/09/2011 US

(96) 26/09/2012 EP12775373.9

(97) 14/09/2016 EP2761063

(73) Ak Steel Properties, Inc.

9227 Centre Pointe Drive West Chester, OH
 45069, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GLASS, Amanda, R.; RODABAUGH,
 Ronald, D. and PRICE, David, M.

(54) **НЕРГОСУВАЧКИ ЧЕЛИК КОЈШТО СЕ
 НАГРИЗУВА СО ОКСИДИЗАЦИЈА, ВО
 БАЊА СО ЕЛЕКТРОЛИТСКИ КИСЕЛИНИ**

(57) 1 Постапка на нагризување на лента на феритен нерѓосувачки челик којашто содржи: третирање на челикот со прва мешавина која се наоѓа во прва када, првата мешавина содржи H_2SO_4 , вишок на барем еден оксидизирачки агенс, кадешто барем едниот оксидизирачки агенс служи за претворање на железо сулфат во феритен сулфат ($Fe_2(SO_4)_3$), и примена на струја кон челикот, пришто првата мешавина не содржи HF.
 има уште 18 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 209/42

(11) 6709

(13) T1

(21) 2016/674

(22) 03/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) FR20120000034 05/01/2012 FR

(96) 04/01/2013 EP13150305.4

(97) 06/07/2016 EP2612851


(73) Les Laboratoires Servier

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex,
FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Linol, Julie; Grenier, Arnaud; Laurent,
Stéphane and Mathieu, Sébastien

(54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА L-
АРГИНИН СОЛ НА ПЕРИНДОПРИЛ


(57) 1 Постапка за добивање на
периндоприл L-аргинин сол со формулата
(I):


со помош на реакцијата помеѓу периндоприл
и L-аргинин во системот растворувач одбран
од:

бинарна мешавина на ацетонитрил и
диметил сулфоксид,
бинарна мешавина од етил ацетат и
диметил сулфоксид,
една тројна мешавина на ацетонитрил,
диметил сулфоксид и толуен,

на температура од 10 до 100°C, проследено
со изолација со помош на филтрација на L-
аргинин сол со што се добива.
има уште 5 патентни барања.

Нацрт 1/1.



Позиција [°2Тета] (Бакар (Cu))

Нацрт 1: Дифрактограм на делта форма на преиндоприл L-аргинин

(51) **A 61K 39/135, 39/02, 39/12, 39/295, 39/39, A 61P 31/00**

(11) **6708**

(13) T1

(21) **2016/675**

(22) 04/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20090241171P 10/09/2009 US

(96) 09/09/2010 EP10757885.8

(97) 10/08/2016 EP2475384

(73) **Merical, Inc.**

3239 Satellite Boulevard, Bldg 500, Duluth Georgia 30096, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DETRAZ, Noel Joseph, Francois and RIGAUT, Guillaume

(54) НОВА ФОРМУЛАЦИЈА НА ВАКЦИНА КОЈШТО СЕ СОСТОИ ОД САПОНИН-КОЈШТО СОДРЖИ АДЈУВАНТИ

(57) 1 Состав на вакцина којшто содржи инјективна масло-во-вода (М/В) емулзија, којашто се состои од:

(i) воден раствор којшто содржи најмалку еден имуноген којшто е инактивирана болест на Лигавка-и-Шап (FMD) вирус, неактивиран свински цировирус тип 2 (PCV-2) вирус, или неактивирана бактерија од типот Микоплазматична хиопневмонија;

(ii) воден раствор којшто содржи сапонин со количина од 0.35 mg/доза до 3.0 mg/доза;

(iii) воден раствор којшто содржи алуминиум хидроксид кадешто концентрацијата на алуминиум хидроксид е помеѓу 0.065% w/v до 1.0% w/v;

(iv) минерално масло;

(v) не-јонски липофилен сурфактант;


(vi) не-јонски хидрофилен сурфактант којшто има висока хидрофилна-липофилна балансна (HLB) вредност помеѓу 13 и 40; и

(vii) не-јонски хидрофилен сурфактант којшто има ниска хидрофилна-липофилна балансна (HLB) вредност помеѓу 9 и 13.


има уште 13 патентни барања.

Слика 1

Phase Inversion Temperature (PIT) Determination by Conductivity – Trial 1



Phase Inversion Temperature (PIT) Determination by Conductivity – Trial 2


(51) **A 61M 15/00**

(11) **6706**

(21) **2016/676**

(13) T1

(22) 04/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) TR201206167 25/05/2012 TR;

TR201301562 08/02/2013 TR and

TR201301847 15/02/2013 TR

(96) 24/05/2013 EP13169210.5

(97) 13/07/2016 EP2666499

(73) **Arven Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.**
Istanbul 34460, TR

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Toksöz, Zafer; Cifter, Ümit; Türkyilmaz, Ali
and Mutlu, Onur


(54) **МЕХАНИЗАМ ЗА АКТИВИРАЊЕ ЗА**
УРЕД ЗА ВДИШУВАЊЕ

(57) 1 Уред за вдишување на сув прашок (7)
кој што се состои од тело (3) кое што има
површина за ракување (2) поставена на
нејзината внатрешна површина (1),
активатор (5) кој што има вдлабнатина (4) со
форма која што ја надополнува површината
за ракување (2), и пружина (6), при што
уредот за вдишување на сув прашок (7)
понатаму содржи:

- најмалку еден елемент за задржување (8)
поставен на внатрешната површина (1) на
телото дијагонално долж пружината (6) за да
му овозможи на активаторот да изврши
стабилно аксијално преместување

што се карактеризира со тоа што
(9).
има уште 1 патентни барања.

- споменатиот најмалку еден елемент за задржување (8) се состои од најмалку едно јазиче за зацврстување



СЛИКА 1

(51) H 04N 19/463, 19/11, 19/159, 19/176, 19/44

(11) 6778

(13) T1

(21) 2016/677

(22) 05/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) KRA20100079529 17/08/2010 KR and

KRA20110064301 30/06/2011 KR

(96) 12/08/2011 EP11818362.3

(97) 12/10/2016 EP2608541

(73) M&K Holdings Inc.

3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero
25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА
ВНАТРЕШНИ ПРЕДВИДУВАЊА

(57) 1 Постапка за декодирање на режим на внатрешно предвидување, која што вклучува:

повторно востановување на индикатор на група на режими на внатрешно предвидување и индекс на режимот на

предвидување од постоечката единица за предвидување;

генерирање на прва група на режими на внатрешно предвидување користејќи достапни режими на внатрешно предвидување од лева единица за предвидување и горна единица за предвидување од постоечката единица за предвидување, каде што бројот на режими на внатрешно предвидување кои што припаѓаат на првата група на режими на внатрешно предвидување е фиксиран на три;

одредување на режим на внатрешно предвидување кој што е вклучен во првата група на режими на внатрешно предвидување и индициран од индексот на режимот на внатрешно предвидување како режим на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување кога индикаторот на групата на режими на внатрешно предвидување ја индицира првата група на режими на внатрешно предвидување;

и одредување на режим на внатрешно предвидување кој што е вклучен во втора група на режими на внатрешно предвидување и индициран од индексот на режимот на внатрешно предвидување како


режим на внатрешно предвидување од постоечката единица за предвидување кога индикаторот на групата на режими на внатрешно предвидување ја индицира втората група на режими на внатрешно предвидување,

каде што, кога е достапен само еден режим на внатрешно предвидување надвор од левиот режим на внатрешно предвидување и горниот режим на внатрешно предвидување, првата група на режими на внатрешно предвидување е составена од достапниот режим на внатрешно предвидување и два дополнителни режими на внатрешно предвидување кои што се додадени на првата група на режими на внатрешно предвидување, каде што двата дополнителни режими на внатрешно предвидување се одредени согласно достапниот режим на внатрешно предвидување,

и каде што, кога достапниот режим на внатрешно предвидување е не-насочен режим на внатрешно предвидување, двата дополнителни режими на внатрешно предвидување се друг не-насочен режим на внатрешно предвидување и вертикален режим.

ма уште 3 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) С 21D 1/34, В 21В 45/02, С 21D 11/00,
9/00, 9/573, F 27D 17/00

(11) 6705

(13) T1

(21) 2016/681

(22) 05/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP20090009688 27/07/2009 --

(96) 22/07/2010 EP10736631.2

(97) 14/09/2016 EP2459758

(73) Tata Steel Nederland Technology B.V.

P.O. Box 10000 1970 CA IJmuiden, NL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PAULUSSEN, Geert

(54) ТОПЛИНСКА ЦЕВКА КОЈА СЕ

КОРИСТИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛЕНТА

(57) 1 Постапка за обработка на лента која следи патека за лента со помош на загревање или ладење каде што лентата се доведува во контакт со ваљак при што ваљакот содржи топлинска цевка, при што ваљакот истовремено загрева прва лента и лади втора лента, се карактеризира со тоа што димензиите на ваљакот и проектирањето на патеката на лентата се избрани така што отисокот на првата лента на ваљакот и отисокот на втората лента на ваљакот не се поклопуваат. има уште 7 патентни барања.



Слика 1

(51) С 07D 277/28, А 61K 31/427, А 61P 31/12, С 07D 417/14

(11) 6704

(13) T1

(21) 2016/682

(22) 06/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20070903228P 23/02/2007 US and US20070958716P 06/07/2007 US

(96) 22/02/2008 EP12167590.4

(97) 17/08/2016 EP2487162

(73) GILEAD SCIENCES, INC.

333 Lakeside Drive Foster City California 94404, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Desai, Manoj, C.; Hong, Allen, Y.; Hui, Hon, C.; Liu, Hongtao; Vivian, Radall, W. and Xu, Lianhong

(54) **МОДУЛАТОРИ НА ФАРМАКОКИНЕТСКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРАПЕВТИЦИ**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи соединение со формула IIB:



Формула
или негова фармацевтски прифатлива сол,
солват, стереоизомер и/или естер, кадешто:

R10a и R10b се секој независно H или -C1-4 алкил;

IIB

R12 е H или -CH3;

R13 е -(CH2)0-3CR17R18NR20R21, -(CH2)0-3CR17R18NR17C(O) NR20R21, -(CH2)1-3C(O)R22, -(CH2)1-3S(O)2R22 или -(CH2)1-3-R23;

R14 и R15 се секој независно H, -C1-4 алкил



или арилалкил;
 R17 и R18 се секој независно H или -C1-3 алкил;
 R19 е H, -C1-4 алкил или арилалкил;
 R20 и R21 се секој независно H, -C1-3 алкил, -C(O)R17 или -S(O)2R17; или R20 и R21, земени заедно со азотниот атом кон којшто тие се сврзани, формираат несупституиран или супституиран 5-6 член хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2 хетероатоми избрани од групата составена од N и O;
 R22 е H, -C1-3 алкил, -OR19 или -NR20R21;
 и
 R23 е несупституиран или супституиран 5-6

член хетероцикличен прстен којшто содржи 1-2 хетероатоми избрани од групата составена од N и O;

кадешто споменатиот несупституиран или супституиран 5-6 член хетероцикличен прстен формиран со R20 и R21 и споменатиот несупституиран или супституиран 5-6 член хетероцикличен прстен на R23 се секој независно несупституирани или супституирани со C1-2 алкил, фармацевтски прифатлив носач или ексципиент и дарунавир или негова фармацевтски прифатлива сол, солват и/или естер. има уште 9 патентни барања

(51) **C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 37/00, 43/00, 5/06, 9/10, C 12N 15/13**

(11) **6695**

(13) T1

(21) **2016/683**

(22) 06/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20060843430P 08/09/2006 US and US20070956653P 17/08/2007 US

(96) 07/09/2007 EP12154124.7

(97) 13/07/2016 EP2559705

(73) **Amgen Inc.**

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Han, Hq; Chen, Qing; Kwak, Keith, Soo-Nyung and Zhou, Xiaolan

(54) **АНТИ-АКТИВИН НА АНТИТЕЛА И НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) 1 Изолирано антители, или негов антиген врзувачки фрагмент, којшто специфично се врзува кон јазолен регион на човечки активин А, споменатиот регион ги прфрлува аминокиселините C11-S33 и аминокиселините C81-E111 на секвенцата прикажана во SEQ ID NO:225, и инхибира врзување на човечки активин А кон човечки активин А рецептор. има уште 10 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00, C 12N 1/21, 15/62, 15/70**

(11) **6702**

(13) T1

(21) **2016/684**

(22) 07/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) GB20000013810 06/06/2000 GB

(96) 05/06/2001 EP10010795.2

(97) 10/08/2016 EP2308975

(73) **UCB Pharma, S.A.**

Allée de La Recherche 60 1070 Brussels, BE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Athwal, Diljeet Singh; Weir, Andrew Neil

Charles; Popplewell, Andrew George;

Chapman, Andrew Paul; King, David John and Brown, Derek Thomas

(54) **АНТИТЕЛО МОЛЕКУЛИ КОИШТО ИМААТ СПЕЦИФИЧНОСТ ЗА ЧОВЕЧКИ ТУМОР НЕКРОЗИС ФАКТОР АЛФА И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Антитело молекула којашто има специфичност за човечки TNF α којшто има лесна низа со секвенцата дадена во SEQ ID NO:113 и тешка низа којашто ја има секвенцата дадена во SEQ ID NO:115 кадешто ефектор или репортер молекулата е сврзана за С-завршниот дел од тешката низа.

има уште 13 патентни барања.

Слика 1

Comparisons of framework regions of light chain of
antibody hTNF40 and human group 1 consensus sequences

Hu group 1 consensus : DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITC (SEQ ID NO: 83)
hTNF40 : DIQMTQSQKFMSTSVGDRVSYTC (SEQ ID NO: 84)

Hu Group 1 consensus : WYQQKPGKAPKLLIY (SEQ ID NO: 85)
hTNF40 : WYQQKPGQSPKALIY (SEQ ID NO: 86)

Hu Group 1 consensus : GVPSPRFGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYC (SEQ ID NO: 87)
hTNF40 : GVPYRFTGSGSGTDFTLTISTYQSEDLAEYTC (SEQ ID NO: 88)

Hu Group 1 consensus : FGQGTKVEIKR (SEQ ID NO: 89)
hTNF40 : FGAGTKLELKR (SEQ ID NO: 90)

(51) **C 07D 473/16, A 61K 31/517, 31/519, 31/52, A 61P 29/00, 37/00, C 07D 473/34, 487/04**

(11) **6700**

(13) T1

(21) **2016/685**

(22) 10/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) US20040570784P 13/05/2004 US

(96) 12/05/2005 EP13150110.8

(97) 14/09/2016 EP2612862

(73) **ICOS CORPORATION**

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US


(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Treiberg, Jennifer; Fowler, Kerry, W.; Huang, Danwen; Kesicki, Edward, A.; Ooi, Hua Chee; Oliver, Amy, R.; Ruan, Fuqiang and Puri, Kamal, Deep

(54) **КИАЗОЛИНОНИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЧОВЕЧКИ ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА ДЕЛТА**

(57) 1 Фармацевтски прифатлива сол од соединението:



кадешто фармацевтски прифатливата сол е избрана од групата составена од хидрохлорид, хидробромид, хидројодид и фосфатна сол.
има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 263/24, A 61K 31/421, C 07D 405/14**

(11) **6692**

(13) T1

(21) **2016/687**

(22) 12/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) EP20110152849 01/02/2011 -- and US201161439127P 03/02/2011 US

(96) 17/01/2012 EP12700288.9

(97) 14/09/2016 EP2670737

(73) **Aziende Chimiche Riunite Angelini**
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.
Viale Amelia, 70 00181 Roma, IT
(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) IACOANGELI, Tommaso; CHIAVARINI,
Mario; FAZIO, Antonello; MARCHETTI,
Marcello and CIOTTOLI, Giovanni Battista
(54) **МЕТОД НА ПОДГОТОВКА НА**
МЕТАКСАЛОН

(51) **H 04N 19/129, 19/109, 19/11, 19/122,**
19/13, 19/136, 19/159, 19/176, 19/18, 19/61,
19/91, 19/96

(11) **6793**

(13) T1

(21) **2016/688**

(22) 12/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) KRA20100038158 23/04/2010 KR

(96) 22/04/2011 EP15175096.5

(97) 12/10/2016 EP2947877

(73) **M&K Holdings Inc.**

3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero
25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу," 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) **АПАРАТ ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА**

(57) 1 Апарат за енкодирање на слика,
апаратот содржи:

интра предиктор (140) конфигуриран за да
генерира блок за предикција кој што користи
интра предикција;


единица за трансформирање/квантизација
(120) конфигурирана за да трансформира и
квантизира резидуален блок за да генерира
квантизиран блок за трансформирање;
инверзна единица за
квантизирање/трансформирање (160)

конфигурирана за да инверзно го квантизира
и инверзно го трансформира квантизираниот

блок за трансформирање; и
ентропи кодер (130) конфигуриран за да ги
ентропи-кодир квантизираните
коефициенти на трансформирање од
квантизираниот блок за трансформирање,
каде што квантизираните коефициенти на
трансформирање се поделени во множество
на под-блокови ако е детерминирано
големината на блокот за трансформирање
да е еднаква на или поголема од 8x8 во
интра предикција,
каде што множеството на под-блокови се
скенирани и коефициентите различни од
нула од секој под-блок се скенирани
согласно со модел на скенирање, каде што
наведениот модел за скенирање на
множеството на под-блокови и за скенирање
на коефициентите различни од нула од секој
под-блок е детерминиран со мод на интра
предикција од блокот за предикција за да ги
ентропи-кодир скенираните коефициенти
различни од нула, каде што, кога модот на
интра предикција е хоризонтален мод,
моделот на скенирање е вертикален мод на
скенирање,
каде што ентропи-кодерот (130) ги скенира
коефициентите различни од нула од секој
под-блок во спротивна насока од последниот
коефициент различен од нула од секој под-
блок.

има уште 5 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) A 61K 9/19, 39/395, 47/10, 47/26, 9/00, C
07K 16/24

(11) 6794

(13) T1

(21) 2016/689

(22) 12/10/2016

(45) 28/02/2017

(96) 23/05/2014 EP14169753.2

(97) 31/08/2016 EP2946765

(73) ARES TRADING S.A.

Zone Industrielle de l'Ourietaz 1170

Aubonne, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) Rinaldi, Gianluca; Fratarcangeli, Silvia and
Del Rio, Alessandra

(54) ТЕЧЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ

(57) 1 Течен фармацевтски состав кој што
вклучува:


- 45 до околу 55 mg/ml адалимумаб;
- 5 до 14 mM натриум ацетат/оцетна
киселина пуферен систем;

- 190 до 210 mM трexалоза;
 - 40 до 60 mM натриум хлорид;
 - 0.9 mg/mL до 1.1 mg/mL полисорбат
80; и
 - вода (за инјекција);
- каде што составот:
о има pH помеѓу 5.1 и 5.3;
о е без аргинин или вклучува аргинин
во концентрација од најмногу 0.001 mM;
о е без аминокиселини или вклучува
една или повеќе аминокиселини во (вкупна)
концентрација од најмногу 0.001 mM;
о е без површински активни материји со
исклучок на полисорбат 80 или вклучува
еден или повеќе од наведените површински
активни материји (исклучувајќи го
полисорбатот 80) во (вкупна) концентрација
од најмногу 0.0001 mM; и/или
о е без фосфатни пуферирачки агенси
(т.е. натриум дихидроген фосфат, динатриум
хидроген фосфат) или вклучува фосфатен
пуферен систем во концентрација од

најмногу

0.001

mM. има уште 8 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) С 07К 14/47, А 61К 39/395, А 61Р 35/00, С 07К 16/30

(11) 6691

(13) Т1

(21) 2016/690

(22) 12/10/2016

(45) 28/02/2017

(30) DE20041024617 18/05/2004 DE

(96) 18/05/2005 EP05745559.4

(97) 10/08/2016 EP1749027

(73) Ganymed Pharmaceuticals AG

An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SAHIN, Ugur; FRITZ, Stefan; GEPPERT, Harald-Gerhard; KOSLOWSKI, Michael and TÜRECI, Özlem

(54) ГЕНЕТСКИ ПРОИЗВОДИ РАЗЛИЧНО ИЗРАЗЕНИ ВО ТУМОРИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба при лекување на аденокарцином на стомак којшто се карактеризира со изразување на антиген поврзан со тумор, кадешто фармацевтскиот состав содржи антитело коешто специфично се врзува кон антигенот поврзан со тумор, кадешто антигенот поврзан со тумор има аминокиселинска секвенца којашто е кодирана од страна на нуклеинска киселинска секвенца во соголансот со SEQ ID NO: 7 или 8.

има уште 8 патентни барања.

Слика 1





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)				
8G02B6/50	8E02F5/12	6750	T1	8C07D213/81	8C07D213/81	6662	T1
8B68G7/04	8B60N2/58	6758	T1	8C07K14/005	8C07K19/00	6666	T1
8B60K6/26	8B60K6/442	6770	T1	8A61K33/06	8A61K31/5383	6670	T1
8B60W10/00	8B60K6/442	6770	T1	8A61P11/00	8A61K31/5383	6670	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	6759	T1	8H04N19/103	8H04N19/119	6671	T1
8A61K31/519	8C07D495/04	6767	T1	8C13B10/00	8A23L29/30	6743	T1
8A61K38/24	8A61K38/24	6757	T1	8C07K14/195	8C07K19/00	6747	T1
8C07D417/12	8A61K31/427	6761	T1	8C12N9/36	8C07K19/00	6747	T1
8A61K35/741	8A61K38/14	6762	T1	8A23D9/04	8A23D9/04	6749	T1
8A61K38/14	8A61K38/14	6762	T1	8A61P25/18	8C07D401/12	6751	T1
8B01L3/00	8G01N33/574	6763	T1	8C07D487/04	8C07D401/12	6751	T1
8G01N33/574	8G01N33/574	6763	T1	8C07K16/30	8C07K14/47	6691	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	6768	T1	8A61P35/00	8C07K16/22	6695	T1
8H04N19/159	8H04N19/463	6778	T1	8C12N15/13	8C07K16/22	6695	T1
8A61K31/517	8A61K31/517	6779	T1	8F27D17/00	8C21D1/34	6705	T1
8A61K31/122	8A61K31/122	6784	T1	8A61K39/395	8C07K16/24	6652	T1
8A61K31/4725	8C07D217/26	6785	T1	8C07K16/30	8C07K16/24	6652	T1
8C07D495/04	8C07D217/26	6785	T1	8H04N19/129	8H04N19/91	6654	T1
8A61K31/58	8A61K47/10	6786	T1	8A61P25/00	8C07D401/12	6655	T1
8A61K47/10	8A61K47/10	6786	T1	8C07D401/12	8C07D401/12	6655	T1
8C07F9/40	8C07D413/04	6787	T1	8A61K31/381	8A61K31/7042	6668	T1
8C07D217/16	8C07D405/12	6788	T1	8A61K31/7004	8A61K31/7042	6668	T1
8C07D403/04	8C07D207/22	6791	T1	8A61K31/7042	8A61K31/7042	6668	T1
8H04N19/129	8H04N19/129	6793	T1	8H04N19/46	8H04N19/50	6684	T1
8H04N19/13	8H04N19/129	6793	T1	8A61P13/12	8C07K16/24	6685	T1
8H04N19/159	8H04N19/129	6793	T1	8A61K47/48	8C07K14/16	6686	T1
8A61K9/14	8A61K9/20	6776	T1	8A61J1/05	8A61M39/10	6754	T1
8A61K45/06	8A61K31/66	6777	T1	8H04N19/119	8H04N19/50	6683	T1
8B02C13/26	8B02C13/14	6658	T1	8H04N19/50	8H04N19/50	6683	T1
8B02C13/20	8B02C13/14	6659	T1	8A61K31/505	8A61K9/08	6734	T1
8B02C13/26	8B02C13/14	6659	T1	8A61K9/10	8A61K9/08	6734	T1
8B65D55/02	8B65D1/02	6660	T1	8A23L1/325	8A23B7/02	6736	T1
				8A61K31/726	8A61K9/06	6737	T1

8A61M5/20	8A61M5/20	6697	T1
8A61K39/395	8C12N15/13	6702	T1
8H04N19/122	8H04N19/119	6672	T1
8A61P25/36	8A61K9/16	6676	T1
8C07D471/04	8C07D235/18	6703	T1
8C07D471/04	8C07D235/26	6710	T1
8A61P11/06	8A61K31/4704	6711	T1
8A61K31/4725	8C07D413/04	6712	T1
8A61P31/12	8C07D277/28	6704	T1
8A61K31/714	8A61K31/519	6718	T1
8C07C239/20	8C07C237/26	6720	T1
8C07C311/21	8C07C237/26	6720	T1
8C07D207/12	8C07C237/26	6720	T1
8C07D413/14	8C07D413/04	6722	T1
8A61K31/427	8C07D277/28	6680	T1
8B29D22/04	8A63B43/00	6728	T1
8A61P25/28	8C07C281/18	6665	T1
8C07D213/61	8C07C281/18	6665	T1
8C07C29/78	8C07C33/26	6802	T1
8A61K31/4355	8C07D403/12	6803	T1
8A61K31/519	8C07D403/12	6803	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	6803	T1
8C07D491/048	8C07D403/12	6803	T1
8C07D519/00	8C07D403/12	6803	T1
8C07K5/08	8C07D403/12	6803	T1
8A61K31/553	8C07D498/04	6805	T1
8C07D498/04	8C07D498/04	6805	T1
8H01T1/14	8H01H37/76	6806	T1
8A61P25/16	8A61K31/4704	6807	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	6809	T1
8C07D309/14	8C07D407/12	6648	T1
8A61P31/00	8C07D471/04	6741	T1
8C07D405/14	8C07D471/04	6741	T1
8E02F5/08	8E02F5/12	6750	T1
8E02F5/10	8E02F5/12	6750	T1
8B60N2/70	8B60N2/58	6758	T1
8B60W10/06	8B60K6/442	6770	T1
8A61K31/53	8C07D487/04	6759	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	6759	T1
8A61K31/424	8A61K38/14	6762	T1

8A61K31/74	8A61K38/14	6762	T1
8A61K39/395	8A61K38/14	6762	T1
8C12N5/09	8G01N33/574	6763	T1
8G01N33/49	8G01N33/574	6763	T1
8A61P15/00	8C07D471/04	6764	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6764	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	6765	T1
8A61K9/28	8A61K9/24	6774	T1
8A61P25/00	8C07D239/42	6775	T1
8C07D239/42	8C07D239/42	6775	T1
8H04N19/11	8H04N19/463	6778	T1
8H04N19/463	8H04N19/463	6778	T1
8A61K45/06	8A61K31/517	6779	T1
8G01N33/569	8A61K31/517	6779	T1
8G01N33/574	8A61K31/517	6779	T1
8A61K31/4704	8C07D215/38	6781	T1
8A61P29/00	8C07D215/38	6781	T1
8C07C49/233	8C07D215/38	6781	T1
8C07D405/12	8C07D215/38	6781	T1
8A61K31/553	8C07D217/26	6785	T1
8A61P43/00	8C07D217/26	6785	T1
8C07D237/34	8C07D217/26	6785	T1
8C07D401/12	8C07D217/26	6785	T1
8A61K47/36	8A61K47/10	6786	T1
8A01N43/824	8C07D413/04	6787	T1
8A61P35/00	8C07D405/12	6788	T1
8C07D295/125	8C07D405/12	6788	T1
8C07D417/12	8C07D405/12	6788	T1
8C40B30/04	8C40B30/04	6789	T1
8H04N19/61	8H04N19/129	6793	T1
8B02C13/20	8B02C13/14	6658	T1
8B02C13/14	8B02C13/14	6659	T1
8B02C21/00	8B02C13/14	6659	T1
8B65D41/34	8B65D1/02	6660	T1
8A61P31/14	8C07K19/00	6666	T1
8C07K19/00	8C07K19/00	6666	T1
8C12N15/62	8C07K19/00	6666	T1
8A61K33/14	8A61K31/5383	6670	T1
8H04N19/119	8H04N19/119	6671	T1
8H04N19/122	8H04N19/119	6671	T1



8H04N19/176	8H04N19/119	6671	T1
8H04N19/50	8H04N19/119	6671	T1
8A23L2/60	8A23L29/30	6743	T1
8C12N9/50	8C07K19/00	6747	T1
8A61K31/421	8C07D263/24	6692	T1
8A61K31/46	8A61K9/14	6693	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	6695	T1
8A61P5/06	8C07K16/22	6695	T1
8A61K31/4985	8C07D473/34	6696	T1
8H04N19/463	8H04N19/91	6654	T1
8C07D233/61	8C07D207/34	6664	T1
8A61K47/38	8A61K31/7042	6668	T1
8H04N19/105	8H04N19/50	6684	T1
8H04N19/19	8H04N19/50	6684	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	6685	T1
8A61K45/06	8C07D403/12	6753	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	6732	T1
8A61M15/00	8A61K9/00	6732	T1
8A61P25/00	8C07D495/20	6733	T1
8H04N19/105	8H04N19/50	6683	T1
8A23B7/02	8A23B7/02	6736	T1
8A61K9/06	8A61K9/06	6737	T1
8C07C59/01	8C07B59/00	6740	T1
8A41D31/02	8A41D13/002	6699	T1
8C07D487/04	8C07D473/16	6700	T1
8A61K31/444	8A61K31/444	6701	T1
8A61P19/02	8C12N15/13	6702	T1
8C07K16/24	8C12N15/13	6702	T1
8C12N1/21	8C12N15/13	6702	T1
8H04N19/44	8H04N19/119	6672	T1
8H04N19/50	8H04N19/119	6672	T1
8H04N19/503	8H04N19/119	6672	T1
8H04N19/96	8H04N19/119	6672	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	6676	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	6676	T1
8C07D413/04	8C07D413/04	6712	T1
8A61K31/5377	8A61K31/5377	6715	T1
8C12N15/85	8C07K16/18	6716	T1
8C07H19/23	8C07H1/00	6719	T1
8C07C275/42	8C07C237/26	6720	T1

8A61K31/675	8A01N57/00	6721	T1
8C07D403/14	8A01N57/00	6721	T1
8C25F1/06	8C25F1/06	6723	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	6724	T1
8A01N37/46	8A61K38/08	6725	T1
8C07D417/14	8C07D277/28	6680	T1
8B23Q11/00	8B23C3/00	6682	T1
8B25B11/00	8B23C3/00	6682	T1
8A61P3/10	8C07C281/18	6665	T1
8C07C33/26	8C07C33/26	6802	T1
8H01C7/12	8H01H37/76	6806	T1
8A61K31/138	8A61K31/4704	6807	T1
8A61P25/00	8A61K31/4704	6807	T1
8A61P25/24	8A61K31/4704	6807	T1
8A61K47/18	8A61K31/357	6689	T1
8A61K9/127	8A61K31/357	6689	T1
8A01K31/16	8C07D471/04	6741	T1
8C07D401/14	8C07D471/04	6741	T1
8C07D498/04	8C07D471/04	6741	T1
8E02F5/12	8E02F5/12	6750	T1
8A61P27/02	8A61K31/11	6653	T1
8C07D207/14	8A61K31/11	6653	T1
8A62B35/00	8E06C1/38	6656	T1
8B60N2/58	8B60N2/58	6758	T1
8A61K9/28	8A61K9/16	6760	T1
8A61K31/4439	8A61K38/14	6762	T1
8A61P31/04	8A61K38/14	6762	T1
8A01N37/34	8C07D249/18	6771	T1
8C07D249/18	8C07D249/18	6771	T1
8C07J75/00	8C07J75/00	6772	T1
8C07B59/00	8C07C229/36	6780	T1
8A61K51/08	8A61K51/04	6782	T1
8A61K31/537	8A61K45/06	6783	T1
8C07D413/12	8C07D217/26	6785	T1
8C07D413/04	8C07D413/04	6787	T1
8C07D235/26	8C07D405/12	6788	T1
8C07D295/14	8C07D405/12	6788	T1
8C07H21/04	8C40B30/04	6789	T1
8C07K14/00	8C40B30/04	6789	T1
8C07K7/06	8C40B30/04	6789	T1

8H04N19/18	8H04N19/129	6793	T1
8A61K31/675	8A61K31/66	6777	T1
8A61K9/00	8A61K31/66	6777	T1
8A61K47/10	8A61K9/19	6794	T1
8C07K16/24	8A61K9/19	6794	T1
8B02C13/14	8B02C13/14	6658	T1
8B65D50/04	8B65D1/02	6660	T1
8A61K9/107	8C07K19/00	6666	T1
8A61P37/04	8C07K19/00	6666	T1
8A61K9/12	8A61K31/5383	6670	T1
8H04N19/147	8H04N19/119	6671	T1
8H04N19/46	8H04N19/119	6671	T1
8H04N19/96	8H04N19/119	6671	T1
8C12N15/30	8C12N15/30	6796	T1
8A23C9/13	8A23L29/30	6743	T1
8C07C25/13	8C07C25/13	6745	T1
8A61K39/39	8C07H15/12	6746	T1
8C12N9/52	8C07K19/00	6747	T1
8A61P3/04	8C07H19/01	6748	T1
8A61P43/00	8C07H19/01	6748	T1
8A61K39/395	8C07K14/47	6691	T1
8C07D263/24	8C07D263/24	6692	T1
8C07K14/00	8A61K38/00	6694	T1
8C21D11/00	8C21D1/34	6705	T1
8A61M15/00	8A61M15/00	6706	T1
8A61K39/12	8A61K39/135	6708	T1
8A61M5/32	8A61M5/32	6650	T1
8C07D231/12	8C07D207/34	6664	T1
8C07D231/14	8C07D207/34	6664	T1
8C07D231/16	8C07D207/34	6664	T1
8C07D231/18	8C07D207/34	6664	T1
8C07D231/56	8C07D207/34	6664	T1
8C07H19/14	8C07H19/14	6667	T1
8A61K9/00	8A61P27/16	6752	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	6753	T1
8A61P25/00	8C07D495/20	6729	T1
8H04N19/147	8H04N19/50	6683	T1
8C07D495/08	8C07D217/24	6735	T1
8C07D473/16	8C07D473/16	6700	T1
8C07D473/34	8C07D473/16	6700	T1

8A61L27/22	8A61L27/22	6755	T1
8C07K19/00	8C12N15/13	6702	T1
8H04N19/105	8H04N19/119	6672	T1
8H04N19/19	8H04N19/119	6672	T1
8C07D403/10	8C07D235/18	6703	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	6677	T1
8A61P11/08	8A61K31/4704	6711	T1
8A61K31/428	8A61K31/428	6713	T1
8A61P25/00	8C07D487/22	6714	T1
8A01K67/027	8C07K16/18	6716	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	6716	T1
8C07K16/46	8C07K16/18	6716	T1
8A61P43/00	8A61K31/519	6718	T1
8A61P5/14	8A61K31/519	6718	T1
8C07D209/44	8C07C237/26	6720	T1
8C07D209/52	8C07C237/26	6720	T1
8F03D7/02	8F03D1/02	6679	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	6725	T1
8A61K47/10	8A61K38/08	6725	T1
8A61K31/155	8C07C281/18	6665	T1
8A61P25/00	8C07C281/18	6665	T1
8C07D253/075	8C07C281/18	6665	T1
8A61P3/00	8C07D498/04	6805	T1
8C07D401/14	8C07D403/12	6809	T1
8A61K31/357	8A61K31/357	6689	T1
8A61K47/34	8A61K31/357	6689	T1
8C07D403/14	8C07D471/04	6741	T1
8C07D207/12	8A61K31/11	6653	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	6657	T1
8B60K6/38	8B60K6/442	6770	T1
8B60W10/04	8B60K6/442	6770	T1
8A61P35/00	8C07D495/04	6767	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	6760	T1
8C07D213/75	8A61K9/16	6760	T1
8A61K35/747	8A61K38/14	6762	T1
8A61K36/064	8A61K38/14	6762	T1
8A61K45/06	8A61K38/14	6762	T1
8A61K31/4439	8C07D401/12	6765	T1
8C07F5/02	8C07D401/14	6768	T1
8H04N19/176	8H04N19/463	6778	T1



8C07C229/36	8C07C229/36	6780	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	6783	T1
8A61K9/107	8A61K47/10	6786	T1
8A61K31/404	8C07D405/12	6788	T1
8C07D209/32	8C07D405/12	6788	T1
8C07D405/12	8C07D405/12	6788	T1
8H04N19/176	8H04N19/129	6793	T1
8A61K31/42	8A61K31/66	6777	T1
8A61K31/6615	8A61K31/66	6777	T1
8B02C13/28	8B02C13/14	6658	T1
8B02C13/28	8B02C13/14	6659	T1
8A61K31/44	8C07D213/81	6662	T1
8A61K39/00	8C07K19/00	6666	T1
8A61K39/155	8C07K19/00	6666	T1
8C07C233/13	8C07C231/10	6669	T1
8A61K9/08	8A61K31/5383	6670	T1
8H04N19/112	8H04N19/119	6671	T1
8C07K5/083	8C07K5/083	6744	T1
8A61K39/235	8C07H15/12	6746	T1
8A61P3/10	8C07H19/01	6748	T1
8C11B5/00	8A23D9/04	6749	T1
8A61K31/506	8C07D401/12	6751	T1
8C07D401/12	8C07D401/12	6751	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	6691	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	6693	T1
8A61K38/16	8A61K38/00	6694	T1
8C21D9/00	8C21D1/34	6705	T1
8A61K31/47	8A61K31/47	6801	T1
8A61K39/295	8A61K39/135	6708	T1
8C07D211/46	8C07D401/12	6655	T1
8A61K38/21	8A61K38/21	6663	T1
8C07D207/34	8C07D207/34	6664	T1
8C07D249/06	8C07D207/34	6664	T1
8H04N19/96	8H04N19/50	6684	T1
8C07K16/28	8C07K16/24	6685	T1
8C07K14/16	8C07K14/16	6686	T1
8E21C50/02	8E02F3/88	6687	T1
8C12M1/04	8C12M1/107	6742	T1
8C12M1/107	8C12M1/107	6742	T1
8A61K31/496	8A61P27/16	6752	T1

8A61P27/16	8A61P27/16	6752	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	6753	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	6799	T1
8C07D495/20	8C07D495/20	6729	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	6730	T1
8A61K38/20	8C07K16/28	6731	T1
8A61K31/444	8C07D495/20	6733	T1
8C07D495/20	8C07D495/20	6733	T1
8A61P27/00	8C07D217/24	6735	T1
8A61K31/00	8A61K9/06	6737	T1
8A61K47/00	8A61K9/06	6737	T1
8H04L12/58	8H04L12/58	6738	T1
8A61M5/142	8A61M5/20	6697	T1
8A61K31/519	8C07D473/16	6700	T1
8A61K47/48	8C12N15/13	6702	T1
8A61P37/06	8C12N15/13	6702	T1
8C12N15/62	8C12N15/13	6702	T1
8H04N19/119	8H04N19/119	6672	T1
8H04N19/132	8H04N19/119	6672	T1
8A61K31/437	8C07D487/04	6673	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	6673	T1
8A61K9/48	8A61K9/16	6676	T1
8C07D407/12	8C07D235/18	6703	T1
8A61P35/00	8C07D235/26	6710	T1
8A61K31/4704	8A61K31/4704	6711	T1
8A61K39/155	8A61K39/155	6678	T1
8A61K45/06	8A61K31/519	6718	T1
8C07C275/16	8C07C237/26	6720	T1
8C07C311/08	8C07C237/26	6720	T1
8C07D207/16	8C07C237/26	6720	T1
8C07D207/34	8C07C237/26	6720	T1
8A01N57/00	8A01N57/00	6721	T1
8C07D417/14	8A01N57/00	6721	T1
8C07D471/04	8A01N57/00	6721	T1
8A61K31/55	8C07D413/04	6722	T1
8A61P17/00	8C07D413/04	6722	T1
8C07D267/14	8C07D413/04	6722	T1
8A61K9/00	8A61K38/08	6725	T1
8A61K31/502	8A61K31/502	6681	T1
8A61K47/32	8A61K31/502	6681	T1

8A61K31/53	8C07C281/18	6665	T1	8H04N19/593	8H04N19/119	6671	T1
8C07B57/00	8C07C33/26	6802	T1	8C12N15/861	8C12N15/30	6796	T1
8H01H37/76	8H01H37/76	6806	T1	8A23L2/02	8A23L29/30	6743	T1
8A61K31/428	8A61K31/4704	6807	T1	8A23L29/30	8A23L29/30	6743	T1
8A61K31/4704	8A61K31/4704	6807	T1	8A61K31/70	8A23L29/30	6743	T1
8A61K31/4985	8A61K31/4985	6688	T1	8A61P3/06	8A23L29/30	6743	T1
8A61P31/18	8A61K31/4985	6688	T1	8A61K38/00	8C07K5/083	6744	T1
8A61P35/00	8C07D407/12	6648	T1	8C07H15/12	8C07H15/12	6746	T1
8A61P9/04	8C07D407/12	6648	T1	8A61K38/48	8C07K19/00	6747	T1
8A61K31/404	8C07D471/04	6741	T1	8A61K31/7048	8C07H19/01	6748	T1
8E06C9/02	8E06C1/38	6656	T1	8C07H19/01	8C07H19/01	6748	T1
8B60K6/442	8B60K6/442	6770	T1	8C07D401/14	8C07D401/12	6751	T1
8B60W20/00	8B60K6/442	6770	T1	8C07D405/14	8C07D401/12	6751	T1
8A61P15/08	8A61K38/24	6757	T1	8A61K38/00	8A61K38/00	6694	T1
8A61K31/427	8A61K31/427	6761	T1	8A61P9/10	8C07K16/22	6695	T1
8A61K31/4164	8A61K38/14	6762	T1	8C07K16/22	8C07K16/22	6695	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	6764	T1	8C07D473/34	8C07D473/34	6696	T1
8A61K31/4184	8C07D401/14	6768	T1	8C21D9/573	8C21D1/34	6705	T1
8C07D471/08	8C07D401/14	6768	T1	8A61K39/135	8A61K39/135	6708	T1
8A01N43/707	8C07D249/18	6771	T1	8B29B17/02	8B29B17/02	6651	T1
8A61P33/00	8C07D249/18	6771	T1	8C07K16/24	8C07K16/24	6652	T1
8C07D231/56	8C07D249/18	6771	T1	8A61P11/06	8A61K38/21	6663	T1
8A61K31/505	8C07D239/42	6775	T1	8C07D233/68	8C07D207/34	6664	T1
8A61P35/00	8A61K31/517	6779	T1	8C07D233/84	8C07D207/34	6664	T1
8A61K31/5377	8A61K45/06	6783	T1	8C07D249/08	8C07D207/34	6664	T1
8A61P25/04	8C07D217/26	6785	T1	8H04N19/122	8H04N19/50	6684	T1
8C07D217/26	8C07D217/26	6785	T1	8H04N19/132	8H04N19/50	6684	T1
8A61K9/06	8A61K47/10	6786	T1	8C07D311/06	8C07D311/06	6798	T1
8C07D401/12	8C07D405/12	6788	T1	8C07D453/04	8C07D311/06	6798	T1
8G01N33/68	8G01N33/68	6790	T1	8A61M1/16	8A61M39/10	6754	T1
8A61K31/403	8C07D207/22	6791	T1	8C07H21/00	8C12N15/10	6800	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	6792	T1	8C12N15/10	8C12N15/10	6800	T1
8H04N19/96	8H04N19/129	6793	T1	8A61K31/438	8C07D495/20	6729	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	6776	T1	8H04N19/30	8H04N19/50	6683	T1
8A61K31/663	8A61K31/66	6777	T1	8H04N19/96	8H04N19/50	6683	T1
8A61K47/26	8A61K9/19	6794	T1	8A61K9/08	8A61K9/08	6734	T1
8B65D1/02	8B65D1/02	6660	T1	8A23B4/03	8A23B7/02	6736	T1
8A61K31/5383	8A61K31/5383	6670	T1	8A23L1/216	8A23B7/02	6736	T1
8H04N19/105	8H04N19/119	6671	T1	8A41D13/002	8A41D13/002	6699	T1
8H04N19/132	8H04N19/119	6671	T1	8A61K31/52	8C07D473/16	6700	T1



8A61P29/00	8C07D473/16	6700	T1	8A61K31/546	8A61K38/14	6762	T1
8A61K9/00	8A61L27/22	6755	T1	8C12Q1/24	8G01N33/574	6763	T1
8H04N19/147	8H04N19/119	6672	T1	8A61P9/00	8C07D471/04	6764	T1
8H04N19/61	8H04N19/119	6672	T1	8A61P31/12	8C07D401/12	6765	T1
8A61P31/12	8C07D277/28	6674	T1	8C07C233/78	8C07D239/42	6775	T1
8C07D417/14	8C07D277/28	6674	T1	8C12Q1/68	8A61K31/517	6779	T1
8F16K1/16	8F16K1/16	6675	T1	8C07D215/38	8C07D215/38	6781	T1
8F16L55/10	8F16K1/16	6675	T1	8C07D303/32	8C07D215/38	6781	T1
8A61K31/165	8A61K9/16	6676	T1	8A61K51/04	8A61K51/04	6782	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	6677	T1	8C07B59/00	8A61K51/04	6782	T1
8A61K9/28	8A61K31/428	6713	T1	8A61K31/551	8A61K45/06	6783	T1
8C07D277/28	8C07D277/28	6704	T1	8C07C50/28	8A61K31/122	6784	T1
8A61P9/10	8A61K31/5377	6715	T1	8A61K31/541	8C07D217/26	6785	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	6718	T1	8C07D405/12	8C07D217/26	6785	T1
8A61K33/06	8A61K31/519	6718	T1	8A61K47/06	8A61K47/10	6786	T1
8A61P1/16	8A61K31/519	6718	T1	8C07D213/64	8C07D405/12	6788	T1
8C07D223/16	8C07D413/04	6722	T1	8C07D215/20	8C07D405/12	6788	T1
8C07D413/04	8C07D413/04	6722	T1	8C07D231/56	8C07D405/12	6788	T1
8A61P31/12	8C07D277/28	6680	T1	8C07D249/04	8C07D405/12	6788	T1
8A61P21/00	8A61K38/47	6726	T1	8C07D207/22	8C07D207/22	6791	T1
8A61K35/407	8A61K9/50	6727	T1	8A61K31/7004	8A61K31/66	6777	T1
8A61K9/50	8A61K9/50	6727	T1	8A61K31/727	8A61K31/66	6777	T1
8B23C3/00	8B23C3/00	6682	T1	8A61P7/08	8A61K31/66	6777	T1
8A61P25/16	8C07C281/18	6665	T1	8B02C21/00	8B02C13/14	6658	T1
8C07D401/12	8C07D403/12	6803	T1	8A61P35/00	8C07D213/81	6662	T1
8F22B37/04	8F22B21/00	6804	T1	8A61K31/165	8C07C231/10	6669	T1
8H02H9/04	8H01H37/76	6806	T1	8A61P31/04	8A61K31/5383	6670	T1
8B65D5/10	8B65D5/54	6808	T1	8H04N19/19	8H04N19/119	6671	T1
8C07D401/12	8C07D403/12	6809	T1	8H04N19/30	8H04N19/119	6671	T1
8A61K47/36	8A61K31/357	6689	T1	8H04N19/61	8H04N19/119	6671	T1
8C07D407/12	8C07D407/12	6648	T1	8A01N65/00	8C12N15/30	6796	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	6649	T1	8A61P3/10	8A23L29/30	6743	T1
8A61K31/438	8C07D471/04	6741	T1	8C07D417/14	8C07D401/12	6751	T1
8C07D409/14	8C07D471/04	6741	T1	8C07D405/14	8C07D263/24	6692	T1
8A61K31/11	8A61K31/11	6653	T1	8A61K9/12	8A61K9/14	6693	T1
8A61K31/225	8A61K31/225	6769	T1	8A61K31/437	8C07D473/34	6696	T1
8B60W10/02	8B60K6/442	6770	T1	8B21B45/02	8C21D1/34	6705	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	6760	T1	8A61K39/02	8A61K39/135	6708	T1
8C07D405/12	8A61K9/16	6760	T1	8A61K39/39	8A61K39/135	6708	T1
8A61K31/437	8A61K38/14	6762	T1	8H04N19/13	8H04N19/91	6654	T1

8H04N19/103	8H04N19/50	6684	T1	8C07D271/07	8C07D413/04	6787	T1
8H04N19/119	8H04N19/50	6684	T1	8C07D211/96	8C07D405/12	6788	T1
8H04N19/44	8H04N19/50	6684	T1	8C07D309/14	8C07D405/12	6788	T1
8H04N19/50	8H04N19/50	6684	T1	8H04N19/11	8H04N19/129	6793	T1
8A61M39/10	8A61M39/10	6754	T1	8H04N19/122	8H04N19/129	6793	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	6731	T1	8H04N19/136	8H04N19/129	6793	T1
8A61K31/46	8A61K9/00	6732	T1	8H04N19/91	8H04N19/129	6793	T1
8H04N19/132	8H04N19/50	6683	T1	8A61K31/66	8A61K31/66	6777	T1
8H04N19/176	8H04N19/50	6683	T1	8A61K33/42	8A61K31/66	6777	T1
8A61K47/00	8A61K9/08	6734	T1	8A61K9/00	8A61K9/19	6794	T1
8A61K31/472	8C07D217/24	6735	T1	8A61K31/435	8A61K31/435	6661	T1
8A61P37/00	8C07D473/16	6700	T1	8A61K9/127	8C07K19/00	6666	T1
8A61K9/107	8A61K31/444	6701	T1	8C07K14/135	8C07K19/00	6666	T1
8H04N19/112	8H04N19/119	6672	T1	8C12N15/45	8C07K19/00	6666	T1
8H04N19/176	8H04N19/119	6672	T1	8C07C231/10	8C07C231/10	6669	T1
8H04N19/30	8H04N19/119	6672	T1	8F03B17/06	8F03B17/06	6690	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	6673	T1	8A61K39/015	8C12N15/30	6796	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	6677	T1	8C07K14/445	8C12N15/30	6796	T1
8A61K31/4745	8C07D235/26	6710	T1	8A23L27/30	8A23L29/30	6743	T1
8C07D235/26	8C07D235/26	6710	T1	8A61P9/02	8A23L29/30	6743	T1
8C07K16/00	8C07K16/18	6716	T1	8A61K39/21	8C07H15/12	6746	T1
8C12N15/85	8C07K16/00	6717	T1	8C07K19/00	8C07K19/00	6747	T1
8C07D271/06	8C07D413/04	6722	T1	8A61P35/00	8C07K14/47	6691	T1
8C07C281/18	8C07C281/18	6665	T1	8A61K45/06	8A61K9/14	6693	T1
8C07D251/10	8C07C33/26	6802	T1	8A61K9/00	8A61K9/14	6693	T1
8C07K5/083	8C07D403/12	6803	T1	8A61P35/00	8C07D473/34	6696	T1
8A61K31/351	8C07D407/12	6648	T1	8A61P1/16	8A61K31/47	6801	T1
8A61P9/10	8C07D407/12	6648	T1	8A61P31/00	8A61K39/135	6708	T1
8A61K31/5025	8C07D487/04	6649	T1	8H04N19/176	8H04N19/91	6654	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6741	T1	8H04N19/18	8H04N19/91	6654	T1
8E06C1/38	8E06C1/38	6656	T1	8H04N19/91	8H04N19/91	6654	T1
8E06C7/18	8E06C1/38	6656	T1	8A61K31/445	8C07D401/12	6655	T1
8B68G7/02	8B60N2/58	6758	T1	8C07K14/565	8A61K38/21	6663	T1
8A61P25/00	8A61K31/225	6769	T1	8A61K31/7064	8C07H19/14	6667	T1
8B60K6/36	8B60K6/442	6770	T1	8A61K9/20	8A61K31/7042	6668	T1
8C07D417/14	8A61K31/427	6761	T1	8A61K9/28	8A61K31/7042	6668	T1
8C07D231/14	8C07D231/14	6766	T1	8H04N19/147	8H04N19/50	6684	T1
8B01J4/00	8A61K51/04	6782	T1	8H04N19/176	8H04N19/50	6684	T1
8A61K31/454	8A61K45/06	6783	T1	8H04N19/30	8H04N19/50	6684	T1
8A01P13/00	8C07D413/04	6787	T1	8A61K39/395	8C07K16/28	6731	T1



8H04N19/44	8H04N19/50	6683	T1	8C07D493/08	8A61K31/11	6653	T1
8A61K47/38	8A61K9/08	6734	T1	8B60W10/08	8B60K6/442	6770	T1
8C07D493/08	8C07D217/24	6735	T1	8A61P37/00	8C07D495/04	6767	T1
8A23B7/03	8A23B7/02	6736	T1	8C07D495/04	8C07D495/04	6767	T1
8A23L1/212	8A23B7/02	6736	T1	8C07D405/14	8A61K9/16	6760	T1
8C07D401/00	8C07D401/00	6739	T1	8A61P31/04	8A61K31/427	6761	T1
8C07B59/00	8C07B59/00	6740	T1	8G01N15/02	8G01N33/574	6763	T1
8A61M5/20	8A61M5/20	6698	T1	8A61K31/4188	8C07D401/14	6768	T1
8C07K16/46	8C12N15/13	6702	T1	8A61K45/06	8C07D401/14	6768	T1
8C12N15/13	8C12N15/13	6702	T1	8A61P31/12	8C07D401/14	6768	T1
8C12N15/70	8C12N15/13	6702	T1	8A47J19/02	8A47J19/02	6773	T1
8H04N19/103	8H04N19/119	6672	T1	8A61K31/403	8A61K9/24	6774	T1
8H04N19/593	8H04N19/119	6672	T1	8A61K9/24	8A61K9/24	6774	T1
8A61K31/427	8C07D277/28	6674	T1	8A61P35/00	8C07D239/42	6775	T1
8C07D277/28	8C07D277/28	6674	T1	8H04N19/44	8H04N19/463	6778	T1
8C07D235/18	8C07D235/18	6703	T1	8B01J19/00	8A61K51/04	6782	T1
8C07D401/12	8C07D235/18	6703	T1	8A61K31/5377	8C07D217/26	6785	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	6677	T1	8A61P29/00	8C07D217/26	6785	T1
8C07D209/42	8C07D209/42	6709	T1	8C07D413/12	8C07D413/04	6787	T1
8C07D417/14	8C07D277/28	6704	T1	8C07D413/14	8C07D413/04	6787	T1
8A61K31/409	8C07D487/22	6714	T1	8A61K31/40	8C07D207/22	6791	T1
8A61P25/16	8C07D487/22	6714	T1	8A61P3/00	8C07D207/22	6791	T1
8C12N15/10	8C07K16/18	6716	T1	8H04N19/109	8H04N19/129	6793	T1
8A61K31/593	8A61K31/519	6718	T1	8A61K9/16	8A61K9/20	6776	T1
8C07C237/26	8C07C237/26	6720	T1	8A61K31/19	8A61K31/66	6777	T1
8C07D205/04	8C07C237/26	6720	T1	8A61K39/395	8A61K9/19	6794	T1
8C07D413/14	8A01N57/00	6721	T1	8A61K9/19	8A61K9/19	6794	T1
8A61P37/00	8C07D413/04	6722	T1	8A61P25/32	8A61K31/435	6661	T1
8A63B43/00	8A63B43/00	6728	T1	8A61K39/295	8C07K19/00	6666	T1
8B23C1/00	8B23C3/00	6682	T1	8H04N19/44	8H04N19/119	6671	T1
8A61K31/44	8C07C281/18	6665	T1	8H04N19/503	8H04N19/119	6671	T1
8A61K38/06	8C07D403/12	6803	T1	8C13B50/00	8A23L29/30	6743	T1
8A61P31/12	8C07D403/12	6803	T1	8A61K31/715	8C07H15/12	6746	T1
8F22B21/00	8F22B21/00	6804	T1	8A61K39/245	8C07H15/12	6746	T1
8A61P25/18	8A61K31/4704	6807	T1	8A61B17/02	8A61B17/02	6797	T1
8B65D5/54	8B65D5/54	6808	T1	8A61P37/00	8C07K16/22	6695	T1
8A61K47/02	8A61K31/357	6689	T1	8A61P43/00	8C07K16/22	6695	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	6741	T1	8C07D487/04	8C07D473/34	6696	T1
8C07D243/08	8A61K31/11	6653	T1	8C21D1/34	8C21D1/34	6705	T1
8C07D491/10	8A61K31/11	6653	T1	8C10B47/30	8B29B17/02	6651	T1

8A61P11/00	8A61K38/21	6663	T1
8C07D231/54	8C07D207/34	6664	T1
8C07D233/64	8C07D207/34	6664	T1
8C07D233/70	8C07D207/34	6664	T1
8C07D261/08	8C07D207/34	6664	T1
8A61K47/26	8A61K31/7042	6668	T1
8A61P3/10	8A61K31/7042	6668	T1
8E02F3/88	8E02F3/88	6687	T1
8A61K31/517	8C07D403/12	6753	T1
8C07D417/04	8C07D311/06	6798	T1
8C40B40/06	8C12N15/10	6800	T1
8H04N19/103	8H04N19/50	6683	T1
8H04N19/122	8H04N19/50	6683	T1
8H04N19/19	8H04N19/50	6683	T1
8H04N19/46	8H04N19/50	6683	T1
8A61K47/34	8A61K9/08	6734	T1
8A61K9/16	8A61K9/08	6734	T1
8A61P25/00	8C07D217/24	6735	T1
8A61P37/00	8C07D217/24	6735	T1
8A61P9/00	8C07D217/24	6735	T1
8C07D217/24	8C07D217/24	6735	T1
8A23L1/217	8A23B7/02	6736	T1
8A23L1/31	8A23B7/02	6736	T1
8A61K31/517	8C07D473/16	6700	T1
8A61K9/08	8A61K31/444	6701	T1
8A61K9/14	8A61K31/444	6701	T1
8A61K9/48	8A61K31/444	6701	T1

8H04N19/46	8H04N19/119	6672	T1
8A61P11/00	8A61K31/4704	6711	T1
8A61P17/00	8C07D413/04	6712	T1
8A61P37/00	8C07D413/04	6712	T1
8A61K9/20	8A61K31/428	6713	T1
8A61K31/427	8C07D277/28	6704	T1
8C07D487/22	8C07D487/22	6714	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	6717	T1
8A61K33/26	8A61K31/519	6718	T1
8A61P7/06	8A61K31/519	6718	T1
8C07H1/00	8C07H1/00	6719	T1
8C07D207/08	8C07C237/26	6720	T1
8C07D207/10	8C07C237/26	6720	T1
8C07D207/14	8C07C237/26	6720	T1
8C07D405/14	8A01N57/00	6721	T1
8F03D1/02	8F03D1/02	6679	T1
8C07D277/28	8C07D277/28	6680	T1
8A61K38/47	8A61K38/47	6726	T1
8A61P35/00	8C07C281/18	6665	T1
8A61P25/22	8A61K31/4704	6807	T1
8A61P25/28	8A61K31/4704	6807	T1
8A61K47/24	8A61K31/357	6689	T1
8A61K47/28	8A61K31/357	6689	T1
8C07D413/14	8C07D471/04	6741	T1



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
SANOFI	C 07D 235/26, A 61K 31/4745, A 61P 35/00, C 07D 471/04	6710	T1
Gilead Sciences, Inc.	C 07H 1/00, 19/23	6719	T1
Janssen Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 311/06, 417/04, 453/04	6798	T1
Presido Pharmaceuticals, Inc.	A 01N 57/00, A 61K 31/675, C 07D 403/14, 405/14, 413/14, 417/14, 471/04	6721	T1
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.	C 07C 237/26, 239/20, 275/16, 275/42, 311/08, 311/21, C 07D 205/04, 207/08, 207/10, 207/12, 207/14, 207/16, 207/34, 209/44, 209/52	6720	T1
Crucell Holland B.V	C 12N 15/30, A 01N 65/00, A 61K 39/015, C 07K 14/445, C 12N 15/861	6796	T1
Almirall, S.A.	A 61K 31/4704, A 61P 11/00, 11/06, 11/08	6711	T1
Glaxo Group Limited	C 07D 413/04, A 61K 31/55, A 61P 17/00, 37/00, C 07D 223/16, 267/14, 271/06, 413/14	6722	T1
Glaxo Group Limited	C 07D 413/04, A 61K 31/4725, A 61P 17/00, 37/00	6712	T1
Cytonet GmbH & Co.KG	A 61K 9/50, 35/407	6727	T1
Pharmacia LLC	A 61K 31/428, 9/20, 9/28	6713	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 495/20, A 61K 31/438, A 61P 25/00	6729	T1
SANOFI	C 07D 217/24, A 61K 31/472, A 61P 25/00, 27/00, 37/00, 9/00, C 07D 493/08, 495/08	6735	T1
Sanovel Ilac Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi	A 61K 9/06, 31/00, 31/726, 47/00	6737	T1
Cepris d.o.o.	H 04L 12/58	6738	T1
Curis, Inc.	C 07D 401/00	6739	T1
Concert Pharmaceuticals Inc.	C 07B 59/00, C 07C 59/01	6740	T1
Zweifel Pomy-Chips AG	A 23B 7/02, 4/03, 7/03, A 23L 1/212, 1/216, 1/217, 1/31, 1/325	6736	T1
Celgene Corporation	C 07D 401/04	6730	T1
Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc.	C 07K 16/28, A 61K 38/20, 39/395	6731	T1

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	A 61K 9/00, 31/46, A 61M 15/00	6732	T1
Eli Lilly and Company	C 07D 495/20, A 61K 31/444, A 61P 25/00	6733	T1
Pharmacyclics LLC	C 07D 235/18, 401/12, 403/10, 407/12, 471/04	6703	T1
Ferring B.V.	A 61K 38/24, A 61P 15/08	6757	T1
Almirall S.A.	C 07D 473/34, A 61K 31/437, 31/4985, A 61P 35/00, C 07D 487/04	6696	T1
Amgen Inc.	A 61M 5/20, 5/142	6697	T1
Eli Lilly and Company	A 61M 5/20	6698	T1
Geox S.p.A.	A 41D 13/002, 31/02	6699	T1
Cerenis Therapeutics Holding SA	A 61K 38/00, 38/16, C 07K 14/00	6694	T1
Natco Pharma Limited	A 61K 31/444, 9/08, 9/107, 9/14, 9/48	6701	T1
Almirall, S.A.	A 61K 9/14, 31/46, 45/06, 9/00, 9/12	6693	T1
Habek, Nenad; Höfgen, Siegfried; Langlotz, Holger and Schuler, Alfred	F 03B 17/06	6690	T1
Alkermes Controlled Therapeutics, Inc. and Alkermes Pharma Ireland Limited	A 61K 9/08, 31/505, 47/00, 47/34, 47/38, 9/10, 9/16	6734	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 471/04, A 01K 31/16, A 61K 31/404, 31/438, A 61P 31/00, C 07D 401/14, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 487/04, 498/04	6741	T1
KOMPOFERM GmbH	C 12M 1/107, 1/04	6742	T1
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA	C 07H 19/01, A 61K 31/7048, A 61P 3/04, 3/10, 43/00	6748	T1
Costa d'Oro S.p.A.	A 23D 9/04, C 11B 5/00	6749	T1
Pichler, Jan Michael	E 02F 5/12, 5/08, 5/10, G 02B 6/50	6750	T1
Merck Sharp & Dohme Corp.	C 07D 401/12, A 61K 31/506, A 61P 25/18, C 07D 401/14, 405/14, 417/14, 487/04	6751	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 9/16, 9/20, 9/28, C 07D 213/75, 405/12, 405/14	6760	T1
Summit Therapeutics plc	A 61K 38/14, 31/4164, 31/424, 31/437, 31/4439, 31/546, 31/74, 35/741, 35/747, 36/064, 39/395, 45/06, A 61P 31/04	6762	T1
ANGLE North America, Inc.	G 01N 33/574, B 01L 3/00, C 12N 5/09, C 12Q 1/24, G 01N 15/02, 33/49	6763	T1
Adverio Pharma GmbH	C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 15/00, 9/00	6764	T1
Syngenta Participations AG	C 07D 231/14	6766	T1



Calvosa, Giuseppe and N.B.R. New Biotechnology Research	A 61B 17/02	6797	T1
Nuevolution A/S	C 12N 15/10, C 07H 21/00, C 40B 40/06	6800	T1
Orphan Synergy Europe - Pharma	A 61K 31/47, A 61P 1/16	6801	T1
Poxel	C 07C 33/26, C 07B 57/00, C 07C 29/78, C 07D 251/10	6802	T1
Amgen Inc.	C 07D 403/12, 401/12, 401/14	6809	T1
Scott III, Linzy O.	A 61K 31/519, 31/593, 31/714, 33/06, 33/26, 45/06, A 61P 1/16, 43/00, 5/14, 7/06	6718	T1
Therabel Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/5377, A 61P 9/10	6715	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/00, C 12N 15/85	6717	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/18, A 01K 67/027, C 07K 16/00, 16/46, C 12N 15/10, 15/85	6716	T1
Aeolus Sciences, Inc.; National Jewish Health and The Regents of the University of Colorado, A Body Corporate	C 07D 487/22, A 61K 31/409, A 61P 25/00, 25/16	6714	T1
Lacerta Technologies Inc.	A 61L 27/22, A 61K 9/00	6755	T1
Taigen Biotechnology Co., Ltd.	C 07D 403/12, A 61K 31/4355, 31/519, 38/06, A 61P 31/12, C 07D 401/12, 491/048, 519/00, C 07K 5/08, 5/083	6803	T1
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH	F 22B 21/00, 37/04	6804	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	C 07D 498/04, A 61K 31/553, A 61P 3/00	6805	T1
Iskra Zascite d.o.o.	H 01H 37/76, H 01C 7/12, H 01T 1/14, H 02H 9/04	6806	T1
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	A 61K 31/4704, 31/138, 31/428, A 61P 25/00, 25/16, 25/18, 25/22, 25/24, 25/28	6807	T1
A&R Carton GmbH	B 65D 5/54, 5/10	6808	T1
Novartis AG	A 61K 31/517, 45/06, A 61P 35/00, C 12Q 1/68, G 01N 33/569, 33/574	6779	T1
ratiopharm GmbH	C 07C 229/36, C 07B 59/00	6780	T1
AstraZeneca AB and Bayer Intellectual Property GmbH	C 07D 215/38, A 61K 31/4704, A 61P 29/00, C 07C 49/233, C 07D 303/32, 405/12	6781	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 51/04, 51/08, B 01J 19/00, 4/00, C 07B 59/00	6782	T1
Merck Serono S.A.	A 61K 45/06, 31/454, 31/537, 31/5377, 31/551	6783	T1

Santhera Pharmaceuticals (Schweiz) AG	A 61K 31/122, C 07C 50/28	6784	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07D 217/26, A 61K 31/4725, 31/5377, 31/541, 31/553, A 61P 25/04, 29/00, 43/00, C 07D 237/34, 401/12, 405/12, 413/12, 495/04	6785	T1
Banner Life Sciences, LLC	A 61K 9/48	6799	T1
Almirall S.A.	A 61K 47/10, 31/58, 47/06, 47/36, 9/06, 9/107	6786	T1
Bayer Intellectual Property GmbH	C 07D 413/04, A 01N 43/824, A 01P 13/00, C 07D 271/07, 413/12, 413/14, C 07F 9/40	6787	T1
AbbVie Inc.	C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61P 35/00, C 07D 209/32, 211/96, 213/64, 215/20, 217/16, 231/56, 235/26, 249/04, 295/125, 295/14, 309/14, 401/12, 417/12	6788	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 40B 30/04, C 07H 21/04, C 07K 14/00, 7/06	6789	T1
Horizon Therapeutics, Inc.	G 01N 33/68	6790	T1
Université de Strasbourg	C 07D 207/22, A 61K 31/40, 31/403, A 61P 3/00, C 07D 403/04	6791	T1
Amgen Inc.	A 61K 39/395	6792	T1
Shanghai E-propulsion Auto Technology Co., Ltd.	B 60K 6/442, 6/26, 6/36, 6/38, B 60W 10/00, 10/02, 10/04, 10/06, 10/08, 20/00	6770	T1
Merial, Inc.	C 07D 249/18, A 01N 37/34, 43/707, A 61P 33/00, C 07D 231/56	6771	T1
Kim, Ji Tae and NUC Electronics Co., Ltd.	A 47J 19/02	6773	T1
Acetylon Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 239/42, A 61K 31/505, A 61P 25/00, 35/00, C 07C 233/78	6775	T1
Janssen Pharmaceutica, N.V.	A 61K 31/7042, 31/381, 31/7004, 47/26, 47/38, 9/20, 9/28, A 61P 3/10	6668	T1
INSTITUTE OF ORGANIC CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE CZECH REPUBLIC	C 07H 19/14, A 61K 31/7064	6667	T1
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. and ID Biomedical Corporation of Quebec	C 07K 19/00, A 61K 39/00, 39/155, 39/295, 9/107, 9/127, A 61P 31/14, 37/04, C 07K 14/005, 14/135, C 12N 15/45, 15/62	6666	T1
Medical Research Council and InFlectis BioScience	C 07C 281/18, A 61K 31/155, 31/44, 31/53, A 61P 25/00, 25/16, 25/28, 3/10, 35/00, C 07D 213/61, 253/075	6665	T1



Pfizer Inc.	C 07D 207/34, 231/12, 231/14, 231/16, 231/18, 231/54, 231/56, 233/61, 233/64, 233/68, 233/70, 233/84, 249/06, 249/08, 261/08	6664	T1
Synaigen Research Limited	A 61K 38/21, A 61P 11/00, 11/06, C 07K 14/565	6663	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 213/81, A 61K 31/44, A 61P 35/00	6662	T1
Eli Lilly and Company	A 61K 31/435, A 61P 25/32	6661	T1
Archimedes Development Limited	B 65D 1/02, 41/34, 50/04, 55/02	6660	T1
Chrysopoeia S.r.l.	B 02C 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00	6659	T1
Chrysopoeia S.r.l.	B 02C 13/14, 13/20, 13/26, 13/28, 21/00	6658	T1
Johnson Controls GmbH	B 60N 2/58, 2/70, B 68G 7/02, 7/04	6758	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft and Bayer Intellectual Property GmbH	C 07D 487/04, A 61K 31/53, A 61P 35/00	6759	T1
Shire Viropharma Incorporated	A 61K 9/20	6657	T1
Wobben Properties GmbH and Logaer Maschinenbau GmbH	E 06C 1/38, A 62B 35/00, E 06C 7/18, 9/02	6656	T1
Suven Life Sciences Limited	C 07D 401/12, A 61K 31/445, A 61P 25/00, C 07D 211/46	6655	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/91, 19/129, 19/13, 19/176, 19/18, 19/463	6654	T1
Bikam Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/11, A 61P 27/02, C 07D 207/12, 207/14, 243/08, 491/10, 493/08	6653	T1
Amgen Research (Munich) GmbH	C 07K 16/24, A 61K 39/395, C 07K 16/30	6652	T1
ELG Carbon Fibre International GmbH	B 29B 17/02, C 10B 47/30	6651	T1
Needlesmart Ltd	A 61M 5/32	6650	T1
Vitae Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 487/04, A 61K 31/5025	6649	T1
Cardioxyl Pharmaceuticals Inc.	C 07D 407/12, A 61K 31/351, A 61P 35/00, 9/04, 9/10, C 07D 309/14	6648	T1
AiCuris GmbH & Co. KG	A 61K 31/427, A 61P 31/04, C 07D 417/12, 417/14	6761	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	A 61K 31/357, 47/02, 47/18, 47/24, 47/28, 47/34, 47/36, 9/127	6689	T1
VIIV Healthcare Company	A 61K 31/4985, A 61P 31/18	6688	T1
JAN DE NUL N.V.	E 02F 3/88, E 21C 50/02	6687	T1
Xigen Inflammation Ltd.	C 07K 14/16, A 61K 47/48	6686	T1
UCB Pharma S.A.	C 07K 16/24, A 61P 13/12, C 07K 16/28	6685	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119, 19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/96	6684	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	H 04N 19/50, 19/103, 19/105, 19/119,	6683	T1

	19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/96		
Universitat de les Illes Balears	A 61K 31/66, 31/19, 31/42, 31/6615, 31/663, 31/675, 31/7004, 31/727, 33/42, 45/06, 9/00, A 61P 7/08	6777	T1
MN Coil Servicecenter GmbH	B 23C 3/00, 1/00, B 23Q 11/00, B 25B 11/00	6682	T1
AstraZeneca UK Limited	A 61K 31/502, 47/32	6681	T1
AiCuris Anti-infective Cures GmbH	C 07D 401/12, A 61K 31/4439, A 61P 31/12	6765	T1
Enel Green Power S.p.A.	F 03D 1/02, 7/02	6679	T1
GlaxoSmithKline Biologicals SA	A 61K 39/155	6678	T1
EngMab AG	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/46	6677	T1
Grünenthal GmbH	A 61K 9/20, 9/14, 9/16	6776	T1
AstraZeneca AB	A 61K 9/24, 31/403, 9/28	6774	T1
Debregeas Et Associes Pharma	A 61K 9/16, 9/48, 31/165, 9/20, A 61P 25/36	6676	T1
MIB ITALIANA S.p.A.	F 16K 1/16, F 16L 55/10	6675	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P 31/12, C 07D 417/14	6674	T1
Estetra S.P.R.L.	C 07J 75/00	6772	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 487/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00	6673	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112, 19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/50, 19/503, 19/593, 19/61, 19/96	6672	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/119, 19/103, 19/105, 19/112, 19/122, 19/132, 19/147, 19/176, 19/19, 19/30, 19/44, 19/46, 19/50, 19/503, 19/593, 19/61, 19/96	6671	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 31/225, A 61P 25/00	6769	T1
Raptor Pharmaceuticals Inc.	A 61K 31/5383, 33/06, 33/14, 9/08, 9/12, A 61P 11/00, 31/04	6670	T1
Newron Pharmaceuticals S.p.A.	C 07C 231/10, A 61K 31/165, C 07C 233/13	6669	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P 31/12, C 07D 417/14	6680	T1
Gilead Pharmasset LLC	C 07D 401/14, A 61K 31/4184, 31/4188, 45/06, A 61P 31/12, C 07D 471/08, C 07F	6768	T1



	5/02		
Les Laboratoires Servier and Vernalis (R&D) Limited	C 07D 495/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00, 37/00	6767	T1
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	A 61M 39/10, A 61J 1/05, A 61M 1/16	6754	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 403/12, A 61K 31/517, 45/06, A 61P 35/00	6753	T1
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale)	A 61P 27/16, A 61K 31/496, 9/00	6752	T1
HYpharm GmbH	C 07K 19/00, A 61K 38/48, C 07K 14/195, C 12N 9/36, 9/50, 9/52	6747	T1
Infectious Disease Research Institute	C 07H 15/12, A 61K 31/715, 39/21, 39/235, 39/245, 39/39	6746	T1
E. I. du Pont de Nemours and Company	C 07C 25/13	6745	T1
Genentech, Inc. and Curis, Inc.	C 07K 5/083, A 61K 38/00	6744	T1
Wild Valencia, S.A.	A 23L 29/30, A 23C 9/13, A 23L 2/02, 2/60, 27/30, A 61K 31/70, A 61P 3/06, 3/10, 9/02, C 13B 10/00, 50/00	6743	T1
John GmbH	A 63B 43/00, B 29D 22/04	6728	T1
Duke University	A 61K 38/47, A 61P 21/00	6726	T1
Dipexium Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 38/08, A 01N 37/46, A 61K 47/10, 9/00	6725	T1
AbbVie Biotechnology Ltd	A 61K 39/395	6724	T1
Ak Steel Properties, Inc.	C 25F 1/06	6723	T1
Les Laboratoires Servier	C 07D 209/42	6709	T1
Merial, Inc.	A 61K 39/135, 39/02, 39/12, 39/295, 39/39, A 61P 31/00	6708	T1
Arven Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.	A 61M 15/00	6706	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/463, 19/11, 19/159, 19/176, 19/44	6778	T1
Tata Steel Nederland Technology B.V.	C 21D 1/34, B 21B 45/02, C 21D 11/00, 9/00, 9/573, F 27D 17/00	6705	T1
GILEAD SCIENCES, INC.	C 07D 277/28, A 61K 31/427, A 61P 31/12, C 07D 417/14	6704	T1
Amgen Inc.	C 07K 16/22, A 61K 39/395, A 61P 35/00, 37/00, 43/00, 5/06, 9/10, C 12N 15/13	6695	T1
UCB Pharma, S.A.	C 12N 15/13, A 61K 39/395, 47/48, A 61P 19/02, 37/06, C 07K 16/24, 16/46, 19/00, C 12N 1/21, 15/62, 15/70	6702	T1
ICOS CORPORATION	C 07D 473/16, A 61K 31/517, 31/519, 31/52, A 61P 29/00, 37/00, C 07D 473/34,	6700	T1

	487/04		
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	C 07D 263/24, A 61K 31/421, C 07D 405/14	6692	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/129, 19/109, 19/11, 19/122, 19/13, 19/136, 19/159, 19/176, 19/18, 19/61, 19/91, 19/96	6793	T1
ARES TRADING S.A.	A 61K 9/19, 39/395, 47/10, 47/26, 9/00, C 07K 16/24	6794	T1
Ganymed Pharmaceuticals AG	C 07K 14/47, A 61K 39/395, A 61P 35/00, C 07K 16/30	6691	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2004/803** (220) 20/10/2004
(442) 28/02/2017

(731) **Републички центар за помош на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА - Скопје**

ул."11 Октомври" бр.42-а, 1000 Скопје, МК
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО

бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)



-ПОРАКА-

(531) 02.01.23;26.04.18;27.05.17
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 медицински услуги за лица со ментален хендикеп, медицински услуги за хендикепирани лица, хигиенска нега на лица со ментален хендикеп, хигиенска нега на лица со пречки во развојот, услуги за задоволување на потребите на лицата со пречки во развојот, услуги за задоволување на потребите на лицата со ментален хендикеп, услуги за задоволување на потребите на хендикепирани лица
кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2009/403** (220) 29/04/2009
(442) 28/02/2017

(300) 2005-120029 21/12/2005 JP

(731) **Shimano Inc.**

3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ALFINE

(531) 27.05.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери за велосипеди, покажувачи на брзина, апарати за мерење на далечина, апарати за запис на далечина, уреди за обележување километри за возила, уреди за означување километража на возила, уреди за обележување далечина, автоматски индикатори на притисок во велосипедски гуми, очила за сонце, заштитни очила и кутии, сигнализацијам рамки за очила

210) **TM 2010/1065** (220) 22/09/2010
(442) 28/02/2017

(731) **ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје**
ул.11-ти Октомври бр.9, Скопје, МК
(540)



(591) црна и бела

(531) 27.05.02;27.05.24

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 подготовка на договори за снабдување со електрична енергија, оперативно-економско советување истотак во врска со енергетски прашања, пресметка на енергетска ефикасност
кл. 37 градежни работи, поправки, инсталирање - особено во секторот за снабдување со електрична енергија

кл. 39 набавка и дистрибуција на енергија, снабдување со електрична енергија на потрошувачи, советување на енергетскиот сектор, давање под закуп на броила за мерење на потрошувачката на енергија
 кл. 42 истражување, подготовка на проценки, инженерски работи, планирање на проекти и подготовка на програми за обработка на податоци од областа снабдување со енергија

(210) **TM 2013/794** (220) 15/08/2013
 (442) 28/02/2017


(731) **Котеска Лена**

ул.Димо Наредникот 2/11, Прилеп, МК

(740) **БЛАГИЦА ВЕСКОВСКА**, адвокат

ул. Архимедова 4, 7500, Прилеп

(540)



(591) зелена

(531) 05.07.13;11.01.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за пакување, кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви клишиња
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,

јајца, млеко и млечни производи, масла за јадење и масти
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

(210) **TM 2013/1077** (220) 13/11/2013
 (442) 28/02/2017

(731) **Starbucks Corporation**

2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, US

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**
 ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
 (540)



(531) 04.05.05;11.03.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чаеви и мешавини од чаеви; бонбони, имено, пеперминт бонбончиња со вкус на чај; мед во облик на лажица; пијалаци на база на чај од билки; пијалаци и концентрати, на база на чај и чај од билки, со вкус на овошје; замрзнати слаткарски производи со вкус на чај, чај од билки, и овошје; какао, чај од билки и чај што не е од билки; чај, какао и пијалаци; пијалаци направени со база од чоколадо во прав и пијалаци направени со база од ванила; сосови за додавање во пијалаци; чоколаден сируп; сирупи со вкус за

додавање во пијалаци; спремен-за-пиене чај; сладолед и замрзнати слаткарски производи, имено, сладолед, ледено млеко, замрзнат јогурт, замрзнати десерти на база на соја; бонбони и слаткарски производи имено, чоколадо, шеќер, зашеќерени бадеми, и замрзнати слаткарски производи; печени производи, имено, мафини, земички, бисквити, колачиња, тестенини и леб; прехранбени штангли, имено, прехранбени штангли на база на жито, и прехранбени штангли на база на овес; шеќер; зачин; мед; агава; ароматични (со вкус) сирупи за правење пијалаци

кл. 35 бизнис администрација; бизнис менаџмент; франшизинг; имено обезбедување на техничка помош во основањето и/или работењето на рестораните, бифеата, чајцилници и снек барови; услуги на малопродажни продавници во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и подготвена храна, производи поврзани со чај како електрични и неелектрични апарати, предмети за домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети, предмети за подароци, плитки чинии, длабоки чинии, садови за складирање, скулптури, статуетки (фигурички), декоративни орнаменти, облека, свеќи, темјан, домашни мириси (ароми/парфеми), производи за лична нега, музички снимки и книги; дистрибутерства за трговија на големо, продавници со трговија на големо и услуги за порачување за трговија на големо во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и подготвена храна, производи поврзани со чај како електрични и неелектрични апарати, предмети за домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети, предмети за подароци, плитки чинии, длабоки чинии, садови за складирање, скулптури, статуетки (фигурички), декоративни орнаменти, облека, свеќи, темјан, домашни мириси

(ароми/парфеми), музички снимки и книги; услуги за нарачка по пошта и услуги за нарачка по пошта преку каталог, услуги за компјутеризирани онлајн порачување, компјутеризирани онлајн услуги на мало преку директна покана од страна на продавачи/трговци насочени кон крајните корисници, услуги за онлајн порачување и онлајн услуги на продавница на мало сите во областа на: кафе, чај, какао, спакувана и подготвена храна, производи поврзани со чај како електрични и неелектрични апарати, предмети за домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети, предмети за подароци, плитки чинии, длабоки чинии, садови за складирање, скулптури, статуетки (фигурички), декоративни орнаменти, облека, свеќи, темјан, домашни мириси (ароми/парфеми), музички снимки и книги; компјутеризиран онлајн регистар за подароци и услуги за порачување од регистар на подароци поврзани со истиот

(210) ТМ 2013/1101 (220) 15/11/2013
(442) 28/02/2017

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје**
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) бела, розева, зелена, светло и темно плава

(531) 02.05.06;25.01.01;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња

(210) **TM 2014/189** (220) 25/02/2014
(442) 28/02/2017
(731) **Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.**
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.13;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 електронски цигари кои се
употребуваа како замена за традиционални
цигари; електронски цигари; полначи за
електронски цигари кои се празни; тутун за
цвакање; прашок од тутун, имено парен
тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за
тутун, кои не се за медицинска употреба

(210) **TM 2014/190** (220) 25/02/2014
(442) 28/02/2017
(731) **Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.**
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.13;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 електронски цигари кои се
употребуваа како замена за традиционални
цигари; електронски цигари; полначи за
електронски цигари кои се празни; тутун за
цвакање; прашок од тутун, имено парен
тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за
тутун, кои не се за медицинска употреба

(210) **TM 2014/191** (220) 25/02/2014
(442) 28/02/2017
(731) **Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.**
No. 118, Hongta Avenue, Hongta District,
Yuxi, Yunnan, CN
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 28.03.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 електронски цигари кои се
употребуваа како замена за традиционални
цигари; електронски цигари; полначи за
електронски цигари кои се празни; тутун за
цвакање; прашок од тутун, имено парен
тутун; бурмут; цигари кои содржат замена за
тутун, кои не се за медицинска употреба

(210) **TM 2014/224** (220) 04/03/2014
(442) 28/02/2017
(731) **Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA**
SpA

Via Licinio 11- 22036 Erba (Co), IT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ACURMIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2014/382** (220) 01/04/2014
(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за трговија, услуги и
угостителство ТИТАН М.В.С. ДОО
с.Батинци, Студеничани, МК**
(540)



(591) црвена, бела
(531) 26.11.25;27.05.13;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци: привремено сместување
Б0026 бироа за сместување [хотели,
пансиони] 430004
Б0027 бифеа 430024
Г0014 градежни објекти (изнајмување
преносни градежни објекти)* 430160
Д0011 детски јасли 430098
Д0029 домови (старечки домови) 430013
Ж0004 животни (пансиони за животни)
430134
И0039 изнајмување за времено сместување
430028
И0066 изнајмување преносни градежни
објекти* 430160
И0067 изнајмување простории за настапои

430187

И0077 изнајмување столови, маси, чаршави
и стакларија 430186
И0086 изнајмување шатори 430189
К0009 кампови за летување (услуги на
камповите за летување) 430145
К0010 кампување (обезбедување објекти за
кампување) 430026
КООП кантини 430027
К0014 кафетерии [експрес ресторани]
430025
Л0008 летувалишта 430071
М0045 мотели 430183
О0006 обезбедување објекти за кампување
430026
П0003 пансиони 430066
П0004 пансиони за сместување животни
430134
П0145 привремено сместување
(резервирање за привремено сместување)
430162
Р0021 резервирање за привремено
сместување 430162
Р0024 резервирање пансиони 430104
Р0025 резервирање хотели 430105
Р0039 ресторани 430102
Р0040 ресторани со самопослужување
430107
С0004 самопослужување (ресторани со
самопослужување) 430107
С0027 служење храна и пијалаци 430010
С0028 сместување (изнајмување за времено
сместување) 430028
С0032 снек-барови 430108
С0062 старечки домови 430013
У0018 услуги во барови 430138
У0046 услуги на камповите за летување
430145
Х0013 хотели 430073

(210) **TM 2014/557** (220) 15/05/2014
(442) 28/02/2017

(731) **Љупчо Јовановски**

ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

ЈОКА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи и конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз на: млеко и млечни производи, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 40 препработка на вода, гмечење на овошје

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(210) **ТМ 2014/968** (220) 16/09/2014
(442) 28/02/2017

(731) **СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ**
ул.Киро Фетак бр.21а, 1300 Куманово, МК

(540)



(591) сина, златно жолта
(531) 01.01.01;24.09.02;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачи, цигари

(210) **ТМ 2014/969** (220) 16/09/2014
(442) 28/02/2017

(731) **СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ**
ул.Киро Фетак бр.21а, 1300 Куманово, МК
(540)



(591) сина, златно жолта
(531) 01.01.01;24.09.02;27.05.01

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачи, цигари

(210) **ТМ 2014/1023** (220) 26/09/2014
(442) 28/02/2017

(731) **Атлас Релакс ДОО Скопје**
бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје, МК

ул.Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје
(540)

Atlas Relax

(591) светла виолетова, темна виолетова

(531) 27.05.01;27.05.02;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(210) ТМ 2014/1024 (220) 26/09/2014

(442) 28/02/2017

(731) Атлас Релакс ДОО Скопје

бул. Партизански одреди бр.74/19, Скопје, МК

ул. Драгиша Мишовиќ 5/2-2, Скопје

(540)

Атлас Центар

(591) светла виолетова, темна виолетова

(531) 27.05.01;27.05.02;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги

(210) ТМ 2014/1329 (220) 09/12/2014

(442) 28/02/2017

(731) Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз

с. Страцин-Кратово бб, Кратово, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, зелена, кафеана, бела

(531) 05.09.21;08.05.01;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина, дивеч, месни преработки

кл. 35

рекламирање

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање на стока

(210) ТМ 2015/100 (220) 29/01/2015

(442) 28/02/2017

(731) „ВИНО ЖУПА“ АД Александровац

ул. Крушевачка бр.36, Александровац, RS

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, жолта, портокалова, зелена, црвена

(531) 05.07.24;25.01.19;26.11.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалочи и овошни сокови од портокал со потекло од Израел, сирупи и други препарати за производство на пијалочи на база на портокал со потекло од Израел

(210) ТМ 2015/272 (220) 09/03/2015

(442) 28/02/2017

**(731) Приватна здравствена организација -
ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ - СРЦЕ
Скопје**

**ул.Дренак бр.6, Кисела Вода, Скопје,
Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, светло сина, црна

(531) 02.09.01;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за
медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за

кл. 41 обука; конгреси (организирање и
водење конгреси), конференции
(организирање и водење конференции),
обука (практична обука) демонстрирање,
организирање и водење работилници,
организирање и водење семинари

кл. 44 медицински услуги; услуги на хигиена
и разубавување на луѓе или животни;
обезбедување информации поврзани со
здравје, здравствена заштита, информации и
совети за здравје; обезбедување на
информации совети и консултации од
областа на медицински услуги, здравствена
и болничка заштита и фармацевтските
производи, вклучувајќи го и обезбедување на
такви информации, совети и консултации по
пат на интернет; услуги на медицински
анализи поврзани со лекување на луѓето,
услуги на медицински третмани

(210) ТМ 2015/273 (220) 09/03/2015

(442) 28/02/2017

**(731) ПЗО - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ
БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје**

**ул.Дренак бр.6, Кисела Вода, Скопје,
Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, светло сина, црна

(531) 02.09.01;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 управување со електронски бази на
податоци за пациенти, обезбедување на
организациски совети на лекарите и аптеки,
болници, фармацевтски компании и други
групи во здравствениот сектор,
потрошувачи/корисници и советување на
корисници од областа на здравството,
посредување помеѓу трети лица и банки за
земање и чување на матични клетки.

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирање поврзано со нив;
услуги на научно истражување за
медицински цели; услуги на анализа (
хемиска анализа); бактериолошки
истражувања; биолошки истражувања;
истражувања во козметологијата;
истражување и развој на нови производи;
истражување во хемијата.

кл. 44 медицински услуги; услуги на хигиена
и разубавување на луѓе или животни;
обезбедување информации поврзани со
здравје, здравствена заштита, информации и
совети за здравје; обезбедување на
информации совети и консултации од
областа на медицински услуги, здравствена
и болничка заштита и фармацевтските
производи, вклучувајќи го и обезбедување на
такви информации, совети и консултации по
пат на интернет; услуги на медицински

анализи поврзани со лекување на луѓето,
услуги на медицински третмани

(210) **TM 2015/513** (220) 07/05/2015
(442) 28/02/2017

(731) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

LYSOBACT DUO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/643** (220) 19/06/2015
(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за производство и трговија**

„АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје

ул. „Соле Стојчев“ бр.1/1-3, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, темно кафена, светло
кафена, жолта, црвена, зелена

(531) 26.03.04;26.04.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија за печење

(210) **TM 2015/765** (220) 29/07/2015
(442) 28/02/2017

(731) **МЏ РОБИН ДОО**

**ул. Здуње, бр. Индустриска Зона,
Падиште, Гостивар, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 01.01.05;26.01.18;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 ужинки од кикиритки; кикиритки (путер
од кикиритки); преработени кикиритки;
производи базирани на кикиритки
кл. 30 чоколадо; чоколадо (пијалаци што се
на основа на чоколадо); бисквити; бисквити
петит-бер

кл. 31 кикиритки

(210) **TM 2015/901** (220) 10/09/2015
(442) 28/02/2017

(731) **Иван Ѓорѓиев**

**ул. Гоце Делчев бр.12, 2434, Ново Село,
Струмица, МК**

(540)



(591) окер, бела, црна, црвена, зелена

(531) 05.03.11;11.01.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 додатоци на исхраната од горка диња

(210) **TM 2015/916** (220) 15/09/2015
(442) 28/02/2017

(731) **Old Navy (ITM) Inc.,**
2 Folsom Street, San Francisco, California
94105, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.11.11;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2015/1133** (220) 06/11/2015
(442) 28/02/2017

(731) **Verizon Trademark Services LLC**
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 опрема, компоненти и системи за телекомуникации, телевизија, компјутерско вмрежување и информациска технологија; телефони, таблет компјутери и безжични комуникациски уреди за пренос на глас, податоци или слика, медиа плеери; телевизиски (TV) сет-топ бокс приемници; дигитални видеорекордери (DVRs);

далечински управувачи за телевизори, компјутери, и сет-топ бокс приемници; дигитални медиумски стриминг (за проследување) уреди; модеми и рутери; сателитски навигациски систем, имено, глобален систем за позиционирање (GPS); додатоци (дополнителна опрема) за телефони, мобилни телефони, таблет компјутери и безжични комуникациски уреди, имено, слушалки (за на глава) и слушалки (за во/на уши), полначи за телефон, полначи за батерија, држачи за во кола, држачи за мобилен телефон; станици за полнење и поставување (вкотвување), заштитни обвивки (кутии, торби/чки) за мобилни телефони и таблет компјутери, заштитни навлаки и футроли за рачни електронски уреди, футроли за мобилни телефони, вградени тенки пластични слоеви за заштита против отсјај и гребење прилагодени за употреба со дисплеи на мобилни телефони; безжични и мобилни звучници; ЦД и ДВД футроли; торби за компјутери; подлоги за глумче; компјутерски глумчиња; украсни магнети; безжични телекомуникациски уреди за пренос на аудио, глас, податоци, слика, видео и пораки, интернет пристап, пристап до навигациска и насочувачка услуга и можност да се преземаат (симнуваат) музика, видеа и апликации преку етерот, а кои може да вклучуваат музички плеери и камера; безжични комуникациски уреди што воспоставуваат локална безжична мрежа; погодни за носење лични електронски уреди и сензори што ги обработуваат, складираат (чуваат) и пренесуваат биометриските податоци на корисникот; електронски системи за лична реакција во случај на опасност (вонредна состојба) што се состојат од безжичен уред што се носи на телото со помош на копче кое корисниците го притиснуваат за да ги известат другите во случај на опасност (вонредна состојба), како

и далечинска единица којашто врти број на телефон за помош; погодни за носење лични уреди за локација опремени со софтвер што му овозможува на еден од родителите да ја следи локацијата на нивното дете; компјутерски хардвер и софтвер за телекомуникации, телевизија, компјутерски мрежи и информатичка технологија; софтверски апликации во областите на забавата, игрите и продуктивноста; софтвер за управување со мрежата, софтвер за употреба во контрола на пристап до мрежа, како и создавање и одржување на заштитни сидови; компјутерски програми за пристапување на глобална компјутерска мрежа и интерактивна компјутерска комуникациска мрежа; компјутерски софтвер за енкрипција; безбедносен софтвер за компјутер и мрежа; софтвер за услуги од машина на машина (m2m), поврзани уреди и интернетот на нештата (IoT); комплети за развој на софтвер (sdfs) и интерфејс за програмирање на апликации (api) за создавање софтвер и апликации поврзани со m2m и IoT уреди, како и IoT производи и услуги; софтвер за IoT мрежно и податочно поврзување, управување со уред, конфигурација, обезбедување, управување и контрола; софтвер што собира и пренесува податоци од m2m и IoT поврзани уреди и интегрира податоци со софтвер на претпријатиски, веб и мобилни апликации; софтверска апликација што овозможува испраќање на пораки и размена на глас, податоци и слики; софтвер што обезбедува услуга за телевизија врз основа на интернет; софтвер за авторизација, преземање (симнување), пренесување, примање, уредување, вадење, кодирање, декодирање, прикажување, пуштање, складирање (чување) и организирање на текст, податоци, графика, слики, видеа, електронски игри, дигитални медиуми и електронски

публикации (изданија); програми и софтвер за видео и електронски игри; софтвер за стриминг (проследување) на содржина; софтвер за спојување и сечење видеа (видео клипинг софтвер); компјутерски софтвер за собирање, уредување, организирање, менување, означување (бирање за брз пристап во иднина), пренесување, складирање (чување) и разменување (споделување) на податоци и информација; компјутерски софтвер за апликации за мобилни телефони, имено, софтвер за обработка на податоци; компјутерски софтвер за апликации за мобилни телефони, имено софтвер за олеснување на комуникацијата; софтвер за електронски игри за безжични уреди; софтвер за препознавање на гестови за размена (споделување) на глас, слики и податоци; софтверска апликација за пренесување информации поврзани со фитнесот, активноста и здравјето; софтверска апликација за управување на информации во однос на здрава и фитнес програма; софтверска апликација за биометриски податоци и за уреди за следење на биометриски податоци; софтвер што овозможува пренос на информации за мапи, навигација, сообраќај, време и точка од интерес (предмет на интерес) до телекомуникациски мрежи, интернет веб-сајтови (веб страници) и мобилни телефони; системи за компјутерски хардвер и софтвер, имено, он-борд дијагностиски (obd) читач, радио предавател и звучник програмиран за поставување и одговарање на барања за помош на патот, пренос на глас и податоци, локација на возило и шлеп служба, дијагностика на возилото во реално време, откривање (детектирање) на инцидент на вонредна состојба (опасност) и испраќање (диспечирање) на итна помош на патот преку употреба на внатрешен систем за глобално



позиционирање (GPS) и мобилна телекомуникација; компјутерски софтвер за испраќање (диспечирање) на возила за итна помош на патот како одговор на барањата за услугата; мобилна апликација што обезбедува паркинг-метар тајмер; мобилна апликација за лоцирање на возилото на карта (мапа); компјутерски софтвер што им овозможува на корисниците да постават потсетници за известувања за одржување на возило; софтверска апликација за вршење плаќања како и пренесување и примање на пари; софтверска апликација за олеснување на мобилните плаќања (праќања преку мобилен телефон); електронска финансиска платформа која располага со повеќе видови на платежни и должнички трансакции преку мобилен телефон
31.08.2015; 86742413 US
кл. 14 часовници (рачни); спортски часовници (рачни); накит; часовници (сидни); штоперици
31.08.2015; 86742418 US
кл. 16 печатени материјали, имено, телефонски именици; памфлети, брошури, печатени листови и картички, како и инструкциски и наставни материјали, сите во областа на телекомуникацијата, компјутерските мрежи и информатичката технологија; моливи; пенкала со мастило; фломастер пенкала; нотеси; лепливи нотеси; тегови за хартија; календари; хефталки за хартија; штипки за пари
31.08.2015; 86742431 US
кл. 18 спортски торби; чадори; платнени торби; футроли за визит карти; ранци; актовки; етикети за багаж
31.08.2015; 86742443 US
кл. 24 крпи за голф; кебиња за надворешна употреба; крпи за плажа
31.08.2015; 86742452 US
кл. 25 облека, имено, капи, јакни, кошули, панталони и шапки; кошули, панталони и

шапки кои содржат уреди за следење на биометриски податоци; апостолки; вратоврски; ракавици; марами
31.08.2015; 86742458 US
кл. 28 опрема за голф, имено, алатки за поправка на откорнати парчиња земја со трева, маркери за топчиња за голф, топчиња за голф и колчиња (клинци) за голф; топки за на плажа; јо-јо играчки; летечки дискови; балони; коцки, домино; карти за играње; покер чипови; фудбалски топки
31.08.2015; 86742462 US
кл. 35 екламни и промотивни услуги вклучувајќи промовирање на производитите и услугите на други преку обезбедување на попусти вклучувајќи попусти за поправка на автомобили и попусти за патнички услуги; промовирање на продажба на телекомуникациски и телевизиски услуги преку водење на програма со награди за поттик со која корисниците ќе добијат награда за упатување нови клиенти; добротворни услуги, имено, промовирање на јавната свест за проблемите (прашањата), политиката и иницијативите поврзани со животната средина; доуслуги за продажба на мало и големо кои содржат телекомуникациски производи и услуги како и производи и услуги од информатичката технологија, безжични електронски уреди и додатоци како што се слушалки (за на глава), батерии и покривки, безжична технологија која може да се носи како што се паметни (смарт) рачни часовници и фитнес уреди, производи и услуги за претплата поврзана со телевизија, електроника за потрошувачите, поврзани уреди за домот вклучувајќи термостати, осветлување и домашно обезбедување, како и демонстрација на производи; услуги за телевизиска претплата; промовирање на телекомуникациски производи и услуги, телевизиски производи и услуги на база на претплата, дигитална

технологија и електроника за потрошувачите преку попусти и онлајн купони; телевизиски услуги базирани на претплата; претплатнички услуги за стриминг (проследување) на телевизија, филмови, музика, настани во живо, видео, игри и мултимедијална содржина; обезбедување на електронски и (базирани на) веб аудио, видео, податоци, игри и мултимедијална содржина преку телевизори, компјутери, рачни / преносни компјутери, мобилни телефони и други лични електронски уреди за претплата со надомест или припејд претплата; услуги на онлајн продавници за трговија на мало; промовирање на спортски натпревари и настани на другите; водење на програми со награди за поттик за да се промовира иновацијата и технологијата; рекламирање на мобилни електронски уреди за други; обезбедување податоци на безжични претплатници за промоција на производи и услуги на другите; водење на програма за попусти која им овозможува на учесниците да добијат попусти на производи и услуги преку користење на членска картичка за попусти; рбротворни услуги, имено, организирање и водење на волонтерски програми со вработените и проекти за општествено корисна работа 31.08.2015; 86742468 US кл. 36 парично спонзорство за спортски, образовни и забавни програми и настани; електронски трансфер на пари; услуги на финансиски трансакции, имено, обезбедување на безбедни (сигурни) комерцијални трансакции и можности за плаќање; добротворни фондациски услуги, имено, обезбедување на финансиска помош за програми и услуги на други; обезбедување на грантови за истражување и образование во областа на писменоста, спечувањето на семејно насилство, промоција на образованието кај децата по предметите од

науката, технологијата, инженерството и математиката (STEM), здравствената заштита и технологијата за здравствената заштита, прашања за животната средина и паметни енергетски системи 31.08.2015; 86742474 US кл. 37 инсталација, одржување и поправка на телекомуникациски мрежи и опрема, компјутерски хардвер, компјутерски системи и комуникациски мрежи; услуги за одржување и поправка на телефонски жици и приклучоци; услуги за помош на патот при итни (вонредни) случаи, имено, одговарање на повици за помош на патот, менување на дупнати (издишани) гуми, итна набавка на гориво и палење со помош на батерија (акумулатор); следење на украдено возило; обезбедување на автомеханички совети и информации преку телефон 31.08.2015; 86742478 US кл. 38 телекомуникациски услуги; услуги на телевизиско емитување, пренос и емитување на аудио и видео програми и телевизиски програми на телевизори, компјутери и безжични електронски уреди; видео-побарање (VOD) услуги; плати-за-гледање (PPV) услуги; изнајмување на сет-топ бокс приемници и дигитални диктафони (DVR – дигитални апарати за снимање на глас) за употреба со телевизори; обезбедување на онлајн соби за разговор (чет соби) за социјално вмрежување; електронски пренос и стриминг (проследување) на телевизија, филмови, музика, настани во живо, видео, игри и мултимедијални содржини за други; телекомуникациски услуги како и услуги за информатичка технологија, имено, пренос на глас, аудио, видео, слики, информации, податоци и друга содржина преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи, интернет, фибер-оптички комуникациски мрежи и други мрежи на компјутерски податоци; DSL услуги и



услуги на интернет со голема брзина; услуги на електронска пошта; обезбедување на интерактивен пристап на повеќе корисници кон глобална комуникациска мрежа; услуги на потпорен (backbone) интернет, имено линија или серија на врски со голема брзина која формира главна патека во рамките на мрежата; услуги за пренос на мрежа на широка област (WAN); услуги за пренос на мрежа (етернет); услуги на асинхрон режим за пренос (atm), имено, пренос на информации кодирани во мали клетки со фиксирана големина; услуги на дигитална мрежа за интегрирани услуги (isdn); комуникациски услуги на интернет протокол (ip), имено, пренос на информации преку интернет; услуги на виртуелна приватна мрежа (vpn) и услуги на приватни линии, имено, обезбедување на приватна и безбедна (сигурна) електронска комуникација во реално време преку компјутерска мрежа; услуги за пренос на електронски податоци; услуги за вклучен пренос на глас, податоци, видео и мултимедија; обезбедување на телекомуникациски конекции на интернет и други компјутеризирани комуникации, податоци и безжични мрежи; обезбедување пристап на повеќе корисници кон безжична комуникациска мрежа; услуги на телекомуникациски портал, имено обезбедување на портал за поврзување помеѓу независни телекомуникациски и компјутерски мрежи за размена на интернет сообраќај; услуги на телефонски конференции со видео, аудио и податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на глас и податоци; телекомуникациски услуги, имено, обезбедување на услуги на протокол за глас преку интернет (voip); услуги за електронски пораки; консалтинг во областа на телекомуникациите и компјутеризираните телекомуникации; обезбедување на услуги за

точка на мрежен пристап (NAPs) за размена на интернет сообраќај помеѓу носители на интернет сообраќај; услуги на електронска пошта и текстуални пораки; телекомуникациски услуги како и услуги за информатичка технологија, имено, телефонски услуги и услуги за пренос на глас; телеконференциски услуги; електронски пренос на глас и продатоци што содржи енкрипција и декрипција; телематски пренос на информации; пренос на податоци и информации преку телеметрија; услуги на телеприсуство (telepresence); телематско испраќање на информации во врска со сигурноста на возилото, безбедноста, дијагностиката и управувањето (менаџментот); услуги на двонасочна безжична широкопојасна комуникација обезбедени во рамките на автомобилските возила; обезбедување на дијагностички информации за возило како и потсетници за одржување на возило преку е-мејл (електронска пошта), веб (интернет) и апликации на мобилен телефон; телекомуникациски услуги, имено, обезбедување на способноста да се контактира оддалечен центар за повици од возило за да се пријават несреќи и вонредни ситуации така што локацијата на возилото може да се одреди и да се испрати персонал за итни случаи; услуги за одговор при вонредни ситуации (итни случаи), имено, испраќање на електронско известување со аларм преку телекомуникациски мрежи; безбеден (сигурен) електронски пренос на податоци и информации за индустријата за здравствена заштита; услуги на телеприсуство (telepresence); мрежни услуги за испорака на содржина; платформа за дигитални медиумски услуги за кодирање, испорака и прикажување на дигитална медиумска содржина; изнајмување на телекомуникациска (CPE) опрема за во

објектите на потрошувачите; бесплатни (toll free) телефонски услуги; обезбедување на услуги на центар за повици како и услуги на контакт центар; услуги на одговор со глас и услуги на насочување на повици; услуги на електронски гласовни пораки, имено, снимање и пренос на гласовни пораки преку услуги на телефонски, текстуални, нумерички и фотографски безжични дигитални пораки како и преку услуги на електронска пошта; телекомуникациски услуги од машина на машина (m2m); телекомуникациски услуги на интернетот на нештата (IoT); обезбедување на електронски пренос на податоци и информации до безжично поврзани уреди за машина до машина (m2m), уреди поврзани со мрежа и уреди поврзани со интернет кои го содржат интернетот на нештата (IoT); електронски пренос на податоци на безжични мрежи за услуги на машина на машина (m2m) и IoT услуги како и поврзани уреди; електронски и телематски пренос на податоци во однос на надгледување, лоцирање, враќање (пронаоѓање) и следење на имот и поврзани уреди во различни индустрии; телекомуникациски консалтинг во областите на технологијата од машина на машина (m2m), поврзаните уреди, управување на уреди од далечина и интернетот на нештата (IoT); услуги од машина на машина, имено, управување со возен парк; добротворни услуги, имено, обезбедување на донации на безжични телефони и безжично емитување за жртвите од семејно насилство и слични застапувачки групи

31.08.2015; 86742490 US кл. 39 услуги за помош на патот при итни (вонредни) случаи, имено, услуги на влечење (шлеп служба), извлекување (со дигалка) и достава на клуч; услуги за лоцирање на возило во вид на обезбедување географски информации во врска со локацијата на

возилата; обезбедување информации преку телекомуникациски мрежи и мобилни телефони, имено, насочување, навигација и информации за глобално позиционирање на возилата; услуги за информации во врска со сообраќајот, имено, сообраќајниот метеж и патување, имено, информации за бензиски пумпи и точки од интерес (предмети на интерес); обезбедување на веб страница (веб-сајт) и линкови за веб страници (веб-сајтови) во врска со географски информации, слики на мапи (карти) и насоки при патувањето; електронско чување (складирање) и архивирање на податоци за други; чување (складирање) на компјутерска и телекомуникациска опрема за други 31.08.2015; 86742493 US кл. 41 забава во вид на телевизиски програми за вести како и визуелни и аудио настапи преку телевизија, компјутери и безжични електронски уреди; услуги на електронски игри обезбедени преку интернет; услуги на забава во вид на услуги за развој, создавање, производство (продукција) и пост-продукција на мултимедијална содржина за забава; услуги за забава, имено, обезбедување на телевизиски програми, видео програми и програми со содржина во живо кои програми се одликуваат со широк спектар на теми; обезбедување на интернет портал на веб страница (веб-сајт) во полето на забавата; организирање на лотарии (игри на добивки со / преку обложување) и натпревари што ја промовираат употребата на телекомуникациските услуги и безжичните уреди; обезбедување на програма со награди за поттик наменета да ги наградува учесниците кои покажуваат квалитет кој се однесува на иновацијата и технологијата; изнајмување на простории од стадион 31.08.2015; 86742501 US кл. 42 компјутерски услуги и услуги на



компјутерско вмрежување; услуги на телекомуникациски софтвер; компјутерски услуги, имено, техничка операција и управување на компјутерските мрежи на другите; услуги на управувани компјутери и мрежни операции за другите; интернет (cloud) компјутерски услуги; услуги на провајдер за интернет (cloud) хостирање; компјутерски услуги, имено, далечинско управување или управување на лице место како и управување на системи за информатичка технологија за други, кое опфаќа виртуелна и физичка инфраструктура, сервери, складирачки (за чување) системи, мрежи и софтвер; враќање и далечински бекап (резервна копија) на компјутерски податоци; услуги на враќање на податоци и враќање на компјутерски податоци во случај на вонредна непогода; обезбедување на виртуалени компјутерски системи и виртуелни компјутерски средини преку интернет (cloud) компјутери; компјутерски услуги, имено, обезбедување на услуги за управување со инфраструктурата за следење, администрација и менаџмент на јавни и приватни интернет (cloud) компјутерски системи, системи за информациска технологија и системи на апликации; интеграција на приватни и јавни интернет (cloud) компјутерски средини; обезбедување на интернет (cloud) компјутери и складирање (чување) на интернет (cloud); консалтинг услуги во областа на интернет (cloud) компјутерите; технички консалтинг услуги во областите на решенија за архитектурата на центрите за податоци и интернет (cloud) компјутерите; далечинска администрација и менаџмент на внатрешни (in-house) и хостирани уреди, бази на податоци и софтверски апликации за центри на податоци за другите; компјутерски локациски услуги, имено, обезбедување на

простории за лоцирање на компјутерски сервери со опремата на други; обезбедување на сигурни, еколошки контролирани, простории за компјутерските сервери и мрежна опрема на другите; техничко следење на компјутерските сервери и телекомуникациската и мрежна опрема на другите; услуги на компјутерска инфраструктура, имено, обезбедување на компјутерски мрежни сервери со далечински пристап; компјутерски услуги, имено, обезбедување на онлајн виртуелна средина за виртуелни компјутери со пристап преку интернет или други компјутерски мрежи; лизинг и изнајмување на компјутерски капацитет, имено, компјутерски софтвер, компјутерски хардвер и компјутерска мрежна опрема; лизинг на компјутерски сервери; технички менаџмент на виртуелна инфраструктура и компјутерско вмрежување; обезбедување на привремено користење на софтвер, што не може да се симне (преземе), за пристап и употреба на интернет (cloud) компјутерска мрежа; компјутерски услуги, имено, евалуација и анализа на компјутерски системи, вклучувајќи внатрешни компјутерски системи, надворешни (екстранет) компјутерски системи и глобални компјутерски мрежни системи, за да се обезбеди усогласеност со индустриските стандарди; имплементација на компјутерски софтвер за други; обезбедување на привремено користење на онлајн софтвер, што не може да се симне (преземе), вклучувајќи комплети за развој на софтвер (SDKs) и API (интерфејс за програмирање на апликации) за употреба во софтверскиот развој и тестирање; обезбедување на информации во областа на независниот развој на софтверски апликации преку интернет; дизајн, развој и имплементација на компјутерски мрежи и компјутерски системи за други; следење на компјутерски мрежи и

компјутерски системи за да се обезбеди нивно правилно функционирање; компјутерски услуги и услуги за следење на компјутерски мрежи, имено известување на ефикасноста (перформансите) и балансирање на товар (оптоварување) со цел за контрола на квалитет; автентикациски услуги во областите на телекомуникациските и мрежните услуги; обезбедување на привремено користење на софтвер, што не може да се симне (преземе) за ревизија на мрежа во областите на безбедна (сигурна) комуникација и мрежи на податоци; онлајн безбедносни услуги, имено, обезбедување на сигурност (безбедност) и анонимност за трансакции на кредитни картички што се пренесуваат електронски; дизајн во областа на телекомуникациите како и мрежите на компјутеризирани комуникации и мрежите на податоци; услуги на дизајн и консултирање во врска со истите во областите на информатичката технологија, компјутерското програмирање, менаџирањето на центрите за податоци и глобалните компјутерски мрежи; инсталација, одржување и поправка на компјутерски софтвер; работење со електронски информациски мрежи; планирање за опоравување од компјутерска несреќа; дизајн на комуникациски системи базирани на простор (имот), комуникациски системи базирани на интернет (cloud) и хибридни унифицирани комуникациски системи; обезбедување на привремено користење на компјутерски софтвер, што не може да се симне (преземе), за менџирање на усогласеност и анализа на ризик во областите на компјутерска и мрежна безбедност; обезбедување на привремено користење на софтвер, што не може да се симне (преземе), за мрежна безбедност; компјутерски консултации во областите на безбедноста на интернетот и мрежната

безбедност како и сигурен (безбеден) пренос на податоци и информации; услуги на технички консултации во областите на компјутерскиот софтвер, компјутерскиот хардвер и компјутерските мрежи, имено, обезбедување на консултации во врска со дизајнот, имплементацијата, конфигурацијата и употребата на истите; технички консултантски услуги, имено, решавање (отстранување) на проблеми со компјутерски хардвер и софтвер во врска со виртуелната и физичка инфраструктура, сервери, складирачки (за чување) системи и мрежи; технички консултантски услуги во областа на компјутерскиот софтвер, имено, обезбедување на консултации во врска со одржување на софтвер; услуги на техничка поддршка во врска со технологијата на компјутерската инфраструктура, имено, обезбедување на работни услуги за технички совет и помош кои се однесуваат на сервери, складирачки (за чување) системи, мрежи и софтвери; компјутерски мрежи и услуги за безбедност на комуникациска мрежа во вид на заштита од напади (упади), анализа на опасност (закана) по безбедноста, услуги на менаџирана безбедност, управување и проценка на ранливост, анализа на закана (опасност) како и форензика и тестирање на пенетрација (пробивање); услуги и софтвер за енкрипција на податоци; компјутерски консултации во областа на компјутерската безбедност што се одликува со сигурен (безбеден) пренос на податоци, енкрипција и декрипција на податоци; тестирање, анализа и евалуација на производи и услуги од други во областите на компјутерите и проценките на компјутерска безбедност; консалтинг услуги во областа на компјутерската безбедност и мрежната безбедност на комуникациите; хостирање на апликациите и веб станите на други; обезбедување на информации во областа на дијагностика на



возилата и дијагностичката евиденција на возилата преку компјутерска информациска мрежа; следење на работата на возилата и следење на емисијата (испуштањето на гасови) кај возилата; софтвер, што не може да се симне (преземе), за услуги од машина на машина (m2m) и мрежно и интернет поврзани уреди; софтвер, што не може да се симне (преземе), за интернетот на нештата (IoT); софтверска платформа за управување на услугите од машина на машина (m2m), услугите за интернетот на нештата (IoT), како и поврзаните и далечински уреди; софтверски платформи кои обезбедуваат средина за развој, комплети за развој на софтвер (sdk) и интерфејс за програмирање на апликации (api) за создавање на апликации за уреди од машина на машина (m2m), мрежно и интернет поврзани уреди, како и уреди и машини кои се управувани од далеку, и за овозможување на интеграцијата и автоматизирање на обезбедувањето, следењето и контролата на таквите уреди и машини; обезбедување на веб портал за следење и управување на конекцијата, употребата и обезбедувањето на m2m и IoT уреди; инженерски и компјутерски консултации, дизајн и развој во областа на m2m и IoT комуникациските и поврзани уреди; техничка поддршка во областа на m2m и IoT комуникациските и поврзани уреди; компјутерски услуги, имено, создавање виртуелни заедници за регистрираните корисници да учествуваат во дискусии и да се вклучат во вмрежувањето; софтвер, што не може да се симне (преземе), за собирање, обработка, пренос, чување (складирање) и споделување (размена) на аудиовизуелна содржина; обезбедување на веб страница (веб-сајт) која се одликува со привремено користење на софтвер, што не може да се симне (преземе), кој им овозможува на корисниците на веб

страницата (веб-сајтот) да испратат (upload), стават (post) и прикажат онлајн видеа за споделување; обезбедување на веб страница (веб-сајт) која се одликува со технологија што им овозможува на интернет корисниците да направат индивидуални плејлисти (листи на музика и/или видеа) кои создаваат персонализирани видливи содржини и овозможуваат независно и истовремено рагледување и споделување на содржините; обезбедување на платформа за веб хостирање за софтвер за игра кој не може да се симне (преземе); обезбедување на софтвер за игра кој не може да се симне (преземе); прикачување (uploading) на музичка, аудио и видео содржина на интернет за други; компјутерски услуги, имено, следење, анализирање и известување на туѓите навики за користење на безжичен интернет, туѓите навики за пребарување на безжичен интернет, како и туѓите навики за лојалност на безжичните корисници за веб страници (веб-сајтови) на трети лица (страни) за насочено рекламирање кон индивидуалните интереси на корисниците на безжичните комуникации; софтвер и софтверски платформи за дигитални рекламирачи и издавачи со цел за рекламирање на бренд; софтвер за користење од страна на дигитални рекламирачи и издавачи со цел за поставување на дигитални реклами, управување на кампањи за дигитално рекламирање, оптимизирање на рекламните впечатоци, насочено рекламирање кон корисничките популации (населенија), следење анализирање и известување на рекламните кампањи, управување со рекламниот инвентар, усогласување на дигиталните рекламирачи и издавачи, учествување на рекламни аукции и берзи, како и купување и продавање реклами; добротворни услуги, имено донации на

мобилни телефони и бесплатно емитување како и обезбедување грантови на организации и други добротворни услуги кои ги поддржуваат превенцијата (спречувањето) на семејното насилство и жртвите на семејно насилство

31.08.2015; 86742509 US кл. 43 услуги на арена, имено, обезбедување на општонаменски простории (објекти) за спорт, концерти, конвенции и изложби

31.08.2015; 86742518 US кл. 45 компјутерски услуги и безбедносни услуги за компјутерски мрежи; следење на компјутери, веб страници (веб-сајтови), компјутерски мрежи и комуникациски мрежни системи за безбедносни цели; обезбедување на услуги за проверка на корисникот за безбедносни цели; обезбедување на облак-базирана автентикација на лични идентификациски информации за безбедносни цели; компјутерски безбедносни услуги во вид на издавање и управување со дигитални сертификати и други безбедносни акредитиви за други; управување на автомобилски возен парк во вид на следење на автомобилите преку телематика за безбедносни цели; обезбедување на информација во областите на безбедноста на интернетот и безбедноста на компјутерските мрежи; консултации во областа на кражба на податоци и кражба на идентитет; консултантски услуги во областа на компјутерските, мрежните и податочните интегритет и безбедност; онлајн следење за да се спречи незаконска размена на фајлови (датотеки) и обезбедување електронски извештаи во врска со обидите за незаконска размена на фајлови (датотеки) поврзани со нив на мрежи низ целиот свет; обезбедување на веб страници (веб-сајтови) кои се одликуваат со информации во областа на безбедноста; консултации за безбедноста;

безбедносни услуги, имено, обезбедување на безбедносни проценки за бизнисите и владините агенции; услуги за онлајн социјално вмрежување; услуги за помош на патот во итни случаи (вонредни состојби), имено, отворање на брави; услуги за враќање на украдени возила; услуги за следење во итни случаи, имено, следење на електронски уред во возилото преку оддалечен центар за повици и организирање за испраќање (диспечирање) на персонал за итни случаи кога е утврдена несреќа; услуги на следење со аларм за одговор во итни случаи, имено, следење на уреди за предупредување преку оддалечен центар за следење за испраќање на итни јавни здравствени и безбедносни услуги и известувања кон трети лица (страни), имено, претпочитаните семејни контакти, одговорните за итни случаи, или пак медицинска сестра

31.08.2015; 86742529 US

(210) ТМ 2015/1180 (220) 17/11/2015
(442) 28/02/2017

(731) Трговско друштво НОВАТВ ВЕБ ДОО Скопје

булевар Илинден бр. 47/3, Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(531) 27.05.24; 27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 фотографии, хартија; печатени работи, фотографии; канцелариски материјали; печатарски букви; клишиња
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 забава, образовни услуги; обука;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив; индустриски анализи и истражувачки
услуги; изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

(210) **TM 2015/1183** (220) 17/11/2015

(442) 28/02/2017

(731) **Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ
Скопје**

**ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000, Скопје, МК
(540)**



(591) сива, црвена, портокалова, сина,
зелена, бела

(531) 26.01.10;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 - печатени работи;
- фотографии;
- канцелариски материјали;
- ножеви за хартија; апарати за умножување;

кл. 28 - игри и играчки;

кл. 35 - рекламирање;
- водење на работењето;
- управување со работата;
- канцелариски работи.

- Групирање во корист на други, на различни
производи (со исклучок на транспортот),
овозможување потрошувачите, соодветно да
ги гледаат и купуваат овие стоки. Ваквите
услуги може да ги обезбедат продавниците
на мало, големопродажните продавници,
преку каталози за нарачка поп ошта или
преку електронските медиуми, ма пример,
преку веб страниците или програмите за
телевизиско купување;

- Услуги на регистрација, препис,

составување собирање или систематизација
на пишани комуникации и регистрации како и
собирање математички или статистички
податоци;

- Услуги на агенциите за рекламирање и
услуги како што се: дистрибуција на
проспекти, директно преку пошта или
дистрибуција на примероци. Оваа класа
може да се однесува на рекламирање
поврзано со другите услуги, како што се
банкарски заеми или рекламирање на радио
кл. 38 Услуги што се состојат главно од
пренос на радио или телевизиски програми.
кл. 41 - образовни услуги;
- обука;
- забава;
- спортски и културни активности.
- услуги на подучување луѓе или дресура на
животри;

- услуги чија главна цел е разонода, забава
или рекреација на луѓето;
- презентација на дела од визуелната
уметност или литературата пред јавноста за
забавни или образовни цели

(210) **TM 2015/1228** (220) 01/12/2015

(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз
Скопје**

**ул. Втора Македонска Бригада бр. 2,
Скопје - Бител, МК**

(540)



(531) 05.03.11;27.05.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диететски влакна; диететска храна;
пченица микроб диететски додатоци; чачхоу

за фармацевтски цели; дигестиви за фармацевтски цели; додатоци во исхраната за луѓе и животни кл. 30 житни плочки (барс); високо протеински житни барс; палачинки; тестенини базирани подготвени оброци; бухти; ролован леб; крем бухти; вареники (полнети кнедли); сладоледни конуси; вафли; фиде (тестенини); бисквити; кнедли; тостови; квас; житна ужинка храна; слатки; пастис; каша; чајни колачи; торта корка; крутони; велигденски торти; тестенини; макарони; мафини; брашно; јаболкови фримерзи; кифли; колачи; петит-беуре бисквити; пити; пици; замрснати готови јадења кои состојат паста или ориз; крофни; житни подготовки; гумбир леб; пченични никулци за човечка исхрана; мешан леб; мусли грицки; шпaгeти; двопек; лебни трошки; суши; сендвичи; тартлети; тесто; торти; пецива; леб; бесквасен леб; чипс (житни производи); бисквити со вкус на сирење; хамбургери (сендвичи); паста; брашно-базирани кнедли; тесто за пица; палмени (кнедли полнети со месо); пита леб; равиоли; свеж леб; чизбургери (сендвичи) кл. 31 житарици (житни култури); животински прехранбени производи; храна за домашни миленичиња; шталска храна за животни; храна за птици; нус-производи од преработка на житни култури за исхрана на животни; пченица; пченични никулци за исхрана на животните; слад; зрна кои не се вклучени во другите класи; зајакнување на сточната исхрана

(210) ТМ 2015/1277 (220) 15/12/2015
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје

бул. 8-ми Септември бр. 16 - Хипер/кат2
Карпош, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, плава и бела

(531) 17.05.21;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) ТМ 2016/32 (220) 14/01/2016
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за трговија и услуги
СЕРЕНИТИ ДООЕЛ Скопје

ул. 1732 бр. 4-1 кат 5/18, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев

бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис
Центар 2ри кат, 1000, Скопје
(540)



(591) светло сина, бела

(531) 01.05.01;01.05.07;26.01.18

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, обука

(210) **ТМ 2016/69** (220) 22/01/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Николовски Игор**

ул.Богџе Вељаноски бр.15, Гостивар, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, бела, зелена, плава, црвена

(531) 05.07.14;11.03.02;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ладен чај; пијалаци што се на основа на чај

(210) **ТМ 2016/76** (220) 26/01/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Телесмарт Телеком дооел Скопје**

бул. Војводина бр.4, 1000, Скопје, МК

(740) Филип Неделковски

бул. Војводина бр. 4, Скопје

(540)



(591) црвена, црна

(531) 24.17.02;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 38 телекомуникации; изнајмување телекомуникациска опрема; комуникација со помош на мрежи со оптички кабли; обезбедување на кориснички пристап на глобална комуникациска мрежа (провајдер на услуги); обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа

(210) **ТМ 2016/211** (220) 26/02/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за продукција и маркетинг**

ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје

ул. Коле Неделковски бр. 20/3, Скопје, МК

(540)

ИМИКА

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **ТМ 2016/257** (220) 11/03/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за трговија, услуги и превоз**

ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ експорт-импорт

Кавадарци

ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци, МК

(740) Николина Панчева

ул. Сремски Фронт бр. 2, Кавадарци

(540)



(591) црвена, сина, црна, бела

(531) 01.05.15;27.05.01;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; правување со работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2016/259 (220) 10/03/2016
(442) 28/02/2017

(731) Народна банка на Република Македонија

бул. Кузман Јосифовски - Питу бр. 1, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) жолто-златна

(531) 24.05.03;27.05.01;27.07.02

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; банкарство, финансиски услуги, централни банкарски одделенија за срамнување на клириншки сметки

(210) ТМ 2016/322 (220) 25/03/2016
(442) 28/02/2017

(731) СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје
“Орце Николов” 75, Скопје, МК
(540)

SEELinX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи

(210) ТМ 2016/326 (220) 25/03/2016
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул. 1732 бр. 4-3, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. “Велько Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

LITTLE BOX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 вино
кл. 43 подготвување храна и пијалаци, кафеани, ресторани за брзо и постојано послужување /шанк-барови/, ресторани за самопослужување

(210) ТМ 2016/354 (220) 01/04/2016
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство услуги и трговија КОЛАЧИЊАТА НА МАМА ДООЕЛ Скопје

ул. Козјак бр. 35/1-15, 1000, Скопје, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) златна, црвена, црна
(531) 26.01.02;26.01.20
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) ТМ 2016/379 (220) 06/04/2016



(442) 28/02/2017

**(731) Друштво за компјутерско
програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ
ДОО Кавадарци
ул. Булевар Македонија бр. 13-8,
Кавадарци, МК**

(740) Ристе Самарџиев
ул. Булевар Македонија бр. 13-8, Кавадарци
(540)

CLICON

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 уреди за складирање на податоци, имено, тврди дискови, дискови во цврста состојба, дигитални дискови, тврди дискови со меморија во цврста состојба; празни дигитални медиуми за складирање и хибридни дискови; електронски уреди за складирање на податоци, имено, дискови за мрежно складирање, компјутерски хардвер за прикачување, складирање, повраток, превземање, пренос и доставување на дигитална содржина; компјутерски хардвер и софтвер за обработка на складирањето на податоци употребувајќи постојана меморија во цврста состојба, имено, тврди дискови комбинирани со меморија во цврста состојба; уреди за складирање во цврста состојба, имено, постојан медиум за складирање што вклучува интегрирани кола; компјутерски хардвер и софтвер за имплементирање центар на податоци за масивно складирање на компјутерски датотеки, за складирање енкриптирани резервни копии од компјутерски датотеки складирани на друго место; компјутерски уреди за складирање, имено, компјутерски мемориски хардвер и тврди дискови за компјутери; компјутерски уреди за складирање, имено, конфигурирачки системи за складирање на податоци што се состојат од непотребни или

потребни низи за дискови; компјутерски системи за правење резервни копии и складирање со повеќекратни отстранувачки непотребни или потребни низи за дискови; компјутерски системи за правење резервни копии на база на непотребни или потребни низи за дискови; компјутерски системи за правење резервни копии на база на отстранувачки тврд диск; надворешни уреди за складирање од областа на надворешни компјутерски тврди дискови што безжично комуницираат со рачни компјутери, таблет компјутери, ноутбук компјутери, лаптоп компјутери, мобилни електронски уреди, мобилни телефони, паметни телефони, МРЗ уреди; компјутерски хардвер и софтвер за безжично доставување на содржини; безжични уреди за складирање на податоци, имено, тврди дискови; безжични компјутерски периферии; компјутерски софтвер за употреба во синхронизација, правење резервни копии, пуштање и енкрипција и декрипција на дигитални датотеки, вклучувајќи аудио, видео, текстуални, бинарни, фотографски, графички и мултимедијални датотеки; компјутерски фирмвер за складирање на податоци, повраток на податоци, пристап до податоци, правење резервна копија на податоци, размножување на податоци, достапност на податоци, надоместување на податоци, превод на податоци и конверзија на податоци; софтвер за организирање и управување со податоци во дистрибуирани компјутерски системи за складирање софтвер за енкрипција на податоци, софтвер за правење резервни копии на енкриптирани податочни датотеки, софтвер за пристап и надоместување на податочни датотеки, софтвер за превземање компјутерски датотеки преку мрежа, софтвер за прикачување компјутерски датотеки преку мрежа, софтвер за управување со датотеки,

софтвер за дозволување компјутерски датотеки да бидат споделени од други, софтвер за креирање и одржување на виртуелен сервер за датотеки дистрибуирани преку мрежа, софтвер за креирање и одржување на дистрибутивен систем за датотеки; софтвер за складирање, пристапување и управување со податоци и мултимедијални содржини на компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за синхронизирање на локални компјутерски датотеки, папки, податоци и информации со платформа за складирање на облак; компјутерски софтвер за складирање на податоци за употреба со и инкорпориран во компјутерски уреди за складирање; софтвер за управување со складирање на податоци; компјутерски софтвер за складирање на информации, имено, софтвер за обработка и складирање на податоци што вклучува уреди за складирање во цврста состојба; софтвер за обработка и складирање на податоци употребувајќи низи за дискови; компјутерски софтвер за употреба во снимање, дуплицирање и враќање на оригиналното фабричко ниво на тврдиот диск, за употреба во зачувување и враќање на софтверски програми и информации во компјутер, за употреба во извршување дијагностика на тврди дискови, за употреба во врска со компјутерски тврди дискови заради складирање, правење резервни копии и повраток на информации, за употреба во врска со складирање на податоци, управување со податоци и интерконекција, и управување и работа на уреди за складирање на податоци, за употреба во правење резервни копии на податоци од компјутерски тврди дискови, правење резервни копии на компјутерски мрежи, повраток на податоци; софтвер за да дозволи некористениот простор на дискот на корисничкиот компјутер да учествува во

формирањето на дел од голема координатна мрежа за дистрибуирано складирање на податоци, софтвер за оптимизирање при насочување преку голема дистрибутивна координатна компјутерска мрежа; софтвер за онлајн купување на простор за складирање за компјутерски податоци; софтвер за обезбедување стриминг на видео преку мрежа; софтвер за обезбедување интерфејс за програмирање на апликации што дозволува трети лица да креираат апликации; софтвер за обезбедување и управување на социјални мрежи; компјутерски софтвер дизајниран да енкодира и декодира податоци; софтвер за објавување податоци и дозволување пристап до податоци; софтвер за учество во децентрализиран систем за складирање; софтвер за пребарување на податоци; компјутерски приклучни станици за складирање, имено, адаптер што овозможува податоците содржани на преносни дискови или USB уреди за складирање што се поврзани со адаптерот да се споделат или пристапат; приклучни кабли; приклучни станици за дискови и електронски приклучни станици; додатоци за уреди за складирање на податоци, имено, електрични конектори, жици, кабли, адаптери; компјутерски приклучни кабли и адаптери; приклучни станици за уреди за складирање на податоци; интерфејси за компјутери; мултимедиумски интерфејс за висока дефиниција (HDMI) кабли; интерфејс за периферни компоненти (PCI) хардвер; конектори и адаптери за употреба со преносливи електронски уреди; компјутерски периферни уреди; USB тврди дискови; USB кабли; монтажни рамки за компјутерски хардвер; електрични напојувања; напојувања за уреди за складирање на податоци; футроли за преносни тврди дискови; единици за ладење за компјутерски хардвер; единици



за ладење за уреди за скпадирање на податоци; USB хардвер; празни USB мемории; USB компјутерски сигурносен клуч кл. 35 реклтамирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, онлајн бизнис вмрежување, рекламирање, маркетинг и промотивни услуги за трговските друштва, услуги на регистрација, препис, составување, собирање или систематизација на пишани комуникации и регистрации, како и собирање математички или статистички податоци, деловни консултантски услуги во областа на информатичката технологија; консултантски услуги за деловен менаџмент; услуги на стратегиско планирање за областа на информатичка технологија; услуги на онлајн, услуги на раководење со бази на податоци; услуги во деловниот процес што се обезбедуваат однадвор во областа на информатичката технологија; услуги на раководење на односите со клиентите; услуги на електронска трговија, имено, обезбедување информации за производи и услуги преку телекомуникациски мрежи за рекламирање и продажба; услуги на таксономија, имено, класификација и организација на податоци за раководење со записи/евиденција; обезбедување вебсајт со онлајн место за продажба за продавачи и купувачи на компјутерски стоки и услуги организирање на изложби, конференции, семинари и настани за вмрежување за деловни цели

кл. 38 телекомуникациски услуги имено, електронски пренос на податоци, пораки и информации помеѓу компјутери, мобилни и рачни уреди и жичени и безжични уреди за комуникација; овозможување на корисниците да пренесуваат пораки, коментари, мултимедијални содржини, слики, текст, информации и други кориснички содржини преку глобална компјутерска мрежа и други

компјутерски и комуникациски мрежи; овозможување на онлајн линкови за комуникација што ќе ги носат корисниците до други вебсајтови; овозможување на онлајн форуми, соби за разговор и електронски огласни табли на кои корисниците ќе можат да објавуваат, бараат, споделуваат, критикуваат, оценуваат и да коментираат на предмети од интерес; овозможување на пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; услуги за емитување на аудио, текст, видео и мултимедијални содржини преку компјутерски и електронски комуникациски мрежи, имено, качување, објавување, истакнување, означување и електронски пренос на податоци, аудио и видео; voip услуги (протокол глас преку интернет) овозможување пристап до компјутерски бази на податоци во полињата на забава и едукација; овозможување пристап до компјутерски бази на податоци во полето на социјално вмрежување; овозможување на телекомуникациска инфрасутруктура што овозможува споделување на блогови, фотографии, видеа, аудио емитување и други аудио-визуелни материјали; овозможување на телекомуникациска инфрасутруктура што овозможува создавање и ажурирање на персонални електронски веб страни со корисничка содржина; кл. 42 компјутерски услуги, имено, хостирање на електронски простор за други, за организирање и спроведување на состаноци, настани и интерактивни дискусии преку интернет или други комуникациски мрежи; хостирање на виртуелни заедници за веќе регистрираните корисници да агрегираат информации и ресурси и да се вклучат во социјално и бизнис вмрежување; хостирање на дигитални содржини онлајн; хостирање на компјутерски софтверски апликации за други; хостирање на

интерактивен вебсајт и онлајн софтвер (што не се симнува/non-downloadable) за прикачување, симнување, постирање, покажување, истакнување, означување, споделување и пренесување на пораки, коментари, мултимедијални содржини, слики, текст, информации и други содржини создадени од корисниците; овозможување на вебсајт со софтвер (што не се симнува) во полињата на бизнис вмрежување, маркетинг, вработување, регрутирање, рекламирање, маркетинг и промоција; овозможување на онлајн софтвер (што не се симнува) што им овозможува на корисниците да пребаруваат, лоцираат и да комуницираат со други корисници преку електронски комуникациски мрежи, за вршење на истражувања и анкети, за следење на онлајн референци за бизниси, организации, можности за кариери и работни места и бизнис теми; овозможување на онлајн компјутерски бази со податоци и онлајн бази со податоци со можност за пребарување во полињата на бизнис и професионално вмрежување; апликациски провајдер на услуги; обезбедување на информации од пребарувачки индекси и бази на информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази на податоци, графика и аудио-визуелни информации, преку глобални компјутерски мрежи или други комуникациски мрежи; овозможување на привремено користење на софтвер (што не се симнува); компјутерски услуги од областа на индивидуално прилагодени веб страни што содржат информации дефинирани од корисникот, лични профили, аудио и слики, научно и индустриско истражување; компјутерско програмирање; компјутерски услуги, имено, онлајн услуги за персонализирани информации; овозможување на користење на софтвер; дизајн и развој на компјутерски софтвер за други; создавање и одржување на вебстрани

што овозможуваат онлајн заедница за реклами и маркетинг; хостирање на онлајн заедница во која регистрираните корисници можат да споделуваат информации, слики, аудио и видео содржини и меѓусебно да комуницираат и соработуваат, да формираат групи и да се вклучат во социјално вмрежување, анализа на компјутерски системи, планирање на компјутерски системи, интеграција на компјутерски системи и компјутерски дизајн, софтвер-како-услуга; дизајнирање, инсталирање, одржување и поправка на компјутерски софтвер; интеграција на компјутерски системи и мрежи; услуги за изработка на база на податоци; услуги за компјутерско програмирање; обезбедување услуги на хостирање на вебсајт, изготвување на вебсајт за други и онлајн веб страници правени по нарачка кои содржат информации дефинирани за корисниците, вклучувајќи онлајн веб линкови до други веб сајтови; консултантски услуги за други при избор, спроведување и употреба на компјутерски софтвер што се користи за мониторинг и раководење со трансакции и активности во средина критична за мисијата; услуги на техничка поддршка, имено, услужен пулт/пулт за помош и услуги за решавање на проблеми за ит инфраструктура, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и компјутерски периферни уреди; услуги на податочно рударење (data mining); услуги за раководење со информации, имено, дејствување како провајдер на услуги за апликација во областа на раководење со знаење за хостирање на компјутерски софтвер за апликација за прибирање, уредување, организирање, модифицирање, букмаркирање, пренос, складирање и споделување на податоци и информации; дизајн на компјутери по нарачка за други; услуги на резервна копија на податоци (data

backup) и враќање на податоци (data restoration); услуги за миграција на податоци; услуги за енкрипција на податоци; компјутерски услуги, имено, администрирање на компјутерски систем за други; изнајмување и лизинг на компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди; компјутерски услуги, имено, услуги на cloud компјутерска обработка во смисла на асп провајдер преку дистрибуирана мрежа на компјутери и сервери што хостираат софтверски апликации за продуктивност и административни софтверски апликации на други; cloud компјутерска обработка со софтвер за употреба при раководење со база на податоци; компјутерски услуги, имено, интегрирање на приватни и јавни средини на cloud обработка; компјутерски услуги, имено, услуги на cloud провајдер за хостирање; консултантски услуги во областа на cloud обработка; услуги на технички консултации во областите на архитектура на центар на податоци, јавни и приватни решенија за cloud компјутерска обработка, и евалуација и спроведување на интернет технологија и услуги; ажурирање и одржување на компјутерски софтвер базиран на cloud преку онлајн ажурирања, унапредувања и дополнувања; консултации за компјутерски софтвер; дизајн на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги, имено, далечинско и on-site раководење на системи за информатичка технологија (ИТ) и софтверски апликации за други; развивање на софтвер за деловна технологија и консултантски услуги; услуги на компјутерско програмирање за други во областа на раководење со софтверска конфигурација; развивање на компјутерски софтвер во областа на мобилни апликации; консултантски услуги во областа на софтверот како услуга; инсталирање и одржување на компјутерски софтвер;

хостирање на софтвер, вебсајтови и други компјутерски апликации на други на виртуелен приватен сервер
 кл. 45 овозможување на лични и социјални услуги што ќе ги задоволат потребите на индивидуите; услуги за социјализација и вмрежување; овозможување на информации во полето на личен развој, имено, самоподобрување, самоисполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и услуги за заедницата, и хуманитарни активности; лиценцирање на компјутерски софтвер и други технологии

(210) ТМ 2016/474 (220) 09/05/2016

(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ

ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК

(540)



(591) бела, жолта, црвена, портокалова, крем, окер, златна, кафена (светло и тено), црна

(531) 08.05.25

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месни преработки за колбаси, подготвени производи од месо

(210) ТМ 2016/475 (220) 09/05/2016

(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство и трговија
за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



(591) бела, сива, златна, црна, црвена, окер,
портокалова, кафена, сина, зелена, жолта

(531) 02.03.15;08.05.04;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо и месни преработки

кл. 35 услуги при продажба на големо со
месо и месни преработки

(210) ТМ 2016/476 (220) 09/05/2016

(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство и трговија
за вработување на инвалидни лица
ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



(591) бела, жолта, црвена, портокалова,
крем, окер, златна, кафена (светло и темно),
црна

(531) 08.05.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месни преработки за колбаси,
подготвени производи од месо

(210) ТМ 2016/481 (220) 10/05/2016

(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство, трговија,
угостителство услуги и транспорт **СУПЕР**
ФООД ДООЕЛ експорт-импорт Карпош
Скопје

Бул. Партизански одреди бр. 101, 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, портокалова, зелена

(531) 26.04.16;27.03.02;27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, бисквити, леб, производи од тесто и
слатки, колачи и торти; сладолед; мед,
меласа; какао; квасец, прашок за печење,
сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз; чоколадо
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,



услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадењеч кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, бисквити, леб, производи од тесто и слатки, колачи и торти; сладолед; мед, меласа; какао; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз; чоколадо

(210) **TM 2016/483** (220) 10/05/2016
(442) 28/02/2017
(731) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.**
Ulica Danica 5, 48000, Koprivnica, HR
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BELURIC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/499** (220) 12/05/2016
(442) 28/02/2017
(731) **Друштво за производство, трговија и услуги Т.С.Н. ТРАДЕ КОМПАНИ ДООЕЛ**
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 70
локал 4, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, жолта, бела, црна, беж

(531) 01.15.05;08.07.04

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2016/503** (220) 13/05/2016
(442) 28/02/2017

(731) **ABC Farmaceutici S.p.A.**
Corso Vittorio Emanuele II, 72 10121, Turin, IT
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

URSOBIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицинска употреба; диететска храна за бебиња и болни лица; мевлеми, материјали за преливи; материјал за забна пломба, забен восок; дезинфектори; лек за уништување штеточини; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2016/518** (220) 17/05/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Alvogen Pharma Trading Europe EOOD**
86, Bulgaria Blvd. , 1680, Sofia , BG
(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

INOPRAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2016/530** (220) 20/05/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Deva Holding A.S.**
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ketavel

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/537** (220) 25/05/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Трговско Друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје**
ул. Народен фронт бр. 5/3-1., Скопје, Центар, МК
(540)

PRAXBIND

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2016/560** (220) 01/06/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје**
ул. Скупи бр. 15 П. Фах. 536, 1000, Скопје, МК
(540)

DOFURIN

(531) 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски супстанции што се користат во медицината

(210) **TM 2016/561** (220) 01/06/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје**
ул. Скупи бр. 15 П. Фах. 536, 1000, Скопје, МК
(540)

ДОФУРИН

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски супстанции што се користат во медицината

(210) **TM 2016/564** (220) 01/06/2016
(442) 28/02/2017

(731) **WEN B.V.**
Alfred Nobelstraat 10 5491 DB SINT-OEDENRODE, NL
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам.
Ц 1/10, 1000, Скопје
(540)



(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) ТМ 2016/571 (220) 02/06/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Николовски Игор****ул. Боге Велјаноски бр. 15, Гостивар, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена, зелена

(531) 02.05.04;08.01.06;08.07.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 путер од кокосов крем; крем; крем-путер; путер од какао
 кл. 30 какао; чоколадо

(210) ТМ 2016/577 (220) 06/06/2016

(442) 28/02/2017

(731) **LRC Products Limited****103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и сина

(531) 09.09.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 ортопедија, вештачки помагала за екстремитетите или р`бетот, педикир и апарати и инструменти за нега на нога; ортопедски обувки; ортопедски производи; ортопедски влошки и стапала; делови и опрема за ортопедски обувки
 кл. 25 обувки; табани; табани и стапала за обувки; внатрешни стапала; трикотај; делови и опрема за обувки

(210) ТМ 2016/580 (220) 06/06/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ****ул. Вера Јоциќ бр. 16-а/1, Скопје, Кисела Вода, МК**

(540)



(591) црна, црвена, сина

(531) 03.09.04;26.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со апарати за вода и бела техника

(210) ТМ 2016/599 (220) 10/06/2016

(442) 28/02/2017

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје

ул. Мариовска бр. 1, 1000, Скопје, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје

(540)



(591) светло зелена, црвена

(531) 03.07.17; 07.05.11; 26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги во дејности на забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2016/633 (220) 24/06/2016

(442) 28/02/2017

(731) Оливер Алексов; Ненад Алексиќ;
Константин Битраков; Бетим Амети and
Кристијан Балески

Бул. Јане Сандански бр. 10/2-5, 1000,
Скопје, МК; ул. Никола Русински бр. 8/1-25,
1000, Скопје, МК; Бул. Македонска Војска
бр. 10/1-11, 1000, Скопје, МК; Дебреше, ул.
100 бб, 1230, Гостивар, МК and ул. Бојмија
бр. 10, 2460, Валандово, МК

(740) Кристијан Балески

ул. Бојмија бр. 10, 2460, Валандово

(540)



(531) 02.03.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, информации, испитувања, консултирање, односи со јавноста, собирање статистиски податоци

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности, академии (образование), информирање, образовни услуги, он-лајн, публикување списанија и книги, организирање и водење работилници, конференции, конгреси, семинари, професионално насочување, обука
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потреби на поединци, агенци за арбитража, консултирање, медијација, правно истражување

(210) ТМ 2016/709 (220) 13/07/2016

(442) 28/02/2017

(731) ИСК Македонија Национален комитет
на Интернационална стопанска комора
ул. Рилски Конгрес бр. 112, 1000, Скопје,
МК

(540)



(591) сина

(531) 26.04.18;27.05.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекамирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 41 образовни услуги, подготвување на настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги, истражувања и планирања кои се однесуваат на истите: услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, безбедносни услови за заштита на импт и лица

(210) ТМ 2016/716 (220) 16/07/2016

(442) 28/02/2017

(731) Палензовска Електролюкс Силвана

ул. Александар Турунцев бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(540)



(591) бела, жолта, сина

(531) 05.03.18;27.05.21;27.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 39 транспосртни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) ТМ 2016/804 (220) 18/08/2016

(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје

ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје - Карпош, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,

Скопје

(540)

ДРИМЛЕНД DREAMLAND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги во едукација, забава и рекреација: обезбедување на услуги за детски игри, игротекa за деца, обезбедување на рекреативни простори за детски игри

(210) ТМ 2016/843 (220) 30/08/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за производство и услуги
АДА ФАЛКЕ ДООЕЛ Скопје**
**ул. Венјамин Мачуковски бр. 5-1/13, 1000,
Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, црвена, бела

(531) 03.07.01;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 изнајмување санитарна опрема
(изнајмување мобилни тоалети)

(210) ТМ 2016/851 (220) 01/09/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за трговија на мало и
големо КАМ ДОО Скопје**
ул. "Индустриска" бб, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AMIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
маргарин; пире од јаболка; подготовки од
преработено овошје; путер; путер од какао за
исхрана; компоти; сос од брусница [компот];
кристализирано овошје; замрзнато овошје;
карамелизирано овошје; слатко; овошна
каша; овошни желиња; овошни салати;
желатин

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

саго, замена за кафе; брашно производи од
жита; леб, производи од тесто и слатки;
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз; чоколаден крем;
крем во какао, мус од чоколадо, марципан;
слатки сосови; прелив од чоколадо
кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; услуги на увоз извоз
и трговија на големо и мало со: месо, риба,
живина и дивеч; месни преработки;
конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; пире од
јаболка; подготовки од преработено овошје;
путер, путер од какао за исхрана, компоти,
сос од брусница [компот], кристализирано
овошје; замрзнато овошје; карамелизирано
овошје, слатко, овошна каша, овошни
желиња, овошни салати, желатин; кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе: брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед: мед,
меласа: Квасец, прашок за печење, сол,
сенф: оцет, сосови (како мирудии): мирудии,
мраз: чоколаден крем: крем со какао, мус од
чоколадо, марципан: слатки сосови: преливи
од чоколадо

(210) ТМ 2016/859 (220) 06/09/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Друштво за производство на мебел
ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО
експорт-импорт**

ул. Илинденска бб, 1200, Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена и бела

(531) 27.05.01;27.05.11;29.01.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, душеци, перници, перничина
 кл. 24 прекривки за душеци
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со: мебел, душеци, перници, перничина, прекривки за душеци

(210) ТМ 2016/861 (220) 07/09/2016

(442) 28/02/2017

(731) СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ

ул. Киро Фетак бр. 21а, , 1300, Куманово,
 МК

(540)



(591) сина, виолетова, златна, портокалова,
 црвена, бела

(531) 03.01.04;27.05.01;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 23 предено и конец за текстил
 кл. 26 конци

(210) ТМ 2016/896 (220) 20/09/2016

(442) 28/02/2017

(731) KARACAN MADENCİLİK İÇECEK GIDA
 TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
 ŞİRKETİ

Ertugrulgazi Mah. Damar Sok. No 36

ESKİŞEHİR/ TURKEY, TR

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена

(531) 27.05.01;27.05.13;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 газирани води; пијалаци Алое вера,
 безалкохолни; аперитиви, безалкохолни;
 пиво; пиво на база на коктели; wort пиво
 (ворт); јаболковина, безалкохолна; коктели,
 безалкохолни; есенции за правење пијалаци;
 екстракт од хмељ за правење на пиво;
 овошни сокови; овошни нектари,
 безалкохолни; пиво од ѓумбир; шира од
 грозје не ферментиран; изотонични пијалаци;
 квас (безалкохолен пијалак); лимонада; вода
 на литиум; пиво од кантарион; слад од
 кантарион; млеко од бадеми (пијалак);
 минерална вода (пијалак); јаболковина;
 безалкохолни пијалаци; безалкохолни
 пијалаци ароматизирани со кафе;
 безалкохолни пијалаци ароматизирани со
 чај; безалкохолни овошни екстракти;
 безалкохолни овошни пијалаци;
 безалкохолни пијалоци на база мед; оргеат
 (пијалак); пастили за пенливи пијалаци;
 млеко од кикиритки [безалкохолен пијалак];
 прашок за пенливи пијалаци; средства за
 правење газирана вода; средства за
 правење пијалаци; средства за правење на
 ликери; средства за правење минерална
 вода; спортски пија на млеко; сарсапарила
 (безалколен пијалак); селтзер вода; шербет
 (пијалак); smoothie лаци збогатени со
 протеини; пијалаци на основа на ориз,
 различни од оние како замена s (пијалак);
 сода вода; пијалак на база на соја, различит
 од оние како замена за млеко; шуруп за
 пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса;
 сок од домати (пијалак); сок од зеленшук
 (пијалак); води (пијалаци); сурутка
 кл. 35 услуги за продажба на големо и мало
 (маркети, супермаркети, хипермаркети,
 трговски центри) на газирани води; пијалаци
 Алое вера, безалколни; аперитиви,

безалкохолни; пиво; пиво на база на коктели; worth пиво (ворт); јаболковина, безалкохолна; коктели, безалкохолни; есенции за правење пијалаци; екстракти од хмељ за правење на пиво; овошни сокови; овошни нектари, безалкохолни; пиво од ђумбир; шира од грозје не ферментирана; изотонични пијалаци; квас (безалкохолнен пијалак); лимонада; вода на литиум; пиво од кантарион; слад од кантарион; млеко од бадеми (пијалак); минерална вода (пијалак); јаболковина; безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци ароматизирани со кафе; безалкохолни пијалаци ароматизирани со чај; безалкохолни овошни екстракти; безалкохолни овошни пијалаци; безалкохолни пијалоци на база мед; оргеат (пијалак); пастили за пенливи пијалаци; млеко од кикиритки [безалкохолнен пијалак]; прашок за пенливи пијалаци; средства за правење газирана вода; средства за правење пијалаци; средства за правење на ликери; средства за правење минерална вода; спортски пијалаци збогатени со протеини; пијалаци на основа на ориз, различни од оние како замена на млеко; сарсапарила (безалколен пијалак; селтзер вода; шербет (пијалак); smoothies (пијалак); сода вода; пијалак на база на соја, различит од оние како замена за млеко; шуруп за пијалаци; шуруп за лимонада; вода за маса; сок од домати (пијалак); сок од зеленчук (пијалак); води (пијалаци); сурутка

(210) **TM 2016/923** (220) 27/09/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijiska industrija Vrsac**
Beogradski put bb., 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

XYLOSOLV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/924** (220) 27/09/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijiska industrija Vrsac**
Beogradski put bb., 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MIGRASOLV

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/937** (220) 30/09/2016
(442) 28/02/2017

(731) **MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES**
165, Tatoiou Ave. & Odysseos, 14452 Metamorphosis, Attica, GR
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела и сите нијанси на црвена
(531) 26.05.18;27.05.17;27.05.24
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 оцет, преливи за салата, преливи за храна. Сосови, конзервирани сосови, сосови за готвење, сосови од билки, сосови за салата, готови сосови, сосови за храна, мешавина за подготовка на сосови, сосови за тестенини, сосови за пица, сосови за месо на скара, кари сосови, сосови за ориз, пире од зеленчук (сосови)

(210) **TM 2016/939** (220) 03/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, црвена, сина, сива, портокалова и црна

(531) 02.01.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/940** (220) 03/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, црвена, сина, сива, портокалова и црна

(531) 02.01.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/944** (220) 04/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **EOS PRODUCTS S.A.R.L.**

7 Rue Robert Stumper, 2557, Luxembourg, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 19.11.25

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за ароматерапија за нега на телото, имено, лосион за тело, гел за туширање, крем за кутикули, немедицински балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, пилинг за тело и стапала и немедицинска крема за стапала; козметички производи, имено, прајмери за усни; козметички производи, имено, производи за обновување

на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за усни; палета со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант за усни; сетови за шминка кои се состојат од кармин и сјај за усни; немедицински препарати за нега на усни; немедицинска заштита за усни; брилијантин за усни; гелови за капење и туширање и соли што не се за медицинска употреба; зрна за капење; крема за капење; кристали за капење; шумливи купки; снегулки за капење; пена за капење; пени за капење; гел за капење; гелови за капење; билки за капење; лосион за капење; млека за капење; масло за капење; масла за капење; масла за капење и соли за капење; масла за капење за козметичка употреба; бисери за капење; пудра за капење; соли за капење; немедицински соли за капење; сапуни за капење; сапуни за капење во течна, цврста или гел форма; пенливи купки; пена за капење; течни сапуни за капење; течни сапуни кои се користат за капење на стапала; минерална сол како соли за капење што не се за медицинска употреба; немедицински препарати за капење; пена за туширање и капење; гел за туширање и капење; дезодоранс спреј за стапала; немедицинска пудра за стапала; пилинзи за стапала; немедицинска крема за стапала; немедицински лосиони за стапала; немедицински производи за киснење на стапала; камења од пезма за лична употреба; креми за туширање; гел за туширање; гелови за туширање; лосиони за зацврстување на ноктите; препарати за полирање на ноктите; препарати за нега на нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на лак за нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за после сончање; млека за после сончање; масла за после сончање; средства за спречување на крварење за козметичка

употреба; препарати за белеење за козметичка употреба; козметички производи за нега и разубавување на тело; креми за чистење; колонски води; парфеми и козметички производи; козметички топки; козметички креми; козметички креми за нега на кожата; козметичка хартија за впивање за лице; козметички млека; козметички масла; козметички масла за епидерма; козметички тампони; козметички моливи; козметички препрати за обнова на кожата; козметички препарати против изгореници од сонце; козметички препарати за нега на телото; козметички препарати за трепки на очи; козметички препарати; козметички препарати за слабеење; козметички ружови; козметички сапуни; козметички лосиони за сончање; козметички препарати за сончање; козметички препарати за заштита од сонце; козметички препарати за сончање; козметички производи; козметички производи и козметички препарати; козметички производи и шминка; козметички производи, имено, камени пудри; козметика за веѓи; креми за лице за козметичка употреба; лосиони за козметичка употреба; лак за нокти за козметичка употреба; моливи за козметичка употреба; влажни шамивчиња; влажни крпчиња; влажни марамчиња; лосиони, креми и масла за кожа и тело за надворешна локална козметичка употреба; сапуни; млека, гелови и масла за сончање и после сончање; гелови за сончање; млека за сончање; масла за сончање; шамивиња натопени со козметички лосиони; тоници; спрејови за кожа за надворешна локална козметичка употреба; метални стругалки за стапала; ниту еден од горенаведените производи не е наменет за чистење, нега или разубавување на коса

(210) **TM 2016/945** (220) 04/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **EOS PRODUCTS S.A.R.L.**

7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(531) 19.11.25

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за ароматерапија за нега на телото, имено, лосион за тело, гел за туширање, крем за кутикули, немедицински балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, пилинг за тело и стапала и немедицинска крема за стапала; козметички производи, имено, прајмери за усни; козметички производи, имено, производи за обновување на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за усни; палета со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант за усни; сетови за шминка кои се состојат од кармин и сјај за усни; немедицински препарати за нега на усни; немедицинска заштита за усни; брилијантин за усни; гелови за капење и туширање и соли што не се за медицинска употреба; зрна за капење; крема за капење; кристали за капење; шумливи купки; снегулки за капење; пена за капење; пени за капење; гел за капење; гелови за капење; билки за капење; лосион за капење; млека за капење; масло за капење; масла за капење; масла за капење и

соли за капење; масла за капење за козметичка употреба; бисери за капење; пудра за капење; соли за капење; немедицински соли за капење; сапуни за капење; сапуни за капење во течна, цврста или гел форма; пенливи купки; пена за капење; течни сапуни за капење; течни сапуни кои се користат за капење на стапала; минерална сол како соли за капење што не се за медицинска употреба; немедицински препарати за капење; пена за туширање и капење; гел за туширање и капење; дезодоранс спреј за стапала; немедицинска пудра за стапала; пилинзи за стапала; немедицинска крема за стапала; немедицински лосиони за стапала; немедицински производи за киснење на стапала; камења од пезма за лична употреба; креми за туширање; гел за туширање; гелови за туширање; лосиони за зацврстување на ноктите; препарати за полирање на ноктите; препарати за нега на нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на лак за нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за после сончање; млека за после сончање; масла за после сончање; средства за спречување на крварење за козметичка употреба; препарати за белеење за козметичка употреба; козметички производи за нега и разубавување на тело; креми за чистење; колонски води; парфеми и козметички производи; козметички топки; козметички креми; козметички креми за нега на кожата; козметичка хартија за впивање за лице; козметички млека; козметички масла; козметички масла за епидерма; козметички тампони; козметички моливи; козметички препрати за обнова на кожата; козметички препарати против изгореници од сонце; козметички препарати за нега на телото; козметички препарати за трепки на очи;

козметички препарати; козметички препарати за слабеење; козметички ружови; козметички сапуни; козметички лосиони за сончање; козметички препарати за сончање; козметички препарати за заштита од сонце; козметички препарати за сончање; козметички производи; козметички производи и козметички препарати; козметички производи и шминка; козметички производи, имено, камени пудри; козметика за веѓи; креми за лице за козметичка употреба; лосиони за козметичка употреба; лак за нокти за козметичка употреба; моливи за козметичка употреба; влажни шамивчиња; влажни крпчиња; влажни марамчиња; лосиони, креми и масла за кожа и тело за надворешна локална козметичка употреба; сапуни; млека, гелови и масла за сончање и после сончање; гелови за сончање; млека за сончање; масла за сончање; шамивиња натопени со козметички лосиони; тоници; спрејови за кожа за надворешна локална козметичка употреба; метални стругалки за стапала; ниту еден од горенаведените производи не е наменет за чистење, нега или разубавување на коса

(210) **TM 2016/947** (220) 05/10/2016
 (442) 28/02/2017

(731) **Yunnan Tobacco International Co., Ltd**
6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(531) 03.13.01

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;
 производи од тутун; замени за тутун, кои не
 се користат во медицински или куративни
 цели; цигарилоси; пури; пачни машинки за
 правење цигари; туби за цигари; филтри за
 цигари; хартија за цигари; електронски
 цигари; течности за електронски цигари;
 кибрити и артикли за пушачи

(210) **TM 2016/948** (220) 05/10/2016
 (442) 28/02/2017

(731) **Yunnan Tobacco International Co., Ltd**
6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

JADÉ

(531) 27.05.01

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;
 производи од тутун; замени за тутун, кои не
 се користат во медицински или куративни
 цели; цигарилоси; пури; пачни машинки за
 правење цигари; туби за цигари; филтри за
 цигари; хартија за цигари; електронски



цигари; течности за електронски цигари;
кибрити и артикли за пушачи

(210) **TM 2016/953** (220) 06/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **HP Hewlett Packard Group LLC, a
Delaware limited liability company
11445 Compaq Center Drive West, 77070
Houston, Texas,, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HP SURE VIEW

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски дисплеј екрани и
компјутерски монитори со систем што го
активира вградениот апарат кој овозможува
приватност на корисникот за електронските
уреди, имено, компјутери, персонални
компјутери, лаптоп компјутери и компјутерски
бележници (notebook)

(210) **TM 2016/954** (220) 06/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West, Pleasant Grove, Utah
84062, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 аромати (етерични масла); етерични
масла; масла за тело (козметика); масла за
парфем; миризливи масла; ароматични
препарати за лична употреба; миризливи
препарати; парфимирани препарати;
парфимерија; производи за нега на убавина;
препарати за разубавување; паста за заби;
дезодоранс

кл. 5 фармацевтски производи; хранливи
материји; витамини; витамински пијалаци;
витамински препарати; минерали додатоци
во исхраната; препарати од минерали;
таблети (лекови); диететски препарати
прилагодени за медицински цели
кл. 9 дигитални материјали, имено, ЦД-а,
ДВД-а, аудио и видео фајлови за симнување
(доунлодирање) кои вклучуваат образовни
алатки и обука за етерични масла и директна
продажба, и аудио и видео фајлови за
симнување (доунлодирање); дигитални
медиуми, имено ЦД-а, ДВД-а, аудио и видео
фајлови за симнување (доунлодирање) и ЦД-
а што вклучуваат и промовираат образовни
алатки и обука за етерични масла и директна
продажба; електронски публикации без оглед
дали се снимени на носачи (вклучувајќи и
преку интернет)

кл. 16 печатени материјали; весници;
списанија (периодични публикации);
журнали; периодични публикации; книги;
канцелариски материјали; каталози;
производи од картон; хартија; наставен
материјал

(210) **TM 2016/956** (220) 07/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Adient Engineering and IP GmbH
Industriestrasse 20-30, 51339 Burscheid, DE**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(531) 26.11.25;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои што се употребуваат во индустријата и науката; необработени вештачки смоли, необработена пластика; состави за гаснење на пожар; препарати за калење и за заварување; супстанции за штавење; адхезиви (лепила) кои што се користат во индустријата; адхезиви кои што се користат во производството на седишта; хемикалии кои што се користат во производството на седишта
 кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; седишта за возила кои се движат по земја, воздух и вода; седиште за возило; безбедносни (сигурносни) седишта за возила; седишта за моторни возила; седишта за возови, трамваи, едношинки (моношинки), коли (автомобили), автобуси, кочии, моторцикли, велосипеди, транзитни возила, ванови (товарни автомобили) и камиони; седишта за бродови, чамци, хуверкрафти и јахти; авионски седишта; седишта на аероплани и хеликоптери; катапултирачки седишта за пилоти; седишта (безбедносни) за деца (за превозни средства); седишни подсистеми за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; кадести (кошести) и тркачки седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; дрвени седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; тапацири за за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; јастуци (перници) и покривки за седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; воздушни перници (федери) за тапацирани седишта за возила кои што се движат за земја, воздух и вода;

наслони за грб за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; наслони за глава за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; потпирачи за рака за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; сигурносни појаси; спреги (појаси) за седишта (seat harnesses) за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; уреди за подесување за висината на седиштата; организери за позадината на седиштето за возила кои што се движат за земја, воздух и вода; делови, приклучоци (парчиња) и додатоци (прибор) за се од горе споменатото
 кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и производи направени од каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун за и употребени во/на седишта и места за седење и производство на седишта; пластика во екструдирана (истисната) форма за употреба во производство; материјали за пакување, пломбирање (затнување) и изолирање (материјали за заптивање и изолација); флексибилни цевки кои што не се од метал; пластики за употреба во производството на седишта; каучук за употреба во производството на седишта
 кл. 18 кожа и имитации на кожа; производи направени од кожа и имитации од кожа и употребени во/на седишта, места (производи) за седење и производството на седишта и места за седење; животински кожи, кожи од големи животни; камшици, коњска опрема и седларска стока (опрема); кожни тапацири за седишта за возила кои што се движат по земја, воздух и вода
 кл. 19 конструкциски (градежни) материјали (градежни неметални); градежни материјали (неметални); конструкциски (градежни) материјали (градежни неметални); градежни материјали (неметални) за употреба во производство на седишта; конструкциски материјали (градежни неметални) за употреба во производство на седишта

кл. 20 мебел (намештај), огледала, рамки за слики; производи (не вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, шеќерна трска (лико), врбови стапчиња, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, килибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали или од пластика за или употребени во/на седишта, места за седење и производството на седишта и производи за седење; седишта; производи за седење и седишта како мебел; аудиториумски седишта и места за седење, стадионски седишта и места (производи) за седење; театарски седишта и места за седење, седишта и места за седење за во кина, места за седење како клупи, места за седење подржани со греда, металик седишта; седишта на преклопување, пловечки седишта (на надувување); бустер седишта (седишта за коли за мали деца), јастуци за седишта, подлошки за седишта; потпорни јастуци и перници за употреба при седење, вклучувајќи бебешко седење; седишта адаптирани за бебиња; подни седишта, јапонски стил; работни седишта (табуретки); делови, приклучоци (парчиња) и додатоци (прибор) за сето горе наведено

кл. 24 текстил и производи од текстил не вклучени во другите класи; ткаенини; кебиња; покривки; текстил (штофови); покривки од текстил за седишта; покривки за седишта; тапацир за седишта; пластични покривки за седишта

кл. 40 третман и работење (обработка) на материјали за и употребени за производството на седишта; информации, советодавни и консултативни услуги во врска со горе наведеното

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и дизајн во врска со тоа; индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; истражување и развој на седишта; дизајн на седишта; компјутерски софтвер за

употреба во истражување, дизајн и производство на седишта; информациони услуги, советодавни и консултантски услуги во врска со се од гореспоменатото; изрично се нагласува исклучување на сертификациски (издавање на сертификат) и инспекциски услуги (услуги за контрола)

(210) **TM 2016/957** (220) 07/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.**

Ulica Danica 5, 48000, Koprivnica, HR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

RANNER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/958** (220) 07/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **HIPPOLAND AD**

Region Pancharevo, Kazitchene, Industrialna

zona, 5, "3-ti mart" str., , Sofia, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, сина, зелена, жолта, светло зелена, црна и бела

(531) 03.02.07;03.03.24;27.05.04;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски артикли и опрема, кои не се вклучени во други класи; и украси за Божиќно дрво

кл. 35 Реклама; Бизнис менаџмент; Бизнис

администрација; Канцелариско работење; За други собирање на различни стоки, вклучувајќи игри, играчки и облека (без вклучување на транспортот за тоа), овозможувајќи на корисниците лесно да ги видат и купат тие стоки; Програми за наградување на клиентите и промоција на производите; Менаџмент со бонус програми за стимулирање на продажбата; Односи со јавност, менаџмент со продавница за играчки; Менаџмент со агенции за увоз и извоз на играчки; Ажурирање на промотивен материјал, Објавување на јавни текстови; Дисеминација на рекламен материјал и публицистички текстови, Подготовка на рекламни колони; Истражување на јавно мислење; Бизнис истражување, Бизнис размислувања; Подготовка и систематизирање на информациите во компјутерска база на податоци, Пребарување на податоци во компјутерска база на податоци за други; Обработка на текст; Организирање на рекламни кампањи за други; Дисеминација на реклами и маркетинг теми на членовите на промотивните програми; Продажба на мало и големо на детски игри и играчки, детска облека и детска храна; Услуги поврзани со купување и продажба на детски игри и играчки преку глобалните компјутерски мрежи; Дистрибуција на понуди и огласи за продажба на производи преку интернет; Обезбедување на пребарани дата на податоци наменети за купување и продажба; Организирање, уредување и нудење производи за продажба на други преку Интернет, односно детски игри и играчки, детска облека и храна за деца; Услуги за други за размена на информации и понуди за продажба преку интернет во областа на детските игри и играчки, детска облека и храна за деца; Организирање аукција и аукциско надавање преку интернет;

Провизија од комерцијални информации и консалтинг на потрошувачи (комерцијални консултантски услуги во продавници); Услуги поврзани со споредба на цените; Помош бизнис менаџмент; Онлајн консултација на други во областа на презентацијата на производи и услуги; Рекламирање на социјалните мрежи за други; Информациски услуги во врска со гореспоменатите услуги кл. 39 транспортни услуги; Пакување и складирање стока; Организирање патувања; Дистрибутерски услуги; Снабдување на продавници со производи; Логистички услуги кл. 41 Образование; Спроведување обуки; Забава; Спортски и културни активности; Организирање на претстави за деца и детски игралишта; Услуги поврзани со забава на деца; Организирање концерти, театарски претстави и спортски настани

(210) **TM 2016/959** (220) 07/10/2016
(442) 28/02/2017
(731) **BELUPO Ijekovi i kozmetika d.d**
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ABUXAR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/961** (220) 07/10/2016
(442) 28/02/2017
(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**
300 Park Avenue, New York, New York 10022, US
(740) **АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ**
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сина, кафена

(531) 01.01.12;25.01.15;26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна шуплина

(210) **TM 2016/962** (220) 07/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сива, сина

(531) 02.09.10;25.01.15;26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна шуплина

(210) **TM 2016/963** (220) 07/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, сива, светло и темно розева

(531) 02.09.10;25.01.15;26.04.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна шуплина

(210) **TM 2016/966** (220) 12/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје**

Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје, Центар, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, портокалова

(531) 05.05.20;18.02.01;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; претплата за телекомуникациски услуги (за други); агенции за увоз-извоз; комерцијално информативни агенции; односи со јавност, бизнис проценки; изготвување на рекламни рубрики; статистички податоци; маркетинг студии; истражувања за дејностите; економски предвидувања; консултантски услуги во областа на човечки ресурси; советодавни услуги за бизнис менаџмент; регрутирање на спонзори; организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење;

презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање; трговско управување на лиценцирање на стоки и услуги, за трети лица; бизнис проценки; пребарување на податоци во компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички кл. 36 осигурување; финансиски работи; бироа за обезбедување на сместување [станови]; агенции за недвижности; котирање на берза; посредување при хартии од вредност; брокерски услуги; инвестициски фондови; фискални проценки; вредносни депозити; електронски трансфер на средства; издавање на хартии од вредност; размена на пари; информации за осигурување; консултации за осигурување; осигурителни брокерски услуги; инвестициски фондови; финансирање при купување на одложено плаќање - лизинг; организирање на наплата; услуги на дебитни и кредитни картички; услуги на безбедносни депозити; услуги на исплата на пензии; кредитни бироа; организирање на добротворни фондови; изнајмување на канцеларии [недвижности]; изнајмување на станови; лизинг на недвижности; лизинг на фарми; банкарски хипотеки; проценка на недвижности; проценка на антиквитети; услуги на проценка на накит; проценка на уметнички дела; услуги на проценители - актуарски услуги; проценка на штети (финансиска проценка); наплата на

трошоци за изнајмување; управување со станови и куќи; финансиски менаџмент; управување со недвижен имот; финансиски информации, вклучувајќи и по пат на електронски средства; финансиска анализа; финансиски консултации; финансиска евалуација [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски спонзорства; услуги на финансирање; проверка [верификација] на чекови; услуги на кредитни картички; отплаќање на заеми; кредитирање врз основа на залог; агенти за домување; работи поврзани со недвижности; агенции за наплата на долгови; гарантирање на заеми; гарантирање при кредитирање; заемотодавачки услуги; закуп-обезбедување на заеми; заеми врз база на залог; заеми [финансирање] и попуст на сметки; консултантски услуги поврзани со кредити и заеми; консултантски услуги кои се однесуваат на следење на побарувањата и обврските, инвестиции и заеми; корпоративни кредити; лично осигурувања кои се однесуваат на одговорност за отплата на кредити; обезбедување на кредити за финансирање на обезбедување на моторни возила со депонирање на пари; обезбедување на кредити за финансирање на изнајмување на моторни возила со обезбедување на договор; уредување и обезбедување на кредити врз база на залог; уредување на продажба на кредити; обезбедување на кредити за недвижен имот; обезбедување на потрошувачки кредити; обезбедување на комерцијални заеми; заеми и кредитни услуги; кредит и кредитни линии; обезбедување на привремени заеми; обезбедување на станбени кредити; обезбедување на кредити за партиципација за школување; обезбедување на нудење заеми; услуги на позајмување на пари; услуги на заем и кредит, и закупнина; финансирање на кредити; финансирање на рати на



кредитот; финансирање на станбени кредити; финансирање на кредити, хипотеки и емства; финансирање на краткорочни кредити; кредити (финансирање); финансиски заеми за реновирање на домот; финансиски кредити за трговија; финансиски заеми со обезбедување на залог; финансиски услуги во областа на кредитирање пари; финансиски услуги за кредитирање за лични цели; услуги за електронски трансфер на пари; размена на пари; Пари замена изречена од страна на кредитна картичка; Покровителство на пензиите; управување со готовина; стекнување и пренос на парични побарувања; брокерски услуги за пари; пари за старателство; плаќање и примање на пари како агенти; монетарни услуги; монетарен трансфер; монетарни работи; услуги за трансфер на пари по електронски пат; услуги за трансфер на пари со користење на електронски картички; услуги за управување со готовина; услуги за депозити на пари; услуги во врска со финансиски трансакции; услуги за пренос на пари; финансиски и монетарни услуги и банкарство; финансиски менаџмент на сметки со готовина; финансирање на кредити со плаќање на рати; агенции за коснултирање во врска со кредитирање; агенции за кредитни известување; кредитен рејтинг; кредитни услуги; кооперативни кредитни организации; консултации во врска со кредит; хипотекарни совети; консултантски услуги кои се однесуваат на кредитирања; услуги во врска со кредитирање на хипотеки и кредитирања поврзани со хартии од вредност; услуги при хипотекарни кредити и финансирање; услуги во врска со информации за кредити; наплата и враќање на кредити; издавање на кредитни картички и дебитни картички; подготовка на извештаи за кредитен рејтинг; финансирање на кредитот; услуги на кредитни картички и

платежни картички; обезбедување на информации за кредит; обезбедување на кредит; обезбедување на потрошувачки кредит; обезбедување на средства за купување со одложено плаќање и лизинг; обезбедување на финансиски средства за трговски кредит; обезбедување на финансиски средства за кредитна продажба; гаранции; кредитирање на хартии од вредност; обезбедување на кредит преку планови за отплата; обезбедување на кредитни и дебитни картички; обезбедување на позајмици; уредување на провизија за трговски кредит; верификација на кредитна картичка; кредит совети; услуги на подобрување на кредитни услови; услуги на кредитни бироа; консултантски услуги кои се однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и кредитни извештаи; управување со финансиски трансакции кл. 38 електронски комуникациски услуги кои се однесуваат на авторизација на кредитни картички; телекомуникации; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; електронска пошта; услуги на електронска огласна табла [телекомуникациски услуги]; испраќање на пораки; електронски услуги; комуникации со помош на компјутерски терминали; обезбедување на пристап до бази на податоци; изнајмување на време на пристап до глобалните компјутерски мрежи; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; радио програми и емисии, кабелски телевизиски пренос; обезбедување на пристап на форуми за разговор на интернет (соби за разговор); Обезбедување на кориснички пристап до глобалните компјутерски мрежи; пренесување преку сателит; емитување на телевизиски програми

(210) ТМ 2016/967 (220) 12/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Финансиско друштво КРЕДИСИМО**
ДООЕЛ Скопје

Булевар Илинден бр. 47-1-2, Скопје,
Центар, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, портокалова

(531) 05.05.20;18.02.01;27.05.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; претплата за телекомуникациски услуги (за други); агенции за увоз-извоз; комерцијално информативни агенции; односи со јавност, бизнис проценки; изготвување на рекламни рубрики; статистички податоци; маркетинг студии; истражувања за дејностите; економски предвидувања; консултантски услуги во областа на човечки ресурси; советодавни услуги за бизнис менаџмент; регрутирање на спонзори; организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа; рекламен материјал за изнајмување; изнајмување на рекламен простор; испитување на јавното мислење; презентација на стоки на комуникациски медиуми со цел трговија на мало; објавување на рекламни текстови; ширење на рекламен материјал; рекламирање по пат на радио; рекламни огласи; рекламни агенции; подготовка и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; изготвување на состојба на сметка; телевизиското рекламирање; трговско управување на лиценцирање на стоки и услуги, за трети лица; бизнис проценки; пребарување на податоци во

компјутерски датотеки за трети лица; услуги поврзани со споредба на цените; унапредување на продажбата на стоки и услуги на другите со помош на доделување на дополнителни поени за купувања направени со кредитни картички кл. 36 осигурување; финансиски работи; бироа за обезбедување на сместување [станови]; агенции за недвижности; котирање на берза; посредување при хартии од вредност; брокерски услуги; инвестициски фондови; фискални проценки; вредносни депозити; електронски трансфер на средства; издавање на хартии од вредност; размена на пари; информации за осигурување; консултации за осигурување; осигурителни брокерски услуги; инвестициски фондови; финансирање при купување на одложено плаќање - лизинг; организирање на наплата; услуги на дебитни и кредитни картички; услуги на безбедносни депозити; услуги на исплата на пензии; кредитни бироа; организирање на добротворни фондови; изнајмување на канцеларии [недвижности]; изнајмување на станови; лизинг на недвижности; лизинг на фарми; банкарски хипотеки; проценка на недвижности; проценка на антиквитети; услуги на проценка на накит; проценка на уметнички дела; услуги на проценители - актуарски услуги; проценка на штети (финансиска проценка); наплата на трошоци за изнајмување; управување со станови и куќи; финансиски менаџмент; управување со недвижен имот; финансиски информации, вклучувајќи и по пат на електронски средства; финансиска анализа; финансиски консултации; финансиска евалуација [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски спонзорства; услуги на финансирање; проверка [верификација] на чекови; услуги на кредитни картички; отплаќање на заеми; кредитирање врз основа на залог; агенти за домување;



работи поврзани со недвижности; агенции за наплата на долгови; гарантирање на заеми; гарантирање при кредитирање; заемотавачки услуги; закуп-обезбедување на заеми; заеми врз база на залог; заеми [финансирање] и попуст на сметки; консултантски услуги поврзани со кредити и заеми; консултантски услуги кои се однесуваат на следење на побарувањата и обврските, инвестиции и заеми; корпоративни кредити; лично осигурувања кои се однесуваат на одговорност за отплата на кредити; обезбедување на кредити за финансирање на обезбедување на моторни возила со депонирање на пари; обезбедување на кредити за финансирање на изнајмување на моторни возила со обезбедување на договор; уредување и обезбедување на кредити врз база на залог; уредување на продажба на кредити; обезбедување на кредити за недвижен имот; обезбедување на потрошувачки кредити; обезбедување на комерцијални заеми; заеми и кредитни услуги; кредит и кредитни линии; обезбедување на привремени заеми; обезбедување на станбени кредити; обезбедување на кредити за партиципација за школување; обезбедување на нудење заеми; услуги на позајмување на пари; услуги на заем и кредит, и закупнина; финансирање на кредити; финансирање на рати на кредитот; финансирање на станбени кредити; финансирање на кредити, хипотеки и емства; финансирање на краткорочни кредити; кредити (финансирање); финансиски заеми за реновирање на домот; финансиски кредити за трговија; финансиски заеми со обезбедување на залог; финансиски услуги во областа на кредитирање пари; финансиски услуги за кредитирање за лични цели; услуги за електронски трансфер на пари; размена на пари; Пари замена изречена од страна на


кредитна картичка; Покровителство на пензиите; управување со готовина; стекнување и пренос на парични побарувања; брокерски услуги за пари; пари за старателство; плаќање и примање на пари како агенти; монетарни услуги; монетарен трансфер; монетарни работи; услуги за трансфер на пари по електронски пат; услуги за трансфер на пари со користење на електронски картички; услуги за управување со готовина; услуги за депозити на пари; услуги во врска со финансиски трансакции; услуги за пренос на пари; финансиски и монетарни услуги и банкарство; финансиски менаџмент на сметки со готовина; финансирање на кредити со плаќање на рати; агенции за консултирање во врска со кредитирање; агенции за кредитни известување; кредитен рејтинг; кредитни услуги; кооперативни кредитни организации; консултации во врска со кредит; хипотекарни совети; консултантски услуги кои се однесуваат на кредитирања; услуги во врска со кредитирање на хипотеки и кредитирања поврзани со хартии од вредност; услуги при хипотекарни кредити и финансирање; услуги во врска со информации за кредити; наплата и враќање на кредити; издавање на кредитни картички и дебитни картички; подготовка на извештаи за кредитен рејтинг; финансирање на кредитот; услуги на кредитни картички и платежни картички; обезбедување на информации за кредит; обезбедување на кредит; обезбедување на потрошувачки кредит; обезбедување на средства за купување со одложено плаќање и лизинг; обезбедување на финансиски средства за трговски кредит; обезбедување на финансиски средства за кредитна продажба; гаранции; кредитирање на хартии од вредност; обезбедување на кредит преку планови за отплата; обезбедување на кредитни и дебитни картички; обезбедување

на позајмици; уредување на провизија за трговски кредит; верификација на кредитна картичка; кредит совети; услуги на подобрување на кредитни услови; услуги на кредитни бироа; консултантски услуги кои се однесуваат на кредит; финансиски рејтинг и кредитни извештаи; управување со финансиски трансакции

кл. 38 електронски комуникациски услуги кои се однесуваат на авторизација на кредитни картички; телекомуникации; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; електронска пошта; услуги на електронска огласна табла [телекомуникациски услуги]; испраќање на пораки; електронски услуги; комуникации со помош на компјутерски терминали; обезбедување на пристап до бази на податоци; изнајмување на време на пристап до глобалните компјутерски мрежи; компјутерски потпомогнат пренос на пораки и слики; радио програми и емисии, кабелски телевизиски пренос; обезбедување на пристап на форуми за разговор на интернет (соби за разговор); Обезбедување на кориснички пристап до глобалните компјутерски мрежи; пренесување преку сателит; емитување на телевизиски програми

(210) **TM 2016/974** (220) 13/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **ABRITES LTD**
Cherni Vrah Blvd 147, BG-1407, Sofia, BG
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црна, жолта, бела

(531) 26.04.19;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 ваги; мерни апарати; сигнални уреди и инструменти; сигнални уреди; проверка (контрола) апарати и инструменти; машини за мерење на нивото [за премер]; апарати за пневматска контрола; контролори за електрична енергија; апарати за електрична контрола; апарати за следење на пневматикот; апарати за испитување што не се за медицински цели; електрични апарати за далечинско палење; звучници; електрични звучници; мерачи; мерни инструменти; мерни уреди, електрични; контролори на притисок [мерачи]; индикатори на електрична енергија; електрични инсталации за заштита од кражба; монитори (компјутерски софтвер); монитори (компјутерски хардвер); електрични кабли;- електрични жици; изолирани електрични кабли; километри (бележници на километри за возила); компјутерски софтвер, снимен; компјутерски мемории; периферни уреди (компјутерски периферни уреди); компјутерски програми (софтвер што може да се симнува од интернет); компјутерски програми, снимени; микропроцесори; оптички читачи на знаци; електрични прекинувачи; апарат за прецизно мерење; бензин (мерни инструменти за бензин); електрични апарати за надгледување; електронски апарати за навигација; регулатори на волтажа за возила; контролни пултови [електрична енергија];



далечински управувачи; електрични прекинувачи; приклучоци, штекери и други електрични спојки; процесори за обработка на текст; микропроцесори; процесори [централни процесорски единици]; сврзници [опрема за обработка на податоци]; магнетни карти за идентификација; апарати за обработка на податоци; мерни инструменти за ниво на течности во моторните возила кл. 37 инсталирање, одржување и поправка на компјутерски хардвер; услуги за одржување кои се однесуваат на компјутерски хардвер; дијагностички услуги за одржување на компјутери; информации за поправки; монтирање и поправање на алармни уреди; одржување на моторни возила и поправка; одржување и поправка на моторни возила и нивните мотори; одржување и поправка на моторни возила и нивни делови; обезбедување на информации во врска со поправка или одржување на моторните возила на две тркала; одржување на автомобили; поправка и одржување на автомобили; сервисни станици за возила; бензински станици за возила [полнење гориво и одржување] кл. 42 наука и технолошки услуги; научни истражувања и анализа; услуги за научни истражувања со помош на компјутери; услуги за научно компјутерско програмирање; инженеринг дизајн и консултантски услуги; дизајн на компјутерски хардвер; услуги за дизајн на моторни возила; дизајн услуги за делови од моторни возила; дизајн услуги во врска со компјутерски хардвер и за компјутерски програми; дизајн услуги во врска со обработка на алатки за тестирање на податоци; дизајн услуги во врска со алатки за пренос на податоци за тестирање; обезбедување на истражувачки услуги; технички истражувачки проекти и студии; софтвер за дизајн и развој; проектирање и развој на компјутерски хардвер; удвојување

на компјутерски програми; компјутерско програмирање; инсталација на софтвер; инсталација, одржување, ажурирање и надградба на компјутерски софтвер; инсталација, одржување, поправка и сервисирање на компјутерски софтвер; наплата на компјутерски податоци; научни и индустриски истражувања; истражување во врска со компјутеризирана автоматизација на индустриски процеси; научни и индустриски истражувања, особено во областа на електрична енергија; услуги за индустриски анализи; обезбедување на информации за индустриска анализа и истражување; обезбедување на интернет информации за индустриска анализа и истражување; услуги за дијагностицирање на компјутери; калибрација [мерење]; услуги за заштита од компјутерски вирус; истражување и развој на нови производи за другите; дизајн на компјутерски систем; обезбедување на информации за дизајн и развој на компјутерски софтвер, системи и мрежи; изнајмување и одржување на компјутерски софтвер; компјутери за изнајмување; ажурирање на компјутерски софтвер; компјутерски хардвер и софтвер консултантски услуги; конверзија на податоците на компјутерски програми и податоци [не физички конверзија]; конверзија на податоците или документите од физички до електронските медиуми

(210) **TM 2016/975** (220) 13/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **ABRITES LTD**

Cherni Vrah Blvd 147, BG-1407, Sofia, BG

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црна

(531) 26.04.19;26.13.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 ваги; мерни апарати; сигнални уреди и инструменти; сигнални уреди; проверка (контрола) апарати и инструменти; машини за мерење на нивото [за премер]; апарати за пневматска контрола; контролори за електрична енергија; апарати за електрична контрола; апарати за следење на пневматикот; апарати за испитување што не се за медицински цели; електрични апарати за далечинско палење; звучници; електрични звучници; мерачи; мерни инструменти; мерни уреди, електрични; контролори на притисок [мерачи]; индикатори на електрична енергија; електрични инсталации за заштита од кражба; монитори (компјутерски софтвер); монитори (компјутерски хардвер); електрични кабли;- електрични жици; изолирани електрични кабли; километри (бележници на километри за возила); компјутерски софтвер, снимен; компјутерски мемории; периферни уреди (компјутерски периферни уреди); компјутерски програми (софтвер што може да се симнува од интернет); компјутерски програми, снимени; микропроцесори; оптички читачи на знаци; електрични прекинувачи; апарат за прецизно мерење; бензин (мерни инструменти за бензин); електрични апарати за надгледување; електронски апарати за навигација; регулатори на волтажа за возила; контролни пултови [електрична енергија]; далечински управувачи; електрични прекинувачи; приклучоци, штекери и други електрични спојки; процесори за обработка

на текст; микропроцесори; процесори [централни процесорски единици]; сврзници [опрема за обработка на податоци]; магнетни карти за идентификација; апарати за обработка на податоци; мерни инструменти за ниво на течноста во моторните возила кл. 37 инсталирање, одржување и поправка на компјутерски хардвер; услуги за одржување кои се однесуваат на компјутерски хардвер; дијагностички услуги за одржување на компјутери; информации за поправки; монтирање и поправање на алармни уреди; одржување на моторни возила и поправка; одржување и поправка на моторни возила и нивните мотори; одржување и поправка на моторни возила и нивни делови; обезбедување на информации во врска со поправка или одржување на моторните возила на две тркала; одржување на автомобили; поправка и одржување на автомобили; сервисни станици за возила; бензински станици за возила [полнење гориво и одржување] кл. 42 наука и технолошки услуги; научни истражувања и анализа; услуги за научни истражувања со помош на компјутери; услуги за научно компјутерско програмирање; инженеринг дизајн и консултантски услуги; дизајн на компјутерски хардвер; услуги за дизајн на моторни возила; дизајн услуги за делови од моторни возила; дизајн услуги во врска со компјутерски хардвер и за компјутерски програми; дизајн услуги во врска со обработка на алатки за тестирање на податоци; дизајн услуги во врска со алатки за пренос на податоци за тестирање; обезбедување на истражувачки услуги; технички истражувачки проекти и студии; софтвер за дизајн и развој; проектирање и развој на компјутерски хардвер; удвојување на компјутерски програми; компјутерско програмирање; инсталација на софтвер; инсталација, одржување, ажурирање и

надградба на компјутерски софтвер; инсталација, одржување, поправка и сервисирање на компјутерски софтвер; наплата на компјутерски податоци; научни и индустриски истражувања; истражување во врска со компјутеризирана автоматизација на индустриски процеси; научни и индустриски истражувања, особено во областа на електрична енергија; услуги за индустриски анализи; обезбедување на информации за индустриска анализа и истражување; обезбедување на интернет информации за индустриска анализа и истражување; услуги за дијагностицирање на компјутери; калибрација [мерење]; услуги за заштита од компјутерски вирус; истражување и развој на нови производи за другите; дизајн на компјутерски систем; обезбедување на информации за дизајн и развој на компјутерски софтвер, системи и мрежи; изнајмување и одржување на компјутерски софтвер; компјутери за изнајмување; ажурирање на компјутерски софтвер; компјутерски хардвер и софтвер консултантски услуги; конверзија на податоците на компјутерски програми и податоци [не физички конверзија]; конверзија на податоците или документите од физички до електронските медиуми

(210) **TM 2016/979** (220) 13/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİSEHIR , TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сите нијанси на црвена, сина, жолта, кафена, зелена, бела и црна
(531) 02.09.01;05.09.17;08.01.13;25.12.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 крекери

(210) **TM 2016/980** (220) 13/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİSEHIR , TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сите нијанси на црвена, сина, жолта, кафена, зелена, бела и црна
(531) 02.09.01;05.09.17;08.01.13;25.12.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 крекери

(210) ТМ 2016/982 (220) 14/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
(540)



GREENY

(531) 03.13.18;27.05.14

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

(210) ТМ 2016/983 (220) 14/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
(540)



(531) 24.09.02;26.02.07;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; тутунски производи; запалки; кибрити; артикли за пушачи

кл. 35 услуги на малопродажба врзани за

цигари; тутун; тутунски производи, запалки; кибрит; артикли за пушачи; услуги за продажба на големо врзани за цигари; тутун; тутунски производи

(210) ТМ 2016/984 (220) 14/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14-41, Куманово, МК
(540)



Кумановка

(531) 26.01.18;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) ТМ 2016/985 (220) 14/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС - ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

ул. Моша Пијаде бр. 14/41, Куманово, МК
(540)



oscar

(531) 24.01.15

(551) индивидуална



(510, 511)

кл.

18

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
 кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2016/994** (220) 18/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **ФАРУК ШЕХУ****ул Александар Турунџв бр.1А/, Скопје, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

Gabbiacci

(531) 05.05.20;24.15.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 торби за преку рамо, џебни паричници
 кл. 25 Облека, обувки, спортски обувки, чевли и чизми од еспарто, сандали, чевли, капи; конфекција; чорапи; трикотажа; марами; капи; беретки; шалови; ракавици; кошули; маици; поло маици; спортски кошули; панталони; фармерки; шорцеви, костими за капење; палта; јакни; ветровки; костуми; џемпери и џемпери со копчиња; плетенини; машка облека; чорапи; вратоврски; смокинзи; елеци; шалови; блејзери; манжетни
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при продажба на машка облека и обувки

(210) **TM 2016/995** (220) 18/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **BASF Agro B.V, Arnhem (NL)**

**Zweigniederlassung Zurich, Im Tiergarten 7,
 Zurich, CH**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
 ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
 (540)

SKYRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста ка растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
 кл. 5 препарати за уништување и борба против штетници/бактерии: инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(210) **TM 2016/997** (220) 18/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **ANTONIO BANDERAS LIMITED**

**4th Floor, St Paul's Gate, 22-24 New Street,
 JE1 4TR St Helier, (Jersey), US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(531) 24.07.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 фотографски, кинематографски, оптички апарати и инструменти, синџирчиња и врвки за очила, навлаки за очила, очила

против заслепување, спортски очила, очила за сонце, паметни очила, очила (оптика), тридимензионални очила, леќи за очила и рамки за очила; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД-а и други дигитални носачи на податоци; опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвери

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури; накит, скапоцени камења; хронометриски инструменти

кл. 18 кожа и нејзините имитации; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори и сонцезащитни чанти; рачни чанти за патување; торбички за капење; ранци; стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи

кл. 25 облека имено обувки, палта; качкети, качкети за бејзбол, рамни качкети, плетени качкети, шешири, машки и женски капи; шалови; чизми за со одело, зимски чизми, чизми за качување, чизми за скијање, чизми за после скијање, влечки, чорапи, долна облека за жени, мажи и деца; кошули, поло маици; маици, блузи за слободно време и спорски горни делови; блузони; јакни, волнени џемпери, палта, мантили за дожд; пантолони, фармерки; елеци, јакни отпорни на ветер, јакни за скијање, кожни јакни, јакни од кожа на животни, водоотпорни јакни; облека за моторциклисти од кожа, имено кожни јакни, кожни пантолони и чизми; дебели јакни; облека за завиткување, шалови за на глава; каиши; вратоврски; облека за завиткување за рамена; здолништа за жени; качкети, офицерски капи; ракавици, ракавици за дотерување, плетени ракавици, кожни ракавици и ракавици од кожа од животни, ракавици за моторциклисти; ракавици за скијање; дресови, пуловери, џемпери; хеланки; женски чорапи, хулахопки; облека

за скијање, имено одела за скијање, јакни за скијање, пантолони за скијање, ракавици за скијање, чорапи за скијање, шалови и заштитни јаки; машки одела

(210) ТМ 2016/1001 (220) 20/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) бела, зелена
(531) 14.03.21;26.01.22
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 душеци, душеци со федери и душеци од пена / сунѓер

(210) ТМ 2016/1003 (220) 20/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) бела, зелена и сина
(531) 05.03.14;26.11.25;26.15.01
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери и душеци од пена / сунѓер

(210) ТМ 2016/1004 (220) 20/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) бела, црвена и сина

(531) 02.03.16;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 кревети

(210) ТМ 2016/1005 (220) 20/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) бела, жолта, зелена и црна

(531) 24.09.03;26.13.01;27.05.02;27.05.11

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 24 домашен текстил, перници, јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за кревети и маси

(210) ТМ 2016/1006 (220) 20/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино ул. 534 бр. 22 б, Марино, Илинден, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје (540)



(591) бела, жолта, зелена и црна

(531) 02.05.23;14.03.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 кревети, душеци, душеци со федери, душеци од сунѓер/пена и перници
кл. 24 текстил и текстилни производи, неткаен текстил-вата, филц, домашен текстил, перници, јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за кревети и маси

(210) ТМ 2016/1008 (220) 20/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) British American Tobacco (Brands) Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808,, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

RESIZED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилос; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтри за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање; електронски уреди и нивните делови наменети за загревање на цигари или тутун

(210) **TM 2016/1013** (220) 21/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **ADOL sh.p.k.**
Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor
"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена, црна

(531) 19.07.12;19.08.05;24.01.09

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од јаболка; коктейли; џин; ликери; рум; водка; виски; вино; медовина [пијалак од вода и мед]; претходно подготвени (мешани) алкохолни пијалаци, различни од оние врз база на пиво; алкохолни есенции

(210) **TM 2016/1014** (220) 21/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **ADOL sh.p.k.**
Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor
"Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена, црна

(531) 19.07.12;19.08.05;24.01.09

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од јаболка; коктейли; џин; ликери; рум; водка; виски; вино; медовина [пијалак од вода и мед]; претходно подготвени (мешани)

алкохолни пијалаци, различни од оние врз база на пиво; алкохолни есенции

(210) **TM 2016/1015** (220) 21/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **ADOL sh.p.k.**

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor "Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена, црна

(531) 19.03.25;24.01.09

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од јаболка; коктейли; џин; ликери; рум; водка; виски; вино; медовина [пијалак од вода и мед]; претходно подготвени (мешани) алкохолни пијалаци, различни од оние врз база на пиво; алкохолни есенции

(210) **TM 2016/1016** (220) 21/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **ADOL sh.p.k.**

Rruga e Kavajes, Ish Kombinati Ushqimor "Ali Kelmendi", 1027, Tirana, AL

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолтозлатна, кафена, црвена, црна

(531) 19.07.01;19.08.05;24.01.09

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); ракија (вињак); жестоки алкохоли [пијалаци]; дестилирани пијалаци; дигестиви [ликери и жестоки алкохолни пијалаци]; аперитиви; битерс [ликери]; алкохолни пијалаци од јаболка; коктейли; џин; ликери; рум; водка; виски; вино; медовина [пијалак од вода и мед]; претходно подготвени (мешани) алкохолни пијалаци, различни од оние врз база на пиво; алкохолни есенции

(210) **TM 2016/1017** (220) 25/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Amphenol Corporation (a Delaware, USA corporation)**

358 Hall Avenue Wallingford, Connecticut 06492, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

AMPHENOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични, радио и радио-фреквентни, и фибер оптички конектори, кабли, прекинувачи и жици; компоненти за електрични и електронски кола и кабли; повеќепроводнички електрични кабли; фибер оптички конектори, кабли, прекинувачи, и спојници (клеми); електрични компоненти и уреди, имено, отпорнички апарат, трансформатори, табли со печатено коло и склопови за електричен продор; капачиња за дозни (конектори); машки и женски контакти; електрични и радио штекери, утикачи, приклучници и капачиња (капачиња за приклучни кутии); адаптери за цевки (tubes), за штекери и за утикачи; клеми; кабелски папучи (цекови); форми за (на) намотки; прстени за фиксирање на штекер; капи за цевки (tube shields); вметнувачки делови за утикачи и приклучници
кл. 37 изработка на електрични и електронски производи и системи за поврзување и меѓусебно поврзување
кл. 42 проектирање и тестирање на електрични и електронски производи и системи за поврзување и меѓусебно поврзување

(210) **TM 2016/1021** (220) 26/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION**

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)



(531) 02.01.23;27.05.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхрана, нутритивни додатоци во прав за пиење

(210) **TM 2016/1022** (220) 26/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION**

3 Terminal Road, New Brunswick, New Jersey 08901, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

ANIMAL PAK

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 додатоци во исхрана, нутритивни додатоци во прав за пиење

(210) **TM 2016/1027** (220) 26/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје (540)

CALSEAL

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна шуплина

(210) **TM 2016/1030** (220) 26/10/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Himalaya Global Holdings Ltd.**

106 Elizabethan square, P O Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102,, KY

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) берија зелена и портокалова

(531) 05.03.14;27.05.04;27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 козметика, вклучувајќи козметички препарати за слабеење; лосиони за козметичка употреба; козметички креми; есенцијални масла за козметичка употреба, шампони и лосиони за коса, сапуни
кл. 5 билни лекови, фармацевски препарати, ветеринарни препарати, диететски супстанции, додатоци во исхраната за медицинска употреба

кл. 16 канцелариски материјали; хартија; картон; материјал за пакување направен од пластика; торби изработени од хартија или од пластика; печатени материјал
кл. 30 мед, кафе и чај

(210) **TM 2016/1032** (220) 27/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Hyundai Mobis Co., Ltd.**

203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

KRELL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 аудио опрема за возила, имено, слушалки, ЦД плеери, DVD плеери, плеери за пре-снимени оптички дискови, стриминг уреди за дигитални медиуми, дигитални сигнални процесори, звучници, сабвуфери (звучници за бас), засилувачи, стабилизатори, кросовери (вкрстувачи), приклучни станици за дигитални аудио уреди, рисивери, AM/FM/Сателитски радио приемници, домофони, слушалки за во уво, решетки за звучници и твитер

(210) **TM 2016/1035** (220) 27/10/2016

(442) 28/02/2017

(731) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Organize Sanayi Bolgesi 11.Cadde, ESKİŞEHİR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сива, бела, црна, сите нијанси на црвена, сина, жолта, кафена, зелена и виолетова

(531) 08.01.03;25.07.20;27.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 крекери

(210) **TM 2016/1049** (220) 02/11/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Castrol Limited**

Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CRB

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 лубриканти; лубрикантно масло за мотори кај моторно возило

(210) **TM 2016/1066** (220) 08/11/2016
(442) 28/02/2017

(731) **Мухарем Беџети**
ул. „Браќа Миладинови“ бр. 180, Тетово, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MARBERRY

(591) црвена, розева, бела
(531) 27.05.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; облека, обувки и капи; презентација на стоки од продавници, преку каталози, пошта или со помош на електронски медиуми, преку веб сајтови

(210) **TM 2016/1164** (220) 07/12/2016
(442) 28/02/2017

(731) **CORPORACION HABANOS, S.A.**
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(591) златна, црвена, жолта, сина, зелена, црна, бела

(531) 02.03.17;02.03.24;24.05.07

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити, хумидори

(210) **TM 2016/1165** (220) 07/12/2016
(442) 28/02/2017

(731) **CORPORACION HABANOS, S.A.**
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(591) златна, бела
 (531) 05.13.08;26.01.22;26.13.01
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити, хумидори

(210) **TM 2016/1166** (220) 07/12/2016
 (442) 28/02/2017

(731) **CORPORACION HABANOS, S.A.**
Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)



(591) златна, жолта, сина, црвена, зелена, бела, сива
 (531) 24.01.23;24.05.07;24.07.05
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити, хумидори

(210) **TM 2016/1168** (220) 07/12/2016
 (442) 28/02/2017

(731) **CORPORACION HABANOS, S.A.**

Carretera Vieja de Guanabacoa y Linea del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)



(591) златна, црвена, жолта, сина, зелена, црна, розева
 (531) 06.03.20;06.06.03;06.19.09;24.01.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити, хумидори

(210) **TM 2016/1169** (220) 07/12/2016
 (442) 28/02/2017

(731) **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**

Calle Nueva No. 75e/Universidad y Pedroso, municipio Cerro, provincia La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
 (540)



(591) црна, бела, златна
 (531) 26.01.04;26.01.20;26.01.21;27.05.22
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити, хумидори

(210) **TM 2016/1170** (220) 07/12/2016

(442) 28/02/2017

(731) **EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)**

Calle Nueva No. 75e/Universidad y Pedroso, municipio Cerro, provincia La Habana, CU

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) златна, кафена, розева, црна, бела

(531) 02.01.01;02.07.25;03.03.02;23.01.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, сечен тутун за лулиња; прибор за пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури, кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити, хумидори

(210) **TM 2016/1226** (220) 19/12/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Euro Games Technology Ltd**

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika

Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)

AMAZONS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри; пакети на компјутерски софтвер; софтвер за компјутерски оперативен систем; снимен компјутерски софтвер; драјвери за софтвер; виртуелно реален софтвер; софтвер за игри; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за умрежено управување; опеартивен компјутерски софтвер за главни-мејнфрем компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарати за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; сервери за комуникации (компјутерски хардвер); електронски компоненти за машини за игри на среќа и коцкањеч софтвер за аплицирање во компјутер наменет за игри и за играње: компјутерски софтвер за управување на он-лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски хардвер за игри и за играње; хардвер и софтвер за игри на среќа и коцкање; машини за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и коцкарски игри преку интернет и преку Телекомуникациони мрежи

кл. 28 машини за игри за игри на среќа и коцкање; жетони за игри на среќа и коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркадни игри - игри за забава; машини за игри на среќа и коцкање на монети, банкноти и картички; електронски игри; салонски (парлор) игри; жетони за игри; маси за игри; слотмашини - автомати (машини за игри на среќа и коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот машини - автомати и апарати за играње; машини управувани со монети за разонода; жетони за рулет, жетони за покер; жетон и коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала за играње рулет; коцкарски игри; автомати и



машини за игри на среќа и за коцкање; машини управувани со монети и / или машини управувани со електронски монети со или без можност за добивка; кутии за машини управувани со монети; слотмашини - автомати и машини за игри; електронски или електротехнички апарати, автомати и машини, машини управувани со монети за играње; куќиште за машини управувани со монети, опрема за играње, машини за играње, машини за игри на среќа и коцкање; електропневматски и електрични машини за игри на среќа и за коцкање (слот машини-автомати) кл. 41 игри на среќа и коцкање; услуги поврзани со игри на среќа и коцкање; услуги наменети за забава; услуги на коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување опрема за сали за игри на среќа и коцкање; обезбедување опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги на забава на машини за игри; обезбедување простор и опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); сали со машини за игри; услуги на аркадна-галерија разонода; изнајмување опрема за игри; издавање на машини за игри; обезбедување услуги на аркадна разонода; издавање на машини за игри со слики од овошја; издавање или снимање на звуци или слики; услуги на снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродуцирање звук; обезбедување простор и опрема за коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за игри на среќа и коцкање; раководење со коцкарници или коцкарници за игри на среќа и коцкање: управување со персонал кој организира игри, сали за игри, Интернет коцкарници, онлине (online) сајт за игри и игри на среќа

(210) **TM 2016/1227** (220) 19/12/2016

(442) 28/02/2017

(731) **Euro Games Technology Ltd**
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG
 (740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
 Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
 (540)

AMAZON'S BATTLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри; пакети на компјутерски софтвер; софтвер за компјутерски оперативен систем; снимен компјутерски софтвер; драјвери за софтвер; виртуелно реален софтвер; софтвер за игри; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за умрежено управување; оперативен компјутерски софтвер за главни-мејнфрем компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарати за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; сервери за комуникации (компјутерски хардвер); електронски компоненти за машини за игри на среќа и коцкање; софтвер за аплицирање во компјутер наменет за игри и за играње: компјутерски софтвер за управување на онлајн (он Пне) игри и играње; компјутерски хардвер за игри и за играње; хардвер и софтвер за игри на среќа и коцкање; машини за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и коцкарски игри преку интернет и преку Телекомуникациони мрежи кл. 28 машини за игри за игри на среќа и коцкање; жетони за игри на среќа и коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркадни игри - игри за забава; машини за игри на среќа и

коцкање на монети, банкноти и картички; електронски игри; салонски (парлор) игри; жетони за игри; маси за игри; слотмашини - автомати (машини за игри на среќа и коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот машини - автомати и апарати за играње; машини управувани со монети за разонода; жетони за рулет, жетони за покер; жетон и коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала за играње рулет; коцкарски игри; автомати и машини за игри на среќа и за коцкање; машини управувани со монети и / или машини управувани со електронски монети со или без можност за добивка; кутии за машини управувани со монети; слотмашини - автомати и машини за игри; електронски или електротехнички апарати, автомати и машини, машини управувани со монети за играње; куќиште за машини управувани со монети, опрема за играње, машини за играње, машини за игри на среќа и коцкање; електропневматски и електрични машини за игри на среќа и за коцкање (слот машини-автомати) кл. 41 игри на среќа и коцкање; услуги поврзани со игри на среќа и коцкање; услуги наменети за забава; услуги на коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување опрема за сали за игри на среќа и коцкање; обезбедување опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги на забава на машини за игри; обезбедување простор и опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); сали со машини за игри; услуги на аркадна-галерија разонода; изнајмување опрема за игри; издавање на машини за игри; обезбедување услуги на аркадна разонода; издавање на машини за игри со слики од овошја; издавање или снимање на звуци или слики; услуги на снимање на звук и видео забава;

изнајмување апарати за репродуцирање звук; обезбедување простор и опрема за коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за игри на среќа и коцкање; раководење со коцкарници или коцкарници за игри на среќа и коцкање: управување со персонал кој организира игри, сали за игри, Интернет коцкарници, онлине (online) сајт за игри и игри на среќа

(210) **TM 2016/1223** (220) 19/12/2016
(442) 31/12/2014

(300)

(731) **Euro Games Technology Ltd**
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG

(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, окер, сина, кафена, жолта
(531)

01.01.02;05.07.10;05.07.11;05.07.12;05.07.14;0
5.07.16;05.07.20;27.07.03

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри; пакети на компјутерски софтвер; софтвер за компјутерски оперативен систем; снимен компјутерски софтвер; драјвери за софтвер; виртуелно реален софтвер; софтвер за игри; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за умрежено управување; опеартивен компјутерски софтвер за главни-мејнфрем компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарати за снимање слики; монитори (компјутерски програми);

програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; сервери за комуникации (компјутерски хардвер); електронски компоненти за машини за игри на среќа и коцкањеч софтвер за аплицирање во компјутер наменет за игри и за играње; компјутерски софтвер за управување на он-лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски хардвер за игри и за играње; хардвер и софтвер за игри на среќа и коцкање; машини за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и коцкарски игри преку интернет и преку Телекомуникациони мрежи кл. 28 машиниза игри за игри на среќа и коцкање; жетони за игри на среќа и коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркадни игри - игри за забава; машини за игри на среќа и коцкање на монети, банкноти и картички; електронски игри; салонски (парлор) игри; жетони за игри; маси за игри; слотмашини - автомати (машини за игри на среќа и коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот машини - автомати и апарати за играње; машини управувани со монети за разонода; жетони за рулет, жетони за покер; жетон и коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала за играње рулет; коцкарски игри; автомати и машини за игри на среќа и за коцкање; машини управувани со монети и / или машини управувани со електронски монети со или без можност за добивка; кутии за машини управувани со монети; слотмашини - автомати и машини за игри; електронски или електротехнички апарати, автомати и машини, машини управувани со монети за играње; кукиште за машини управувани со монети, опрема за играње, машини за играње, машини за игри на среќа и коцкање; електропневматски и електрични машини за игри на среќа и за коцкање

(слот машини-автомати) кл. 41 игри на среќа и коцкање; услуги поврзани со игри на среќа и коцкање; услуги наменети за забава; услуги на коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување опрема за сали за игри на среќа и коцкање; обезбедување опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги на забава на машини за игри; обезбедување простор и опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); сали со машини за игри; услуги на аркадна-галерија разонода; изнајмување опрема за игри; издавање на машини за игри; обезбедување услуги на аркадна разонода; издавање на машини за игри со слики од овошја; издавање или снимање на звуци или слики; услуги на снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродуцирање звук; обезбедување простор и опрема за коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за игри на среќа и коцкање; раководење со коцкарници или коцкарници за игри на среќа и коцкање: управување со персонал кој организира игри, сали за игри, Интернет коцкарници, онлине (online) сајт за игри и игри на среќа

(210) **TM 2016/1224** (220) 19/12/2016
(442) 31/12/2014

(731) **Euro Games Technology Ltd**
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, окер, сина, кафена, жолта, зелена

(531)

01.01.02;05.07.10;05.07.11;05.07.12;05.07.16;05.07.20;27.07.03

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри; пакети на компјутерски софтвер; софтвер за компјутерски оперативен систем; снимен компјутерски софтвер; драјвери за софтвер; виртуелно реален софтвер; софтвер за игри; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за умрежено управување; опеартивен компјутерски софтвер за главни-мејнфрем компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарати за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и слики; сервери за комуникации (компјутерски хардвер); електронски компоненти за машини за игри на среќа и коцкањеч софтвер за аплицирање во компјутер наменет за игри и за играње: компјутерски софтвер за управување на он-лајн (оп Ппе) игри и играње; компјутерски хардвер за игри и за играње; хардвер и софтвер за игри на среќа и коцкање; машини за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и коцкарски игри преку интернет и преку Телекомуникациони мрежи

кл. 28 машини за игри за игри на среќа и коцкање; жетони за игри на среќа и коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркадни игри - игри за забава; машини за игри на среќа и коцкање на монети, банкноти и картички; електронски игри; салонски (парлор) игри; жетони за игри; маси за игри; слотмашини - автомати (машини за игри на среќа и

коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот машини - автомати и апарати за играње; машини управувани со монети за разонода; жетони за рулет, жетони за покер; жетон и коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала за играње рулет; коцкарски игри; автомати и машини за игри на среќа и за коцкање; машини управувани со монети и / или машини управувани со електронски монети со или без можност за добивка; кутии за машини управувани со монети; слотмашини - автомати и машини за игри; електронски или електротехнички апарати, автомати и машини, машини управувани со монети за играње; кукиште за машини управувани со монети, опрема за играње, машини за играње, машини за игри на среќа и коцкање; електропневматски и електрични машини за игри на среќа и за коцкање (слот машини-автомати)

кл. 41 игри на среќа и коцкање; услуги поврзани со игри на среќа и коцкање; услуги наменети за забава; услуги на коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување опрема за сали за игри на среќа и коцкање; обезбедување опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги на забава на машини за игри; обезбедување простор и опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); сали со машини за игри; услуги на аркадна-галерија разонода; изнајмување опрема за игри; издавање на машини за игри; обезбедување услуги на аркадна разонода; издавање на машини за игри со слики од овошја; издавање или снимање на звуци или слики; услуги на снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродуцирање звук; обезбедување простор и опрема за коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за игри на среќа и коцкање; раководење со

коцкарници или коцкарници за игри на среќа и коцкање: управување со персонал кој организира игри, сали за игри, Интернет коцкарници, онлине (online) сајт за игри и игри на среќа

(210) **TM 2016/1225** (220) 19/12/2016
(442) 31/12/2014

(731) **Euro Games Technology Ltd**
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika
Pancharevo Region, 1151, Sofia, BG
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ**
Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, црвена, сина, окер, жолта,
црна, кафена

(531)

01.01.02;05.03.06;05.07.02;05.07.10;05.07.11;0
5.07.12;05.07.16;05.07.20;27.05.21;27.07.03

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер; софтвер за компјутерски игри; пакети на компјутерски софтвер; софтвер за компјутерски оперативен систем; снимен компјутерски софтвер; драјвери за софтвер; виртуелно реален софтвер; софтвер за игри; софтвер за забава за компјутерски игри; компјутерски програми за умрежено управување; оперативен компјутерски софтвер за главни-мејнфрем компјутери; монитори (компјутерски хардвер); компјутерски хардвер; апарати за снимање слики; монитори (компјутерски програми); програми за компјутерски игри; компјутерски програми за снимени игри; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук и

слики; сервери за комуникации (компјутерски хардвер); електронски компоненти за машини за игри на среќа и коцкањеч софтвер за аплицирање во компјутер наменет за игри и за играње: компјутерски софтвер за управување на он-лајн (он Ппе) игри и играње; компјутерски хардвер за игри и за играње; хардвер и софтвер за игри на среќа и коцкање; машини за игри на среќа и коцкање, игри на среќа и коцкарски игри преку интернет и преку Телекомуникациони мрежи кл. 28 машини за игри за игри на среќа и коцкање; жетони за игри на среќа и коцкање; мах-јонг (mah-jong); аркадни игри - игри за забава; машини за игри на среќа и коцкање на монети, банкноти и картички; електронски игри; салонски (парлор) игри; жетони за игри; маси за игри; слотмашини - автомати (машини за игри на среќа и коцкање); ЛЦД (LCD) машини за игри; слот машини - автомати и апарати за играње; машини управувани со монети за разонода; жетони за рулет, жетони за покер; жетон и коцка (опрема за игри на среќа и коцкање); опрема за коцкарници; маси за рулет; тркала за играње рулет; коцкарски игри; автомати и машини за игри на среќа и за коцкање; машини управувани со монети и / или машини управувани со електронски монети со или без можност за добивка; кутии за машини управувани со монети; слотмашини - автомати и машини за игри; електронски или електротехнички апарати, автомати и машини, машини управувани со монети за играње; куќиште за машини управувани со монети, опрема за играње, машини за играње, машини за игри на среќа и коцкање; електропневматски и електрични машини за игри на среќа и за коцкање (слот машини-автомати) кл. 41 игри на среќа и коцкање; услуги поврзани со игри на среќа и коцкање;

услуги наменети за забава; услуги на коцкарници, игри, игри на среќа и коцкање; обука за развој на софтверски системи; обезбедување опрема за сали за игри на среќа и коцкање; обезбедување опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); услуги на забава на машини за игри; обезбедување простор и опрема за коцкарници (игри на среќа и коцкање); сали со машини за игри; услуги на аркадна-галерија разонода; изнајмување опрема за игри; издавање на машини за игри; обезбедување услуги на аркадна разонода; издавање на машини за игри со слики од овошја; издавање или снимање на звуци или слики; услуги на снимање на звук и видео забава; изнајмување апарати за репродуцирање звук; обезбедување простор и опрема за коцкарници и игри; онлајн (online) услуги за игри на среќа и коцкање; раководење со коцкарници или коцкарници за игри на среќа и коцкање: управување со персонал кој организира игри, сали за игри, Интернет коцкарници, онлине (online) сајт за игри и игри на среќа

(210) ТМ 2014/502 (220) 06/05/2014
(442) 31/12/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)

PASCALIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од

жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2014/503 (220) 06/05/2014
(442) 31/12/2014

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)

PASCALIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	TM 2016/0956
1	TM 2016/0995
3	TM 2013/1101
3	TM 2016/0944
3	TM 2016/0945
3	TM 2016/0954
3	TM 2016/0961
3	TM 2016/0962
3	TM 2016/0963
3	TM 2016/1027
3	TM 2016/1030
4	TM 2016/1049
5	TM 2014/0224
5	TM 2015/0272
5	TM 2015/0513
5	TM 2015/0901
5	TM 2015/1228
5	TM 2016/0483
5	TM 2016/0503
5	TM

2016/0518
5 TM 2016/0530
5 TM 2016/0537
5 TM 2016/0560
5 TM 2016/0561
5 TM 2016/0564
5 TM 2016/0923
5 TM 2016/0924
5 TM 2016/0939
5 TM 2016/0940
5 TM 2016/0954
5 TM 2016/0957
5 TM 2016/0959
5 TM 2016/0995
5 TM 2016/1021
5 TM 2016/1022
5 TM 2016/1030
9 TM 2009/0403
9 TM 2015/1133
9 TM 2016/0379
9 TM 2016/0953

9 TM 2016/0954
9 TM 2016/0974
9 TM 2016/0975
9 TM 2016/0997
9 TM 2016/1017
9 TM 2016/1032
9 TM 2016/1223
9 TM 2016/1224
9 TM 2016/1225
9 TM 2016/1226
9 TM 2016/1227
10 TM 2015/1277
10 TM 2016/0577
11 TM 2016/0580
12 TM 2016/0956
14 TM 2015/1133
14 TM 2016/0997
16 TM 2013/0794
16 TM 2015/0643
16 TM 2015/1133
16 TM

2015/1180
16 TM 2015/1183
16 TM 2016/0954
16 TM 2016/1030
17 TM 2016/0956
18 TM 2015/1133
18 TM 2016/0956
18 TM 2016/0985
18 TM 2016/0994
18 TM 2016/0997
18 TM 2016/1066
19 TM 2016/0956
20 TM 2016/0859
20 TM 2016/0956
20 TM 2016/1001
20 TM 2016/1003
20 TM 2016/1004
20 TM 2016/1006
23 TM 2016/0861
24 TM 2015/1133
24 TM 2016/0859



24	TM
	2016/0956
24	TM
	2016/0985
24	TM
	2016/1005
24	TM
	2016/1006
25	TM
	2015/0916
25	TM
	2015/1133
25	TM
	2016/0577
25	TM
	2016/0982
25	TM
	2016/0985
25	TM
	2016/0994
25	TM
	2016/0997
25	TM
	2016/1066
26	TM
	2016/0861
28	TM
	2015/1133
28	TM
	2015/1183
28	TM
	2016/0958
28	TM
	2016/1223
28	TM
	2016/1224
28	TM
	2016/1225
28	TM
	2016/1226
28	TM
	2016/1227
29	TM
	2013/0794
29	TM
	2014/0557
29	TM
	2014/1329
29	TM
	2015/0765
29	TM

	2016/0474
29	TM
	2016/0475
29	TM
	2016/0476
29	TM
	2016/0481
29	TM
	2016/0564
29	TM
	2016/0571
29	TM
	2016/0851
30	TM
	2013/0794
30	TM
	2013/1077
30	TM
	2014/0502
30	TM
	2014/0503
30	TM
	2015/0765
30	TM
	2015/1228
30	TM
	2016/0069
30	TM
	2016/0354
30	TM
	2016/0481
30	TM
	2016/0499
30	TM
	2016/0571
30	TM
	2016/0851
30	TM
	2016/0937
30	TM
	2016/0979
30	TM
	2016/0980
30	TM
	2016/1030
30	TM
	2016/1035
31	TM
	2015/0765
31	TM
	2015/1228

32	TM
	2014/0502
32	TM
	2014/0503
32	TM
	2014/0557
32	TM
	2015/0100
32	TM
	2016/0716
32	TM
	2016/0896
32	TM
	2016/0984
33	TM
	2016/0326
33	TM
	2016/1013
33	TM
	2016/1014
33	TM
	2016/1015
33	TM
	2016/1016
34	TM
	2014/0189
34	TM
	2014/0190
34	TM
	2014/0191
34	TM
	2014/0968
34	TM
	2014/0969
34	TM
	2016/0947
34	TM
	2016/0948
34	TM
	2016/0983
34	TM
	2016/1008
34	TM
	2016/1164
34	TM
	2016/1165
34	TM
	2016/1166
34	TM
	2016/1168
34	TM

	2016/1169
34	TM
	2016/1170
35	TM
	2010/1065
35	TM
	2013/1077
35	TM
	2014/0557
35	TM
	2014/1329
35	TM
	2015/0273
35	TM
	2015/1133
35	TM
	2015/1180
35	TM
	2015/1183
35	TM
	2015/1277
35	TM
	2016/0032
35	TM
	2016/0211
35	TM
	2016/0257
35	TM
	2016/0354
35	TM
	2016/0379
35	TM
	2016/0475
35	TM
	2016/0481
35	TM
	2016/0564
35	TM
	2016/0580
35	TM
	2016/0633
35	TM
	2016/0709
35	TM
	2016/0851
35	TM
	2016/0859
35	TM
	2016/0896
35	TM
	2016/0958

35	TM
2016/0966	
35	TM
2016/0967	
35	TM
2016/0983	
35	TM
2016/0994	
35	TM
2016/1066	
36	TM
2015/1133	
36	TM
2016/0259	
36	TM
2016/0322	
36	TM
2016/0709	
36	TM
2016/0966	
36	TM
2016/0967	
37	TM
2010/1065	
37	TM
2015/1133	
37	TM
2016/0974	
37	TM
2016/0975	
37	TM
2016/1017	
38	TM
2015/1133	
38	TM
2015/1180	
38	TM
2015/1183	
38	TM
2016/0076	

38	TM
2016/0379	
38	TM
2016/0966	
38	TM
2016/0967	
39	TM
2010/1065	
39	TM
2014/1329	
39	TM
2015/1133	
39	TM
2016/0257	
39	TM
2016/0716	
39	TM
2016/0958	
40	TM
2014/0557	
40	TM
2016/0956	
41	TM
2015/0272	
41	TM
2015/1133	
41	TM
2015/1180	
41	TM
2015/1183	
41	TM
2016/0032	
41	TM
2016/0599	
41	TM
2016/0633	
41	TM
2016/0709	
41	TM
2016/0804	

41	TM
2016/0958	
41	TM
2016/1223	
41	TM
2016/1224	
41	TM
2016/1225	
41	TM
2016/1226	
41	TM
2016/1227	
42	TM
2010/1065	
42	TM
2015/0273	
42	TM
2015/1133	
42	TM
2015/1180	
42	TM
2016/0379	
42	TM
2016/0709	
42	TM
2016/0956	
42	TM
2016/0974	
42	TM
2016/0975	
42	TM
2016/1017	
43	TM
2013/1077	
43	TM
2014/0382	
43	TM
2014/0502	
43	TM
2014/0503	

43	TM
2014/0557	
43	TM
2015/1133	
43	TM
2016/0257	
43	TM
2016/0326	
43	TM
2016/0499	
43	TM
2016/0716	
44	TM
2004/0803	
44	TM
2014/1023	
44	TM
2014/1024	
44	TM
2015/0272	
44	TM
2015/0273	
44	TM
2016/0843	
45	TM
2004/0803	
45	TM
2015/1133	
45	TM
2016/0379	
45	TM
2016/0633	
45	TM
2016/0709	



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

Owners names	File id
„ВИНО ЖУПА“ АД Александровац	МК/Т/ 2015/100
ABC Farmaceutici S.p.A.	МК/Т/ 2016/503
ABRITES LTD	МК/Т/ 2016/974
ABRITES LTD	МК/Т/ 2016/975
Adient Engineering and IP GmbH	МК/Т/ 2016/956
ADOL sh.p.k.	МК/Т/ 2016/1013
ADOL sh.p.k.	МК/Т/ 2016/1014
ADOL sh.p.k.	МК/Т/ 2016/1015
ADOL sh.p.k.	МК/Т/ 2016/1016
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	МК/Т/ 2016/518
Amphenol Corporation (a Delaware, USA corporation)	МК/Т/ 2016/1017
ANTONIO BANDERAS LIMITED	МК/Т/ 2016/997
BASF Agro B.V, Arnhem (NL)	МК/Т/ 2016/995
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2016/959
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	МК/Т/ 2016/483
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.	МК/Т/ 2016/957
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2015/513
British American Tobacco (Brands) Inc.	МК/Т/ 2016/1008
Castrol Limited	МК/Т/ 2016/1049
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2016/961
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2016/962
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2016/963
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2016/1027
CORPORACION HABANOS, S.A.	МК/Т/ 2016/1164
CORPORACION HABANOS, S.A.	МК/Т/ 2016/1165
CORPORACION HABANOS, S.A.	МК/Т/ 2016/1166
CORPORACION HABANOS, S.A.	МК/Т/ 2016/1168
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2016/530
doTERRA Holdings, LLC	МК/Т/ 2016/954
EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)	МК/Т/ 2016/1169
EMPRESA CUBANA DEL TABACO (CUBATABACO)	МК/Т/ 2016/1170
EOS PRODUCTS S.A.R.L.	МК/Т/ 2016/944
EOS PRODUCTS S.A.R.L.	МК/Т/ 2016/945
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/ 2016/979
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/ 2016/980
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/ 2016/1035
Euro Games Technology Ltd	МК/Т/ 2016/1226
Euro Games Technology Ltd	МК/Т/ 2016/1227
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/939

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/940
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/923
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/924
Himalaya Global Holdings Ltd.	МК/Т/ 2016/1030
HIPPOLAND AD	МК/Т/ 2016/958
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.	МК/Т/ 2014/189
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.	МК/Т/ 2014/190
Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.	МК/Т/ 2014/191
HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability company	МК/Т/ 2016/953
Hyundai Mobis Co., Ltd.	МК/Т/ 2016/1032
KARACAN MADENCILIK ICECEK GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	МК/Т/ 2016/896
Lab.It.Biochim Farm.co, LISAPHARMA SpA	МК/Т/ 2014/224
LRC Products Limited	МК/Т/ 2016/577
MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES	МК/Т/ 2016/937
Old Navy (ITM) Inc.,	МК/Т/ 2015/916
Shimano Inc.	МК/Т/ 2009/403
Starbucks Corporation	МК/Т/ 2013/1077
UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION	МК/Т/ 2016/1021
UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION	МК/Т/ 2016/1022
Verizon Trademark Services LLC	МК/Т/ 2015/1133
WEH B.V.	МК/Т/ 2016/564
Yunnan Tobacco International Co., Ltd	МК/Т/ 2016/947
Yunnan Tobacco International Co., Ltd	МК/Т/ 2016/948
Атлас Релакс ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1023
Атлас Релакс ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1024
Друштво за земјоделство, производство, услуги и трговија ЗОЛА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2014/1329
Друштво за компјутерско програмирање КЛИКОН ТЕХНОЛОГИИ ДОО Кавадарци	МК/Т/ 2016/379
Друштво за продукција и маркетинг ИМИКА ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/211
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/560
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/561
Друштво за производство и трговија „АДРИА СН“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/643
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/474
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/475
Друштво за производство и трговија за вработување на инвалидни лица ГРОЗДАНОВСКИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/476
Друштво за производство и услуги АДА ФАЛКЕ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/843
Друштво за производство на мебел ИНТЕР МОБЕЛ Абдулбесир и др. ДОО експорт-импорт	МК/Т/ 2016/859
Друштво за производство услуги и трговија КОЛАЧИЊАТА НА МАМА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/354
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/804
Друштво за производство, трговија и услуги ЖИТО ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1228
Друштво за производство, трговија и услуги КРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1277



Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС - ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/985
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/982
Друштво за производство, трговија и услуги МТ ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/984
Друштво за производство, трговија и услуги МТ-ГЛОБУС-ТОБАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2016/983
Друштво за производство, трговија и услуги Т.С.Н. ТРАДЕ КОМПАНИ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/499
Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО Ресен	МК/Т/ 2012/27
Друштво за производство, трговија, угостителство услуги и транспорт СУПЕР ФООД ДООЕЛ експорт-импорт Карпош Скопје	МК/Т/ 2016/481
Друштво за трговија и услуги АБ-К ТРЕИД ДООЕЛ - СКОПЈЕ	МК/Т/ 2016/580
Друштво за трговија и услуги СЕРЕНИТИ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/32
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/851
Друштво за трговија, услуги и превоз ЕКСТРА ОЗ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци	МК/Т/ 2016/257
Друштво за трговија, услуги и угостителство ТИТАН М.В.С. ДОО	МК/Т/ 2014/382
Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/326
Друштво за услуги и трговија ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/599
ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје	МК/Т/ 2010/1065
Иван Ѓорѓиев	МК/Т/ 2015/901
Издаваштво ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1183
ИСК Македонија Национален комитет на Интернационална стопанска комора	МК/Т/ 2016/709
Котеска Лена	МК/Т/ 2013/794
Љупчо Јовановски	МК/Т/ 2014/557
Мухарем Беџети	МК/Т/ 2016/1066
МЏ РОБИН ДОО	МК/Т/ 2015/765
Народна банка на Република Македонија	МК/Т/ 2016/259
Николовски Игор	МК/Т/ 2016/571
Николовски Игор	МК/Т/ 2016/69
Оливер Алексов; Ненад Алексиќ; Константин Битраков; Бетим Амети and Кристијан Балески	МК/Т/ 2016/633
Палензовска Електролукс Силвана	МК/Т/ 2016/716
ПЗО - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје	МК/Т/ 2015/273
Приватна здравствена организација - ЦЕНТАР ЗА ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ - СРЦЕ Скопје	МК/Т/ 2015/272
Републички центар за помош на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА - Скопје	МК/Т/ 2004/803
СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/322
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ	МК/Т/ 2016/861
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ	МК/Т/ 2014/968
СЕЛИМ СУЛИМАНОВИЌ	МК/Т/ 2014/969
Телесмарт Телеком дооел Скопје	МК/Т/ 2016/76
Трговско Друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/537
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2016/1001

Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2016/1003
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2016/1004
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2016/1005
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2016/1006
Трговско друштво НОВАТВ ВЕБ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1180
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје	МК/Т/ 2013/1101
ФАРУК ШЕХУ	МК/Т/ 2016/994
Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/966
Финансиско друштво КРЕДИСИМО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/967

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **23826** (151) 22/12/2016
 (210) ТМ 2003/373 (220) 09/06/2003
 (181) 09/06/2023
 (450) 28/02/2017

(732) Републички центар за поддршка на
 лица со интелектуална попреченост
ПОРАКА - Скопје
 ул."11-ти Октомври" бр.42-а, 1000 Скопје ,
 МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
 ДОО
 бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
 (540)



-ПОРАКА-

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 образовни услуги, подготвување
 настава, забава, спортски и културни
 активности

(111) **23929** (151) 17/02/2017
 (210) ТМ 2008/253 (220) 10/03/2008
 (181) 10/03/2018
 (450) 28/02/2017

(732) **ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ**
ул. Климент Охридски бб, Струмица, МК
 (540)



(591) бела и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 арашиди (путер од арашид); варен
 зеленчук; грозје/суво/; желатин за исхрана;
 какао-путер; кокос (сушен кокосов орех);
 конзервиран зеленчук; конзервирани
 шампињони /печурки/; краставички, кисели;
 мармалад; подготвуван арашид;
 подготвувани бадеми; путер од арашид;
 сушен зеленчук; чипс /пржени компири/; џем
 кл. 30 ароми /мирудии/ (различни од
 етеричните масла); бадеми пржени во шеќер;
 бисквити; бонбони; вафли; гриз; двопек
 /препечен леб/; какао; карамел бонбони; кари
 /мирудија/; кафе; кечап /сос/; компирово
 брашно за употреба во исхраната; мајонез;
 макарони; марципан /слатки од шеќер и
 бадем/; мед; медени слатки; мента (бонбони
 од мента); мирудии /зачини/; ориз; пастили
 /бонбони/; пиперка /мирудија/; пудинзи;
 пченкарни пуканки /поп-корн/; пченкарни
 снегулки; салати (сосови за салати); сенф;
 скроб за употреба во исхраната; сладолед;
 сладолед (прашок за сладолед); слаткарски
 производи; слатки; сосови /со исклучок на
 сосови за салати/; тестенини за исхрана;
 фино ситно печиво; цимет /мирудија/; црн
 пипер; чајни колачиња /мињони/; шпaгeти
 кл. 31 леќа /зеленчук/ свежа; лешници

(111) **23928** (151) 17/02/2017
 (210) ТМ 2008/572 (220) 26/05/2008
 (181) 26/05/2018

(450) 28/02/2017

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО

Бул."Србија" бр. 35, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, светло и темно жолта, жолто-зелена, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезачки материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

(111) 23880 (151) 16/01/2017

(210) ТМ 2009/804 (220) 07/08/2009

(181) 07/08/2019

(450) 28/02/2017

(732) Unilever BCS Europe B.V.

Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)



(591) сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 масла и масти за јадење, маргарин

(111) 23881 (151) 16/01/2017

(210) ТМ 2010/667 (220) 02/06/2010

(181) 02/06/2020

(450) 28/02/2017

(732) АР-ДИ ДСВПУ ДОО увоз извоз СКОПЈЕ

ул. 7 Јули бр. 38 Скопје - Чаир, МК

(540)



(591) бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока, организирање патувања
кл. 41 образовни услуги (обука на кандидати за возачи)

(111) 23898 (151) 02/02/2017

(210) ТМ 2010/682 (220) 04/06/2010

(181) 04/06/2020

(450) 28/02/2017

(732) Палензовска Електролюкс Силвана

ул. Александар Турунцев бр. 1-13, П.ФАХ

52, 7000, Битола, МК

(540)



(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, забава и културни активности

(111) **23899** (151) 02/02/2017

(210) ТМ 2010/683 (220) 04/06/2010

(181) 04/06/2020

(450) 28/02/2017

(732) **Палензовска Електролукс Силвана ул. Александар Турунцев бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК**

(540)



(591) сина, бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата; производство на калорифери-тајфуни
кл. 17 производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови

електрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвна индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за домаќинството; четки за индустријата; четки и валци со различни големини; четки за дрвната индустрија; прибор за чистење оружје и алати; индустриски четки за специјална примена; четки за фино полирање; специјални четки; метална галантерија; рачни жичани-челични четки; жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки; машински жичани-челични четки; четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата; графитни четкички; држачи за четкички; графитни ламели; кружно лизгачки прстени; бакарни електро конектори; графитни лежишта и затки; четкички за сува и влажна околина; магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови

машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање на валци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(111) **23863** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2011/424 (220) 04/05/2011
(181) 04/05/2021
(450) 28/02/2017

(732) **SIS INDUSTRIES OOD,**
77 "James Baucher" blvd, fl. 2, 1407, Sofia,
BG

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SAVOY

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **23919** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2011/1231 (220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК
(540)

DIACITRAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 раствори за дезинфекција

(111) **23931** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2011/1232 (220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) светло и темно плава, бела, розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 маст со рибино масло

(111) **23932** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2011/1233 (220) 25/11/2011
(181) 25/11/2021
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска Хемиска Козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
Бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) светла и темно плава, бела, розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 маст со рибино масло

(111) **23825** (151) 22/12/2016
(210) ТМ 2011/1332 (220) 15/12/2011
(181) 15/12/2021
(450) 28/02/2017

(732) **Kronoplus Designs Ltd**
Grayoak House, 9 Tagmatarchou Poullo
Street, 1101 Ayios Andreas Nicosia, CY

(740) Ана Пекевска-Василева, адвокат
бул. Партизански Одреди бр. 14 кат 3 локал
5, Бизнис центар Аура, , 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги, продажба на големо со:
иверка, ХДФ, МДФ, оков за мебел,
сировинска, фурнирана иверка, АБС трака,
ПВЦ тракам фурнирана трака и медијапан

(111) **23827** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2012/384 (220) 12/04/2012

(181) 12/04/2022

(450) 28/02/2017

(732) **МЏ РОБИН ДОО**

**ул. Здуње, бр. Индустриска Зона, Падиште
, Гостивар, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии, мраз, производи врз база
на житарици, пченка, брашно од пченка,
брашно од компири за исхрана, чипс
[производи од житарици], флипс
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; свежо овошје и
зеленчук; семиња

кл. 35 рекламирање; водење со работењето;
управување со работата; канцелариски
работи, претставување на производи, услуги
при увоз-извоз и продажба на големо и мало

со: кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии, мраз, производи врз база
на житарици, пченка, брашно од пченка,
брашно од компири за исхрана, чипс
[производи од житарици], флипс;
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се
опфатени со другите класи; свежо овошје и
зеленчук; семиња

(111) **23873** (151) 17/02/2017

(210) ТМ 2012/472 (220) 04/05/2012

(181) 04/05/2022

(450) 28/02/2017

(732) **МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје****бул.Св.Климент Охридски 58-б, 1000****Скопје, МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно зелена, сина,
сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; објавување рекламни
текстови; рекламни и маркетинг услуги,
изнајмување на рекламен простор; водење
на работењето; управување со работата;
поставување - објавување на реклами за
други; он-лајн (on-line) рекламирање на

компјутерска мрежа, организирање на консултански услуги, систематизација на информации во компјутерски бази на податоци особено во однос на организацијата, администрација, обработка на податоци, како и во областа на и преку интернет, вклучувајќи го и создавањето на национални / интернационални директориуми на давателите на услуги, особено во областа на здравството, управување со електронски бази на податоци за пациенти; обезбедување на организациски совети на лекарите и аптеки, болници, фармацевтски компании и други групи во здравствениот сектор, потрошувачи / корисници и советување на корисници од областа на здравството

кл. 38 телекомуникации, интернет телекомуникации, телекомуникациски услуги за размена на клинички и информации за пациенти помеѓу различни страни; комуникација со помош на компјутерски терминали; изнајмување време на компјутерски мрежи и библиотеки кои обезбедуваат информации во врска со здравствени или медицински информации; услуги на собирање и пренесување пораки он-лајн (on-line), овозможувајќи пристап до компјутерските бази на податоци; обезбедување интернет соби за разговор, обезбедување на групи за дискусија со помош на интернет, интернет и поврзани услуги за приватните потрошувачи и трговски претпријатија, обезбедување на средствата за комуникација за размена на податоци по пат на електронските медиуми; услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел на

размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; обезбедувајќи пристап до пораки, информации и производи од дата-бази на податоци

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни; земјоделски, градинарски и шумски услуги, обезбедување информации поврзани со здравје, здравствена заштита, информации и совети за здравје; обезбедување на информации совети и консултации од областа на медицинските услуги, здравствена и болничка заштита и фармацевтските производи, вклучувајќи го и обезбедувањето на такви информации, совети и консултации по пат на интернет

(111) **23927** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2012/635 (220) 19/06/2012
(181) 19/06/2022
(450) 28/02/2017

(732) ДПТУ ОТВОРЕНА ТРГОВСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ

ул.Девол 86, 1000 Скопје, МК

(740) Пановски Ристо

ул.Девол 86, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **23922** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2013/398 (220) 08/05/2013
(181) 08/05/2023

(450) 28/02/2017

(732) **Medigene AG****Lochhamer Str. 11, 82152 Planegg, DE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VEREGEN

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **23892** (151) 16/01/2017
(210) ТМ 2013/798 (220) 19/08/2013
(181) 19/08/2023
(450) 28/02/2017

(732) **I G L A Sh.p.k,**
Komuna Vaqarr, Tirana, AL

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, златно жолта, црна, сива и бела

(554) тродимензионална

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрити
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало, огласување, водење на работење, управување со работи

(111) **23894** (151) 01/02/2017
(210) ТМ 2013/1070 (220) 11/11/2013


(181) 11/11/2023

(450) 28/02/2017

(732) **Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liability company**

3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **23925** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2014/86 (220) 04/02/2014
(181) 04/02/2024
(450) 28/02/2017

(732) **COLGATE-PALMOLIVE COPMANY, a Delaware corporation**
of 300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, златна, сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течности за испирање уста

(111) **23828** (151) 10/01/2017
(210) ТМ 2014/153 (220) 19/02/2014
(181) 19/02/2024
(450) 28/02/2017

(732) **ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје**
бул.Илинден бр.47-1/2, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

JABOLCELO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 Безалкохолни пијалоци ,Сок од
јаболка , безалкохолен
Безалкохолни овошни екстракти
Безалкохолни овошни пијалоци
Сокови-овошни сокови
Сирупи , овошни сирупи, безалкохолни
Сирупи за пијалоци
кл. 32 Овошје кори од овошје (пире),
Компоти
Овошје-конзервирано
Овошје варено
Овошни желеа
Овошни каши 290045
Овошје- чипс од овошје 290131
Овошни салати 290104
Овошје конзервирано во алкохол 290133
Овошје-мали парчиња храна од овошје
290160
Овошје во конзерви 290146
Замрзнато овошје 290025
Џемови 290024
Мармалад 290079

(111) **23829** (151) 10/01/2017

(210) ТМ 2014/154 (220) 19/02/2014
(181) 19/02/2024
(450) 28/02/2017

(732) **ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје**
бул.Илинден бр.47-1/2, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 Безалкохолни пијалоци, Сок од
јаболка , безалкохолен, Безалкохолни
овошни екстракти , Безалкохолни овошни
пијалоци
Сокови-овошни сокови
Сирупи , овошни сирупи, безалкохолни
Сирупи за пијалоци
кл. 32 Овошје кори од овошје (пире),
Компоти, Овошје-конзервирано
Овошје варено
Овошни желеа
Овошни каши
Овошје- чипс од овошје
Овошни салати 290104
Овошје конзервирано во алкохол 290133
Овошје-мали парчиња храна од овошје
290160
Овошје во конзерви 290146
Замрзнато овошје 290025
Џемови 290024
Мармалад 290079

(111) **23940** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/216 (220) 03/03/2014



(181) 03/03/2024

(450) 28/02/2017

(732) Друштво за производство и трговија
на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци
ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје

ул.810 бр.2, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ЛЕПОВО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) 23941 (151) 17/02/2017

(210) ТМ 2014/217 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 28/02/2017

(732) Друштво за производство и трговија
на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци
ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје

ул.810 бр.2, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ЛЕПОВО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) 23942 (151) 17/02/2017

(210) ТМ 2014/218 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 28/02/2017

(732) Друштво за производство и трговија
на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци
ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје

ул.810 бр.2, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ДОМЕИН ЛЕПОВО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) 23943 (151) 17/02/2017

(210) ТМ 2014/219 (220) 03/03/2014

(181) 03/03/2024

(450) 28/02/2017

(732) Друштво за производство и трговија
на вино, ракија, оцет и останати
алкохолни и безалкохолни пијалоци
ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје

ул.810 бр.2, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

DOMAINE LEPOVO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) 23926 (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2014/337 (220) 21/03/2014

(181) 21/03/2024

(450) 28/02/2017

(732) b.e.imaging.gmbh

**Dr. Rudolf - Eberle - Str.8-10 76534 Baden -
Baden, DE**

(740) АЛКАЛОИД А.Д. СКОПЈЕ

ул."Александар Македонски" 12, 1000, Скопје
(540)

MAGNEVISION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23944** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/512 (220) 12/05/2014
(181) 12/05/2024
(450) 28/02/2017

(732) **Accord Healthcare Limited**
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,
Middlesex, HA1 4HF, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

ZOLEDRONIC ACID ACCORD

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **23945** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/517 (220) 13/05/2014
(181) 13/05/2024
(450) 28/02/2017

(732) **Accord Healthcare Limited**
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,
Middlesex, HA1 4HF, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GEMCITABINE ACCORD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **23946** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/518 (220) 13/05/2014
(181) 13/05/2024
(450) 28/02/2017

(732) **Accord Healthcare Limited**
Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,
Middlesex, HA1 4HF, GB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

IMATINIB ACCORD

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **23875** (151) 09/01/2017
(210) ТМ 2014/649 (220) 10/06/2014
(181) 10/06/2024
(450) 28/02/2017

(300) 39888 04/06/2008 ТТ

(732) **Apple Inc.**

1 Infinite Loop, 95014-2084 Cupertino, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

GRAND CENTRAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски софтвер; софтвер за
компјутерски оперативен систем

(111) **23883** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/858 (220) 08/08/2014
(181) 08/08/2024
(450) 28/02/2017

(732) **Друштво за промет, услуги и**
проектирање ПАКЕТ ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје

ул.Костурски Херои 17-21, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје
(540)

БИБЛИОТЕКА

(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), алкохол од јаболка, алкохол од ориз, алкохолни екстракти, алкохолни есенции, алкохолни пијалаци, алкохолни пијалаци, освен пиво, анасон (ликер), анасонка (ликер), аперативи, арак (ракија од ориз), битерс (ликери), вино, виски, вишновка, водка, дестилирани пијалаци, дигестиви (ликери и жестоки алкохолни пијалаци), коктели, крушовица (ракија од круши), куркао (ликер со вкус на кора од портокал), ликери, ликери од пеперминт, медовина (пијалак од вода и мед), овошје (алкохолни пијалаци што содржат овошје), овошни екстракти, алкохолни, ориз (алкохол од ориз), пијалаци (алкохолни пијалаци), освен пиво, пијалаци (дестилирани пијалаци), пијалаци што содржат овошје (алкохолни пијалаци што содржат овошје), пикет (пијалак од каша на цедено овошје или зеленчук), ракија, рум, саке (јапонски пијалак од ориз), џин кл. 35 рекламирање; водење на работењето, управување со работата; канцелариски работи; малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба); комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба, презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, изложби (организирање изложби) за комерцијални или рекламни цели, изнајмување автомати (за цигари или

пијалаци), презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, промовирање на продажбата за трети лица, услуги за набавки за трети лица (купување производи и услуги за други фирми) кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; стоки (испорачување стоки), стоки (складирање стоки), испорачување стоки, транспортирање стоки кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; служење храна и пијалаци

(111) **23884** (151) 17/02/2017

(210) ТМ 2014/893 (220) 22/08/2014

(181) 22/08/2024

(450) 28/02/2017


(732) **Владимир Ѓорчески**

Пандил Шишков бр.1/1-3, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 економски услуги; вештачења; анализи; проценки, бизнис проценки; консалтинг; ревизија

кл. 36 анализирање (финансиско анализирање); проценки (финансиски проценки)

(111) **23885** (151) 17/02/2017

(210) ТМ 2014/919 (220) 02/09/2014

(181) 02/09/2024

(450) 28/02/2017

(732) Градинар увоз-извоз АД Свети
Николе
Овчеполски пат бб. 2220 Свети Николе,
МК
(540)




(591) црна, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за земјоделието,
градинарството и шумарството
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; препарати за уништување
штетници, фунгициди, хербициди
кл. 8 рачни алати и направи
кл. 31 свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки и природно цвеќе
кл. 44 услуги од областа на земјоделството

(111) 23886 (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/1086 (220) 09/10/2014
(181) 09/10/2024
(450) 28/02/2017

(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, МК
(540)



(591) циклама, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

(111) 23887 (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/1087 (220) 09/10/2014
(181) 09/10/2024
(450) 28/02/2017

(732) Македонски Телеком АД-Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6 - Скопје, МК
(540)



(591) циклама, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

(111) 23888 (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2014/1095 (220) 15/10/2014
(181) 15/10/2024
(450) 28/02/2017

(732) Друштво за угостителство,
производство, трговија и услуги Ресторан
„Кај Џино“ експорт-импорт Скопје
ул.Кеј 13-ти Ноември бр.1 кат/ГТЦ Скопје,
1000 Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, темно сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување

(111) **23874** (151) 17/02/2017
 (210) ТМ 2014/1101 (220) 17/10/2014
 (181) 17/10/2024
 (450) 28/02/2017

(732) **Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ МАРЕ“ ДОО Скопје**
ул. Аминта Трети бр.29-2/2, Скопје, МК
 (540)



(591) темно и светло виолетова и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса
 кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: козметички производи, парфимерија, украсни честитки, украсни чашки и свеќи
 кл. 40 обработка на материјали

(111) **23878** (151) 17/02/2017
 (210) ТМ 2014/1254 (220) 17/11/2014
 (181) 17/11/2024
 (450) 28/02/2017

(732) **Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје**
ул. Васил Ѓоргов бр.16,, 1000, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) црна и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 брошури; весници, дневни весници, неделни весници, месечни изданија, годишни изданија, магазини; календари, календари на кои им се кинат листовите, календари /годишни/, каталози; корици за неповрзани списанија, листови /хартиени производи/ обвивки /хартиени производи/ обвивки, корици /хартиени производи/; обрасци, папки за документи; печатарски букви, печатарски производи, печатен материјал /печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/постери, проспекти, публикации, разгледници, регистри /книги/; рамки за сложување (печатарство), саатници (печатени саатници)/возни редови/, хартија, часописи
 кл. 28 змејови од хартија, играчки, игри, наградни игри
 кл. 35 демонстрација на производи; економски прогнози, информации за дејноста, истражувања за дејностите; изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, јавно мислење (испитување на јавното мислење); книги (книговодство) консултации врзани за прашањата на персоналот; лицитација (продажба на лицитација), објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување /рекламирање/; пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), плакатирање /огласување/;

помош во управување со индустриски или трговски претпријатија, пребарувања за дејности, преписи на соопштенија; претплата на весници (услуги за претплата на весници) /за трето лице/, промоција/продажба на трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на примероци, рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

(111) **23836** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/25 (220) 09/01/2015
(181) 09/01/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) магента и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување,

вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слика или податоци; магнетни носачи на податоци; машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи на податоци; компјутерски софтвер; електронско чување на податоци (со можност за преземање); електронски изданија (со можност за преземање) кл. 16 печатени материјали; фотографии; канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; собирање, систематизација, составување и економски анализи на податоци и информации во компјутерски бази на податоци; малопродажни услуги (исто така преку интернет и комуникациски мрежи), во врска со апарати и инструменти за научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; малопродажни услуги (исто така преку интернет и комуникациски мрежи), во врска со магнетни носачи на податоци, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери, компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи на податоци, компјутерски софтвер, електронско чување на податоци (со можност за преземање), електронски изданија (со можност за преземање), печатени материјали, фотографии,

канцелариски прибор (освен мебел),
материјали за обука и настава (освен
апарати)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; инсталациски
услуги; поправка и одржување на
компјутери и телекомуникациски хардвер

кл. 38 телекомуникации; услуги од новинска
агенција; изнајмување на телекомуникациска
опрема; обезбедување на
телекомуникациски информации

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни
активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и дизајнерски услуги кои се
однесуваат на истите; услуги на индустриски
анализи и истражувања; дизајнирање и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и
бази на податоци; одржување на софтвер;
техички консултации; компјутерски услуги во
врска со електронско чување на податоци;
изнајмување на опрема за обработка на
податоци; дизајнирање на вебстрани за
други

кл. 45 лиценцирање на права од
индустриска сопственост

(111) **23924** (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2015/89 (220) 28/01/2015

(181) 28/01/2025

(450) 28/02/2017

**(732) Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes
Trading**

P.O. Box 941936, Amman 11194, JO

(740) БЕРИН ДОО Скопје

ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти; масла за
подмачкување; делови за апсорпција на
прашина, навлажнување и врзување; горива
(вклучувајќи моторно) и осветлувачи; свеќи и
фитили за осветлување; дрвен јаглен;
производи базирани на дрвен јаглен; таблети
од дрвен јаглен кои се користат за наргиле;
камен јаглен; производи базирани на камен
јаглен; коцкасти таблети од камен јаглен кои
се користат за наргиле

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, книговезнички материјал,
фотографии, канцелариски материјал,
лепила за канцелариска и куќна употреба;
материјали кои ги користат уметниците,
сликарски четки, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебелот);
материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување
кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, крпи од хартија, тоалетна
хартија, брисачи од хартија, крпи за лице од
хартија, крпи од хартија за чистење,
салфетки од хартија

кл. 34 суров и преработен тутун; производи
од тутунски, вклучувајќи цигари, пури,
цигарилоси, тутун за цигари кои се виткаат,
тутун за луле, тутун за цвакање, цигари што
содржат замена за тутун (што не за
медицинска употреба); тутун со вкусови;
меласа; бурмут; електронски цигари;
електронско наргиле; глава на електронско
наргиле; запалки; производи за пушачи
вклучувајќи хартија за впивање, за лулиња,
кутии за пури, секачи за пури, држачи за
пури, запалки (садови за плин со запалки),

чибуци (држачи за цигари), чибуци (писки за чибуци), хартија за виткање цигари, врвови на цигари, џебни машини за виткање цигари, кремни за потпалување, табакери со навлажнувачи, жици за чистење тутун за лулиња, рафтови за лулиња, кожни торбички за тутун, табакери со бурмут, плукалник за корисници за тутун, врвови од жолт килибар за цигари и држачи за цигари, тегли за чување тутун, писки од жолт килибар за пури и држачи за цигари, пепелници за пушачи, цевки за цигари; трџки за пушење; шкорки (кибрит); кутивчиња со кибрит; држачи за кибрит; тутун за наргиле (чибук); меласа; супстанции за пушење, кои не се за медицинска или лековита употреба; мешавини од тутун и меласа со вкусови за употреба во наргиле (чибук); течности и растворливи прашоци со вкусови за употреба во наргиле (чибук); електронски цевки за пушење; течност за електронско наргиле (е-течност) која се состои од ароми во течна форма и се користи за полнење на електронско наргиле или полначи на електронско наргиле; наргиле (чибук); додатоци или делови од наргиле (вклучувајќи садови и горни делови (глави) за наргиле, јажиња и црева за наргиле, основи за наргиле, врвови за уста за наргиле и филтри за наргиле и писки; црево за инхалирање преку уста за наргиле, дршка за наргиле, торби и кутии за наргиле; вазна за наргиле)

(111) **23897** (151) 01/02/2017
(210) ТМ 2015/163 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 28/02/2017

(732) Друштво за производство
Кастелман ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, Скопје-
Центар, МК
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

НЕРО

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото), стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **23896** (151) 01/02/2017
(210) ТМ 2015/164 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 28/02/2017

(732) Друштво за производство
Кастелман ДООЕЛ Скопје
ул.1732 бр.2, Скопје-Центар, Скопје-
Центар, МК

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

КРАТИСКАРА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во

градежништвото), стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **23895** (151) 01/02/2017
(210) ТМ 2015/168 (220) 10/02/2015
(181) 10/02/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Горан Ивановски**
Бул.Партизански Одреди бр.99-2/10,,
Скопје-Карпош, Скопје-Карпош, МК
(740) **ИРЕНА КОЦАРЕВА**, адвокат
ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје
(540)

МОНТЕКО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото), стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци кл. 33 вино, алкохолни пијалаци (освен пиво)

(111) **23830** (151) 10/01/2017
(210) ТМ 2015/231 (220) 24/02/2015
(181) 24/02/2025
(450) 28/02/2017


(732) **Друштво за услуги АЗГОУР**
КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје
Скопје, ул. Желево бр. 4/2-10, МК
(540)



(591) црвена, темно кафеава, зелена и светло зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и пијалоци

(111) **23923** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/355 (220) 27/03/2015
(181) 27/03/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Џорџ Цветковски**
ул. Московска бр. 9-1/10, МК
(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за

медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **23904** (151) 02/02/2017
(210) ТМ 2015/378 (220) 01/04/2015
(181) 01/04/2025
(450) 28/02/2017

(732) **А.Д. "ЕВРОПА" - Скопје**
ул. 808 бр.8, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) кафеава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки и чоколокум

(111) **23920** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2015/607 (220) 10/06/2015
(181) 10/06/2025
(450) 28/02/2017

(732) **LG Hausys, Ltd.**
One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-876, KR
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)

HI-MACS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 вештачки камен, вештачки мермер, камен за градба, мермер за градба, обработен мермер, материјали за градежништво (неметални); плочки (неметални); подни плочки (неметални);

плочки од вештачки камен; украсни релјефни венци за градежништво (неметални); покривки во градежништво (неметални)

(111) **23921** (151) 17/02/2017
(210) ТМ 2015/608 (220) 10/06/2015
(181) 10/06/2025
(450) 28/02/2017

(732) **LG Hausys, Ltd.**
One IFC Building, 10 Gukjegeumyung-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-876, KR
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)

VIATERA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 вештачки камен, вештачки мермер, камен за градба, мермер за градба, обработен мермер, материјали за градежништво (неметални); плочки (неметални); подни плочки (неметални); плочки од вештачки камен; украсни релјефни венци за градежништво (неметални); покривки во градежништво (неметални)

(111) **23905** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/735 (220) 15/07/2015
(181) 15/07/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Адвокатско друштво Ружојчиќ**
Скопје
ул. Бојмија бр. 8 мезанин, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 45 правни услуги

(111) **23859** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/843 (220) 24/08/2015
(181) 24/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Apple Inc**

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RETINA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 хоролошки и хронометриски
инструменти; рачни часовници; саати;
часовници; хронографи за користење како
часовници; хронометри; каивчиња за
часовници; стегачи за часовници; кутии за
часовници, саати и хоролошки и
хронометриски инструменти; делови за
часовници, саати и хоролошки и
хронометриски инструменти; делови за
часовници, саати и хоролошки и
хронометриски инструменти; накит

(111) **23862** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/844 (220) 19/08/2015
(181) 19/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Приватна здравствена установа-
специјалистичка ординација по
гинекологија и акушерство ГИНОЛАБОР
Куманово**

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 49-а, Куманово, МК

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 медицински услуги

(111) **23902** (151) 02/02/2017
(210) ТМ 2015/845 (220) 24/08/2015
(181) 24/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Друштво за трговија со здрава храна
и пијалаци ХЕЛТИКО ДОО СКОПЈЕ
бул. АСНОМ бр. 20/2-15, 1000, Скопје,
Аеродром, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 алгинати за храна, бадеми мелени,
путер, путер од какао, масло од кокосов орев,
масло од репка за исхрана, кандирано
овошје, урми, масла за јадење, рибино масло
за исхрана, снегулки од компир, овошни
желеа, снек храна од овошје, џем од ѓумбир,
џемови, желатин за исхрана, желеа за
исхрана, морски алги, мармалад, млечни
пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто
овошје (орев, бадем, лешник) подготвени
маслиново масло, путер од кикиритки, салати
(овошни салати), супа (состојки за правење
супа), зеленчук сушен, сурутка, јогурт
кл. 35 продажба на големо и продажба на

мало на: алгинати за храна, бадеми мелени, путер, путер од какао, масло од кокосов орев, масло од репка за исхрана, кандирано овошје, урми, масла за јадење, рибино масло за исхрана, снегулки од компири, овошни желеа, снек храна од овошје, џем од ђумбир, џемови желатих за исхрана, желеа за исхрана, морски алги, мармалад, млечни пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто овошје (орев, бадем, лешник) подготвени, маслиново масло, путер од кикиритки, салати (овошни салати), супа (состојки за правење супа), зеленчук сушен, сурутка, јогурт, слатки од бадем, ананасово семе, сода бикарбона, прополис за исхрана на луѓето, пијалаци што се на основа на чај, чај, подготовки од житарици, снек од житарици, пијалаци од какао со млеко, сол за готвење, пченкарни снегулки, тестенини, снегулки мед, желеа, бадемови колачи, храна од овес, мусли мушкатов орев, алги (додатоци за јадење), колачиња, соја (производи за исхрана), жита (мали парчиња храна од жита), бадеми (овошја), зрна (семе), лешници, исушен кокосов орев, јаткасто овошје, сок од домати, сок од зеленчук, сокови (овошни сокови), салата од овошје, салата од зеленчук, мелени јаткасти производи, кафе, колачи, интегрални колачи, млеко од бадем, млеко од индустриски орев, мешани пијалаци од овошје и зеленчук (смути) кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, служење храна и пијалаци (кетеринг)

(111) **23861** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/846 (220) 25/08/2015
(181) 25/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Mico S.r.L.**

Via G. Cossali, 1, 25034 Orzinuovi BS, IT

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, сирење, овчо сирењем кашкавал

(111) **23860** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/849 (220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HEXTEND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23858** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/850 (220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

FOMELLA

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23857** (151) 29/12/2016
 (210) ТМ 2015/851 (220) 26/08/2015
 (181) 26/08/2025
 (450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

FOMELA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23856** (151) 29/12/2016
 (210) ТМ 2015/852 (220) 26/08/2015
 (181) 26/08/2025
 (450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

CUSSUNO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23855** (151) 29/12/2016
 (210) ТМ 2015/853 (220) 26/08/2015
 (181) 26/08/2025
 (450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

CUSONO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23854** (151) 29/12/2016
 (210) ТМ 2015/854 (220) 26/08/2015
 (181) 26/08/2025
 (450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

NOBENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23853** (151) 29/12/2016
 (210) ТМ 2015/855 (220) 26/08/2015
 (181) 26/08/2025
 (450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

AMEYA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23852** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/856 (220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CAVEDA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23851** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/857 (220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FERITO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23850** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/858 (220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FERIDA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23849** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/859 (220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FERITA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23845** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/860 (220) 26/08/2015
(181) 26/08/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**
Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



LUSILLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23846** (151) 23/12/2016

(210) ТМ 2015/861 (220) 26/08/2015

(181) 26/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, , 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

LUCILLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **23848** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/863 (220) 26/08/2015

(181) 26/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Politico LLC, a Delaware company**

1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, Arlington

22209, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)

POLITICO

(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтверска апликација со која се обезбедуваат вести, информации и коментари од областа на тековните настани,

владините активности и општествените, културните и забавните настани; софтвер кој се користи за обработка, пренесување, прием, организација, манипулација, функционирање (пуштање), прегледување, репродукција и наснимување (streaming) на аудио, видео, текстуални и други медиски или мултимедиски содржини, при што сите може електронски да се наснимаат или да се преземат од Интернет, екстранет или други комуникациски мрежи; електронски публикации кои може да се преземат од мрежа; компјутерски хардвер, апарат за наснимување, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци; дискови за наснимување; компјутерски игри кл. 16 печатени работи; весници; часописи; весник кој известува за тековни настани, културни и општествени активности и настани, забава, активности на владата, државните службеници, кандидатите за функционери и вработените во владата, како и други работи кои се од јавен интерес кл. 35 услуги за рекламирање, маркетинг и промоција за бизниси; ширење на рекламите за други лица преку весници и Интернет; обезбедување информации за стоки наменети за продажба и огласи за вработување преку весници и Интернет; обезбедување на услуги за рекламирање, маркетинг и промоција; обезбедување на он-лајн информации за вработување во областа на понудени работни места и огласи за вработување; услуги за деловни консултации кл. 38 телекомуникациски услуги, конкретно електронско пренесување на податоци, пораки и информации помеѓу и низ компјутери, мобилни и уреди кои се држат во рака и кабелски и безжични комуникациски уреди; телекомуникациски услуги, конкретно услуги со кои им се овозможува на корисниците да пренесуваат пораки, коментари, мултимедиски содржини, видео

записи, подвижни слики, филмови и фотографии, аудио содржини, анимации, слики, ликови, текстови, информации и други содржини создадени од корисникот преку глобална компјутерска мрежа и други компјутерски и комуникациски мрежи; обезбедување он-лајн комуникациски линкови кои ги префрлуваат корисниците на други вебсајтови; обезбедување он-лајн форуми, простории за разговор (chat rooms) и електронски огласни табли за корисниците да поставуваат, да пребаруваат, да гледаат, да споделуваат, да критикуваат, да одредуваат рејтинг и да коментираат за прашања од интерес; обезбедување пристап до компјутерски, електронски и он-лајн датотеки; услуги за емитување на аудио, текстуални, видео и мултимедиски содржини преку компјутер и преку електронски комуникациски мрежи, конкретно пренесување на друг компјутерски систем (uploading), како и поставување, прикажување, прикачување (tagging) и електронско пренесување на податоци, аудио и видео содржини; обезбедување пристап до компјутерски датотеки во областа на забавата и образованието

кл. 41 обезбедување на вести, коментари и информации преку Интернет во врска со тековни настани, културни и општествени активности и настани, забава, активности на владата, државните службеници, кандидатите за функционери и вработените во владата, како и други прашања од интерес за јавноста; услуги за забава и образование од видот на обезбедување на вебсајт на кој се прикажува текст, информации (податоци), слики, аудио, видео и аудиовизуелни содржини во областа на тековните настани, културните и општествените активности и настани, спортски и документарни содржини

кл. 42 компјутерски услуги, конкретно хостирање на електронски објекти (facilities)

за други лица заради организирање и реализирање на интерактивни дискусии преку Интернет или други комуникациски мрежи; хостирање на виртуелни заедници со кои им се овозможува на корисниците да организираат групи, настани, да учествуваат во дискусии, да прибираат информации и да создаваат ресурси, како и да се вклучат во друштвено, деловно и општествено мрежно работење (омрежување/networking); хостирање на дигитални содржини он-лајн; хостирање на компјутерски софтверски апликации на други лица; хостирање на интерактивен вебсајт и он-лајн софтвер кој не може да се преземе од мрежа, заради пренесување на друг компјутерски систем (uploading), како и преземање, поставување, покажување, прикажување, прикачување (tagging), споделување и пренесување на пораки, коментари, мултимедиски содржини, видео записи, подвижни слики, филмови, фотографии, аудио содржини, анимации, слики, ликови, текстови, информации и други содржини создадени од корисникот; обезбедување софтвер кој не може да се преземе од мрежа, со кој им се овозможува на корисниците да пребаруваат, да лоцираат и да комуницираат со други лица преку електронски комуникациски мрежи заради вршење анкети и прегледи (surveys); провајдерски услуги за обезбедување апликации ("ASP услуги) (application service provider services); обезбедување информации од индекси и датотеки кои овозможуваат пребарување на информации, вклучително и текстуални содржини, електронски документи, датотеки, графички содржини и аудио-визуелни информации, со помош на глобални компјутерски информативни мрежи или други комуникациски мрежи

(111) 23847

(151) 29/12/2016



(210) ТМ 2015/864 (220) 26/08/2015

(181) 26/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Politico LLC, a Delaware company**

1000 Wilson Boulevard, Suite 2700, Arlington 22209, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

POLITICO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтверска апликација со која се обезбедуваат вести, информации и коментари од областа на тековните настани, владините активности и општествените, културните и забавните настани; софтвер кој се користи за обработка, пренесување, прием, организација, манипулација, функционирање (пуштање), прегледување, репродукција и наснимување (streaming) на аудио, видео, текстуални и други медиски или мултимедиски содржини, при што сите може електронски да се наснимаат или да се преземат од Интернет, екстранет или други комуникациски мрежи; електронски публикации кои може да се преземат од мрежа; компјутерски хардвер, апарат за наснимување, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци; дискови за наснимување; компјутерски игри
кл. 16 печатени работи; весници; часописи; весник кој известува за тековни настани, културни и општествени активности и настани, забава, активности на владата, државните службеници, кандидатите за функционери и вработените во владата, како и други работи кои се од јавен интерес
кл. 35 услуги за рекламирање, маркетинг и промоција за бизниси; ширење на рекламите за други лица преку весници и Интернет; обезбедување информации за стоки

наменети за продажба и огласи за вработување преку весници и Интернет; обезбедување на услуги за рекламирање, маркетинг и промоција; обезбедување на он-лајн информации за вработување во областа на понудени работни места и огласи за вработување; услуги за деловни консултации
кл. 38 телекомуникациски услуги, конкретно електронско пренесување на податоци, пораки и информации помеѓу и низ компјутери, мобилни и уреди кои се држат во рака и кабелски и безжични комуникациски уреди; телекомуникациски услуги, конкретно услуги со кои им се овозможува на корисниците да пренесуваат пораки, коментари, мултимедиски содржини, видео записи, подвижни слики, филмови и фотографии, аудио содржини, анимации, слики, ликови, текстови, информации и други содржини создадени од корисникот преку глобална компјутерска мрежа и други компјутерски и комуникациски мрежи; обезбедување он-лајн комуникациски линкови кои ги префрлуваат корисниците на други вебсајтови; обезбедување он-лајн форуми, простории за разговор (chat rooms) и електронски огласни табли за корисниците да поставуваат, да пребаруваат, да гледаат, да споделуваат, да критикуваат, да одредуваат рејтинг и да коментираат за прашања од интерес; обезбедување пристап до компјутерски, електронски и он-лајн датотеки; услуги за емитување на аудио, текстуални, видео и мултимедиски содржини преку компјутер и преку електронски комуникациски мрежи, конкретно пренесување на друг компјутерски систем (uploading), како и поставување, прикажување, прикачување (tagging) и електронско пренесување на податоци, аудио и видео содржини; обезбедување пристап до компјутерски датотеки во областа на забавата и образованието

кл. 41 обезбедување на вести, коментари и информации преку Интернет во врска со тековни настани, културни и општествени активности и настани, забава, активности на владата, државните службеници, кандидатите за функционери и вработените во владата, како и други прашања од интерес за јавноста; услуги за забава и образование од видот на обезбедување на вебсајт на кој се прикажува текст, информации (податоци), слики, аудио, видео и аудиовизуелни содржини во областа на тековните настани, културните и општествените активности и настани, спортски и документарни содржини

кл. 42 компјутерски услуги, конкретно хостирање на електронски објекти (facilities) за други лица заради организирање и реализирање на интерактивни дискусии преку Интернет или други комуникациски мрежи; хостирање на виртуелни заедници со кои им се овозможува на корисниците да организираат групи, настани, да учествуваат во дискусии, да прибираат информации и да создаваат ресурси, како и да се вклучат во друштвено, деловно и општествено мрежно работење (омрежување/networking);

хостирање на дигитални содржини он-лајн; хостирање на компјутерски софтверски апликации на други лица; хостирање на интерактивен вебсајт и он-лајн софтвер кој не може да се преземе од мрежа, заради пренесување на друг компјутерски систем (uploading), како и преземање, поставување, покажување, прикажување, прикачување (tagging), споделување и пренесување на пораки, коментари, мултимедиски содржини, видео записи, подвижни слики, филмови, фотографии, аудио содржини, анимации, слики, ликови, текстови, информации и други содржини создадени од корисникот; обезбедување софтвер кој не може да се преземе од мрежа, со кој им се овозможува на корисниците да пребаруваат, да лоцираат

и да комуницираат со други лица преку електронски комуникациски мрежи заради вршење анкети и прегледи (surveys); провајдерски услуги за обезбедување апликации ("ASP услуги) (application service provider services); обезбедување информации од индекси и датотеки кои овозможуваат пребарување на информации, вклучително и текстуални содржини, електронски документи, датотеки, графички содржини и аудио-визуелни информации, со помош на глобални компјутерски информативни мрежи или други комуникациски мрежи

(111) 23901	(151) 02/02/2017
(210) ТМ 2015/866	(220) 26/08/2015
	(181) 26/08/2025
	(450) 28/02/2017

(732) **TILMAN S.A.**

15 Zone d'activite sud 53777 Baillonville, BE

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

SEDISTRESS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) 23844	(151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/870	(220) 31/08/2015
	(181) 31/08/2025
	(450) 28/02/2017

**(732) Друштво за трговија и услуги ГЕОС
ЛУКС ДОО Скопје**

ул. 191 бр. 11/1-2, 1000, Скопје, Чаир, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

LUXMAINER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, компакт дискови; ДВД и други дигитални медиуми за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, компјутерски софтвер, апарати за гаснење пожар

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени, инсталации за осветлување, апарати за осветлување за возила; внатрешни и надворешни светла; лампи, електрични сијалици, лампи за прожектирање, фенери за осветлување, лустери, осветлувачки сијалици, лампи за сенки, сијалици за жмигавци и светла за паркирање на возила (сијалици), предни светла за возила, светла за стопирање, светла за сигнализирање и светла за

паркирање, рефлектори за возила, сијалици за рефлектори, клима уреди

(111) **23843** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/871 (220) 31/08/2015

(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) **NPT "KAMILA" Sh.P.K.**

Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бонбони, чоколадни бонбони, чоколадни бонбони со разни видови полнења, бисквити, чоколадни и перелиени со карамела бисквити, вафли, колачи, производи од тесто и слатки, слаткарски производи

кл. 35 рекламирање, водење на работење, услуги при увоз/извоз и продажба на големо и мало со: бонбони, чоколадни бонбони, чоколадни бонбони со разни видови полнења, бисквити, чоколадни и прелиени со карамела бисквити, вафли, колачи, производи од тесто и слатки, слаткарски производи

(111) **23842** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/872 (220) 31/08/2015

(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) **NPT "KAMILA" Sh.P.K.**

Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, чоколадни и перелиени со карамела бисквити, вафли, колачи, производи од тесто и слатки, слаткарски производи

(111) **23839** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/873 (220) 31/08/2015

(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно зелена, сива, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 витамински напитоксо вкус на нане и лимон, пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла)
кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, концентрати на екстракти за подготвување напиеви

(111) **23840** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/874 (220) 31/08/2015

(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно портокалова, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 витамински напиток со вкус на манго, пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла)
кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, концентрати на екстракти за подготвување напиеви

(111) **23841** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/875 (220) 31/08/2015

(181) 31/08/2025

(450) 28/02/2017

(732) ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп

ул. „Леце Котески“ бб, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена, светло и темно жолта, зелена, сина, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 витамински напиток со вкус на грејпфрут, пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла)
кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, концентрати на екстракти за подготвување напие

(111) **23903** (151) 02/02/2017
(210) ТМ 2015/876 (220) 01/09/2015
(181) 01/09/2025
(450) 28/02/2017

(732) **ELI LILLY AND COMPANY**
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

Absaglar

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **23838** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/878 (220) 01/09/2015
(181) 01/09/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Kellogg Company**
One Kellogg Square, PO Box 3599 Battle Creek, Michigan 49016, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

COCO POPS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(111) **23837** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/879 (220) 01/09/2015
(181) 01/09/2025
(450) 28/02/2017

(732) **HONDA MOTOR CO., LTD.**
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

CIVIC TOURER

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода; и делови и опрема за сите претходни спомнати производи

(111) **23835** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/880 (220) 01/09/2015

(181) 01/09/2025

(450) 28/02/2017

(732) **NPT "KAMILA" Sh.P.K.**
Malesi e Re - Prizren / Kosovo, ZB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, кафена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадо, чоколадни бонбони, чоколадни бонбони со разни видови полнења, чоколадни колачи, производи од тесто и слатки, слаткарски производи
 кл. 35 рекламирање, услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало на: чоколадо, чоколадни бонбони, чоколадни бонбони со разни видови полнења, чоколадни колачи, производи од тесто и слатки, слаткарски производи

(111) **23833** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/885 (220) 03/09/2015

(181) 03/09/2025


(450) 28/02/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)



(591) сива, бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **23834** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/886 (220) 03/09/2015

(181) 03/09/2025


(450) 28/02/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје

(540)



(591) сива, бела, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **23831** (151) 29/12/2016

(210) ТМ 2015/887 (220) 03/09/2015


(181) 03/09/2025

(450) 28/02/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**
Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **23832** (151) 29/12/2016
(210) ТМ 2015/888 (220) 03/09/2015
(181) 03/09/2025
(450) 28/02/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)



(591) сива, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **23879** (151) 30/01/2017
(210) ТМ 2015/1050 (220) 19/10/2015
(181) 19/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Трговско услужно друштво Номад
Вирелес ДОО**

ул. Никола Карев бр. 43, Охрид, МК

(740) Петар Трендафилов
ул. Никола Карев бр. 43, Охрид
(540)



(591) светла зелена, темно зелена, зелена и
сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации

(111) **23870** (151) 12/01/2017
(210) ТМ 2015/1051 (220) 19/10/2015
(181) 19/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

BROMITIM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(111) **23869** (151) 12/01/2017
(210) ТМ 2015/1052 (220) 19/10/2015
(181) 19/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

VICLAMIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **23877** (151) 30/01/2017

(210) ТМ 2015/1053 (220) 19/10/2015

(181) 19/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **PRIPD, LLC**

2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma,

11779, New York, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

PIPING ROCK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 витамини и витамински препарати; витамински додатоци; минерални додатоци; додатоци во исхраната; диететски додатоци; додатоци на храна; хербални додатоци

(111) **23868** (151) 12/01/2017

(210) ТМ 2015/1054 (220) 20/10/2015

(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-**

hemijska industrija Vrsac

Beogradski put bb, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

CEFAPAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **23914** (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2015/1058 (220) 20/10/2015

(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) сина, црвена, жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс

од компири, крцкави производи од компир

кл. 30 крцкави производи од житарици како

ужинки (snack) храна произведена во облик

на палети, со пресување или други процеси

(111) **23918** (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2015/1059 (220) 20/10/2015


(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) зелена, жолта, црвена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир

кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси

(111) **23917** (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2015/1060 (220) 20/10/2015


(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) портокалова, жолта црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир

кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси

(111) **23916** (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2015/1061 (220) 20/10/2015


(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) црна, зелена жолта, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир

кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси

(111) **23915** (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2015/1062 (220) 20/10/2015


(181) 20/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Небојша Златевски**

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 производи од обработен компир, чипс од компири, крцкави производи од компир
кл. 30 крцкави производи од житарици како ужинки (snack) храна произведена во облик на палети, со пресување или други процеси

(111) **23867** (151) 12/01/2017

(210) ТМ 2015/1063 (220) 21/10/2015

(181) 21/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО**

ул. Ван Вардарска б.б., 1200, Тетово, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)

MALDSOFA

(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со мебел

(111) **23889** (151) 30/01/2017

(210) ТМ 2015/1064 (220) 21/10/2015

(181) 21/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Amgen Inc. (a Delaware corporation)**

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

AMGEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 знак на куќата за целосна линија на фармацевтски производи; фармацевтски

препарати; фармацевтски производи што се издаваат на рецепт; и претходно наполнети шприцеви и ампули што содржат фармацевтски препарати

кл. 10 медицински апарати и инструменти; уреди за испорака на лек; системи за испорака на лек; уреди за инјектирање на фармацевтски препарати; инјектори за медицински намени

кл. 35 услуги за малопродажба и големопродажба на фармацевтски препарати и медицински залихи; услуги за упатување од областа на третман на канцер, хемотерапија и фармацевтски производи; администрација на програми за партиципација за лекови што се издаваат на рецепт; администрација на програми за надомест на пациенти; обезбедување здравствена администрација, имено, обезбедување верификација на осигурување и услуги за претходна авторизација за други; услуги за упатување од областа на програми за помош во партиципација; услуги за поддршка на пациентите, имено, обезбедување услуги на онлајн информациски директориум за даватели на здравствена заштита што содржат информации поврзани со локации на кои можат да се администрираат поткожни инекции и што содржат информации поврзано со малопродажни аптеки или специјализирани аптеки каде што пациентите можат да добијат фармацевтски препарати
кл. 41 образовни услуги, имено, развој и дистрибуција на едукативни материјали од други од областа на фармацевтски производи и третман на медицински нарушувања; спроведувања семинари во врска со употребата на фармацевтски производи што се издаваат на рецепт за медицински нарушувања; обезбедување услуги на мотивирачки и едукативен говорник што дава информации во врска со



медицински нарушувања; обука од областа на услуги за поддршка на пациентите поврзани со третман на медицински нарушувања; обезбедување електронски билтени што се однесуваат за третман на медицински нарушувања по е-маил кл. 42 услуги за фармацевтски истражувања и развој; биолошки истражувања; хемиски истражувања; медицински истражувања, имено, спроведување на клинички испитувања за други кл. 44 услуги за поддршка на пациенти кои се однесуваат на третманот на медицински нарушувања, имено, обезбедување онлајн информации во врска со фармацевтски препарати за третман на разни болести и обезбедување медицински консултантски и советодавни услуги преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување здравствени и медицински информации за медицински нарушувања; информациски услуги, имено, обезбедување медицински информации за пациенти со канцер; обезбедување услуги за поддршка на пациенти поврзани со канцер и третманот на канцер; обезбедување информации за здравјето на коските кај пациенти со канцер преку нудење на прилагодени медицински информации и практични совети за комуницирање во врска со здравјето на коските со добавувачи на здравствена заштита; информациски услуги, имено, обезбедување медицински консултантски и советодавни услуги преку глобална компјутерска мрежа од областа на здравјето на коските поврзано со канцер; обезбедување медицински информации и услуги за поддршка на пациенти, имено, обезбедување фармацевтски совети и консултации од природата на обезбедување онлајн информации поврзани со здравјето на коските, спречувањето на остеопороза и третманот и менаџирањето на остеопороза и

болест на коските, и фармацевтски препарати за третманот на остеопороза; обезбедување медицински извештаи кои се однесуваат на пациенти што се третирани од остеопороза и болест на коските, обезбедување медицински консултантски и советодавни услуги преку глобална компјутерска мрежа во полето на третманот на канцер и хемотерапија; обезбедување медицински информации и услуги за поддршка на пациенти, имено, фармацевтски совети и консултации во смисла на обезбедување онлајн информации што се однесуваат на имунолошка тромбоцитопенична пурпура (ITP); обезбедување здравствени и медицински информации за ITP; информациски услуги, имено, обезбедување медицински информации за пациенти со ITP; услуги за давање поддршка на пациенти поврзани со третманот на медицински нарушувања, имено, обезбедување информации до пациенти и фамилии на пациенти од областа на администрирање на лекарства, и медицински информации за пациенти каде што пациенти може да се распрашуваат за медицински проблеми и постапки од медицински пресонал; бесплатна дистрибуција на медицински залихи, имено, контејнер за остри предмети и ладилници за патување за медицински намени поврзани со истите; и обезбедување информации до пациенти во полето на администрирање на лекарства

(111) **23893** (151) 01/02/2017

(210) TM 2015/1066 (220) 22/10/2015

(181) 22/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **TIGER CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of 3-1, Hayami-cho, Kadoma City, Osaka, JP**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 стаклени садови за индустриско пакување кои не вклучуваат затвораи од стакло, капаци и навлаки (омоти); стаклени затвораи за садови за индустриско пакување; стаклени капаци и затвораи за садови за индустриско пакување; лонци и садови за готвење (неелектрични); садови за варење на кафе (неелектрични); јапонски неелектрични чајници од лиено железо (тетсубин); чајници (неелектрични); садови за на маса со исклучок на ножеви, лажици и вилушки; преносни фрижидери (неелектрични); кујнски садови за ориз; стаклени садови за конзервирање на храна; спортски флашички за вода (бидони); вакум флаши (термоси); кујнски садови; кофи за лед; садови за бибер; садови за шеќер; цедалки; соларници; лажици за ориз во јапонски стил (шамоји); инки (кујнски прибор); сламки за пиење; лични посљужовници или сталаци во јапонски стил (зен); отворачи за флаши, неелектрични; чашки за јајца; лажици (лопатки) за сервирање на колачи; држачи за салфети; прстени за салфети; подметнувачи (подлоги) за топли садови; стапчиња за јадење; футроли за стапчиња за јадење; лажици и црпалки за кујнска употреба; кујнски сита и решетки; посљужавници; чепкалки; држачи за чепкалки; прибор за чистење и направи за перење

(111) **23913** (151) 03/02/2017

(210) ТМ 2015/1068 (220) 22/10/2015

(181) 22/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **EURODRIP S.A.**

36 Kifisias Avenue, 151 25 Marousi, GR

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сина, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 метални цевки, конектори и вентили
кл. 11 системи за наводнување и системи за наводнување капка по капка
кл. 17 пластични или гумени цевки за наводнување

(111) **23866** (151) 12/01/2017

(210) ТМ 2015/1072 (220) 26/10/2015

(181) 26/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

ул. Алберт Ајнштајн бр.8 , 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 керамика за употреба во домаќинствата, украси од порцелан, рачни апарати за чистење, закачалки што се шират за облека, кутии за леб, апарати за филтер кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии за употреба во домаќинствата и кујнска употреба, украсни садови за маси,

тенџериња за готвење, чинии , украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, производи од кристал [стакларија], штици за пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, прскалки за полевање на цвеќиња и растенија, вазни кл. 24 ќебиња за кревети, чаршафи за кревети, прекривки за кревети, постелнина, ќебиња, прекривки за мебел од текстил, држачи за завеси од текстилни материјали, завеси од текстил или пластика, перници (навлаки за перници), завеси за туширање од текстил или пластика, вреќи за спиење, таписерии [за сидови], од текстил кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: керамика за употреба во домаќинствата, украси од порцелан, рачни апаратза чистење, закачалки што се шират за облека, кутии за леб, апарати за филтер кафе, неелектрични, сервиси за кафе, кутии за употреба во домаќинствата и кујнска употреба, украсни садови за маси, тенџериња за готвење, чинии , украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, производи од кристал [стакларија], штици за пеглање, прибори за кујна, украсни статуетки од порцелан, теракота или стакло, прскалки за полевање на цвеќиња и растенија, вазни, тапети, вештачки тревници, теписи, прекривки за подови, висечки декорации (сидни висечки декорации) што не се од текстил, чергичиња, таписерии [сидни украси], што не се од текстил, новогодишни елки од синтетички материјал, новогодишни елки (украси за новогодишни елки), велосипеди (статички велосипеди за вежбање), тегови за вежбање, друштвени игри, балони за играње, топки за играње, базени (базени за пливање) [објекти за игра], кукпи, рекети, апарати за рехабилитација, нишалки

(111) 23865

(151) 12/01/2017

(210) ТМ 2015/1073 (220) 26/10/2015

(181) 26/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)

Devolli Prince

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за кафе; пијалаци направени од кафе, какао или чоколадо

(111) 23876 (151) 30/01/2017

(210) ТМ 2015/1074 (220) 26/10/2015


(181) 26/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) сите нијанси на виолетова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергенти; препарати и супстанции, сите за перење; препарати за кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на ткаенини; средства за белење; средства за чистење дамки; сапуни; сапуни за осветлување на текстил; препарати за перење облека и текстил на рака; штирак; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

(111) **23864** (151) 12/01/2017

(210) ТМ 2015/1075 (220) 26/10/2015

(181) 26/10/2025

(450) 28/02/2017

(300) 302015039858.6-12 09/05/2015 DE

(732) **ThyssenKrupp AG and ThyssenKrupp Bilstein GmbH**

ThyssenKrupp Allee 1, 45143, Essen, DE and August-Bilstein-Strasse 4, 58256, Ennepetal, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сина, жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 амортизирачки клипови; амортизери за машини

кл. 12 делови од моторни возила, вклучени во класа 12; хидраулични единици за моторни возила во форма на амортизер и/или стабилизирачки елементи за шасија и надградба на шасија на моторни возила; вибрациски придушувач за суспензија на тркала на моторни возила, и поединечни делови и нивни додатоци, вклучени во класа 12; суспензиски потпирачи, вклучени во

класа 12; суспензиски потпирачи за возила, особено воздушни суспензиски потпирачи; комбинирани пружина/ амортизер модули за возила; MacPherson суспензиски потпирачи за копнени возила; суспензиски потпирачи со челични пружини или воздушни пружини за суспензија на тркала за моторни возила, и поединечни делови и нивни додатоци, вклучени во класа 12; амортизери полнети со гас, особено хидропневматски амортизери за моторни возила и за употреба како машински делови, вклучени во класа 12; помошни лежишта за придушувачи на вибрации за моторни возила; пружини за суспензија на тркала на моторни возила, особено спирални компресиски пружини, воздушни пружини, единечни воздушни пружини

кл. 17 гумени бафери, особено во форма на посебни делови и додатоци за придушувачи на вибрации и суспензиски потпирачи за суспензија на тркала на моторни возила

(111) **23900** (151) 01/02/2017

(210) ТМ 2015/1076 (220) 26/10/2015

(181) 26/10/2025

(450) 28/02/2017

(732) **HP Hewlett Packard Group LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware with a principal place of business at**

11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas, 77070, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 9 научни, фотографски, кинематографски, оптички и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, комутација, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апаратура за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; заштитен знак за компјутерски хардвер и софтвер; апаратура за обработка на податоци; компјутери; компјутерски хардвер; компјутерски сервери; мрежни сервери; Интернет сервери; хардвер за компјутерско вмрежување и комуникации; разводници на компјутерска мрежа, рутери, контролер, прекинувачи и безжични пристапни точки; хардвер за компјутерско складирање (storage); сервери за компјутерско складирање (storage); сервери за мрежна област на компјутерско складирање (SAN сервери); хардвер за компјутерски мрежни уреди за складирање (NAS хардвер); компјутерски и комуникациски хардвер за мрежна област за складирање; хардвер за бекап дискови; драјвери за диск; полиња и капацитети за погонски диск; контролери за редудантна низа на независни дискови (RAID контролери); host bus адаптери; системи за складирање на податоци составени од компјутерски хардвер, компјутерски периферни уреди и софтвер на оперативен систем; интегрирани ИТ системи составени од конвергиран компјутерски, складишен и мрежен хардвер и софтвер; модулари ИТ системи; компјутерски периферни уреди; дигитални знаци; единици за магнетна лента за компјутери; празни ленти за складирање на компјутерски податоци; мемориски чипови; полупроводници, печатени плочи,

интегрирани кола и електронски компоненти; компјутерски софтвер; компјутерски оперативни системи; компјутерски софтвер и фирмвер за работа на компјутерски хардвер и периферни уреди; софтвер за сервер; мрежен софтвер; cloud софтвер; база на податоци, центар на податоци и софтвер за чување на податоци; софтвер за складирање; софтвер за виртуализација; компјутерски софтвер за конфигурирање, обезбедување, распоредување, контрола, управување и виртуализација на компјутери, компјутерски сервери и уреди за складирање на податоци; софтвер за работа, управување, автоматизација и виртуализација на компјутерска мрежа; компјутерски софтвер за софтверски дефинирано вмрежување; оперативен софтвер за локална мрежна област (LAN); оперативен софтвер за широка мрежна област (WAN); компјутерски софтвер за поврзување на различни компјутерски системи, сервери и уреди за складирање; софтвер за управување и автоматизација со cloud инфраструктура; компјутерски софтвер што се користи за апликации базирани на cloud computing; cloud компјутерски софтвер за апликации за претпријатија, управување со база на податоци, и електронско складирање на податоци; компјутерски софтвер за мониторинг на работата на cloud, веб и апликации; компјутерски софтвер информатичко раководење, раководење со информатичка инфраструктура, далечинско раководење со информатичка инфраструктура, раководење и попис на информатички средства, автоматизација на информатички процес, раководење на животен циклус на информатички уред, информатичка безбедност, информатичко известување и предвидување, мониторинг на грешки и работење на информатичка инфраструктура, и софтвер за информатички сервис и помош; компјутерски софтвер за

заштита на податоци и безбедност на податоци; компјутерски софтвер за безбедност на компјутери, мрежи и електронски комуникации; софтвер за безбедност на апликации и мрежи; компјутерски софтвер за мониторинг на пристап и активност на компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за проценка на безбедност на апликација; софтвер за енкрипција и дешифрирање на податоци и документи; софтвер за криптографија; софтвер за автентификација на компјутерски корисник; софтвер за мониторинг, известување и аналитика на усогласеност на безбедност на информации; софтвер за информатички безбедносни информации и управување со ризик; софтвер за бекап, враќање и архивирање на податоци; компјутерски софтвер за дуплирање на податоци; софтвер за управување со бази на податоци; компјутерски софтвер што се користи за читање и евалуација на содржина лоцирана на глобални компјутерски мрежи, бази на податоци и/или мрежи; компјутерски софтвер за апликација и интеграција на база на податоци; софтвер за пребарување; погонски софтвер за пребарување на компјутер; софтвер за пребарување на бази на податоци; компјутерски софтвер за креирање бази на податоци и информации што може да се пребаруваат; софтвер за чување и автоматизација на компјутерски податоци; софтвер за работа и автоматизација на центар за податоци; компјутерски софтвер за пренос, складирање, обработка и репродукција на податоци; компјутерски софтвер за пристап, проверка и анализа на информации складирани во бази на податоци и магацини на податоци; софтвер за управување со информации и знаење; софтвер за анализа на деловни податоци; компјутерски софтвер што обезбедува интегрирани информации за

деловно управување во реално време комбинирајќи информации од различни бази на податоци; софтвер за деловни и анализи на големи и различни податоци (big data analytics); компјутерски софтвер што ја автоматизира обработката на неструктурирани, полуструктурирани и структурирани информации и податоци складирани на компјутерски мрежи и Интернет; софтвер за увид во деловниот процес; софтвер за управување со односите со клиенти (CRM); софтвер за ресурси на претпријатието и управување со ризик; софтвер за раководење проект; софтвер за управување со записи; софтвер за е-трговија; развивање на софтвер и алатки за користење; алатки за развивање софтвер за креирање на мобилни Интернет апликации и интерфејс за клиенти; софтвер за тестирање и испорака на апликации; софтвер за управување со животниот циклус на апликација и уред; софтвер со софтверски дефинирана инфраструктура (SDS софтвер); компјутерски софтвер што обезбедува пристап до апликации и сервиси базиран на веб преку систем што работи на веб или портал интерфејс; софтвер за автоматизирање и раководење на услугите во јавните дејности, нивното работење и наплата; софтвер за управување со софтверски лиценци.

кл. 16 печатен материјал; наставен материјал и материјал за обука (освен апаратура); печатен материјал во областа на компјутери и информатичка технологија; брошури за технолошките достигнувања, печатени водичи со референци, технички билтени, листи со податоци и печатени каталози на производи во областа на компјутерите и информатичката технологија; водич како работат производитите и водич за услуги за компјутери и компјутерски периферни делови



кл. 35 рекламирање; деловен менаџмент; деловна администрација; канцелариско работење; консултантски услуги за деловен менаџмент; деловни консултантски услуги во областа на информатичка технологија (ИТ); деловни консултантски услуги во областа на подобрување на деловниот процес и обезбедување услуги однадвор (outsourcing); деловни консултантски услуги во областа на архитектурата на претпријатието; обезбедување на информатички услуги однадвор и селекција и обука при вработување на информатички проекти; обезбедување на определени деловни активности однадвор; услуги на информатичко стратешко планирање; услуги на управување со информатички средства; компилација и систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; услуги на управување со бази на податоци; услуги на он-лајн малопродажни продавници и услуги на нарачка на компјутерски хардвер, софтвер и периферни уреди; деловни услуги, имено, помагање на други при преговори и развивање деловни партнерства и деловни алијанси; услуги на маркетинг и промотивни програми во областа на информатичката и компјутерската технологија; услуги на управување на односите со клиентите; услуги на електронска трговија; услуги на таксономија, имено, класификација и организација на податоци заради управување со записи/евиденција; обезбедување на вебсајт со претставување на онлајн пазар за продавачи и купувачи на компјутерски и ИТ стоки и услуги; услуги на управување со деловно знаење; анализа на деловни податоци

кл. 36 осигурување; финансиско работење; монетарно работење; услуги на финансирање на набавка и финансирање на лизинг; процесирање, раководење и администрација на плановите за

здравствени и социјални бенефиции на вработените; обезбедување на услуги на процесирање на трансакции од кредитни картички за други; обезбедување на услуги на процесуирање на осигурителни побарувања за други; услуги на финансиска анализа и консултации за организирање и администрирање на банкарско и финансиско работење; управување со финансиски средства; услуги на издавање сметки/наплата

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги; инсталација, одржување и поправка на компјутери и компјутерски, мрежен и телекомуникациски хардвер

кл. 38 телекомуникации; телекомуникациски услуги, имено, пренос на глас, податоци, графика, слики, аудио и видео преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи и Интернет; пренос на информации преку електронски комуникациски мрежи; обезбедување на безбедна електронска комуникација во реално време преку компјутерска мрежа; обезбедување услуги на виртуелни приватни мрежи, имено, приватни и безбедни електронски комуникации преку приватна или јавна компјутерска мрежа; консултинг во областа на комуникациите и телекомуникациите; обезбедување он-лајн соби за разговор (chat rooms), огласни табли и форуми за пренос на пораки меѓу корисници во областа на компјутери, софтвер, информатичка технологија и општ интерес; стриминг на аудио и видео материјал на Интернет; VOIP услуги (протокол глас преку Интернет); услуги на споделување на папки, имено, електронски пренос на податоци преку глобални компјутерски мрежи.

кл. 41 образование; обезбедување обука; услуги на образование и обука, имено,

одржување на часови, работилници, семинари и конференции во областа на компјутерите, софтвер, електронска трговија и информатичка технологија; он-лајн журнари, имено, блогови што претставуваат информации во областа на компјутери, софтвер, електронска трговија и информатичка технологија

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и дизајни поврзани со тоа; индустриски анализи и истражувачки услуги; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; заштитен знак за компјутерски услуги, софтверски услуги, „cloud“ услуги и услуги од информатичката технологија, компјутерски услуги, компјутерски систем за анализа, планирање, интегрирање и дизајн; интеграција на компјутерски системи и софтвер; интеграција на компјутерски системи и мрежи; администрирање на компјутерски системи за други; изнајмување и лизинг на компјутерски хардвер и компјутерски периферни уреди; консултациски компјутерски услуги; советувања за дизајнирање, селектирање и употреба на компјутерски хардвер и системи; консултации за компјутерски софтвер; консултациски услуги за други за изборот, имплементацијата и употребата на компјутерски софтвер; консултациски услуги во полето на софтверот како услуга; консултациски услуги за Интернет; консултациски услуги за информатичка технологија (ИТ); консултации во полето на информатичката технологија и трансформација, интеграција, модернизација, миграција, дизајн, развој, употреба, тестирање, оптимизација, функционирање и управување со апликации; консултации во областа „cloud“ компјутери и голема количина на податоци; консултации во областа на „cloud“ инфраструктура; консултациски услуги во полето на

архитектура на центар за податоци; јавни и приватни компјутерски решенија за „cloud“ и оценување и употреба на интернет технологија и услуги; консултации во областа на безбедноста, управувањето и усогласеноста на информациите; консултации во областа на компјутерската и безбедноста на информациите и ИТ управување со ризик; консултации во областа на ИТ мобилност и услуги на работното место; консултации во областа на поедноставување на комуникациите, хардвер и софтвер; консултации во врска со ИТ аспекти на деловниот процес; консултации во областа на ИТ решенија во процесот на управување со корисници, финансии и администрација, човечки ресурси, платен список и обработка на документи; консултации во областа на управување со поднесување пријава; консултации во областа на маркетинг оптимизација; консултации во областа на конвергентни ИТ системи; консултации во областа на конвергентна и хипер конвергентна ИТ инфраструктура; консултации во областа на индустриските комунални услуги, работење и наплата; советување во областа на еколошката и енергетската ефикасност; научни и технолошки услуги, имено, истражување и дизајн во полето на компјутерско вмрежување хардвер и компјутерска архитектура на центар за податоци; услуги на технички консултации во областа на архитектурата на центар за податоци; давање на привремено онлајн користење на посреднички софтвер што не може да се симне за поврзување помеѓу софтверските апликации и оперативните системи; давање на привремена употреба на онлајн компјутерски софтвер „cloud“ кој не може да се симнува за употреба при управување со бази на податоци и електронско складирање на податоци;



дизајнирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски услуги за програмирање; развој на драјвери и софтвер за оперативен систем; развој, модернизирање и „cloud“ интегрирање на компјутерски апликации; услуги за инсталирање, одржување и ажурирање на софтвер; тестирање на работата и функционалноста на компјутерите, мрежите и софтверот; услуги за развој на софтвер и консултации во областа на деловната технологија; услуги на компјутерско програмирање за други во областа на управувањето со софтверска конфигурација; развој на компјутерски софтвер во областа на мобилните апликации; ажурирање и одржување на компјутерски софтвер основан на „cloud“ преку онлајн ажурирања, подобрувања и поправки (patch); услуги за техничка поддршка; услужен оддел, услуги на одделот за помош и услуги за откривање на грешки на ИТ инфраструктурата, компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди и компјутерски мрежи; услуги на техничка поддршка, имено, откривање на грешки на компјутерскиот софтвер; услуги за техничка поддршка, имено откривање на грешки во смисла на дијагностицирање на проблемите на компјутерскиот хардвер и софтвер; услуги на техничка поддршка, имено, мигрирање на апликации, на центарот за податоци, сервер и база на податоци; услуги на техничка поддршка, имено, надгледување од компјутерите, мрежните системи, сервери и веб и апликациите на база на податоци, и известување поврзано со случувања и предупредувања; услуги на техничка поддршка, имено далечински услуги на вмрежување и мониторинг на компјутери во реално време; услуги на техничка поддршка, имено управување на далечински и инфраструктурни услуги на лице место за

следење, администрирање и раководење со јавни и приватни ИТ и системи за апликации за „cloud computing“; услуги на информатичка технологија (ИТ); обезбедување на услуги на хостирање на веб-страни, развој веб-страни и прилагодување на веб-страни за други; услуги „cloud computing“; обезбедување на услуги и хостирање на „cloud“; хостирање на софтверски апликации за други; „cloud“ хостирање на електронски бази на податоци; веб, „cloud“ и услуги за компјутерски хостирање на инфраструктура; обезбедување на сервери од различен капацитет за други; изнајмување на компјутерски и различни капацитети за складирање на податоци за трети страни; инфраструктура како услуга (IaaS), имено, обезбедување на компјутерски хардвер, компјутерски софтвер, компјутерски периферни уреди за други на основ на претплата или услуги „плати па користи“; услуги на виртуализација на клиентот; интеграција на приватните и јавните „cloud computing“ средини; далечинско и на лице место управување со системи за информатичка технологија и софтверски апликации за други; „cloud computing“ кој содржи софтвер што се користи за управување со база на податоци; компјутерски услуги, имено, хостирање, урзување, резервирање, складирање, применување, одржување, надзор, обезбедување, шифрирање, дешифрирање, дуплирање и спасување (backup) на базата на податоци за други; управување со центарите на податоци, ИТ безбедност, „cloud computing“, технологија на работно место, компјутерски мрежи, обединување на комуникации и ИТ услуги за претпријатија за други; услуги на база на податоци; услуги на центар за податоци и магацин за податоци; услуги на развојни бази на податоци; услуги на длабинско пребарување на податоци;

услуги на „back up“ и обнова на податоци; услуги на мигрирање на податоци; услуги на енкрипција и декрипција на податоци; „cloud computing“ кој содржи софтвер што се употребува за управување со бази на податоци и складирање на податоци; електронско складирање на податоци; електронско складирање на дигитална содржина, имено, слики, текст, видео и аудио податоци; софтвер како услуга (SaaS); услуги на обезбедување апликации (ASP); платформа како услуга (PAAS); инфраструктура како услуга (IAAS); привремено користење на софтвер кој не може да се симнува; привремено користење на софтвер кој не може да се симне за компјутерско и мрежно работење, управување, автоматизација, визуелизација, конфигурација, обезбедување, користење и контрола; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за управување со информатичка технологија (ИТ), управување со ИТ инфраструктура, далечинско управување со ИТ инфраструктура, управување со ИТ имот и попис, автоматизиран ИТ процес, управување со животен циклус преку ИТ уреди, ИТ сигурност, ИТ известување и прогнозирање, надгледување на недостатоците и изведба на ИТ инфраструктура и ИТ оддел за услуги и оддел за помош; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за заштита на податоци, сигурност на податоци, и компјутерски апликации и мрежна сигурност; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за регулаторна усогласеност за безбедност на информации; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за следење на пристапот до компјутерските мрежи и активности; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за енкрипција и декрипција на податоци, криптографија,

автентификација за користење на компјутер, и следење на согласноста за безбедност на информации, известување и анализа; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за „backup“ на податоци, за враќање, архивирање и редулирање; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за управување и автоматизација на инфраструктура за „cloud“; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за перформансите и следењето на „cloud“, веб и апликација; привремено користење на софтвер што не може да се симнува за база на податоци и управување на база на податоци, магационирање на податоци и автоматизирање, работа со центар за податоци и автоматизирање, интеграција на апликација и база на податоци, пренесување на податоци, складирање, процесирање и репродукција, и за пристапување, истражување и анализирање на складираните информации на базите на податоци и во магацини на податоци; привремена употреба на софтвер што не се симнува за анализа на деловни податоци, деловен процес и увид, анализа на податоци, управување со информации, управување со знаење, управување со односот спрема клиентите, и управување со деловните ресурси и ризик; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за складирање, управување, следење, и анализа на деловните податоци; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за пребарување и софтвер за управување со проекти и записи; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за развој на софтвер, распоредување, алатки за користење, тестирање, испорака на софтвер за управување со апликација за животен циклус; привремена употреба на софтвер

што не може да се симнува за конвергирање на ИТ системи; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува – софтвер за дефинирана инфраструктура (SDS); привремена употреба на софтвер што не може да се симнува во областа на ИТ инфраструктура за конвергирање и хипер конвергирање; услуга на софтвер како услуга, имено, хостирање на „cloud“ инфраструктура и софтверска инфраструктура за центар за податоци за користење на трети лица за управување со бази на податоци и развој на апликација; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за автоматизирање и управување со услуги за индустриски комуналии, работење и наплата; привремена употреба на софтвер што не може да се симнува за управување со софтверски лиценци

(111) **23871** (151) 12/01/2017
(210) ТМ 2015/1086 (220) 28/10/2015
(181) 28/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги БЕТА ХАУС ДОО**

ул. Анкарска бр. 29 а/локал 28, КАРПОШ, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 ресторани; барови; услуги на обезбедување храна и пијалаци

(111) **23906** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/1095 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, зелена, розева, темна виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за отстранување шминка

(111) **23911** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/1096 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. „Александар Македонски“ бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива, сина, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 глицерински сапун

(111) **23910** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/1097 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива, виолетова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крем за обликување и за затегнување на телото со апликатор за масажа

(111) **23909** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/1098 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, виолетова, зелена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови

(111) **23907** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/1099 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови

(111) **23908** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/1100 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, розева, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 детергент за миење садови

(111) **23912** (151) 03/02/2017
(210) ТМ 2015/1101 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) бела, сива, сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 глицерински сапун

(111) **23882** (151) 30/01/2017
(210) ТМ 2015/1105 (220) 30/10/2015
(181) 30/10/2025
(450) 28/02/2017

(732) НИМЕКС ДОО - Скопје
ул. Миодраг Илиќ бр. 1Б, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, жолта, црна, портокалова,
бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и
големо со: прехранбени производи
(кондиторски производи), козметички
производи, производи за домаќинство

(111) **23890** (151) 30/01/2017
(210) ТМ 2015/1110 (220) 02/11/2015
(181) 02/11/2025
(450) 28/02/2017

(732) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

JOHNSON'S

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за нега и чистење на кожата
и косата

(111) **23891** (151) 30/01/2017
(210) ТМ 2015/1111 (220) 02/11/2015
(181) 02/11/2025
(450) 28/02/2017

(732) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за нега и чистење на кожата и косата

(111) **23872** (151) 12/01/2017

(210) ТМ 2015/1112 (220) 03/11/2015

(181) 03/11/2025

(450) 28/02/2017

(732) **British American Tobacco (Brands)**

Limited,

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

John Player Special

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун; производи од тутун; запалки; кибрити; артикли за пушачи

(111) **23938** (151) 15/02/2017

(210) ТМ 2015/1201 (220) 23/11/2015

(181) 23/11/2025

(450) 28/02/2017

(732) **Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**

Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, огласување /рекламирање/, компилација на информации во компјутерски бази на податоци, систематизација на податоци во компјутерски бази на податоци, он-лајн прабарување за други, директно огласување, компјутерско управување со податоци, он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа, проучување на пазарот (маркетинг), изнајмување време за рекламирање преку медиумите; е-бизнис; ИТ консалтинг - служби за давање совети за водење дејности, консултации за водење на дејности, помош во водење на дејности, дејности (професионални консултации), е-бизнис, професионална деловна консултација, сите горенаведени услуги од полето на информатичка технологија

кл. 41 On-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско персонално издавателство, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови

кл. 42 изработка и развој на компјутерски софтвер, графички дизајн, веб дизајн, алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет; давање простор за веб [интернет] страници; изнајмување веб [интернет] сервери; инсталирање компјутерски програми; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутерски програми (изнајмување и изработка компјутерски програми); компјутерски



програми (советување за компјутерски програми); креирање и одржување веб [интернет] страници за други; обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; одржување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи. конверзија на податоци од физички на електронски носачи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; анализа на компјутерски системи, обновување компјутерски бази на податоци; одржување (креирање и одржување) веб [интернет] страници за други; програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); услуги за заштита на компјутери од вируси; обезбедување на услуги на друштвени медиуми (social media): алатки и платформи на интернет за споделување мислења, искуства, погледи и било какви други информации едни со други, услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП),

имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; услуги на автентификација во областа на информатичка технологија; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци, услуги на ИТ безбедност: безбедност и користење на Информациски и комуникациски технологии за развој (ИКТ), техники и апликации за одржување на безбедни конекции на мрежа, безбедно користење на интернет, управување со податоци и информации, шифрирање (енкрипција) и дешифрирање (decrypting) на e-mail пораки, методи за обезбедување на поверливост при размена на e-mail пораки

(111) **23933** (151) 15/02/2017
 (210) ТМ 2015/1204 (220) 24/11/2015
 (181) 24/11/2025
 (450) 28/02/2017

**(732) UNI-PHARMA KLEON TSETIS
 PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
 14th KLM. National Road 1 GR-145 64
 Kifissia, GR**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
 СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
 1000, Скопје
 (540)

HEMAFER-S

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 производи; хигиенски производи за
 медицинска употреба; диететски супстанции
 прилагодени за медицинска употреба, храна

за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **23934** (151) 15/02/2017
(210) ТМ 2015/1205 (220) 24/11/2015
(181) 24/11/2025
(450) 28/02/2017

(732) **UNI-PHARMA KLEON TSETIS
PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A
14th KLM. National Road 1 GR-145 64
Kifissia, GR**

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)

TREBON-N


(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за
преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(111) **23939** (151) 15/02/2017
(210) ТМ 2015/1219 (220) 27/11/2015
(181) 27/11/2025
(450) 28/02/2017

(732) **Друштво за производство трговија и
услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз
Неготино**

ул. Манчо Малиминов бр. 30, Неготино, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) златна, окер, крем, бордо, сива, црна,
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

(111) **23935** (151) 15/02/2017
(210) ТМ 2015/1234 (220) 03/12/2015
(181) 03/12/2025
(450) 28/02/2017

(732) **BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE**

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје
(540)

SECUVIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултурата и
шумарството, посебно препарати за
одгледување на растенија,; хемиски и/или
биолошки препарати значајни за постапка за
важноста кај растенијата, препарати за
регулирање на раст на растенија, хемиски
препарати за нега на семиња, сурфактанти,
природни или вештачки хемикалии како
сексуални замки или агенти за забуна на
инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба на



бактерии: инсектициди, фунгициди,
хербициди, пестициди

(111) **23936** (151) 15/02/2017
(210) ТМ 2015/1235 (220) 03/12/2015
(181) 03/12/2025
(450) 28/02/2017

(732) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје
(540)

SEDIGRO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултурата и шумарството, посебно препарати за одгледување на растенија, хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба на бактерии: инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **23930** (151) 02/02/2017
(210) ТМ 2016/833 (220) 26/08/2016
(181) 26/08/2026
(450) 28/02/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО**
Скопје

ул. Бранислав Нушиќ бр. 7-1/1, Скопје,
Карпош, МК

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА
ГРОЗДАНОВСКА

бул. Св. Климент Охридски бр.63а-8, 1000,
Скопје

(540)



(591) зелена, жолта, црвена, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги во едукација, забава и рекреација: обезбедување на услуги за детски игри, игротекa за деца, обезбедување на рекреативни простори за детски игри

(111) **23937** (151) 07/02/2017
(210) ТМ 2016/878 (220) 15/09/2016
(181) 15/09/2026
(450) 28/02/2017

(732) **Општина Битола**

бул. 1-ви Мај бр. 61, Битола, МК

(540)

Интернационален фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“ Битола

(551) колективна

(510, 511)

кл. 41 прикажување филмови; организирање изложби за културни или образовни цели; кинематографски филмови

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	23885	16	23900	30	23915
1	23885	5	23889	16	23924	30	23916
1	23935	5	23894	16	23928	30	23917
1	23936	5	23901	17	23864	30	23918
3	23874	5	23903	17	23899	30	23929
3	23876	5	23919	17	23913	31	23827
3	23890	5	23922	19	23920	31	23885
3	23891	5	23923	19	23921	31	23929
3	23906	5	23926	20	23867	32	23828
3	23907	5	23928	21	23866	32	23829
3	23908	5	23931	21	23893	32	23839
3	23909	5	23932	21	23895	32	23840
3	23910	5	23933	21	23896	32	23841
3	23911	5	23934	21	23897	32	23895
3	23912	5	23935	21	23899	32	23896
3	23925	5	23936	24	23866	32	23897
3	23928	5	23944	28	23878	32	23927
4	23924	5	23945	29	23828	33	23863
5	23831	5	23946	29	23829	33	23883
5	23832	6	23913	29	23861	33	23895
5	23833	7	23864	29	23880	33	23896
5	23834	8	23885	29	23902	33	23897
5	23845	9	23836	29	23914	33	23939
5	23846	9	23844	29	23915	33	23940
5	23849	9	23847	29	23916	33	23941
5	23850	9	23848	29	23917	33	23942
5	23851	9	23875	29	23918	33	23943
5	23852	9	23900	29	23929	34	23872
5	23853	10	23889	30	23827	34	23892
5	23854	11	23844	30	23835	34	23924
5	23855	11	23899	30	23838	35	23825
5	23856	11	23913	30	23839	35	23827
5	23857	12	23837	30	23840	35	23835
5	23858	12	23864	30	23841	35	23836
5	23860	14	23859	30	23842	35	23843
5	23868	16	23836	30	23843	35	23847
5	23869	16	23847	30	23865	35	23848
5	23870	16	23848	30	23904	35	23863
5	23877	16	23878	30	23914	35	23866



35	23867
35	23873
35	23874
35	23878
35	23882
35	23883
35	23884
35	23888
35	23889
35	23892
35	23898
35	23899
35	23900
35	23902
35	23905
35	23938

36	23836
36	23884
36	23900
37	23836
37	23899
37	23900
38	23836
38	23847
38	23848
38	23873
38	23879
38	23886
38	23887
38	23900
39	23881
39	23883

40	23874
41	23826
41	23836
41	23847
41	23848
41	23881
41	23889
41	23898
41	23900
41	23930
41	23937
41	23938
42	23836
42	23847
42	23848
42	23889

42	23900
42	23938
43	23830
43	23871
43	23883
43	23888
43	23902
44	23862
44	23873
44	23885
44	23889
45	23836
45	23905

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
Accord Healthcare Limited	МК/Т/ 2014/512	23944
Accord Healthcare Limited	МК/Т/ 2014/517	23945
Accord Healthcare Limited	МК/Т/ 2014/518	23946
Al-Zawra'a for Tobacco and Cigarettes Trading	МК/Т/ 2015/89	23924
Amgen Inc. (a Delaware corporation)	МК/Т/ 2015/1064	23889
Apple Inc	МК/Т/ 2015/843	23859
Apple Inc.	МК/Т/ 2014/649	23875
b.e.imaging.gmbh	МК/Т/ 2014/337	23926
BASF SE	МК/Т/ 2015/1234	23935
BASF SE	МК/Т/ 2015/1235	23936
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2015/885	23833
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2015/886	23834
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2015/887	23831
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2015/888	23832
Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liability company	МК/Т/ 2013/1070	23894
British American Tobacco (Brands) Limited,	МК/Т/ 2015/1112	23872
COLGATE-PALMOLIVE COPMANY, a Delaware corporation	МК/Т/ 2014/86	23925
Deutsche Telekom AG	МК/Т/ 2015/25	23836
ELI LILLY AND COMPANY	МК/Т/ 2015/876	23903

EURODRIP S.A.	МК/Т/ 2015/1068	23913
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/1054	23868
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/849	23860
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/850	23858
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/851	23857
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/852	23856
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/853	23855
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/854	23854
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/855	23853
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/856	23852
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/857	23851
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/858	23850
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/859	23849
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/860	23845
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2015/861	23846
HONDA MOTOR CO., LTD.	МК/Т/ 2015/879	23837
HP Hewlett Packard Group LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of Delaware with a principal place of business at	МК/Т/ 2015/1076	23900
I G L A Sh.p.k,	МК/Т/ 2013/798	23892
JOHNSON & JOHNSON	МК/Т/ 2015/1110	23890
JOHNSON & JOHNSON	МК/Т/ 2015/1111	23891
Kellogg Company	МК/Т/ 2015/878	23838
Kronoplus Designs Ltd	МК/Т/ 2011/1332	23825
LG Hausys, Ltd.	МК/Т/ 2015/607	23920
LG Hausys, Ltd.	МК/Т/ 2015/608	23921
Medigene AG	МК/Т/ 2013/398	23922
Mico S.r.L.	МК/Т/ 2015/846	23861
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2015/1051	23870
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2015/1052	23869
NPT "KAMILA" Sh.P.K.	МК/Т/ 2015/871	23843
NPT "KAMILA" Sh.P.K.	МК/Т/ 2015/872	23842
NPT "KAMILA" Sh.P.K.	МК/Т/ 2015/880	23835
Politico LLC, a Delaware company	МК/Т/ 2015/863	23848
Politico LLC, a Delaware company	МК/Т/ 2015/864	23847
PRIPD, LLC	МК/Т/ 2015/1053	23877
SIS INDUSTRIES OOD,	МК/Т/ 2011/424	23863
ThyssenKrupp AG and ThyssenKrupp Bilstein GmbH	МК/Т/ 2015/1075	23864
TIGER CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	МК/Т/ 2015/1066	23893
TILMAN S.A.	МК/Т/ 2015/866	23901
Unilever BCS Europe B.V.	МК/Т/ 2009/804	23880
Unilever N.V.	МК/Т/ 2015/1074	23876
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A	МК/Т/ 2015/1204	23933
UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A	МК/Т/ 2015/1205	23934
А.Д. " ЕВРОПА " - Скопје	МК/Т/ 2015/378	23904
Адвокатско друштво Ружојчик Скопје	МК/Т/ 2015/735	23905
АР-ДИ ДСВПУ ДОО увоз извоз СКОПЈЕ	МК/Т/ 2010/667	23881



Владимир Ѓорчески	МК/Т/ 2014/893	23884
Горан Ивановски	МК/Т/ 2015/168	23895
Градинар увоз-извоз АД Свети Николе	МК/Т/ 2014/919	23885
ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/153	23828
ДПТУ ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/154	23829
ДПТУ МАКС увоз-извоз ДООЕЛ	МК/Т/ 2008/253	23929
ДПТУ ОТВОРЕНА ТРГОВСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ	МК/Т/ 2012/635	23927
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1201	23938
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/216	23940
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/217	23941
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/218	23942
Друштво за производство и трговија на вино, ракија, оцет и останати алкохолни и безалкохолни пијалоци ЛЕПОВО ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/219	23943
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/163	23897
Друштво за производство Кастелман ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/164	23896
Друштво за производство трговија и услуги ПИВКА 2002 ДОО увоз-извоз Неготино	МК/Т/ 2015/1219	23939
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1073	23865
Друштво за производство, трговија и услуги ДРИМЛЕНД ЈАКОВЛЕСКИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/833	23930
Друштво за промет, услуги и проектирање ПАКЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2014/858	23883
Друштво за трговија и услуги БЕТА ХАУС ДОО	МК/Т/ 2015/1086	23871
Друштво за трговија и услуги ГЕОС ЛУКС ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/870	23844
Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО	МК/Т/ 2008/572	23928
Друштво за трговија со здрава храна и пијалаци ХЕЛТИКО ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2015/845	23902
Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги Ресторан „Кај Џино“ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2014/1095	23888
Друштво за услуги АЗГОУР КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/231	23830
Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1254	23878
ИНТЕР ФАНТАЗИЈА ДОО	МК/Т/ 2015/1063	23867
Македонски Телеком АД-Скопје	МК/Т/ 2014/1086	23886
Македонски Телеком АД-Скопје	МК/Т/ 2014/1087	23887
Марија Коњарец, ДТУ „ТЕСОРИ ДИ МАРЕ“ ДОО Скопје	МК/Т/ 2014/1101	23874
МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2012/472	23873
МЏ РОБИН ДОО	МК/Т/ 2012/384	23827
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1058	23914
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1059	23918
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1060	23917
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1061	23916
Небојша Златевски	МК/Т/ 2015/1062	23915
НИМЕКС ДОО - Скопје	МК/Т/ 2015/1105	23882
Општина Битола	МК/Т/ 2016/878	23937

Палензовска Електролукс Силвана	МК/Т/ 2010/682	23898
Палензовска Електролукс Силвана	МК/Т/ 2010/683	23899
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп	МК/Т/ 2015/873	23839
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп	МК/Т/ 2015/874	23840
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп	МК/Т/ 2015/875	23841
Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство ГИНОЛАБОР Куманово	МК/Т/ 2015/844	23862
Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА - Скопје	МК/Т/ 2003/373	23826
Трговско друштво за производство и промет и услуги ЗП-ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1072	23866
Трговско услужно друштво Номад Вирелес ДОО	МК/Т/ 2015/1050	23879
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1095	23906
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1096	23911
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1097	23910
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1098	23909
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1099	23907
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1100	23908
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/1101	23912
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1231	23919
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1232	23931
Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје	МК/Т/ 2011/1233	23932
Џорџ Цветковски	МК/Т/ 2015/355	23923



ПРЕНОС

(111) 9411
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 9411
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 7986
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 7986
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 6978
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 6978
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 7961
(732) UPSA SAS
3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-
Malmaison, FR

(111) 8444
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 8444
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 8454
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 8454
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 10683
(732) BRUNSWICK CORPORATION
1 N.Field Court, Lake Forest, Illinois
60045, US

(111) 12452
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 12452
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 13108
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 13108
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 11838
(732) Signode International IP Holdings
LLC

3650 W Lake Avenue, Glenview IL, 60026,
US

(111) 13394

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги БЕН ТРЕЈД Неби
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Вуковарска бр.15-2/6, Скопје, Скопје,
МК

(111) 13393

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги БЕН ТРЕЈД Неби
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Вуковарска бр.15-2/6, Скопје, Скопје,
МК

(111) 13683

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 14006

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 14871

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18266

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 15288

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 15645

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18005

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18006

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 17807

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18012

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18012

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18959

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 18332

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL

(111) 19382

(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.
35-959 Rzeszow, ul. Przemysłowa 2
REGON 1809035403, PL



(111) 20874
(732) VALEANT sp.z o.o. sp. j.

35-959 Rzeszow, ul. Przemyslowa 2
REGON 1809035403, PL

ПРЕНОС - ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ

(111) 7610
(732) NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH

4002 BASEL, CH

(111) 8486
(732) NOVARTIS AG,

(111) 16175
(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,
CH

ПРОМЕНИ

(111) 3812
(732) Japan Tobacco Inc.
2-2-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo, JP

THE BATTLESHIP BUILDING, 179
HARROW ROAD, W2 6NB LONDON, GB

(111) 6017
(732) Трговско друштво за вработување
на инвалидни лица за производство на
трикотажни чорапи и долна облека ИСТ
КОМЕРЦ ДОО Скопје
ул.Качанички пат бр.122,, 1000, Скопје,
Скопје, МК

(111) 6248
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
THE BATTLESHIP BUILDING, 179
HARROW ROAD, W2 6NB LONDON, GB

(111) 3431
(732) FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki
213-8502, JP

(111) 6617
(732) BSN medical Limited
Willerby, Hull, East Yorkshire HU10 6FE,
GB

(111) 5853
(732) Golden lady Company S.p.A.,
Castiglione Delle Stiviere (MN) Via
Leopardi 3/2, 46043, IT

(111) 4637
(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les
Moulineaux, FR

(111) 6247
(732) VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

(111) 2410
(732) RCA TRADEMARK MANAGEMENT
1-5 Rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy les
Moulineaux, FR

(111) 11340

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH

(111) 11568

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH

(111) 12755

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

(111) 14095

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac,
RS

(111) 13090

(732) CHINA TOBACCO HUNAN
INDUSTRIAL CO., Ltd.
No. 188, Section 3, Wanjiali Zhong Road<
Yuhua District, Changsha City, Hunan, CN

(111) 15290

(732) Wyeth LLC
235 East 42nd Street, New York, NY 10017,
US

(111) 12891

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH

(111) 14428

(732) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје,
МК

(111) 13906

(732) Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen,
CH

(111) 14460

(732) Друштво за фармацевтско
хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК

(111) 16175

(732) Abbott Products Operations AG
Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil,
CH

(111) 16986

(732) Early Learning Centre Limited
Cherry Tree Road, Watford Hertfordshire
WD24 6SH, GB

(111) 16622

(732) Early Learning Centre Limited
Cherry Tree Road, Watford Hertfordshire
WD24 6SH, GB

(111) 16620

(732) Early Learning Centre Limited
Cherry Tree Road, Watford Hertfordshire
WD24 6SH, GB

(111) 17277

(732) FRHI Hotels & Resorts S.a.r.l.
8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, LU



(111) 17277

(732) **FRHI Hotels & Resorts S.a.r.l.**
8-10 Avenue de la Gare, L-1610
Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, LU

(111) 17948

(732) **Друштво за производство,**
трговија и услуги ДАНАИФАРМ ДОО
експорт-импорт Скопје
ул.Ленинова бр.53/2, 1000, Скопје,
Скопје, МК

(111) 19664

(732) **Coors Brewing Company**

1801 California Street, Suite 4600, Denver,
CO 80202, US

(111) 21195

(732) **La Senza Corporation**
900-1959 Upper Water Street, Halifax,
Nova Scotia B3J 3N2, CA

(111) 22013

(732) **Obschestvo s ogranichennoy**
otvetstvennosty "MAY"
1 a Ozernaya, RU-141191 Fryazino
Moskovskoy obl., RU

ИСТЕКУВАЊА

(111) 13576

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 20/02/2016

(111) 13747

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 22/02/2036

(111) 13714

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 07/03/2016

ПОНИШТУВАЊА

(111) 19415 МК/Т/ 2011/313

(111) 23388 МК/Т/ 2012/839

ОБНОВУВАЊА

(111) 6306

(186) 14/07/2021

(111) 6017

(186) 22/11/2024

(111) 4152	(186) 23/08/2026
(111) 4242	(186) 01/07/2025
(111) 6344	(186) 25/04/2025
(111) 5834	(186) 03/02/2025
(111) 5853	(186) 08/02/2025
(111) 5884	(186) 10/03/2025
(111) 6644	(186) 22/03/2025
(111) 5940	(186) 24/03/2025
(111) 5974	(186) 04/04/2025
(111) 6000	(186) 19/04/2025
(111) 6238	(186) 19/04/2025
(111) 6210	(186) 19/04/2025
(111) 6209	(186) 19/04/2025
(111) 6239	(186) 19/04/2025
(111) 6219	(186) 19/04/2025
(111) 6104	(186) 04/05/2025
(111) 6467	(186) 10/05/2025
(111) 6114	(186) 10/05/2025
(111) 6106	(186) 10/05/2025
(111) 3651	(186) 10/05/2025
(111) 3652	(186) 10/05/2025
(111) 6115	(186) 08/05/2025
(111) 6116	(186) 08/05/2025
(111) 6117	(186) 08/05/2025
(111) 6120	(186) 08/05/2025
(111) 6111	(186) 15/05/2025
(111) 6673	(186) 22/06/2025
(111) 6674	(186) 22/06/2025
(111) 6678	(186) 22/06/2025
(111) 6679	(186) 22/06/2025
(111) 6681	(186) 22/06/2025
(111) 6684	(186) 22/06/2025
(111) 6247	(186) 22/06/2025
(111) 6248	(186) 22/06/2025
(111) 6076	(186) 30/06/2025
(111) 6013	(186) 05/07/2025



(111) 6617	(186) 11/07/2025
(111) 6836	(186) 17/07/2025
(111) 6653	(186) 01/09/2025
(111) 6592	(186) 09/11/2025
(111) 6593	(186) 09/11/2025
(111) 4563	(186) 15/07/2026
(111) 2244	(186) 21/02/2025
(111) 6375	(186) 01/03/2025
(111) 4637	(186) 27/09/2025
(111) 2341	(186) 26/01/2026
(111) 2342	(186) 25/03/2026
(111) 2410	(186) 12/07/2015
(111) 9411	(186) 29/04/2026
(111) 7986	(186) 10/05/2026
(111) 6978	(186) 10/05/2026
(111) 7307	(186) 19/11/2026
(111) 7804	(186) 06/01/2017
(111) 8067	(186) 06/01/2017
(111) 8035	(186) 04/12/2017
(111) 13965	(186) 25/07/2022
(111) 12755	(186) 17/02/2025
(111) 12616	(186) 23/02/2025
(111) 14554	(186) 01/03/2025
(111) 12802	(186) 01/03/2025
(111) 14924	(186) 15/03/2025
(111) 12825	(186) 16/03/2025
(111) 12836	(186) 24/03/2025
(111) 12884	(186) 25/03/2025
(111) 12709	(186) 25/03/2025
(111) 12708	(186) 25/03/2025
(111) 12830	(186) 25/03/2025
(111) 14215	(186) 25/03/2025
(111) 13073	(186) 25/03/2025
(111) 13330	(186) 30/03/2025
(111) 13329	(186) 30/03/2025
(111) 12824	(186) 08/04/2025

(111) 12611	(186) 08/04/2025
(111) 12613	(186) 08/04/2025
(111) 12817	(186) 14/04/2025
(111) 12815	(186) 14/04/2025
(111) 14095	(186) 14/04/2025
(111) 13090	(186) 14/04/2025
(111) 12835	(186) 18/04/2025
(111) 12798	(186) 18/04/2025
(111) 12695	(186) 20/04/2025
(111) 12671	(186) 22/04/2025
(111) 13353	(186) 27/04/2025
(111) 12650	(186) 27/04/2025
(111) 15290	(186) 04/05/2025
(111) 12891	(186) 16/05/2025
(111) 12681	(186) 09/06/2025
(111) 12680	(186) 09/06/2025
(111) 13953	(186) 15/06/2025
(111) 10829	(186) 29/06/2025
(111) 13265	(186) 05/07/2025
(111) 12876	(186) 05/07/2025
(111) 12874	(186) 05/07/2025
(111) 13048	(186) 07/07/2025
(111) 13003	(186) 18/07/2025
(111) 12953	(186) 19/07/2025
(111) 12981	(186) 29/07/2025
(111) 12997	(186) 15/08/2025
(111) 13344	(186) 22/08/2025
(111) 13345	(186) 29/08/2025
(111) 13002	(186) 05/09/2025
(111) 13142	(186) 12/09/2025
(111) 13802	(186) 03/10/2025
(111) 13304	(186) 14/10/2025
(111) 13305	(186) 14/10/2025
(111) 11414	(186) 04/11/2025
(111) 13194	(186) 17/11/2025
(111) 13172	(186) 02/12/2025



(111) 13171	(186) 02/12/2025
(111) 13170	(186) 02/12/2025
(111) 13401	(186) 12/12/2025
(111) 13127	(186) 13/12/2025
(111) 14428	(186) 15/12/2025
(111) 13449	(186) 23/12/2025
(111) 13747	(186) 22/02/2036
(111) 13683	(186) 24/02/2026
(111) 14498	(186) 31/03/2026
(111) 14006	(186) 30/10/2026
(111) 14460	(186) 31/01/2027
(111) 14339	(186) 05/02/2027

СПОЈУВАЊЕ

(111) **4386**

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) **2848**

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS

(111) **3072**

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) **4563**

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) **7307**

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC

One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) **9243**

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) **23880**

(732) Unilever BCS Europe B.V.
Weena 455, 3013 Al Rotterdam, NL

(111) **19174**

(732) THE GILLETTE COMPANY LLC
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US

(111) **20090**

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300, Vrsac, Vrsac, RS



ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК

(11) **22434**

(73) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ**

ул. “Даме Груев“ бр. 1, МК



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ИД **2013/16**

(45) 28/02/2017


(22) 27/06/2013

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален


(73) **Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје****Бул."Кочо Рацин" бр.97, 1000 Скопје, МК**(74) **БЕРИН Д.О.О Скопје**

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје, МК

(51) 09-01

(54) **ШИШЕ**

(21) ИД **2013/28** (45) 28/02/2017
 (22) 05/11/2013
 (28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален
 (73) **Дашмир Халили**
с. Порој - Тетово, МК
 (74) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
 ул. "27 март" бр.14, 1000 Скопје, МК
 (51) 25-01
 (54) ДИСТАНЦЕР - ЛАЈСНА



(21) ИД **2016/10** (45) 28/02/2017
 (22) 07/09/2016
 (28) 2 (два) дизајни, тродимензионални
 (72) **Мартин Тапарчевска Наумовски**
 (73) **Мартин Тапарчевска Наумовски**
ул. "Македонска Војска" бр. 38-1/059 Скопје - Ѓорче Петров, 1000 Скопје, МК
 (54) Трака со ушници



(21) ИД **2016/14** (45) 28/02/2017
 (22) 07/11/2016
 (28) 9 (девет) дизајни, тродимензионални
 (72) Јусуф Морина
 (73) **БАС Тути Фрути ДООЕЛ, Скопје**
ул. "Скупи 20" бр. 41, 1000 Скопје, МК
 (51) 09-01
 (54) ШИШИЊА





1

11



(21) ИД **2016/17** (45) 28/02/2017

(22) 02/12/2016

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Георгиевски Стефан

(73) Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
ул. „Прашка“ бр. 26, Карпош, 1000 Скопје, МК


(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/1-1, 1000 Скопје, МК

(51) 09-03

(54) ФОРМИ



(21) ИД **2016/18**

(45) 28/02/2017

(22) 14/12/2016


(28) 2 (два) дизајни, тродимензионални

(72) Сашо Стаменковиќ

(73) **Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје**
ул. "Петар Ацев" 10, 1000 Скопје, МК

(51) 28-02

(54) Дизајн на сапун



(21) ИД **2016/19**

(45) 28/02/2017

(22) 19/12/2016

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални

(72) Vladimir Petrov Dokov

(73) **Euro Games Technology Ltd.,**
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG

(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.14/4-13, 1000 Скопје, МК

(51) 14-04

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ





(21) ИД 2016/20

(45) 28/02/2017

(22) 19/12/2016

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални

(72) Vladimir Petrov Dokov

(73) Euro Games Technology Ltd.,

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG

(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.14/4-13, 1000 Скопје, МК

(51) 14-04

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ



(21) ИД 2016/21

(45) 28/02/2017

(22) 19/12/2016

(28) 2 (два) дизајни, дводимензионални

(72) Vladimir Petrov Dokov

(73) Euro Games Technology Ltd.,

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG

(74) Тоневски Драган, адвокат

бул. "Кочо Рацин" бр.14/4-13, 1000 Скопје, МК

(51) 14-04

(54) ГРАФИЧКО КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈСИ



(21) ИД 2017/2

(45) 28/02/2017

(22) 09/01/2017

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Сашо Стаменковиќ

(73) Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје

ул. Петар Ацев 10, 1000 Скопје, МК

(51) 09-03

(54) Дизајн на опаковка на сапун





ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
14-04	МК/И/ 2016/19
14-04	МК/И/ 2016/20
14-04	МК/И/ 2016/21
09-01	МК/И/ 2016/14
25-01	МК/И/ 2013/28
09-03	МК/И/ 2016/17
09-01	МК/И/ 2013/16
28-02	МК/И/ 2016/18
09-03	МК/И/ 2017/2
	МК/И/ 2016/10

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Euro Games Technology Ltd.,	МК/И/ 2016/19
Euro Games Technology Ltd.,	МК/И/ 2016/20
Euro Games Technology Ltd.,	МК/И/ 2016/21
БАС Тути Фрути ДООЕЛ, Скопје	МК/И/ 2016/14
Дашмир Халили	МК/И/ 2013/28
Друштво за проектирање и дизајнирање СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје	МК/И/ 2016/17
Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје	МК/И/ 2013/16
Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје	МК/И/ 2016/18
Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје	МК/И/ 2017/2
Мартина Тапарчевска Наумовски	МК/И/ 2016/10



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **773** (45) 28/02/2017

(21) ИД 2014/17 (22) 15/07/2014

(18) 15/07/2019

(28) 15 (петнаесет) дизајни, тродимензионални


(72) Милан Миновски (с. Оморани општ. Чашка)


(73) **Милан Миновски**


с. Оморани општ. Чашка,

(51) 25-01

(54) ОМОРАНКА







(11) **774** (45) 28/02/2017

(21) ИД 2014/24 (22) 17/11/2014

(18) 17/11/2019

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Здравески Александар, ул. „Бутелска“ бр. 6/12, 1000 Скопје, МК и

Наум Николоски, ул. „50та Дивизија“, бр. 34/1/26, 1000 Скопје, МК


(73) **АТА Металотехника**

ул. „Македонско Косовска Бригада“ бр. 27/2/22, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје, ул. “Македонија” бр. 27/2/22, 1000 Скопје, МК

(51) 23-01

(54) НАДЗЕМАН ХИДРАНТ



(11) 775 (45) 28/02/2017

(21) ИД 2015/6 (22) 10/03/2015

(18) 10/03/2020

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Блаже Чупаркоски, ул. „Шишка“, бр. 37, 1430 Кавадарци, МК

(73) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. „Шишка“ бр. 37, 1430 Кавадарци, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

ул. “Македонија” бр. 27/2/22, 1000 Скопје, МК

(51) 09-01

(54) ШИШЕ



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
23-01	774
09-01	775
25-01	773

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(21)	(11)
АТА Металотехника	МК/И/ 2014/24	774
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/И/ 2015/6	775
Милан Миновски	МК/И/ 2014/17	773



ЗАСТАПНИЦИ

БРИШЕЊЕ

158. Маја Барик, адвокат

бул. Видое Смилевски Бато 39 локал 6

1000 Скопје

Република Македонија

Тел. 02 6145 002

e-mail: contact@juridica-intellectual.com